

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ


ГЛАСНИК

Година 15

бр. 4



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. **15** - бр.4
август 2008

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1409-5580



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **15** - бр.4
август 2008

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EC - Еквадор	LA - Лаос	RW - Руанда
AE - Здружените Арапски Емирати	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AF - Авганистан	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AG - Антика и Бардуба	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AI - Антигуа	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AL - Албанија	ES - Шпанија	LR - Либерија	SE - Шведска
AM - Ерменија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AN - Холандски Антили	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AO - Ангола	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AR - Аргентина	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AT - Австрија	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AU - Австралија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AW - Аруба	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AZ - Азејберџан	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
BA - Босна и Херцеговина	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BB - Барбадос	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BD - Бангладеш	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BE - Белгија	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BF - Горна Волта	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BG - Бугарија	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BH - Бахреин	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BI - Бурунди	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BJ - Бенин	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BM - Бермуди	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BR - Бразил	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MW- Малави	TP - Источни Тимор
BT - Бутан	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BW - Боцвана	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BY - Белорусија	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CG - Конго	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CH - Швајцарија	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CL - Чиле	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CM - Камерун	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CN - Кина	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CO - Колумбија	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CR - Костарика	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CU - Куба	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CY - Кипар	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
DE - Германија	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DZ - Алжир	KW - Кувајт	RO - Романија	
	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-237
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти.....	2-46
Прегледи.....	47-50
Промени, пренос, престанок на важење	51
♦ Пријави на индустриски дизајн	52-54
Прегледи.....	55
♦ Индустриски дизајн	56-60
Прегледи.....	61
Промени.....	62
♦ Пријави на трговски марки	63-132
Прегледи.....	133-141
♦ Трговски марки	142-223
Прегледи.....	224-232
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	233-235
♦ Од Регистарот на застапници и промени.....	236
♦ Исправки.....	237
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	238-240



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 15 бр.4, август 2008

©2008

Државен завод за индустриска сопственост

примесечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

КЕТИ ЃОРГИЕВСКА

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

ЖАРКО ПАВЛОСКИ

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачот

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

СООПШТЕНИЕ

Претседателот на Владата на Република Македонија на 14 август 2008 го назначи за директор на Државниот завод за индустриска сопственост господинот Сафет Емрули.

Господинот Емрули завршил правен факултет на Државниот универзитет во Тетово и магистарски студии на Правниот факултет во Тирана.



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.


Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

- | | |
|---|-----------------|
| (51) В 65D 81/00, 85/805 | (11) 902654 |
| | (13) А |
| (21) 2007/345 | (22) 11/09/2007 |
| | (45) 31/08/2008 |
| (30) 20050002923 11/02/2005 EP | |
| (86) 18/11/2005 РСТЕР2005012376 | |
| (87) 17/08/2006 WO2006084494 | |
| (73) Halssen & Lyon GmbH
PICKHUBEN 9, 20457 HAMBURG, DE | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | |
| (72) BURCHARD, Jorn | |
| (54) ИНФУЗИОНА ЕДИНИЦА | |
| (57) Назначена е инфузиона единица со дел во вид на
ќесичка (21) која содржи инфузионен материјал, | |

подобро ливчиња чај, и рачка (22) која е поврзана за делот во вид на ќесичка (21). Таква инфузиона единица треба да се подобри на таков начин така што ќе биде погодна за подготвување на висококвалитетни чајни напитки, особено за улично продавање. Пронајдокот предлага рачката (22) да биде елемент во вид на плочка, подобро направен од хартија, картон или пластика, на која делот во вид на ќесичка (21) е прицврстен директно на таков начин што, гледано во правец на издолженото истегнување на рачката (22), е сместен помеѓу спротивни краеве (23, 24) на рачката (22) така што кога рачката (22) и делот во вид на ќесичка (21) се навалени едно во однос на друго за околу 90°, рачката (22) продолжува на обете страни зад точката на поврзување на рачката (22) за делот во вид на ќесичка (21).




Слика 1

- (51) **B 65D 85/812, 51/24** (11) **902652**
 (13) **A**
 (21) 2007/346 (22) 11/09/2007
 (45) 31/08/2008
- (30) 20050002924 11/02/2005 EP
 (86) 19/10/2005 PCTEP2005011212
 (87) 17/08/2006 WO2006084486
 (73) **Halssen & Lyon GmbH**
Pickhuben 9, 20457 Hamburg, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) BURCHARD, Jorn
 (54) **КАПАК ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА НАПИВКИ ЗА**
ПРИМАЊЕ ИНФУЗИОНА НАПИВКА
 (57) Пронајдокот предлага капак за контејнер за
 напивки за држење на инфузиона напивка,
 подобро контејнер за чај за една употреба со
 плочка-основа (2) и навлака (3) сместена на
 растојание од плочката-основа (2) во кој случај
 помеѓу плочката-основа (2) и навлаката е

формиран потпорен простор (5) кој се граничи
 на страните со периферен страничен сид (4),
 обезбеден е прв отвор (6) во плочката-основа (2)
 низ кој може да се води инфузиона единица (20)
 која содржи инфузионен материјал и втор отвор
 (7) помал од првиот отвор (6) кој е формиран во
 навлаката (3) или во областа на навлаката (3), низ
 кој може да се води дел од инфузионата единица,
 потпорниот простор (5) е со такви димензии
 да може да задржи барем дел од инфузионата
 единица.

Овој капак е особено погоден за покривање
 на контејнери за напивки во кои треба да се
 подготват инфузионите напивки, особено оние за
 „улична продажба“. Инфузионата единица може
 да се користи без притоа да се отстрани капакот
 од контејнерот за напивки.



Слика 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот


(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
B65D51/24	B65D85/812	902652 A	B65D85/805	B65D81/00	902654 A
B65D81/00	B65D81/00	902654 A	B65D85/812	B65D85/812	902652 A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот


(73) **Halssen & Lyon GmbH**
(51) B 65D 81/00, 85/805 (11,13) 902654 A
B 65D 85/812, 51/24 902652 A

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) B 65D 75/10, 65/14 | (11) 900693 | (54) АМБАЛАЖА ЗАТВОРЕНА СО ИСПРЕПЛЕТЕНА ОБВИВКА И МЕТОДА ЗА ЗАВИТКУВАЊЕ |
| | (13) A1 | |
| (21) 1999/35 | (22) 09/04/1999 | (57) Амбалажа која се состои од филм (10,40) кој се затвара со две плетенки за пакување(18) кои се наоѓаат на секоја страна од производот што треба да се спакува (12) и која содржи, на внатрешната страна во однос на производот што треба да се спакува (12), заптивна подлога поставена долж две попречни ленти (20а, 20б) и (46а, 46б) на секоја страна од производот што треба да се спакува (12) и која се протега паралелно на оската која поминува низ двете плетенки за пакување (18). Методата опфаќа запечатување на амбалажата кај попречните ленти. |
| | (45) 31/08/2008 | |
| (30) 96202789,2 08/10/1996 EP | | |
| (86) PCT/EP97/09256 | | |
| (73) „TRANSPAC, N.V.”Avenue Herrmann-Debroux 46, B-1160 Bruxelles, | | |
| Avenue Herrmann-Debroux 46, B-1160 Bruxelles, | | |
| B-1160 Bruxelles, BE | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ | | |
| ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, | | |
| 1000, Скопје | | |
| (72) DAELMANS, Eddy, BE and VANOPRE, Raymond | | |



- | | |
|---------------------------|--------------------|
| (51) G 06K 19/077, | (11) 902088 |
| G 07C 9/00 | (13) A1 |
| (21) 2005/128 | (22) 08/04/2005 |
| | (45) 31/08/2008 |
- (30) 60/409,715 10/09/2002 US;
60/409,716 10/09/2002 US;
60/429,919 27/11/2002 US;
60/433,254 13/12/2002 US and
60/484,692 03/07/2003 US
- (86) 10/09/2003 PCT/US/028602
- (87) 25/03/2004 WO2004025545
- (73) IVI SMART TECHNOLOGIES, INC
1810 Old Oakland Road San Jose, CA 95131, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) SAITO, Tamio;
AIDA, Takashi and
DRIZIN, Wayne
- (54) **СИГУРНОСНА БИОМЕТРИЧКА ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИТЕТ**
- (57) Картичка за идентификација со висок степен на сигурност што содржи вградена меморија, која служи за внесување биометричките податоци и вграден сензор што служи за прикажување на живите биометрички податоци. Процесорот

којшто е вграден во картичката врши дејство на споредување, за да се провери дали прикажаните биометрички податоци се совпаѓаат со локално внесените биометрички податоци. Само доколку постои позитивно совпаѓање, податоците од картичката ќе може да се пренесуваат заради додатна проверка и/или понатамошна обработка. Првенствено, картичката е компатибилна со ISO SmartCard. Во едно остварување, ISO SmartCard функционира како преграда за заштита на сигурносниот процесор кој служи за внесување и обработка на заштитените биометрички податоци од злонамерни надворешни напади, преку работната површина на ISO SmartCard. Во друго остварување, сигурносниот процесор е вметнат помеѓу работната површина на ISO SmartCard и некој немодифициран процесор на ISO SmartCard и ја блокира секоја надворешна комуникација, се додека отпечатоците од прстот на корисникот не се совпаѓаат со претходно регистрираните отпечатоци. Обезбедена е моментална повратна информација додека корисникот го поставува прстот врз сензорот за отпечатоци од прстите, со што се олеснува оптималното поставување на прстот врз сензорот. Картичката може да се користи за да се овозможи комуникација со мрежа за трансакции или за да се добие физички пристап во некоја заштитена област.


СЛИКА 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
B65D65/14	B65D75/10	900693 A1	G06K19/077	G06K19/077	902088 A1
B65D75/10	B65D75/10	900693 A1	G07C9/00	G06K19/077	902088 A1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ


(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) IVI SMART TECHNOLOGIES, INC	(73) „TRANSPAC, N.V.”
(51) G 06K 19/077,	Avenue Herrmann-Debroux 46,
G 07C 9/00	B-1160 Bruxelles,
(11,13) 902088 A1	(51) B 65D 75/10, 65/14
	(11,13) 900693 A1

- (51) **C 07D 207/34,**
A 61K 31/40
(21) 2004/144
(30) 19990000271 10/12/1999 SI
(96) 05/12/2000 EP00977807.7
(97) 07/07/2004 EP1237864
(73) **Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D.**
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) PFLAUM, Zlatko
(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА АМОРФЕН**
АТОРВАСТАТИН

(11) **902655**
(13) **T1**
(22) 11/05/2004
(45) 31/08/2008

- (57) 1. Постапка за подготовка на аторвастатин во аморфна форма, која вклучува:
а) обезбедување раствор на аторвастатин во еден или повеќе растворувачи од прв тип, во кои аторвастатинот е слободно растворлив;
б) обезбедување мешавина од споменатиот раствор на аторвастатин со еден или повеќе растворувачи од втор тип, во кои аторвастатинот е нерастворлив или мошне малку растворлив, така што аторвастатинот се таложи;
в) одделување на талогот формиран во чекорот (б) од мешавината на растворувачите; **се карактеризира со тоа што** растворувачот од вториот тип претставува етерски растворувач.
Има уште 16 патентни барања.





- (51) **C 07D 493/04** (11) **902643**
 (13) **T1**
 (21) 2007/269 (22) 04/07/2007
 (45) 31/08/2008

- (30) 0016020 29/06/2000 GB
 (96) 29/06/2001 EP 01943668.2
 (97) 23/05/2007 EP 1296989
 (73) **Instituto Biomar S.A.**
Polig.Industrial, Edificio CEI,
Mod. 2.02 y 2.03, 24231 Onzonilla, ES
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) PEREZ-BAZ, Julia;
 CANEDO, Librada, Maria;
 ROMERO, Francisco;
 ESPLIEGO, Fernando and
 GARCIA GRAVALOS, Dolores

(54) **ПОЛИЦИКЛИЧНИ КСАНТОНИ КАКО АНТИ-БИОТИЦИ**

- (57) 1. Соединение со општата формула:



каде што сите R^1 може да бидат исти или различни и може да бидат водород, C_1 - C_{18} алкил, C_2 - C_{18} алкенил, бензил, алкален метал,


арил, каде што арилната група може да биде карбоциклична со 6 или 10 јаглеродни атоми, или хетероциклична со 5 до 12 јаглеродни атоми,

ацил ($RCO-$), каде што R е C_1 - C_{18} алкил,

и/или моно-, ди-, или трисахарид;

R^2 и R^3 може да бидат водород, алкил, или R^2 и R^3 заедно формираат незаситена врска.

Има уште 7 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **A 61K 35/34,**
A 61P 43/00
(21) 2007/272
(30) 20000549937 14/04/2000 US
(96) 12/04/2001 EP 01924998.6
(97) 20/06/2007 EP 1272204
(73) **UNIVERSITY OF PITTSBURGH**
200 Gardner Steel Conference Center, Pittsburgh,
PA 15260, US
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) CHANCELLOR, Michael B.;
HUARD, Johnny;
CAPELLI, Christopher C. and
QU, Zhuqing

(11) **902642**
(13) **T1**
(22) 06/07/2007
(45) 31/08/2008

(54) **ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАРАСНУВАЊЕ НА**
МЕКО ТКИВО И КОСКИ ПРЕКУ МУСКУЛНО
ИЗВЕДЕНИ ПРОГЕНИТОРНИ КЛЕТКИ, НИВНИ
КОМПОЗИЦИИ И ТРЕТМАНИ

(57) 1. Употреба на композиција која содржи (i) изолирани, самостојни прогениторни клетки издвоени од мускули (МДЦ) со долгорочна издржливост in situ, или нивни клонови, и (ii) физиолошки прифатлив носач, приемач или пренесувач за изработка на лек за употреба во зголемување или нараснување на езофагелното мускулно ткиво или гастроезофагелното мускулно ткиво кај цицач, каде композицијата е претставена во количина која е доволна да го зголеми или да го нарасне есофагелното или гастроезофагелното мускулно ткиво.

Има уште 21 патентни барања.



Сл. 1А



Сл. 1Д



Сл. 1Б



Сл. 1Е



Сл. 1Ц



Сл. 1Ф




- (51) **A 61K 9/48, 31/137, 9/32, 9/36** (11) **902625**
(13) **T1**
(21) 2007/280 (22) 11/07/2007
(45) 31/08/2008
(30) 2004MU00117 04/02/2004 IN and
2004MU00980 13/09/2004 IN
(96) 27/10/2004 EP 04821278.1
(97) 09/05/2007 EP 1711169 B1
(73) **Alembic Limited**
Vadodara 390003, Gujarat, IN
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BHATTACHARYA, Sampad;
KSHIRSAGAR, Rajesh;
JOSHI, Mayank and
PANDITA, Sandeep

(54) **ВЕНЛАФАКСИН ХИДРОХЛОРИД ОБЛОЖЕНИ МИНИ ТАБЛЕТИ СО ПРОШИРЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

(57) 1. Формулација со проширено ослободување на венлафаксин хидрохлорид во форма на мини таблети полнети во капсули од тврд желатин, споменатите таблети имаат јадро и надворешна облога, јадрото на споменатите мини таблети содржи венлафаксин содржи полимер нерастворлив во вода и полимер растворлив во вода.

Има уште 9 патентни барања.



Слика 1:

- (51) **A 61K 31/535,** (11) **902629**
A 61P 15/00 (13) **T1**
(21) 2007/292 (22) 25/07/2007
(45) 31/08/2008
(30) 19980001230 21/01/1998 GB and
19980072180 P 22/01/1998 US
(96) 20/01/1999 EP 99903200.6
(97) 20/06/2007 EP1047428
(73) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(72) MORGAN, Phillip, Frederick;
MUSSO, David, Lee and
PARTRIDGE, John, Joseph

(54) **УПОТРЕБА НА МОРФОЛИНОЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА**

(57) 1. Употребата на соединение (+)-(2S,3S)-2-(3-хлорофенил)-3,5,5-триметил-2-морфолинол или негова фармацевтски прифатлива сол или раствор или негов фармацевтски состав во подготвувањето на лек за лекување сексуална дисфункција.

Има уште 1 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/00** (11) **902632**
 (21) 2007/303 (13) T1
 (22) 06/08/2007
 (45) 31/08/2008

(30) 20000190878P 21/03/2000 US;
 20000221070P 27/07/2000 US and
 20010798777 02/03/2001 US

(96) 21/03/2001 EP 01920587.1

(97) 30/05/2007 EP 1294356 B1

(73) **FARRINGTON PHARMACEUTICALS, LLC.**
304 Madera Lane, Chapel Hill, NC 27517, US

(74) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
 ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(72) **BRINES, Michael;**
CERAMI, Anthony and
WUERTH, Jean-Paul

(54) **СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКИНАТО ОСЛОБОДУВАЊЕ**
НА РАСТВОРИ

(57) 1. Направа за континуирано, линеарно и воздржано
 отпуштање на еден или повеќе раствори опфаќајќи
 најмалку еден автомат, опфаќајќи:

*) елемент со резервоар за раствор, дефиниран
 од сид кој не пропушта течност ниту раствор, со
 форма на хемисфера, хемисферата има рамна
 предница, рамен центар, и радиус


**) изворен елемент во споменатиот сид, што се
 состои од кружен пасаж во центарот на рамната
 хемисфера, изворниот елемент има радиус,
 пасажот дозволува дифузијата на растворот
 од резервоарниот елемент за раствор во
 формирачкиот елемент

***) формирачки елемент во течна состојба со
 изворниот елемент во кој што споменатиот
 раствор дифузира од резервоарниот елемент
 со раствор, формирачкиот, формирачкиот
 елемент има сид кој пропушта течност и
 раствор, и форма на пресечен конус со основа,
 вертекс и висина од основата до вертексот

****) шуплина/отвор дефинирана од вертексот на
 формирачкиот елемент за дифузијата на растворот
 од автоматот/диспенсерот, а шуплината/отворот
 има радиус

Каде сразмерот на радиусот од хемисферата
 до радиусот на изворниот елемент е еднаков на
 или поголем од два, и висината од формирачкиот
 елемент е еднаква на или помала за околу 4
 сразмер од радиусот на изворниот елемент
 изразнет до радиусот на шуплината/отворот.


Има уште 38 патентни барања.



- (51) **C 12N 15/37**, (11) **902630** PERSSON, Roy;
 A 61K 48/00, (13) **T1** YAO, Fei-Long;
 C 07K 14/025, (22) 07/09/2007 CAO, Shi-Xian;
 C 12N 15/86 (45) 31/08/2008 TARTAGLIA, James;
 (21) 2007/341 MOINGEON, Phillipe and
 (30) 99291P 04/09/1998 US ROVINSKI, Benjamin
 (96) 03/09/1999 EP 99942661.2
 (97) 08/08/2007 EP 1108035 B1
 (73) **Sanofi Pasteur Limited**
1755 Steeles Avenue West, Toronto,
Ontario M2R 3T4, CA
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје
 (72) KLEIN, Michel,H.;
 GAJEWCZYK, Diane,M.;

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР НА ГРЛОТО НА МАТКАТА**

- (57) 1. Вектор кој содржи молекул на нуклеинска киселина кој шифрира HPV-16 E7 антиген на кој му недостасуваат аминокиселините 21 до 26, **назначен со тоа што** наведениот молекул на нуклеинска киселина е функционално поврзан со промотор на цитомегаловирус.
 Има уште 5 патентни барања.



Слика 1А

Nukleotidna sekvenca na zeleno: de7P68 HPV-16.


5' PCR Primer →

CTGCACGAG	CTGCACGCA	TTGAGATCA	CTGCACGTC	ATCAATATAT	CTGCACGTTG
CAACACAGA	CACTCATT	GAATGACAG	TCAGAGGAG	AGGATGAAT	AGATGATCA
GCTGACAG	CAGACCGA	CAGACCGAT	TCAATATG	TACCTTTG	TTGACATGT
GACTCTAGC	TTGGTTGTG	CGTCAAGC	ACACAGTG	ACATTTGAC	TTTGGAGAC
CTGTTATGG	GACACTAGG	AATTGATGC	CCCATGTT	CTCAGAAC	ATAGTTCAC

← 3' PCR PRIMER

Слика 1Б

- (51) **A 61K 31/13,**
A 23L 1/03
(21) 2007/342
(30) 2002MI00189 01/02/2002 IT
(96) 17/01/2003 EP03734680.6
(97) 04/07/2007 EP1469843
(73) **GIULIANI S.p.A.**
I-20129 Milano, IT
(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (11) **902637**
(13) **T1**
(22) 07/09/2007
(45) 31/08/2008
- (72) RINALDI, Fabio;
SORBELLINI, Elisabetta;
GATTI, Valter and
MARCHIORETTO, Danila, Ingrid
(54) **СОЕДИНЕНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТСКА ИЛИ**
ДИЕТАЛНА УПОТРЕБА ЗА БОРБА ПРОТИВ
ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА
(57) 1. Употреба на спермидин како активен принцип
во подготовката на состав за фармацевтска или
диететска употреба кај мажите за борба против
опаѓање на косата.
Има уште 7 патентни барања.





- (51) **C 12P 7/62,** (11) **902638**
 C 07C 69/675, (13) **T1**
 C 07D 319/04, (22) 10/09/2007
 C 12N 9/20, (45) 31/08/2008
 C 12P 17/06

(21) 2007/343

(30) 20000011120 09/05/2000 GB

(96) 01/05/2001 EP06002032.8

(97) 08/08/2007 EP1657310


(73) **AstraZeneca UK Limited**
15 Stanhope Gate, London W1Y 1LK, GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) HOLT, Robert, Antony;
 BLACKER, Andrew, John and
 REEVE, Christopher, David

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДИХИДРОКСИ
 ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ**

(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
 формулата (5)



која опфаќа

а) добивање на соединение со формулата (1)

б) реакција на соединението со формулата (1) со
 2,2-диметоксипропан за да формира ацетонид; и

в) отстранување на групата R'-(C=O)-;


каде што

X претставува евентуално супституирана
 хидрокарбил поврзувачка група


R претставува евентуално супституирана
 хидрокарбил група, и

R' претставува евентуално супституиран
 хидрокарбил, подобро евентуално супституирана
 алкил група;


и каде што постапката за добивање на соединенија
 со формулата (1) ги опфаќа:



или а) стереоселективната редукција на
 соединение со формулата (2)




да се произведе соединение со формулата (3), и



г) Естерификација на соединението со формулата
 (3) во присуство на соединението со формулата R''-
 O-COR' и липаза или хидролаза ензим за да се
 формира соединението со формулата (1); и

д) Естерификација на соединението со формулата
 (2) во присуство на соединението со формулата R''-
 O-COR' и липаза или хидролаза ензим за да се
 формира соединението со формулата (4); и



д) стереоселективната редукција на соединението
 со формулата (4) за да се произведе соединението
 со формулата (1)

назначена со тоа, што


X, R и R' се како што е дефинирано горе

и R'' претставува евентуално супституирана
 хидрокарбил група.

Има уште 11 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/397, 31/765,** (11) **902660**
A 61P 9/00 (13) **T1**
(21) 2007/344 (22) 10/09/2007
(45) 31/08/2008
- (30) 20010264600P 26/01/2001 US and
20010323842P 21/09/2001 US
(96) 25/01/2002 EP02707556.3
(97) 15/08/2007 EP1363668
(73) **Schering Corporation**
Patent Department -K-6-1 1990,
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) DAVIS, Harry, R. and
OSOGLOU, Teddy
- (54) **КОМБИНАЦИИ НА ИЗОЛИРАНИ КОМПОНЕНТИ**
НА ЖОЛЧНАТА КИСЕЛИНА И ИНХИБИТОР(И)
НА АПСОРЦИЈАТА НА СТЕРОЛ И ТРЕТМАНИ
ЗА ВАСКУЛАРНИ ИНДИКАЦИИ

- (57) 1. Состав кој содржи:
а) најмалку еден холестирамин, колестипол,
колесевелам хидрохлорид и нивни мешавини; и
б) најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на
стерол, претставен со следната формула (II):



или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.

Има уште 15 патентни барања.

(51) A 61M 15/00

(11) 902646

(54) КОЛАН ЗА КАПАК НА ИНХАЛАТОР

(21) 2007/348

(13) T1

(57)

(22) 12/09/2007

(45) 31/08/2008

(30) 20030003029 17/11/2003 SE

(96) 10/11/2004 EP04800294.3


(97) 08/08/2007 EP1696987

(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) BUNCE, Martin

1. Инхалатор (1) за раздавање дози медикамент од контејнер при активирање од страна на корисник, наведениот инхалатор содржи тело (7) кое вклучува писок (5) преку кој наведениот медикамент се раздава и капак (2) кој може да биде поставен во положба во која цврсто го затвора наведениот писок (5) каде што наведениот капак (2) е закачен на наведеното тело (7) преку колан (3) кој пиватирање од наведеното тело (7), **назначен со тоа што** наведениот колан (2) е распореден така да се лизга на наведениот каиш (3) на тој начин што наведениот капак (2) мора да се пренесува подалеку од наведениот писок (5) пред пивотирањето на наведениот каиш (3).

Има уште 7 патентни барања.



Слика 1

- (51) **G 01R 22/00,** (11) **902650**
G 01D 4/00 (13) **T1**
(21) 2007/349 (22) 13/09/2007
(45) 31/08/2008

(30) 2001MI02726 20/12/2001 IT

(96) 20/12/2002 EP05006537.4

(97) 20/06/2007 EP1548451

(73) **Enel Distribuzione S.p.A.**
Via Ombrone 2, 00198 Roma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(72) ROGAI, Sergio

(54) **СИСТЕМ ЗА ДАЛЕЧИНСКОТО ЧИТАЊЕ И КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

(57) 1. Систем за далечински прием на податоци и за далечинска контрола на електрични бројачи (CE) распространети низ широка територија, опремени со средства за мерење на потрошувачката на електрична енергија и поврзани со секој член, интермедијарни станици или концентратори (C-BT), со група од бројачи (CE) од кои секој е поврзан, со помош на прво средство за двонасочен пренос на податоци, концентратори (C-BT) кои се вртат, поврзани со централна контрола и уред за надгледување (АММ), преку второ средство за двонасочен пренос на податоци, каде што:

- разбирањето на овој систем е распореден помеѓу централната единица (АММ), концентраторите (C-BT) и бројачите на електрична енергија (CE),

- групата со ограничен број на бројачите на електрична енергија (CE) е надолно поврзан со секој концентратор (C-BT), секој бројач (CE) вклучува како дополнување средства за мерење на потрошувачката на електричната енергија: уреди за трансдукција на измерените вредности во измерени податоци со цел да бидат

обработени, најмалку еден процесор за обработка на измерените податоци, најмалку една база на податоци и прва програмска меморија, како и уред, за двонасочен пренос во правец на здружените концентратори (C-BT), излезот на првиот процесор е поврзан со првата база на податоци и/или кон првиот двонасочен уред за пренос, така да барем временски се зачувуваат и/или ги пренесуваат податоците, кои веќе се изложени на првичната преработка,


- множеството од концентратори (C-BT) е поврзан надолно со централната единица (АММ), секој концентратор (C-BT) вклучува: најмалку една втора програмска меморија, најмалку еден втор микропроцесор, за понатамошно обработка на податоците обработени со помош на бројачи, најмалку една втора програмска меморија за зачувување на податоците прикажани преку споменатите бројачи (CE) и/или од вториот микропроцесор, како и втор уред за двонасочен пренос во правец на централниот сервер, производот на вториот процесор е поврзан со втората база на податоци и/или со вториот двонасочен уред за пренос, така да барем временски ги зачувува и/или ги пренесува понатамошната обработка на податоци, се карактеризира со тоа што концентраторот (C-BT) е прилагоден

- дарепродуцирапривиденприказнаелектричниот бројач (CE) надолно од концентраторот (C-BT); и

- да го преработи споменатиот привиден приказ со отпишување на податоци автономно обработени од споменатиот електричен бројач (CE),

- кој приказ е константно достапен на концентраторот (C-BT) за трансакција и размена на податоци, или за добивање на контрола и/или програми од централниот сервер (АММ).

Има уште 22 патентни барања.





- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07K 16/28 | (11) 902661 | (54) ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА НА РЕЦЕПТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2007/350 | (22) 14/09/2007 | (57) 1. Потполно човечко моноклонско антитело против рецептор на човечки фактор на епидермален раст (EGF-r), кое што содржи |
| | (45) 31/08/2008 | |
| (30) 19970851362 05/05/1997 US | | а) молекул на имуноглобулин со тежок синџир кој што содржи аминокиселинска секвенца кодирана со cDNA како што е наведено во Слика 30 (SEQ ID NO: 17), и |
| (96) 05/05/1998 EP98920254.4 | | б) молекул на имуноглобулин со капа лесен синџир кој што содржи аминокиселинска секвенца кодирана со cDNA како што е наведено во Слика 32 (SEQ ID NO: 18). |
| (97) 11/07/2007 EP0979246 | | Има уште 5 патентни барања. |
| (73) AMGEN FREMONT INC.
6701 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, US | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје | | |
| (72) JAKOBOVITS, Aya;
YANG, Xiao-Dong;
GALLO, Michael and
JIA, Xiao-Chi | | |


~~YSCGSI N SG DTYWVIRD PQGL DCIGTLYSSSTYINPDLKSRITISVDTSDKDF F LK T SVIAADTAVYYCARSTYINPCHT EPVGGTLYTVSS~~ (SEQ ID NO 23)
 CDR1 CDR2 CDR3

Слика 1

- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 47/24, 8/04, 8/55, 8/58, | (11) 902659 | (72) PIOTROWIAK, Ralf and |
| 9/12, 9/127, 9/48, | (13) T1 | SEIGFRIED, Bernd, G. |
| A 61Q 19/00 | (22) 14/09/2007 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ И/ИЛИ КОЗМЕТИЧКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ОРГАНОСИЛОКСАН И ФОСФОЛИПИД |
| (21) 2007/351 | (45) 31/08/2008 | |
| (30) 20001024413 19/05/2000 DE | | (57) 1. Фармацевтски и/или козметички состав погоден за употреба кај луѓе, животни или кај растенија со најмалку една фармацевтска активна супстанција, најмалку еден фосфолипид како и со најмалку едно силициумско-органско спојување на база на еден диорганосилоксан, назначен со тоа, што составот како силициумско-органско спојување содржи хексаметилдисилоксан. |
| (96) 14/04/2001 EP01940156.1 | | Има уште 19 патентни барања. |
| (97) 05/12/2007 EP1282446 | | |
| (73) MIKA Pharma Gesellschaft fur die Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte mbH
Chenoverstrasse 3, 67117 Limburgerhof, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |

- (51) **C 07D 515/22,** (11) **902648**
A 61K 35/00, (13) **T1**
C 07D 221/00, 241/00, 291/00, (22) 17/09/2007
317/00, 471/18, 491/22 (45) 31/08/2008
- (21) 2007/352
(30) 2000GB01852 15/05/2000 WO
(96) 15/05/2001 EP04010399.6
(97) 01/08/2007 EP1496060
(73) **PHARMA MAR, S.A.,**
Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres
Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid, ES
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) CUEVAS, Carmen,;
MANZANARES, Ignacio;
PEREZ, Marta;
MARTIN, Maria Jesus;
MUNT, Simon and
RODRIGUES, Alberto
- (54) **АНТИТУМОРНИ АНАЛОЗИ НА ET-743**

(57) 1. Соединение со формулата:



каде што:

R¹ е одбран од групата која се состои од -CH₂-NHR² и -CH₂-OR^a, каде што R^a е одбран од групата која се состои од алкил-CO-; халоалкил-CO-; халоалкил-O-CO-; арилалкенил-CO- каде што арилната група е одбрана од фенил, бифенил и нафтил; хетероарил-CO- каде што хетероарилот содржи еден, два или три хетероатоми одбрани од азот, сулфур и кислород; алкенил-CO-; и ацил на аминокиселина;

R⁵ е OH; ацетилокси или друга ацилокси група која може да содржи до 4 јаглородни атоми


R¹⁸ е -OH; и

R²¹ е -CN.

Има уште 38 патентни барања.



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/16, 38/09 | (11) 902635 | (72) DEL CURTO, Maria Dorly; |
| | (13) T1 | CHICCO, Daniela and |
| (21) 2007/359 | (22) 21/09/2007 | ESPOSITO, Pierandrea |
| | (45) 31/08/2008 | (54) ЛИПИДНИ МИКРОЧЕСТИЧКИ СО КРИОГЕНА МИКРОГЕНИЗАЦИЈА |
| (30) 20000128556 27/12/2000 EP and
20010125741 26/10/2001 EP | | (57) 1. Липидни микрочестички коишто содржат лек и
липиден матрикс <i>карактеризирани во тоа што</i>
наведениот лек е избран од групата составена од
декапептид којшто делува како LHRH антагонист
и IFN-бета и наведениот липиден матрикс има
моноглицеридна состојка којашто е најмалку
70% т/т, процентот е врз основа на тежината на
липидниот матрикс. |
| (96) 17/12/2001 EP 01272020.7 | | Има уште 14 патентни барања. |
| (97) 19/09/2007 EP 1345593 | | |
| (73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l'Ourietaz
1170 Aubonne, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје | | |




- (51) E 03D 9/03 (11) 902639
(13) T1
(21) 2007/360 (22) 21/09/2007
(45) 31/08/2008
- (30) 2001RE00116 05/12/2001 IT
(96) 21/10/2002 EP 02804171.3
(97) 29/08/2007 EP 1451416
(73) RE.LE.VI. S.p.a.
Via Postumia, 1 46040 Rodigo (Mantova), IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(72) PAGANI, Fabio
(54) РАСПРШУВАЧ НА ТЕЧНА АКТИВНА СУПСТАНЦИЈА ЗА W.C.ТОПКА
(57) 1. Распршувач на течна активна супстанција за WC топка, кој треба да биде сместен во внатрешноста на WC топката, содржи шише (11) за чување на активната супстанција (R) во течна состојба и има излезен отвор (12) за активната супстанција (R), и средство за држење (20) за држење на споменатото шише (11) во инвертна положба, со својот отвор (12) насочен во позиција надолу во зависност од дејството на проточниот воден млаз, споменатото шише (11) е одвоено од средството за држење (20),

средството за држење (20) се состои од:

за чување на активната супстанција, резервоар (21) поставен за да го прифати отворот на шишето (12), цевкаст член за затворање (30) поставен во споменатиот резервоар за чување (21) за делумно затворање на отворот (12) на шишето (11); и споменатиот собирен резервоар (21) дефинира простор во кој што се наоѓа отворот (12) од шишето (11) и при употреба количината на активна супстанција чие максимално ниво (L1) е на погорно ниво одколку долната излезна секција (P1) од отворот (12) така што ја затвора излезната патека на активната супстанција, **се карактеризира со тоа што** собирниот резервоар (21) се состои од излезна патека (F) на млазот вода со цел да навлезе во вдлабнатината на резервоарот (21) поставен во позиција изложена на протокот на воден млаз, и за активната супстанција од најмалку една излезна патека (35,36) формирана во сидот на споменатиот цевкаст член за затворање (30) за да при употреба се овозможи премин на активната супстанција од внатрешната комора на шишето (11) до собирниот резервоар (21).


Има уште 17 патентни барања.



- | | |
|---|--------------------|
| (51) E 21B 7/18 | (11) 902641 |
| | (13) T1 |
| (21) 2007/361 | (22) 25/09/2007 |
| | (45) 31/08/2008 |
| (30) 2001PR08864 14/11/2001 AU | |
| (96) 14/11/2002 EP 02776601.3 | |
| (97) 18/07/2007 EP 1454029 | |
| (73) CMTE Development Limited
Building 101, UQ Pinjarra Hills Campus, 2436
Moggill Road Pinjarra Hills, QLD 4069, AU | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје | |
| (72) MEYER, Timothy, Gregory, Hamilton | |
| (54) ФЛУИДНА ГЛАВА ЗА ДУПЧЕЊЕ | |
| (57) 1. Флуидна глава за дупчење (1) од таков вид којшто содржи множество на млазници (3,4,5,6) | |

во вртлива млазна конструкција (2), споменатите млазници (3,4,5,6) се адаптирани за да бидат напојувани со високо притисен флуид и формираат млазови (7) поставени за да го исечат тврдиот дел и со наклон за да се обезбеди реактивна сила подесена за да ја ротира млазната конструкција (2), **се карактеризира со** обезбедување на мерен прстен (10) концентрично поставен во однос на вртливата млазна конструкција (2) и позициониран позади млазовите (7) во однос на правецот на напредување на главата за дупчење (1), мерниот прстен (10) има вкупен периметар така измерен за да се вклопи во внатрешноста на посакуваниот дел од отворот добиен со помош на главата за дупчење (1), мерниот прстен (10) има аголен отклон (11) кон вртливата млазна конструкција (2).

Има уште 7 патентни барања.


















- | | | |
|--|-----------------|---|
| (51) A 61K 9/70, 31/485,
A 61P 25/36 | (11) 902645 | (54) ТРЕТМАН ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ЗАВИСНОСТ |
| (21) 2007/362 | (13) T1 | (57) 1. Употреба на ефикасна количина на бупренорфин за производство на трансдермална дозирна форма за третирање на синдром на повлекување или апстиненција кај пациент кој е зависен од лекови или кој добро поднесува опиоид односно кој има потреба од таков третман, назначена со тоа што пациентот е трудна жена. |
| (30) 20030490407P 25/07/2003 US | (22) 25/09/2007 | Има уште 11 патентни барања. |
| (96) 26/07/2004 EP 04779186.8 | (45) 31/08/2008 | |
| (97) 10/10/2007 EP 1646328 | | |
| (73) Euro-Celtique S.A.
122, Boulevard de la Petrusse,
2330 Luxembourg, LU | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) REIDENBERG, Bruce, E., and
SPYKER, Daniel, A., | | |



- (51) **C 07D 413/04,** (11) **902640**
 A 61K 31/44, (13) **T1**
 A 61P 25/18, (22) 26/09/2007
 C 07D 401/04, 405/04, (45) 31/08/2008
 405/10, 413/10, 413/12,
 413/14, 417/04
- (21) 2007/363
 (30) 20010269847P 21/02/2001 US
 (96) 19/02/2002 EP 02787093.0
 (97) 10/10/2007 EP 1379525
- (73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) SLASSI, Abdelmalik;
 VAN WAGENEN, Brdford;
 STORMANN, Thomas M.;
 MOE, Scott T.;
 SHEEHAN, Susan M.;
 MCLEOD, Donald A.;
 SMITH, Daryl L. and
 ISAAC, Methvin Benjamin
- (54) **ХЕТЕРОПОЛИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И**
НИВНА УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
МЕТАБОТРОПСКИ РЕЦЕПТОРИ НА ГЛУТАМАТ
- (57) 1. Соединение, или негова фармацевтски
 прифатлива сол, одбрано од групата која се
 состои од соединенија како што е претставено во
 следнава табела:






Има уште 9 патентни барања.



- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 12N 5/00 | (11) 902644 | (57) 1. Процес на одгледување клетки коишто произведуваат IL-18BP, кој што го содржи чекорот на раснење на клетките во медиум на клеточна култура кој што е без компоненти добиени од животински серум, каде што медиумот на клеточната култура содржи: |
| (21) 2007/368 | (13) T1 | Аспарагин во опсег на концентрација од околу 800 до околу 900 mg/L; |
| (30) 20040100800 01/03/2004 EP and 20040551171P 08/03/2004 US | (22) 01/10/2007 | Натриум Хлорид во опсег на концентрација од околу 3000 до околу 4500 mg/L; |
| (96) 28/02/2005 EP 05729822.6 | (45) 31/08/2008 | Селенит во опсег на концентрација од околу 0.005 до околу 0.015 mg/L; |
| (97) 10/10/2007 EP 1720979 | | Пченичен хидролизат во опсег на концентрација од околу 5000 до околу 15000 mg/L; и |
| (73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l'Ourietaz
1170 Aubonne, CH | | Инсулин во опсег на концентрација од околу 2.5 до околу 6 mg/L. |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје | | Има уште 20 патентни барања. |
| (72) ZIEGLER, Thierry;
ALONI, Yehoshua and
AHARONOVITZ, Orit | | |
| (54) УПОТРЕБА НА МЕДИУМ НА КЛЕТОЧНА КУЛТУРА БЕЗ СЕРУМ ЗА ПРОДУЦИРАЊЕ IL-18BP ВО КЛЕТКИ НА ЦИЦАЧИТЕ | | |



Слика 1

- (51) **C 07D 207/20,** (11) **902649**
A 61K 31/4015, (13) **T1**
C 07D 403/06, 405/10, (22) 02/10/2007
409/06, 409/14, 417/06 (45) 31/08/2008

(21) 2007/370

(30) 253275P 27/11/2000 US

(96) 05/11/2001 EP 01978757.1

(97) 26/09/2007 EP 1339678


(73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(72) CAMERON, K. O'Keefe and
LEFKER, Bruce, A.

(54) **СЕЛЕКТИВНИ АГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ
„EP4“ ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА ОСТЕОПОРОЗА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



фармацевтски прифатлива сол на наведеното
соединение или стереоизомерна или
диастереоизомерна мешавина на наведеното
соединение или сол, **назначено со тоа што:**

испрекинатата линија е врска или нема врска;

X е -CH₂-;

Z е тиенил, тиазолил или фенил;

Q е карбоксил, (C₁-C₄)алкоксилкарбонил или
тетразолил;

R² е -Ar или -Ar¹-V-Ar²;

V е врска, -O-, -OCH₂- или -CH₂O-;

Ar е делумно заситен, целосно заситен или
целосно незаситен пет- до осумчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми
независно одбрани од кислород, сулфур и азот, или
бицикличен прстен кој се состои од два независно
споени, делумно заситени, целосно заситени или
целосно незаситени пет- или шестчлени прстени,
кои независно еден од друг имаат еден до четири
хетероатоми кои се независно одбрани од азот,
сулфур и кислород, при што наведениот делумно
или целосно заситен прстен или бицикличен
прстен може да има една или две оксо групи
супституирани врз јаглерод или една или две оксо
групи супституирани врз сулфур; и

Ar¹ и Ar² се, независно еден од друг, делумно
заситен, целосно заситен или целосно незаситен
пет- до осумчлен прстен кој може да има еден до
четири хетероатоми кои се независно одбрани
од кислород, сулфур и азот, при што наведениот

делумно или целосно заситен прстен може да има
една или две оксо групи супституирани врз јаглерод
или една или две оксо групи супституирани врз
сулфур;

наведената средина Ar може да биде супституирана
врз јаглерод или азот, врз еден прстен ако
средината е моноциклична, или врз еден или
и двата прстени ако средината е бициклична,
со најмногу три супституенти на прстен, кои се
независно еден од друг одбрани од хидрокси,
хало, карбокси, (C₁-C₇)алкокси, (C₁-C₄)алкокси(C₁-
C₄)алкил, (C₁-C₇)алкил, (C₂-C₇)алкенил,
(C₃-C₇)циклоалкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-
C₄)алкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₄)алканоил,
формил, (C₁-C₈)алканоил, (C₁-C₆)алканоил(C₁-
C₆)алкил, (C₁-C₄)алканоиламино, (C₁-
C₄)алкоксикарбониламино, хидроксисулфонил,
аминокарбониламино или аминокарбониламино
супституиран со моно-N-, ди-N,N-, ди-N,N'- или
три-N,N,N-(C₁-C₄)алкил, сулфонамидо, (C₁-
C₄)алкилсулфонамидо, amino моно-N- или ди-
N,N-(C₁-C₄)алкиламино, карбамоил, моно-N- или
ди-N,N-(C₁-C₄)алкилкарбамоил, цијано, тиол,
(C₁-C₆)алкилтио, (C₁-C₆)алкилсулфинил, (C₁-
C₄)алкилсулфонил и моно-N- или ди-N,N-(C₁-
C₄)алкиламиносулфинил, каде што наведените
алкилни и алкокси супституенти во дефиницијата
на Ar може да бидат супституирани врз јаглерод
со најмногу три флуоро атоми; и

наведените средини Ar¹ и Ar² може да бидат
независно супституирани врз јаглерод или азот
со најмногу три супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од хидрокси, хало,
карбокси, (C₁-C₇)алкокси, (C₁-C₄)алкокси(C₁-
C₄)алкил, (C₁-C₇)алкил, (C₂-C₇)алкенил,
(C₃-C₇)циклоалкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-
C₄)алкил, (C₃-C₇)циклоалкил(C₁-C₄)алканоил,
формил, (C₁-C₈)алканоил, (C₁-C₆)алканоил(C₁-
C₆)алкил, (C₁-C₄)алканоиламино, (C₁-
C₄)алкоксикарбониламино, хидроксисулфонил,
аминокарбониламино или аминокарбониламино
супституиран со моно-N-, ди-N,N-, ди-N,N'- или
три-N,N,N-(C₁-C₄)алкил, сулфонамидо, (C₁-
C₄)алкилсулфонамидо, amino моно-N- или
ди-N,N-(C₁-C₄)алкиламино, карбамоил, моно-
N- или ди-N,N-(C₁-C₄)алкилкарбамоил, цијано,
тиол, (C₁-C₆)алкилтио, (C₁-C₆)алкилсулфинил,
(C₁-C₄)алкилсулфонил и моно-N- или ди-N,N-(C₁-
C₄)алкиламиносулфинил, каде што наведените
алкилни и алкокси супституенти во дефиницијата
на Ar¹ и Ar² може да бидат супституирани врз
јаглерод со најмногу три флуоро атоми.


Има уште 13 патентни барања.



- (51) **A 61P 25/00,** (11) **902647**
 A 61K 38/17, 38/19, 38/21 (13) **T1**
- (21) 2007/371 (22) 03/10/2007
 (45) 31/08/2008
- (30) 20020100110 06/02/2002 EP
 (96) 29/01/2003 EP 03737332.1
 (97) 19/09/2007 EP 1471974
- (73) **ARES TRADING S.A.**
Le Chateau CH-2038 Vaumarcus, CH
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
- (72) DE LUCA, Giampiero
- (54) **ТУМОР НЕКРОЗА ФАКТОР КОМБИНИРАН
 СО ИНТЕРФЕРОН ВО ДЕМИЕЛИНИРАЧКИ
 ЗАБОЛУВАЊА**
- (57) 1. Употреба на Тумор некроза фактор-алфа (TNF-алфа) протеин, или изоформ, мутеин, фузиран протеин, функционален дериват избран од полиетилен гликол странични синџири, алифатични естри на карбоксилните групи,

амиди на карбоксилните групи, N-ацил деривати на слободни аминокиселински групи од аминокиселинските резидуи формирани со ацилни делови или O-ацил деривати на слободни хидроксилни групи формирани со ацилни делови, негова активна фракција или сол, во комбинација со интерферон-бета (IFN-бета) протеин, или изоформ, мутеин, фузиран протеин, функционален дериват избран од полиетилен гликол странични синџири, алифатични естри на карбоксилните групи, амиди на карбоксилните групи, N-ацил деривати на слободни аминокиселински групи од аминокиселинските резидуи формирани со ацилни делови или O-ацил деривати на слободни хидроксилни групи формирани со ацилни делови, негова активна фракција или сол, или консензус интерферон, за производство на медикамент за третман и/или превенција на мултипла склероза (МС), за симултана, секвенцијална или сепаратна употреба.

Има уште 16 патентни барања.




Слика 1



- | | | |
|--|-----------------|--|
| (51) A 61K 9/20, 31/551,
A 61P 25/18 | (11) 902651 | (54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА НА ОЛАНЗАПИН |
| (21) 2007/373 | (13) T1 | |
| | (22) 03/10/2007 | (57) 1. Фармацевтска формулација, назначена со тоа што содржи оланзапин или негова фармацевтски прифатлива сол како активна состојка, која може да се добие со хомогено мешање на: а) оланзапин или негова фармацевтски прифатлива сол, со б) моносахарид и/или олигосахарид и/или нивна редуцирана или оксидирана форма, с) полисахарид и евентуално уште едно или повеќе средства за врзување, а потоа следи директно компримирање на мешавината во таблети, без присуство на било каков растворувач. |
| (30) 200200255 18/10/2002 SI | (45) 31/08/2008 | Има уште 15 патентни барања. |
| (96) 16/10/2003 EP 03751723.2 | | |
| (97) 03/10/2007 EP 1558219 | | |
| (73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје | | |
| (72) PERC, Stanka;
BANKO, Ivanka and
KOLENC, Ivanka | | |

- (51) **B 65B 3/04, 31/04, 39/00** (11) **902653**
(13) **T1**
- (21) 2007/375 (22) 04/10/2007
(45) 31/08/2008
- (30) 05012577.2 10/06/2005 EP
(96) 10/06/2005 EP 05012577.2
(97) 22/08/2007 EP 1731426
(73) **INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co.**
Betriebs KG Rudolf-Wild-Strasse 107-115
69214 Eppelheim, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје
- (72) не сака да биде наведен
- (54) **ПОСТАПКА И НАПРАВА ЗА ПОЛНЕЊЕ**
ТЕЧНОСТИ ВО ПЛАСТИЧНИ КЕСИЧКИ СО
ГРЛО
- (57) 1. Постапка за полнење на течности во фолиени
кесички (2) со помош на едно грло (3), со следниве
чекори:

- а) Постапување на грлото (3) врз отворот за
полнење (4),
- б) Зафаќање на фолиената кесичка (2) со грлото
(3),
- в) Полнење на фолиената кесичка (2) со течнота
преку грлото (3),
- г) Всмукнување на течнота од отворот за полнење
(4),
- д) Испуштање на еден стерилен гас преку грлото
(3) во фолиените кесички (2), при што зафаќањето,
всмукнувањето и испуштањето на стерилниот гас
се одвива во еден заеднички простор за гас (32,
33), кој води до отворот за полнење (4).
- Има уште 10 патентни барања.



Слика 1

- (51) **C 07D 487/04,** (11) **902627**
A 61K 31/33, 31/41, 31/535, (13) **T1**
A 61P 25/28, 31/00, (22) 10/10/2007
43/00, 7/04, (45) 31/08/2008
C 07D 471/04, 498/04

(21) 2007/384

(30) 20010293464P 24/05/2001 US

(96) 13/05/2002 EP 02744115.3

(97) 25/07/2007 EP 1397364


(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје


(72) BEIGHT, Douglas, Wade;
SAWYER, Jason, Scott;
YINGLING, Jonathan, Michael;
CIAPETTI, Paola;
DECOLLO, Todd, Vincent;
GODFREY, Alexander, Glenn;
GOODSON, Theodore, Jr.;
HERRON, David, Kent;
LI, Hong-Yu;
LIAO, Junkai;
MCMILLEN, William, Thomas;
MILLER, Shawn, Christopher;
MORT, Nicolas, Anthony and
SMITH, Edward, C., R.

(54) **НОВИ ПИРОЛНИ ДЕРИВАТИ КАКО**
ФАРМАЦЕВТСКИ АГЕНСИ

(57) 1. Соединение со структурата



кадешто




е четири, пет или шест член заситен прстен и X е C, O или S со клаузула дека прстенот е целосно заситен јаглероден прстен кадешто X во прстенот може да биде поединечна супституција од C, O или S, со исклучок на X којшто неможе да биде O кога тој ќе биде соседно до јаглеродот на пиразолниот прстен и R₁ е пиридин и R₂ е сулфонил фенил или тиенил;

R1 е несупституиран или супституиран фенил; несупституиран или супституиран пиридин; несупституиран или супституиран пиридин N-оксид; несупституиран или супституиран кинолин; несупституиран или супституиран кинолин N-оксид; несупституиран или супституиран нафтиридин; несупституиран или

супституиран пиразин; фурил; несупституиран или супституиран тиазолил; несупституиран или супституиран имидазолил; несупституиран или супституиран пиразолил; или несупституиран или супституиран тифенил; кадешто супституцијата може да биде една или повеќе од следните: (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C1-C6)алкокси, (C2-C6)алкенилокси, (C2-C6)алкинилокси, (C1-C6)алкилтио, (C1-C6)алкилсулфинил, (C1-C6)алкилсулфонил, (C1-C6)алкиламино, ди-[(C1-C6)алкил]амино, (C1-C6)-алкоксикарбонил, N-(C1-C6)алкилкарбамоил, N,N-ди-[(C1-C6)алкил]карбамоил, (C2-C6)алканоил, (C2-C6)алканоилокси, (C2-C6)алканоиламино, N-(C1-C6)алкил-(C2-C6)алканоиламино, (C3-C6)алканоиламино, N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алканоиламино, (C3-C6)алкиноиламино, N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алкиноиламино, N-(C1-C6)алкилсулфамоил, N,N-ди-[(C1-C6)алкил]сулфамоил, (C1-C6)алкенсулфониламино, N-(C1-C6)алкил-(C1-C6)алкансулфониламино, карбоксамид, тифенил, аминафенил, трифлуорометил, хало, трифлуорометокси, хидроксиметил, N-пиролидино, N-морфолино, фенилтио, (C1-C4)диалкиламинометил, метоксифенил, amino, хидрокси, карбоксил, фенил, арилалкил;


R2 е несупституиран или супституиран кинолин; несупституиран или супституиран кинолин N-оксид; несупституиран или супституиран фенил; несупституиран или супституиран нафтаген; несупституиран или супституиран пиридин; несупституиран или супституиран пиридин N-оксид; несупституиран или супституиран кинолин; несупституиран или супституиран кинолин; несупституиран или супституиран бензодиоксазол; несупституиран или супституиран бензодиоксан; несупституиран или супституиран пиридин; несупституиран или супституиран бензотиофен; или несупституиран или супституиран фенантролин; кадешто супституцијата може да биде независно една или повеќе од следните: водород, (C1-C6)алкил, (C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C1-C6)алкилхалид, (C1-C6)алкокси, (C2-C6)алкенилокси, (C2-C6)алкинилокси, (C1-C6)алкилтио, (C1-C6)алкилсулфинил, (C1-C6)алкилсулфонил, (C1-C6)алкиламино, ди-[(C1-C6)]амино, (C1-C6)алкоксикарбонил, N-(C1-C6)алкилкарбамоил, N,N-ди-[(C1-C6)алкил]карбамоил, аминокси, N-(C1-C6)алкиламинокси, N,N-ди-[(C1-C6)алкил]аминокси, (C2-C6)алканоил, (C2-C6)алканоилокси, (C2-C6)алканоиламино, N-(C1-C6)алкил-(C2-C6)алканоиламино, (C3-C6)алканоиламино, N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алканоиламино, (C3-C6)алкиноиламино, N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алкиноиламино, сулфамоил, N-(C1-C6)алкилсулфамоил, N,N-ди-[(C1-C6)алкил]сулфамоил, (C1-C6)алкансулфониламино, N-(C1-C6)алкил-(C1-C6)алкансулфониламино, карбоксамид, фенил, тифенил, аминафенил, фенилтио, хало, цијано, пиридинил, арилалкил, хидрокси, N-пиролидино, N-морфолино, карбоксил, [5-фенил-1,2,4-

оксадиазол-3-ил]метокси, 6-метил-пиридазин-3-илокси, (5-оксо-2-пиридинил)метокси, 2-(4,5-дихидро-1Н-имидазолил), N, N-диалкилкарбамоилокси, 1-хидрокси-1-метилетил, 4-флуорофенил, 3,4-метилendioксифенил, трифлуорометил, трифлуорометокси, или група со формула




кадешто: X_1 е O, N, S, SO_2 , NR_{13} , C(O), или врска; Q_1 е водород, фенил, 5-(2,2-дифлуоро-1,3-бензодиксолил), C(O) Q_5 или пиридил, кога m и n се независно 0-2, со исклучок кога еден е 0 другиот не може да биде 0; Q_1 е OR_{11} , NR_{11} , R_{12} , хало, N-морфолино, N-пиперазино-N' R_{13} , N-имидазолил, N-пиразолил, N-триазолил, N-(4-пиперидинилпиперидин), SO_2R_{14} , SOR_{14} , $NHSO_2R_{15}$, ацетамидо, N-фталимида, N-оксазолидино, N-имидазолидино, N-бензоксазилидино, N-пиридинилоил, N(N'-метилбензимидазолино), N, N'-ди(C1-C4)алкиламино(C1-C4)алкокси, N-бензимидазолино; кога m и n се независно 0-2, но едниот или другиот од m или n не е 0; Q_5 е хидрокси, метокси, амино, диетиламино, диметиламино, R_{10} е водород, хало, (C1-C6)алкил; R_{11} и R_{12} се независно водород, (C1-C6)алкил; (C1-C6)алкокси; арилалкил, (C3-C8)циклоалкил, (C3-C8)циклоалкилметил, 4-(N-метилпиперидинил), пиридил или R_{11} и R_{10} може да бидат земени заедно за да формираат 4, 5, 6 или 7 член прстен, или R_{11} и R_{12} може да бидат земени заедно за да формираат 3, 4, 5, 6 или 7 член прстен; R_{13} е водород, (C1-C6)алкил, 2-метоксифенил, 2-пиримидинил; R_{14} е 2-пиримидинил, N-метил-2-имидазолил, 4-хлорофенил, 2-пиридилметил; R_{15} е (C1-C6)алкил, N-метил-4-имидазолил; R_{16} е водород, хало, арилалкил, арил,

или група со формулата



кадешто: Q_2 е водород, 4-имидазолил или C(O) NR_{24} , R_{25} каде o и p се независно 0-2; Q_2 е OR_{23} , NR_{24} , R_{25} , или N-морфолино, кога o и p се независно 0-2, но едниот или другиот од o или p не е 0; R_{20} е водород, или (C1-C6)алкил; R_{21} е водород, (C1-C6)алкил, или R_{21} и R_{20} може да биде земен заедно за да формира 4, 5, 6 или 7 член прстен; R_{22} е водород, (C1-C6)алкил, арилалкил, арил или R_{21} и R_{22} може да биде земен заедно за да биде 3, 4, 5, 6, 7 член прстен; R_{23} е водород или (C1-C6)алкил; R_{24} е водород, (C1-C6)алкил; или R_{24} и R_{25} може да бидат земени заедно за да формираат 3,4,5,6 или 7 член прстен, или R_{24} и R_{20} може да бидат земени заедно за да формираат 6 или 7 член прстен; R_{25} е водород, (C1-C6)алкил или ацетил,

или група со формулата




кадешто: R_{30} е водород или (C1-C6)алкил; R_{31} е водород, (C1-C6)алкил, 2-пиридил, пиридилметил, amino или хидрокси, или група со формулата


-NR32R33

кадешто: R_{32} и R_{33} се секој независно водород, (C1-C6)алкил, ацетил, (C1-C4)алкилсулфонил или R_{32} и R_{33} можат да бидат земени заедно за да формираат 4, 5, 6 или 7 член прстен,

или група со формулата




кадешто: X_2 е CH_2 , O или N; q е 2-3 со исклучок кога Q_3 е врска, q е 0-3; Q_3 е NR_{36} , R_{37} или OR_{38} , и R_{35} е водород, или R_{35} и Q_3 можат да бидат земени заедно за да формираат 5 член прстен; R_{36} , R_{37} и R_{38} се секој независно водород или (C1-C6)алкил, или група со формула




кадешто: X_3 е цијано, карбоксамид, N, N-диметилкарбоксамид, N, N-диметилтиокарбоксамид, N, N-диметиламинометил, 4-метилпиперазин-ил-метил или карбоксилат,

или група со формулата



кадешто: Q_6 е NR_{41} , N_{42} ; r е 2-3; R_{40} е водород или (C1-C6)алкил; R_{41} и R_{42} се водород, (C1-C6)алкил, или R_{41} и R_{40} можат да бидат земени заедно за да формираат 6 или 7 член прстен;

или група со формулата



кадешто: Q_7 е хидрокси, метокси, диметиламино или N-пиперидинил;


Со клаузула дека кога еден од R1 или R2 е несупституиран или супституиран фенил, тогаш другиот не може да биде несупституиран или супституиран фенил или тиофен-2-ил; и со клаузула дека кога R2 е кинолин-4-ил, супституција на кинолин во 7-позиција не може да вклучува арил, хетероарил, фузиранарили или фузиранхетероарил;




к е 1-8; R3 е еден или повеќе од следните: водород; (C1-C4)алкил; (C1-C4)алкилхидрокси; хидрокси; N, N-ди(C1-C4)алкиламино(C1-C4)алкокси; бензил оксиметил; фенилоксиметил; оксо; карбоксил; (C1-C4)алкиларил; бензилокси; ацетокси; аминок(C1-C4)алкил; (C2-C4)алкенил; хало; -O-(C1-C4)алкиларил; хлорофенетил;

ацетонитрил; несупституиран или супституиран фенил; кадешто супституцијата може да биде еден или повеќе од следните: (C1-C6)алкокси, хало, карбокси, или (C1-C6)алкоксикарбонил; или негова фармацевтски прифатлива сол или естер. Има уште 10 патентни барања.


- (51) **C 07D 515/22,** (11) **902628**
 A 61K 31/438, 31/4985, (13) **T1**
 A 61P 35/00 (22) 15/10/2007
 (21) 2007/386 (45) 31/08/2008
 (30) 20010019243 07/08/2001 GB
 (96) 06/08/2002 EP02753134.2
 (97) 03/10/2007 EP1414828
 (73) **PHARMA MAR, S.A.,**
Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres
Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid, ES
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) MARTINEZ, Valentin;
 CUEVAS, Carmen,;
 MANZANARES, Ignacio;
 MUNT, Simon and
 GALLEGU, Pilar
 (54) **АНТИТУМОРСКИ АНАЛОЗИ**
 (57) 1. Соединение со формула :
 Соединение 2




Соединение 3




Соединение 5




Соединение 6




Соединение 7




Соединение 8




Соединение 9




Соединение 11









Соединение 27





Соединение 28




Соединение 30




Соединение 31




Соединение 32








Соединение 33



Соединение 34




Соединение 36



Има уште 11 патентни барања.

- Има уште 12 патентни барања.



- (51) **G 01N 33/02** (11) **902636**
 (13) **T1**
 (21) 2007/388 (22) 16/10/2007
 (45) 31/08/2008
- (30) 200410039210 12/08/2004 DE
 (96) 04/07/2005 EP 05014480.7
 (97) 12/09/2007 EP 1626275
 (73) **RUDOLF WILD GmbH & CO.KG**
Postfach 106220 69052 Heidelberg, DE
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
 1000, Скопје
 (72) WILD, Hans-Peter Dr.;
 KUSSNER, Klaus and
 SPINNER, Frank
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РОКОТ НА**
ТРАЕЊЕ НА ПАКУВАН ПРОИЗВОД
 (57) 1. Постапка за оценување на трајноста на
 производите во едно средство за пакување со
 следниве чекори:


а) Доставување на наполнето и затворено средство за пакување (4) во една комора под притисок (1),

б) Постапување на средството за пакување (4) во комората под притисок (1) со определено времетраење t_1 , под определен притисок p_1 и определена температура T_1 во една тест - гасна атмосфера, при што во средството за пакување се пропушта една дефинирана количина Q на тест-гас,

в) Постапување на средството за пакување (4) со определено времетраење t_2 под влијание на топлина и/или светлина, и

г) аналитичко и/или сензорско испитување на содржината.

Има уште 11 патентни барања.



- (51) **C 07D 277/46,** (11) **902633**
A 61K 31/426, 31/427, (13) **T1**
31/4439, 31/454, 31/497, (22) 19/10/2007
A 61P 35/00, (45) 31/08/2008
C 07D 417/12, 417/14

(21) 2007/397

(30) 19990372832 12/08/1999 US

(96) 11/08/2000 EP00962760.5

(97) 17/10/2007 EP1204649

(73) **Pfizer Italia S.r.l.**
Strada Statale 156 Km. 50 04010 Latina, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) PEVARELLO, Paolo;

AMICI, Raffaella;

VILLA, Manuela;


SALOM, Barbara;

VULPETTI, Anna and


VARASI, Mario

(54) **ДЕРИВАТИ НА АРИЛМЕТИЛ-КАРБО-**
НИЛАМИНО-ТИАЗОЛ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АНТИТУМОРНИ СРЕДСТВА

(57) 1. Употреба за произведување на медикамент за третирање на пореметувања во размножување на клетките поврзани со изменета активност на киназа која е зависна од клеточниот циклус, со давање ефикасна количина на циџач кој има потреба од истата, од соединение претставено со формулата (I) или (II):



(I)



(II)

назначен со тоа, што

L е фенил група или 5 или 6 член ароматски хетероцикл со еден или повеќе хетероатоми одбрани од групата која се состои од азот, кислород и сулфур;

R е

(i) C₃-C₆ циклоалкил евентуално супституиран со праволиниска или разгранета C₁-C₆ алкил група; или

(ii) праволиниска или разгранета C₁-C₆ алкил група или арилалкил група која е евентуално супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, циано, карбокси, хидрокси, нитро, алкилтио, алкокси, праволиниски или разгранет C₁-C₆ алкил, арилтио, арилокси, amino, алкиламино, диалкиламино, ариламино, арилалкиламино, хидроксиаминокарбонил, алкоксиаминокарбонил, C₂-C₄ алкенил, C₂-C₄ алкинил, C₃-C₆ циклоалкил, алкил-C₃-C₆ циклоалкил, алкилкарбонил, арилкарбонил, арилалкилкарбонил, алкил-сулфонил, арилсулфонил, арилалкилсулфонил, аминосулфонил, алкиламиносулфонил, ди-алкиламиносулфонил, алкилкарбониламино,

арилалкилкарбониламино, ариламиносулфонил, арилалкил-аминосулфонил, арилкарбониламино, алкилсулфониламино, арилсулфониламино, арилалкилсулфониламино, алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, аминокарбонил, алкил-аминокарбонил, ариламинокарбонил, диалкил-аминокарбонил, арилалкил-аминокарбонил, пиролидино, морфолино, пиперазино, N-алкилпиперазино, N-арил-пиперазино, N-арилалкилпиперазино, пиперидино, и азабицикло[3.2.2]нонан;

R₁ е водороден атом или праволиниска или разгранета C₁-C₄ алкил група евентуално супституирана со една или повеќе хидрокси, алкокси, amino, алкиламино, или диалкиламино групи;

R₂ и R₃, кои може да се исти или различни, се водороден атом, циклоалкил група, праволиниска или разгранета C₁-C₆ алкил група или арил група, кои се секоја евентуално супституирана како што е опишано горе за R; или

R₂ и R₃, заедно со азотниот атом на кој се прикачени, формираат 4-морфолинил, 1-пиперазинил, N-алкил-пиперазинил, N-арил-пиперазинил, N-арилалкил-пиперазинил, пиперидинил, пиролидинил, 2-оксо-1-пиролидинил, имидазолил или 3-азабицикло[3.2.2]нонил прстен;

R₄ е карбокси, перфлуоринирана алкил група, C₂-C₄ алкенил група, C₂-C₄ алкинил група, 2-оксо-пиролидинил, пиперидинил или праволиниски или разгранета C₁-C₆ алкил група или арил група, која е евентуално супституирана како што е опишано горе за R;

или негова фармацевтски прифатлива сол,

под услов наведеното соединение да не е

2-(4-аминофенил)-N-(5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил)ацетамид,

2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-N-(5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил)ацетамид,

2-[4-(диметиламино)фенил]-N-(5-изобутил-1,3-тиазол-2-ил)ацетамид,

N-(5-бензил-1,3-тиазол-2-ил)-2-[4-(диметиламино)фенил]ацетамид,

N-(5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил)-2-(4-диметиламинофенил)ацетамид, или


2-Хлоро-N-(4-{2-[(5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил)амино]-2-оксоетил}-1,3-тиазол-2-ил)ацетамид.

Има уште 26 патентни барања.




- | | | |
|--|--|---|
| <p>(51) A 61K 31/4425, 31/4375,
31/4523, 45/06,
A 61P 11/06, 11/08
(21) 2007/399
(30) 20020004987 06/03/2002 EP
(96) 25/02/2003 EP03708130.4
(97) 08/08/2007 EP1482938
(73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BEUME, Rolf;
WOLLIN, Stefan-Lutz;
WEIMAR, Christian and
BUNDSCHUH, Daniela
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ОД PDE4 ИЛИ PDE3/4
ИНХИБИТОР И АНТАГОНИСТ НА ХИСТАМИН
РЕЦЕПТОР</p> | <p>(11) 902634
(13) T1
(22) 24/10/2007
(45) 31/08/2008</p> | <p>(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи, во мешавина, прва активна состојка која е одбрана од групата која се состои од 3-Циклопропилметокси-4-дифлуорометокси-N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-бензамид [INN: ROFLUMILAST], (-)-cis-9-етокси-8-метокси-2-метил-1,2,3,4,4а,10б-хексахидро-6-(4-диизопропиламинокарбонилфенил)-бензо-[с][1,6]нафтиридин [INN: PUMAFENTRINE] и нивни фармацевтски прифатливи деривати, и втора активна состојка, која е одбрана од групата која се состои од (плус/минус)-[2-[4-(р-хлоро-алфа-фенилбензил)-1-пиперазинил]етокси]-оцетна киселина [INN: CETIRIZINE] и негови фармацевтски прифатливи деривати.
Има уште 16 патентни барања.</p> |
|--|--|---|


- (51) **C 07C 311/08** (11) **902631**
(13) **T1**
(21) 2007/400 (22) 25/10/2007
(45) 31/08/2008
- (30) 600260P 09/08/2004 US;
04290169 22/01/2004 EP and
0406387 22/03/2004 GB
- (96) 12/01/2005 EP 05702252.7
(97) 17/10/2007 EP 1708991
- (73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
- (72) PRICE, David A.,;
BUNNAGE, Mark E.,;
THOMSON, Nicholas, M.,;
BROWN, Alan Daniel;
JAMES, Kim,;
LANE, Charlotte A.L.,;
MOSES, Ian B.,;
GLOSSOP, Paul A., and
LEWTHWAITE, Russell A.,
- (54) **ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ**
НА БОЛЕСТИ
- (57) 1. Соединение со општата формула (1):



каде што групата $(CH_2)_n-C(=O)Q^1$ е во мета или пара положба, R^1 и R^2 се, независно еден од друг, одбрани од H и C_1-C_4 алкил, n е 0, 1 или 2, а Q^1 е група одбрана од:



и група $^*-NR^8-Q^2-A$, каде што p е 1 или 2, Q^2 е C_1-C_4 алкилен кој може да биде супституиран со една хидрокси група, R^8 е H или C_1-C_4 алкил, а A е пиридил кој може да биде супституиран со OH, C_3-C_7 циклоалкил кој може да биде супституиран со OH, или група:



каде што R^3 , R^4 , R^5 , R^6 и R^7 може да бидат исти или различни и се одбрани од H, C_1-C_4 алкил, OR^9 , SR^9 , хало, CN, CF_3 , OCF_3 , $COOR^9$, $SO_2NR^9R^{10}$, $CONR^9R^{10}$, NR^9R^{10} , $NHCOR^{10}$ и фенил кој може да биде супституиран со 1 до 3 групи одбрани од OR^9 , хало и C_1-C_4 алкил,

каде што R^9 и R^{10} може да бидат исти или различни и се одбрани од H или C_1-C_4 алкил, а „*” го претставува местото на прикачување за карбонилната група;

каде што групата Q^1 е супституирана најмалку со една хидрокси група;

или, ако е соодветно, нивните фармацевтски прифатливи соли и/или оптички изомери, тавтомери, солвати или нивните изотопни варијанти.

Има уште 32 патентни барања.



- | | |
|--|--------------------|
| (51) C 12Q 1/68 | (11) 902657 |
| | (13) T1 |
| (21) 2007/416 | (22) 09/11/2007 |
| | (45) 31/08/2008 |
| (30) 20030000802 14/01/2003 GB | |
| (96) 14/01/2004 EP04701994.8 | |
| (97) 05/09/2007 EP1585836 | |
| (73) Lumora Limited
c/o Stafford & Co. 35 Hills Road,
Cambridge CB1 1NT, GB | |
| (74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје | |
| (72) TISI, Laurence Carlo and
MURRAY, James Augustus Henry | |
| (54) МЕТОДА ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНА НА
МОДЕЛИТЕ НА НУКЛЕАРНА КИСЕЛИНА
ПРИСУТНИ ВО МОСТРА | |
| (57) 1. Метода за одредување количина на моделот на нуклеинска киселина присутен во примерок кој се состои од следниве чекори: | |

и) стапување во комбинација со компонентите неопходни за амплификација на нуклеинска киселина и сите компоненти потребни за биолуминесценција за амплификација на нуклеинска киселина вклучувајќи:

а) полимерза на нуклеинска киселина

б) субстрати за полимераза на нуклеинска киселина

в) најмалку два примера

г) термостабилна луцифераза

д) луциферин

ѓ) АТП сулфурилаза

е) аденозин 5 фосфосулфат

но и

ii) изведувајќи реакција на амплификација на нуклеинска киселина на целната нуклеинска киселина вклучувајќи повеќе од еден амплификациски циклус

iii) набљудување на јачината на ослободувањето светлина од биосветлечката реакција


iiii) одредување на количината на шаблон на нуклеинска киселина присутна во примерокот

Има уште 32 патентни барања.

- (51) A 61K 9/107, 31/05, 47/02 (11) 902658 (57) 1. Стерилен, фармацевтски состав за парентерална администрација којшто содржи масло во вода емулзија во која што липофилниот фармацевтски или терапевтски агенс е емулзифициран со вода и е стабилизирен со помош на сурфактант и којшто понатаму содржи доволна количина на сулфит за да заштити не повеќе од 10-примероци за зголемување на растот од секој Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 8739), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) и Candida albicans (ATCC 10231) за барем најмалку 24 часа како што е мерено со тест каде што промиената суспензија од секој организам е додадена кон одделен аликвот од споменатиот состав на приближно 50 колонска-формирачка единица на мл и инкубирано на температура во опсег од 30-35°C и се тестира на набројаните организми способни за раст по 24 часа.
- (21) 2007/417 (13) T1 (45) 31/08/2008
- (30) 19980021671 10/02/1998 US
- (96) 10/02/1999 EP99905958.7
- (97) 22/08/2007 EP1052975
- (73) Sicor Inc.
19 Hughes, Irvine, CA 92718-1902, US
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) MIREJOVSKY, Dorla;
TANUDARMA, Liananingsih and
ASHTOKAR, Dilip
- (54) СОСТАВ НА ПРОПОФОЛ КОЈШТО СОДРЖИ СУЛФИТ

Има уште 48 патентни барања.

СОЕДИНЕНИЕ ПОСТАПКА ЗА ПРОТОК НА ПРОПОФОЛ ИНЈЕКТАБИЛНА ЕМУЛЗИЈА (СО НАТРИУМ МЕТАБИСУЛФИТ)



- (51) **B 66B 7/06** (11) **902626**
 (13) **T1**
 (21) 2007/429 (22) 16/11/2007
 (45) 31/08/2008
- (30) 2000000270 08/12/2000 FI;
 20000002700 08/12/2000 FI and
 20010001339 21/06/2001 FI
- (96) 10/12/2001 EP 01129449.3
 (97) 26/09/2007 EP 1213250 B1
- (73) **Kone Corporation**
Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) Mustalahti, Jorma;
 Aulanko, Esko;
 Rantanen, Pekka and
 Makimattila, Simo
- (54) **СПЛЕТЕНИ ЈАЖИЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ ЛИФТ
 СО ТЕНКИ ЖИЦИ СО ВИСОКА ЦВРСТИНА**
- (57) 1. Лифт, или подобро лифт без простор за
 машина, во која што лифтот како машина за
 подигнување е закачен на група од сплетени
 јажиња за подигнување (5) преку погонска макара

(7) споменатата група на сплетени јажиња за подигнување се состои од неколку единечни сплетени јажиња за подигнување со главно кружен напречен пресек, споменатите сплетени јажиња имаат влежиштен дел усукан од челични жици со кружен и/или не-кружен напречен пресек, кадешто

- сплетените јажиња за подигнување држат противтег (2) и корпа на лифт (1) кои се поместуваат влечени од јажињата,


се карактеризира со тоа што

- дијаметарот на сплетеното јаже составено од сплетени челични жици изнесува помеѓу 2,5 и 5 mm за лифтови со номинално оптеретување до околу 1000 kg, и 5 до 8 mm за лифтови со номинално оптоварување над 1.000 kg.

- просечната дебелина на жица од челичните жици сплетени во јажето е помала од 0.5 mm, и

- челичните жици од сплетените јажиња имаат јакост на материјалот кој преминува околу 2.000 N/mm².

Има уште 15 патентни барања.



СЛИКА 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/40	C07D207/34	902655 T1	A61K9/36	A61K9/48	902625 T1
C07D207/34	C07D207/34	902655 T1	A61K9/48	A61K9/48	902625 T1
A23L1/03	A61K31/13	902637 T1	A61K9/48	A61K47/24	902659 T1
A61K31/05	A61K9/107	902658 T1	A61K9/70	A61K9/70	902645 T1
A61K31/13	A61K31/13	902637 T1	A61M15/00	A61M15/00	902646 T1
A61K31/137	A61K9/48	902625 T1	A61P11/06	A61K31/4425	902634 T1
A61K31/33	C07D487/04	902627 T1	A61P11/08	A61K31/4425	902634 T1
A61K31/397	A61K31/397	902660 T1	A61P15/00	A61K31/535	902629 T1
A61K31/4015	C07D207/20	902649 T1	A61P25/00	A61P25/00	902647 T1
A61K31/41	C07D487/04	902627 T1	A61P25/18	C07D413/04	902640 T1
A61K31/426	C07D277/46	902633 T1	A61P25/18	A61K9/20	902651 T1
A61K31/427	C07D277/46	902633 T1	A61P25/28	C07D487/04	902627 T1
A61K31/4375	A61K31/4425	902634 T1	A61P25/36	A61K9/70	902645 T1
A61K31/438	C07D515/22	902628 T1	A61P31/00	C07D487/04	902627 T1
A61K31/44	C07D413/04	902640 T1	A61P35/00	C07D515/22	902628 T1
A61K31/4425	A61K31/4425	902634 T1	A61P35/00	C07D277/46	902633 T1
A61K31/4439	C07D277/46	902633 T1	A61P43/00	A61K35/34	902642 T1
A61K31/4523	A61K31/4425	902634 T1	A61P43/00	C07D487/04	902627 T1
A61K31/454	C07D277/46	902633 T1	A61P7/04	C07D487/04	902627 T1
A61K31/485	A61K9/70	902645 T1	A61P9/00	A61K31/397	902660 T1
A61K31/497	C07D277/46	902633 T1	A61Q19/00	A61K47/24	902659 T1
A61K31/4985	C07D515/22	902628 T1	B65B3/04	B65B3/04	902653 T1
A61K31/535	A61K31/535	902629 T1	B65B31/04	B65B3/04	902653 T1
A61K31/535	C07D487/04	902627 T1	B65B39/00	B65B3/04	902653 T1
A61K31/551	A61K9/20	902651 T1	B65B61/20	B65B61/20	902656 T1
A61K31/765	A61K31/397	902660 T1	B66B7/06	B66B7/06	902626 T1
A61K35/00	C07D515/22	902648 T1	C07C311/08	C07C311/08	902631 T1
A61K35/34	A61K35/34	902642 T1	C07C69/675	C12P7/62	902638 T1
A61K38/09	A61K9/16	902635 T1	C07D207/20	C07D207/20	902649 T1
A61K38/17	A61P25/00	902647 T1	C07D221/00	C07D515/22	902648 T1
A61K38/19	A61P25/00	902647 T1	C07D241/00	C07D515/22	902648 T1
A61K38/21	A61P25/00	902647 T1	C07D277/46	C07D277/46	902633 T1
A61K45/06	A61K31/4425	902634 T1	C07D291/00	C07D515/22	902648 T1
A61K47/02	A61K9/107	902658 T1	C07D317/00	C07D515/22	902648 T1
A61K47/24	A61K47/24	902659 T1	C07D319/04	C12P7/62	902638 T1
A61K48/00	C12N15/37	902630 T1	C07D401/04	C07D413/04	902640 T1
A61K8/04	A61K47/24	902659 T1	C07D403/06	C07D207/20	902649 T1
A61K8/55	A61K47/24	902659 T1	C07D405/04	C07D413/04	902640 T1
A61K8/58	A61K47/24	902659 T1	C07D405/10	C07D413/04	902640 T1
A61K9/00	A61K9/00	902632 T1	C07D405/10	C07D207/20	902649 T1
A61K9/107	A61K9/107	902658 T1	C07D409/06	C07D207/20	902649 T1
A61K9/12	A61K47/24	902659 T1	C07D409/14	C07D207/20	902649 T1
A61K9/127	A61K47/24	902659 T1	C07D413/04	C07D413/04	902640 T1
A61K9/16	A61K9/16	902635 T1	C07D413/10	C07D413/04	902640 T1
A61K9/20	A61K9/20	902651 T1	C07D413/12	C07D413/04	902640 T1
A61K9/32	A61K9/48	902625 T1	C07D413/14	C07D413/04	902640 T1



(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
C07D417/04	C07D413/04	902640 T1	C07K16/28	C07K16/28	902661 T1
C07D417/06	C07D207/20	902649 T1	C12N15/37	C12N15/37	902630 T1
C07D417/12	C07D277/46	902633 T1	C12N15/86	C12N15/37	902630 T1
C07D417/14	C07D277/46	902633 T1	C12N5/00	C12N5/00	902644 T1
C07D471/04	C07D487/04	902627 T1	C12N9/20	C12P7/62	902638 T1
C07D471/18	C07D515/22	902648 T1	C12P17/06	C12P7/62	902638 T1
C07D487/04	C07D487/04	902627 T1	C12P7/62	C12P7/62	902638 T1
C07D491/22	C07D515/22	902648 T1	C12Q1/68	C12Q1/68	902657 T1
C07D493/04	C07D493/04	902643 T1	E03D9/03	E03D9/03	902639 T1
C07D498/04	C07D487/04	902627 T1	E21B7/18	E21B7/18	902641 T1
C07D515/22	C07D515/22	902648 T1	G01D4/00	G01R22/00	902650 T1
C07D515/22	C07D515/22	902628 T1	G01N33/02	G01N33/02	902636 T1
C07K14/025	C12N15/37	902630 T1	G01R22/00	G01R22/00	902650 T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) **Alembic Limited**(51) A 61K 9/48, 31/137,
9/32, 9/36 (11,13) 902625 T1**AMGEN FREMONT INC.**

C 07K 16/28 902661 T1

ARES TRADING S.A.

A 61K 9/16, 38/09 902635 T1

C 12N 5/00 902644 T1

A 61P 25/00,

A 61K 38/17, 38/19, 38/21 902647 T1

AstraZeneca AB

A 61M 15/00 902646 T1

C 07D 413/04,

A 61K 31/44,

A 61P 25/18,

C 07D 401/04, 405/04, 405/10, 413/10,
413/12, 413/14, 417/04 902640 T1**AstraZeneca UK Limited**

C 12P 7/62,

C 07C 69/675,

C 07D 319/04,

C 12N 9/20,

C 12P 17/06 902638 T1

CMTE Development Limited

E 21B 7/18 902641 T1

DEUTSCHE SISI-WERKE**GmbH & Co. Betriebs KG and****PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.OHG**

B 65B 61/20 902656 T1

ELI LILLY AND COMPANY

C 07D 487/04,

A 61K 31/33, 31/41, 31/535,

A 61P 25/28, 31/00, 43/00, 7/04,
C 07D 471/04, 498/04 902627 T1**Enel Distribuzione S.p.A.**

G 01R 22/00,

G 01D 4/00 902650 T1

(73) **Euro-Celtique S.A.**(51) A 61K 9/70, 31/485,
A 61P 25/36 (11,13) 902645 T1**FARRINGTON PHARMACEUTICALS, LLC.**

A 61K 9/00 902632 T1

GIULIANI S.p.A.

A 61K 31/13,

A 23L 1/03 902637 T1

GLAXO GROUP LIMITED

A 61K 31/535,

A 61P 15/00 902629 T1

**INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf
mbH & Co.**

B 65B 3/04, 31/04, 39/00 902653 T1

Instituto Biomar S.A.

C 07D 493/04 902643 T1

Kone Corporation

B 66B 7/06 902626 T1

KRKA, tovarna zdravil, d.d.,**Novo Mesto**

A 61K 9/20, 31/551,

A 61P 25/18 902651 T1

Lek Pharmaceutical and**Chemical Co. D.D.**

C 07D 207/34,

A 61K 31/40 902655 T1

Lumora Limited

C 12Q 1/68 902657 T1

MIKA Pharma Gesellschaft fur die**Entwicklung und****Vermarktung pharmazeutischer Produkte mbH**

A 61K 47/24, 8/04, 8/55,

8/58, 9/12, 9/127, 9/48,

A 61Q 19/00 902659 T1

Nycomed GmbH

A 61K 31/4425, 31/4375,

31/4523, 45/06,

A 61P 11/06, 11/08 902634 T1



(73) **Pfizer Inc.**
(51) C 07C 311/08 (11,13) 902631 T1

Pfizer Italia S.r.l.
C 07D 277/46,
A 61K 31/426, 31/427, 31/4439,
31/454, 31/497,
A 61P 35/00,
C 07D 417/12, 417/14 902633 T1

Pfizer Products Incorporated
C 07D 207/20,
A 61K 31/4015,
C 07D 403/06, 405/10,
409/06, 409/14, 417/06 902649 T1

PHARMA MAR, S.A.,
C 07D 515/22,
A 61K 35/00,
C 07D 221/00, 241/00, 291/00,
317/00, 471/18, 491/22 902648 T1

C 07D 515/22,
A 61K 31/438, 31/4985,
A 61P 35/00 902628 T1

RE.LE.VI. S.p.a.
E 03D 9/03 902639 T1

RUDOLF WILD GmbH & CO.KG
G 01N 33/02 902636 T1

Sanofi Pasteur Limited
C 12N 15/37,
A 61K 48/00,
C 07K 14/025,
C 12N 15/86 902630 T1

Schering Corporation
A 61K 31/397, 31/765,
A 61P 9/00 902660 T1

Sicor Inc.
A 61K 9/107, 31/05, 47/02 902658 T1

UNIVERSITY OF PITTSBURGH
A 61K 35/34,
A 61P 43/00 902642 T1



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ

(11) **900543**
(73) DETIA FREYBERG GmbH
Bergstrasse, D-6947 Laudenbach, DE

(11) **900391**
(73) PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG
112 87 Stockholm, SE



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) **2008009** (45) 31/08/2008
 (22) 21/05/2008
- (28) 1(еден) дизајн
 (30)
- (72) КОСТАДИНОВ, Димитар
 (73) Претпријатие за инженеринг, проектирање,
 монтажа, производство и трговија КОДИНГ
 ДООЕЛ Скопје
 ул.Шарпланинска бб, 1000 Скопје, МК
 (74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
 Гусларот бр.3 1000 Скопје
- (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



(21) **20080015**

(45) 31/08/2008

(22) 24/07/2008

(28) 1(еден) дизајн

(72) Бојан Ковачевски




(73) Заштитно трговско друштво за производство, трговија и услуги „УНИПЛАСТ БК“ увоз-извоз дооел Струга

ул.Партизанска бб, 6330 Струга, МК

(74) Пепељугоски Валентин, адвокат ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/1-1, 1000 Скопје

(51) **12-06**

(54) **ЧАМЕЦ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

09-01	20080009
12-06	20080015

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) Претпријатие за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија КОДИНГ ДООЕЛ Скопје (21) 20080009

(73) Заштитно трговско друштво за производство, трговија и услуги "УНИПЛАСТ БК" увоз-извоз дооел Струга (21) 20080015



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН


Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)


- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


- (11) **00556** (45) 31/08/2008
 (21) 20070030 (22) 04/07/2007
 (18) 04/07/2012
 (28) 1(еден) дизајн
 (30) 29/276,484 26/01/2007 US
 (72) Ron Foxcroft (Hamilton); Graham Hills (Hamilton) and Steve Orzel (Hamilton)
 (73) Fox 40 International inc.
 20 Warrington Street, Hamilton, Ontario, L8E 3V1, CA
 (74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
 (51) **21-01**
 (54) **СВИРЧЕ СО ПОВЕЌЕ КОМОРИ**




1.4




1.1




1.5




1.6



1.2



1.7




1.3




1.8

- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00558 | (45) 31/08/2008 |
| (21) 20070045 | (22) 25/10/2007 |
| | (18) 25/10/2012 |
| (28) 1(еден) дизајн | |
| (72) Џеват Фетаји (ул."Илинденска" бр.165, Гостивар) | |
| (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО | |
| ул."Илинденска" бр.165, Гостивар, МК | |
| (74) Андоноски Митко, адвокат ул. Питу Гули 70 1000
Скопје | |
| (51) 09-03 | |
| (54) ПАКУВАЊЕ ЗА ШИШИЊА | |




- | | |
|--|-----------------|
| (11) 00559 | (45) 31/08/2008 |
| (21) 20070046 | (22) 25/10/2007 |
| | (18) 25/10/2012 |
| (28) 1(еден) дизајн | |
| (72) Џеват Фетаји ул."Илинденска" бр.165, Гостивар | |
| (73) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО
ул."Илинденска" бр.165, Гостивар, МК | |
| (74) Андоноски Митко, адвокат ул. Питу Гули 70 1000
Скопје | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |



(11) **00557** (45) 31/08/2008
 (21) 20070047 (22) 22/11/2007
 (18) 22/11/2012

(28) 1(еден) дизајн
 (72) не сака да биде наведен
 (73) ДООЕЛ Пастабела Гостивар
 ул.Мара Угринова 104 Гостивар, МК
 (74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
 ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје
 (51) **09-02**
 (54) **КАНТА**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 09-01	(11) 20070046	(51) 09-02	(11) 20070047
21-01	20070030	09-03	20070045

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

Fox 40 International inc. (21) 20070030
(11) 00556

ДООЕЛ Пастабела Гостивар
(11) 00557 (21) 20070047

**Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО**
(11) 00558 (21) 20070045

**Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО**
(11) 00559 (21) 20070046



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)

(186)

00408

23/07/2013



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) **TM 2001/1101** (220) 27/11/2001
(442) 31/08/2008

(300) 157502 15/06/2001 GR
(731) **TITAN CEMENT S.A.**
22 A HALKIDOS STREET 11143 ATHENS, GR
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив

кл. 19 - неметални градежни материјали

кл. 39 - транспортни услуги

(210) **TM 2002/362** (220) 15/05/2002
(442) 31/08/2008

(731) „**ЈАКА - 80**“ АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PAVLOVICEVA BEBI MAST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - маст за бебиња

(210) **TM 2002/488** (220) 24/06/2002
(442) 31/08/2008

(731) **NBA Properties, Inc.**
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York, 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - звучни, видео, компјутерски и ласерски дискови, претходно снимени аудио и видео касети, претходно снимени звучни и видео ленти, претходно снимени компакт дискови, претходно снимени компјутерски дискови, се во врска со кошарката; прибор за компјутери, како што се подлошки за глумчиња, кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери, подлошки за рачните зглобови пред тастатурата, картонски рамки за монитори за компјутери, а се во врска со кошарката; компјутерски програми за пружање на информации, статистички и/или останати податоци за кошарката, компјутерски софтвери кои се однесуваат на кошарката, имено за заштита и одмарање на екранот (screensavers); софтвери за видео игри; носачи на видео игри и уреди за видео игри за користење на телевизор; радио уреди и телефони; двогледи; очила за заштита од сонце; рамки за очила; ленти и ланчиња за носење очила, футроли и кутии за очила; магнети; кредитни картици и магнетни телефонски картици, видео снимки, наменски видео снимки и звучни записи од подрачјето на кошарката кои се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за пружање информации, статистички и останати податоци, бази на податоци, бази на статистички и останати податоци, размена на информации и интерактивна размена на информации во областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за игри, програми за видео игри, интерактивни видео игри и софтвери за останати игри кои се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери кои се користат како заштита за екранот (screensavers), позадини на екранот, рамки за пребарувачи, и граничници достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 16 - публикации и печатени работи, и тоа кошаркарски картици за размена, картици за размена кои се однесуваат на танцови групи, картици за размена со сликички на маскоти, картици за размена од подрачјето на забавата, налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки, колекционерски картонски дискови за размена, зидно информативни плочи, прицврстувачки подсетници, самолепливи подсетници, разгледници, одложувачи од хартија и пластика, картици за пораки, карти за играње, информативни подлошки, хемиски моливи со куглици, моливи, држачи на моливи и хартија, стоечки плочи, самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени транспаренти и знаменца, означувачи на страни за книги, повези со три надворешни прстени, омоти за списи, роковници и тетратки со повез и/или оивичени со жичани спирали, роковници, врамени и неврамени фотографии, постери, календари, смешни налепници, обвивки за книги, хартија за завиткување, дневници активности за деца, статистички книги, водачи низ кошарката и референтни книги за кошарка, часописи од подрачјето на кошарката, пригодни програми

за игри, хартиени декорации, роковници за канцеларии, статистички листови со кошаркарски теми, билтени и памфлети од областа на кошарката; банковни чекови, обвивки за чековни книшки, кредитни картици и немагнетни телефонски картици, електронски публикации од типот на часописи и билтени од областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; книги за боење од типот на цртежи и слики достапни преку глобалната компјутерска мрежа; детски книги за боење; каталози

кл. 25 - обувки и облекло, и тоа чорапи, чевли, кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици со кратки ракави, маици, пуловери од памук, панталони за појачано потене, панталони, горни делови на тренерки, трико маици, шортцеви, пиџами, спортски маици и кошули, маици за рагби, волнени маици, појаси, вратоврски, нокни кошули, костуми за загревање, панталони за загревање, горни делови на облекло за загревање, јакни, ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина, потници за глава и рачни зглобови, кеџели, боксерски шортцеви, спортски панталони, капи, греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти, ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа

кл. 28 - играчки, игри, спортски артикли, а особено: кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за играње на отворено игралиште, спортски топки, гумени топки и топки од пенести материји кои силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи за пумпање на кошаркарски топки и игли за истите, стапови за голф, торби за голф, палици за удирање во голфот, поклон пакети со топки за голф со алати за поправка на теренот, и/или со означувачи на почетните точки или топчиња, прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф, футроли за глави на стаповите, ракавици за голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за велосипеди, електронска столна кошарка, столна кошарка, кошаркарски играчки кои се играат на плоча, уреди за електронски видео играчки, кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки, сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони играчки, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, останати информациски игри, и игри со плоча достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 41 - услуги на разонода и образование од типот на директен телевизиски и радио пренос од областа на кошарката и прикажување во живо на кошаркарски натпревари, игри и турнири; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски преноси на кошаркарски натпревари, настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски центри и центри за обука на тренери како и центри за водење и организирање на кошаркарски приредби, web страници кои прикажуваат најзанимливи телевизиски снимки, најзанимливи интерактивни телевизиски снимки, видео записи, наменски видео записи, избор на најзанимливи интерактивни видео записи, радио програми

и нивни најзанимливи делови, звучни записи од областа на кошарката; Web страници со информации, статистички податоци, бази на информации, бази на статистички информации, размена на информации и интерактивна размена на информации од областа на кошарката, кои ја обезбедуваат on-line компјутерската база на податоци од областа на кошарката; web страници со on-line компјутерски играчки, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, игри на плочи и останати игри, како и книги за боење од типот на цртежи и слики; пружање на информации од областа на кошарката преку глобалната компјутерска мрежа

(210) ТМ 2003/644

(220) 02/09/2003

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за градежништво и трговија МАСОН-ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
ул. Разловечко востание низ 2, вл. 6
бр. 18 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - алуминиум, алуминиумски жици, алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел, арматура за градба арматури за бетон/метални/, арматури за градба/метални/, арматури за цевководи/метални/, базени/метални конструкции/, бетон (метални арматури за бетон), бетон(метални оплати за бетон), градба (метална градба), градба (метални градежни материјали), градежни метални материјали, градежни облоги /метални/, граничници за врата /метални/, граничници за прозорци/метални/, греди(метални гредички), гредички(метални гредички), груби врски/ситна железна роба/, жица (метална жица), жици(метални жици за врзување), жлебни покривни состави, жлебове за покриви (метални), метални конструкции, метални конструкции за градба, метални конструкции/преносни/, метални плочки за градба, метални столбови/делови на градежни конструкции/, монтажа 9клучеви за монтажа), мрежи од арматура, паноа за градба (метални), покриви (метални жлебове за одводување на дождовница), пристаништа (метални монтажни пристаништа), челични конструкции, челични столбови

кл. 19 - азбестен цемент, арматури за врати/неметални/, арматури за градба/неметални/, асфалт, бараки /куќички/, бетон, бетон(градежни елементи за бетон), битумен, вар, гипс, гипсани украсни венчиња /градба/, глина, градежен

песок, градежни материјали/нематални/, градежно стакло, граѹа /нематална/, гранит, греди/нем.етални/, гредички/нематални, дрвени летви за обложување, дрвени оплати, дрвени подови, дрво за мелење, дрво за обработка, дрво за обложување, дрво (градежно), згура/градежен материјал/, зидање со тула (врзување при зидање со тула), издлабени ќерамиди за градба/нематални/, изолационо стакло/градба/, камен, камен за градба, ксмен од згура, картон за градба, картон за дрвена маса /градежен материјал/, катрански производи за градба, ќерамиди /нематални/, ќесони за градба под вода, конструкции/нематални/, летви/нематални/, маќадам, малтер за градба, мермер, мозаици за градба, надвојни греди /пречки/ нематални, огноотпорен камен, огноотпорен материјал, паркетни плочки, паркети, плочи за градби /нематални/, плочи за поплужување./нематални/, плута, подвижни градежни конструкции/нематални/, покриви(покривни жлебови), покривни греди/рогови, покривни жлебови, премачкувачи /градежен материјал/, прозорско сталко за градба, саемеи (куќички за саеми), сеници за градини (градба), скелиња, смола /градежен материјал/, смола/катран/, стреи над врати, , трска за градба, тули, тули (земји за тули), филц за градежна употреба, цевки (груби нематални цевки)/градежништво/, , цемент, цементни плочи, це.ментни столбови, чакал, шкрилец, шперплоча /фурнир/, штици, штици/градежно дрво/

кл. 37 - булдуѹери (земање по наем булдоѹери), багери (земање под наем багери), варосување, (внатрешно и надворешно), градба (информации за градба), градба (надгледување/водење/на градежни работи), градба /консултации/, ѕидарски работи, зидање со си цигли, изолација(служба за изолација)/градежни работи/, малтерисување, покуќноина тапазирање на покуќнината, работилница (изнајмување на апарати за работилница), скелиња (поставување на секелиња), тапетарски поправки

(210) **TM 2005/148** (220) 08/03/2005
(442) 31/08/2008

(731) **Bosch Corporation**
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

·ZEXEL·

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - мотори (освен копнени возила) и нивни делови и опреми; мотори со внатрешно согорување, мотори на бензин, дизел мотори и нивни делови и опреми; дизел гориво, системи за вбризување; дистрибутерски тип пумпи за вбризување гориво, пумпи за вбризување,

за мотори со внатрешно согорување, пумпи за вбризување, без брегасти осовини, електронски командни системи за вбризување гориво, системи за контрола на брзината на вбризувањето со тајминг, млазници, држачи за млазници; електронски системи за вбризување бензин, пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати за тестирање, за вбризување дизел гориво, испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници, апаратура за тестирање мотори со внатрешно согорување; пумпи за употреба кај хидраулична опрема, запчасти пумпи, вентили за промена на правецот, контролни вентили со управувач, соленоидни вентили, електрохидраулични контролни апарати со запирач, вентили за контрола на правец, алати за обработка, алати за обработка со акустични емисиони сензори; стартери за мотори со внатрешно согорување, уреди за брзо предзагревање за дизел систем за стартирање, дизел системи за стартирање, работи за монтажа, контролори на роботни тела, хидраулични машини, инструменти и нивни делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми; компресори, наизменични компресори, ротациони компресори и нивни делови и опреми; вентилатори и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни машини и инструменти и нивни делови и опреми; системи за вбризување дизел гориво кај мотори со внатрешно согорување, in-line видови пумпи за вбризување гориво, пумпи за вбризување гориво без брегасти оски, електронски системи за вбризување гориво кај мотори со внатрешно согорување

(210) **TM 2005/241** (220) 15/04/2005
(442) 31/08/2008

(731) **„ДАНОН СЕРДИКА“ АД**
ул. „Охридско езеро“ 3 Софиа, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - биена павлаќа; булјон; сок од домати за готвење; пире од домати; желе за прехранбени цели; желе од месо; желе од свинско месо

(пача); кандирано овошје; конзерви со зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци, конзервирани зеленчуци, обработени зеленчуци, сушени; масло од какао; кефир (млечен пијалак од ферментирано млеко); кисело млеко; компоти; концентрати за булјони; кумис (млечен пијалак од ферментирано млеко од кобила); маргарин; мармалад; крем од масло; масло; млечни пијалаци (со преовладувачка содржина на млеко); млечни продукти; млеко; палмово масло; палмово масло за прехранбени цели; паста од наут; паштета од црн дроб; овошна пулпа; овошје во конзерва; овошје, конзервирано во алкохол; желе од овошје; овошни салати; свежо замрзнато овошје; растителни масла за прехранбени цели, саламури; салати; свинска маст за прехранбени цели; свинско месо; слатко (џемови); слатко од цинцифил (мирудија), сончогледово масло за прехранбени цели, смеши што содржат масти за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни производи); супи, неварени; алва од сусам; масло од сусам; туршија, маринирани зеленчуци (со мирудии за јадење); масло од ф'стаџи; ајвар; масло од пченка; масло од чоколада со јатки; пире од јабољко

кл. 30 - сенф; сос од домати; квасец; замрзнато кисело млеко; пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; кафе; кечап, крем карамел; мајонез; марципан; мед; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци што содржат кафе; овесна каша со млеко за прехранбени цели; пудинзи; светол џем; сладолед; сладолед во прав за прехранбени цели; сосови; сосови за месо; сосови за салата; студен чај; фондан (меки ароматизирани бонбони); пијалаци од чај; чај; чоколада пијалаци од чоколада; пијалаци од чоколада со млеко

кл. 32 - аперитиви, безалкохолни пијалаци; бадемово млеко; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; пиво; води (за пиење); газирана вода; газирана минерална вода; сос од домати; сокови од зеленчук; изотонични пијалаци; коктели (безалкохолни); лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од слад; минерална вода; маст; овошни нектари; овошни сокови; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи за пијалаци, пијалаци од сурутка; трпезни минерални води; млеко од ф'стаџи; екстракт од хмељ за приготвување пиво; шербети

(210) ТМ 2005/242

(220) 15/04/2005

(442) 31/08/2008

(731) „ДАНОН СЕРДИКА“ АД
ул. „Охридско езеро“ 3 Софиа, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, бела, жолтокафена, портокалова, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - мелени бадеми; сланина; белка од јајце; биена павлака; бујон; водни животни со черупка; градинарски мирудии, конзервирани; грав, конзервиран; печурки, конзервирани; дивеч; сок од домати за готвење; пире од домати; домашни птици (неживи); екстракти од диве растенија за прехранбени цели, желеа за прехранбени цели; желеа од месо; желеа од свинско месо (пача); животинска коскена срж за прехранбени цели; жолчка од јајце; кандирано овошје; конзерви со зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци, конзервирани; зеленчуци, обработени; зеленчуци, сушени; зејтин за прехранбени цели; масло од какао; чипс од компири; лушпи од компири; компири, надолжно сечкани за пржење во фритеза; кефир (млечен пијалак од ферментирано млеко); кисела зелка; кесело млеко; кокос, сушен; маст од кокос; масло од кокос; зејтин од кокос; компот од боровинки; компоти; концентрати за бујони; корнишони; кренвишли; крокети; кумис (млечен пијалак од ферментирано млеко од кобила; крвавица; лангусти (неживи); леќа, конзервирана; лук, конзервиран; маст за прехранбени цели, маргарин; мармалад; крем од масло; маслинки, конзервирани; варено (стерилизирано месо за домашни цели); масло; месни екстракти; месо; месо во конзерви; месо конзервирано; миди (неживи); млечни пијалаци (со преовладувачка содржина на млеко); млечни продукти; млеко; морски краставици; масло од репка за прехранбени цели; омари (неживи); солена риба; солено месо; палмово масло; палмово масло за прехранбени цели; панирани салами; паштета од црн дроб; пектин за прехранбени цели; пире во прав; овошна пулпа; овошен чипс; овошје во конзерва; овошје конзервирано во алкохол; желеа од овошје; овошни кори; овошни салати; протеин за консумација; свежо замрзнато овошје; птичји гнезда за прехранбени цели; раковидни морски животни (неживи); растителни масла за прехранбени цели, ракови (неживи);



риба (нежива); риба тон; риба конзервирана; риба обработена за продолжено чување; желатин од риба; филе од риба; саламури; салати; сардини; свинска маст за прехранбени цели; свинско месо; сирење, кашкавал; сириште; скариди (неживи); сос од домати; скариди, цели (неживи); слатко (џемови); слатко од џинџифил; сончогледово масло за прехранбени цели, смеси коси содржат масти за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни производи); соја во зрна, конзервирана, со прехранбени цели; суво грозје; стриди (неживи); супи, неварени; алва од сусам; масло од сусам; сомга; прашок за прехранбени цели (полен); тартуфи, конзервирани; туршија, силно зачинета (маринирани зеленчуци со зачини за јадење); маринирани смеси од зеленчук; грав, конзервиран; урми; ф'стаџи, обработени; масло од ф'стаџи; ајвар; харинга; храна од риба за консумирање; прехранбени производи од риба; крцкави компири, пржени; масло од пченка; црн дроб; шкембе (шкембе чорба); масло од чоколадо со јатки; шунка од бут; пире од јабољко; светол џем; миди за јадење (неживи); јатки обработени (за консумација); јајца; јајца од полжав; прав од јајца, зеленчук за прехранбени цели

кл. 30 - аромати за кафе; аромати за пијалоци, со исклучок за етерични масла; аромати за слатки, со исклучок за етерични масла; ароматични додавки за храна; бисквити од бадеми; бадемови слатки, тесто од бадеми; зачин; пивски оџет; бисквити; бисквити од слад; бонбони; брашно за прехранбени цели; брашно од зрнести култури; брашно од житни растенија; брашно од тапиока за прехранбени цели; брашно; ванилин; ванилија; вафли; презла; сенф; готварска сол; гриз; џинџифил (мирудија); леб од џинџифил (мирудија); домашни изработки од тесто, пеџива; екстракти од брашно; брашно од јачмен; квасец; замена за кафе; замрзнато кисело млеко; шеќер; слатки од шеќер; лушпи од зрна (корнфлекс); зрнести производи, индиско оревче; какао; пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; канела; карамели (бонбони); тврда карамела; пире во прав (300114, Potato flour for food); кафе; кечап; кифли; козинакови кифли со суво грозје; крекери (тенки, суви бисквити); крем карамел, кристализиран шеќер, за прехранбени цели; кус-кус; кари; слатки производи; мраз за освежување; мраз, природен или вештачки; лут зачин; мајонез; изработки од макарони; макарони; малтоза; марџипан-мед-меласа за прехранбени цели; мелничарски производи од брашно; мента за исработка на слатки; бонбони од мента; пијалоци од кафе со млеко; пијалоци кои содржат кафе; природни засладувачи; нишесте за прехранбени цели; храна која содржи нишесте; храна која што содржи производи од нишесте, бел јачмен, бел овес; обични бисквити; овес; овесна каша со млеко за прехранбени цели; лушпи од овес; храна од овес; брашно од овес; ориз; оризова пита; оџет; палачинки, питулицы; паста од наут (слануток-хумус); пикантни зачини; пирешки (баниџи) од месо, зеленчук и овошје; полнети пирешки (пита, пирешка); пирешки полнети со месо; пиџи; овошни желеа; пити од овошје; пралини; прашак

за сладолед; производи за слатки во форма на прав; полнети ролати; прополис (саќе од пчела за прехранбени цели); пудинзи; пуканки; пита од пченица, брашно; равиоли; саго; сендвичи; брашно од синап; слаткарски изработки; слаткарски изработки за украси за божиќни елки; слатки (торти, кекси, пасти); слатки, пасти; сладолед; сладолед во прав за прехранбени цели; смеша од зрнести производи, јатки, суво овошје (мусли); сос од соја; брашно од соја; сосови; сосови за месо; сосови за салата; шпагети; стабилизатори за подготвување биена павлака; студен чај; двоџек; табуле; тако; тапиока; тестенини; тесто за слатки, тортиља; тврд карамел; фиде во ленти; фондат (меки ароматизирани бонбони); изработки за слатки од фстак - алва леб; пченка; лушпи од пченка; брашно од пченка; пијалаци од чај; чај; црн пипер; чипс; чоколада; пијалаци од чоколада со млеко; украси за слатки за јадење

кл. 32 - аперитиви, безалкохолни; бадемово млеко; безалкохолни пијалаци - безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; пиво; води (за пиене); газирана вода; газирана минерална вода; сок од домати; есенџи за приготвување на пијалаци, сокови од зеленчук; еџотични пијалаци; коктели безалкохолни; лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од слад; минерална вода; овошни нектари; овошни сокови; прав за подготвување пенливи пијалаци; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи за пијалаци; пијалаци од сурутка; таблети за шумливи пијалаци; трџезни минерални води; кисели води; млеко од ф'стаџи; екстракти од хмељ за приготвување пиво; шерџети

(210) **TM 2005/297** (220) 27/04/2005
(442) 31/08/2008

(731) **ФЕИМ ТАХИРИ**
ул. Места 50 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GLOBAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - абразиви /средства за брусење/, алишта (производи за заџиснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфемирање на алиштата), амбра/парфимерија/, амонџјак што се користи како средство за миене, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати (етарични масла), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебљо/ (масти на бергамота),

бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување на боите), бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење), брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање на косата), виткана коса (средства за израмнување на природно витканата коса), влакненца (средства за отстранување влакненца), водороден супероксид за козметичка употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за л'скање, восок за мустаќи, восок за отстранување влакненца, восок за паркет, восок за постоларски занает, восок за чистилници, врзувачки средства /анстригенси/ за козметичка употреба, вулканска пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија) /растенија од Северна Америка/, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, дијаманти (абразивно средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни протези (препарати за чистење на забните протези), забни протези (препарати за нега на забните протези), забни протези (препарати за полирање на забните протези), закиснување алишта (средства за закиснување на алиштата), избелување (производи за избеливање) /алкалии/, јаглород на терпентински топ, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожата), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички препарати за животни, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, конзервирање кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија (производи за симнување на корозијата), корозија (средства за отстранување на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса), коса (препарати за боење на косата), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно виткана коса), креда за чистење, крема за кожени ремени

за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /паста/ за чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони за куќните миленици), лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лакот), лак за нокти, лаштити (производи за л'скање), лепила врз основа на скроб, лепила за зацврстување на уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон (етерични масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион за козметичка употреба, луфра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба, масло од голтерија /растение од С.Америка/, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглороди /абразиви/, миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус /парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, натриумови кристали за чистење, нафтени желиња за козметичка употреба, нега на кожа (козметички производи за нега на кожата), нега на уста (производи за нега на устата), не се за медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи за нега на ноктите), оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), острење (производи за острење), одзатнување на одводни цевки (препарати за одзатнување на одводните цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, паркет (восок за л'скање паркет), парфимериски производи, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), пијалоци (аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартија за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), полирање на забни протези (препарати за полирање на забните протези), прашок за ремени, пудра за шминкање, растворувачи (сапуни за растворување), растворувачи за бои, ремен за бричење (крема за ремен за бричење), розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сафрол, силициумов карбид /абразив/, синило за алишта, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб /штиркање/, слабење (козметички препарати за слабење), слатки (аромати за слатки) /етерични масла/, смина /ситнозрнест корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, сонце



(препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на забите средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено платно /брусно платно/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса (камена стипса) /антисептик/, столарска смола, столарски восок, талк за тоалета, тапети (производи за чистење на тапети), темјан, терпентин /производ за одмастување/, терпентин /средство за одмастување/, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (козметички производи за трепки), трипал за полирање /вид на камен/, убавина (маски за убавина), украсни детали за козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за нега на устата) не се за медицинска употреба, дамки (средства за чистење дамки), дамки од мрсноти (производи за чистење дамки од мрсноти) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија (абразивна /брусена/ хартија), хартија (хартија за триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија за шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген (водороден пероксид) за козметичка употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /бронзирање/ (производи за црнење на кожата), чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), чистење забни протези (препарати за чистење на забните протези), чистилница (восок за чистилници), шампони, шампони за домашни миленици, шилење (производи за шилење), шминка (производи за симнување на шминката), шминкање (производи за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало за шминкање на очите), штирак за мазнење (пеглање)

кл. 5 - абразивни средства за забарството, алгидици /средства за уништување на алгите; алдехиди за фармацевтска употреба, алкални јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за медицинска употреба, алкалоиди од модар клобук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати на алуминиумов триоксид) за фармацевтска употреба, амонијак (пастили на амонијаковите соли), англиски фластери, ангостура /грмолика-растение од Јужна Америка/, кора на ангостура, анестетици, антиасматик (чај против асма), антиревматски нараквици, антиревматски прстени, антисептици, антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), апчиња за фармацевтска употреба, асептичен памук, ацетати за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово млеко) за фармацевтска употреба, бактерии (култура-бацил за бактериологија), бактериолошки препарати за медицинска или ветеринарна употреба, бактериски отров,

бактериски препарати за медицинска или ветеринарна употреба, балзам за медицински употреба, балзам од гургума за медицинска употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи (морска вода за бањи), бањи (терапевтски), препарати за бањи), бањи со кислород, бебе (храна за бебе), бела вода /раствор на базичен оловен ацетат /за нега на изгореници и слично, белтачини (намирници врз основа на белтачини) за медицинска употреба, белтачини препарати за медицинска употреба, белтачини /албуминско млеко/, бизмут (бизмутски препарати) за фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на бизмут) за фармацевтска употреба, биолошки препарати за ветеринарна употреба, биолошки препарати за медицинска употреба, биоциди, благородни метали (легури на благородни метали) за забарството, бомбони за фармацевтска употреба, брадавици (моливи за оттргнување на брадавиците), брашно за фармацевтска употреба, бременост (хемиски препарати за дијагностицирање на бременоста), бром за фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи врз основа на вар) за фармацевтска употреба, варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба, весиканти (средства што предизвикуваат создавање меурчиња на кожата), вештачко оплодување (сперма за вештачко оплодување), винова лоза (хемиски производи за обработка на виновата лоза), витамински препарати, воздух (производи за освежување на воздухот), воздух (производи за прочистување на воздухот), восок за моделирање за забна употреба, гадинки (средства за уништување гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска употреба, гајакол (супстанција од растението гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди /средства за уништување бацили/, гас за медицинска употреба, главоболка (производи против главоболка), гликоза за медицинска употреба, глисти (средства против глисти), глицерин за медицинска употреба, глицерофосфати, глувци (производи за уништување на глувци), горкун /растение/ за медицинска употреба, грозница (средства против грозница), гума за забарска употреба, гума за медицинска употреба, гуми за цвакање за медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за медицинска употреба, дезодорирачки средства различни од оние за лична употреба, детерѓенти за медицинска употреба, дигиталин, диететски намирници за медицинска употреба, диететски напиви за медицинска употреба, диетил етери за фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за дијабетичари), дијагностицирање (производи за дијагностицирање) за медицинска употреба, добивање заби (препарати за олеснување на растењето на забите), добиток (средства за миење на добитокот), додатоци за крма, за медицинска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, дрога за медицинска употреба, електроди на електрокардиографија (хемиски водач за електроди во електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски

препарат), ензими за ветеринарна употреба, ензими за медицинска употреба, ензимски препарати за ветеринарна употреба, ензимски препарати за медицинска употреба, енѹијан за фармацевтска употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за медицинска употреба, животни (производи за перење на животните), животни (цемент за животински копита), жита (остатоци од обработката на зрната на житата) /за медицинска употреба/, жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит, забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни протези), заби (материјали за пломбирање заби), забни амалгами, забни протези (лепила за забни протези), забни протези (порцелан за забни протези), завои, завои /компресивни/, закрепнувачки лекови, запек (лекови против запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/, заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), земјиште (производи за стерилизација на земјиштето), злато (забни супстанции од злато), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници), инсекти (средства за одбивање на инсектите), инсектициди, ирска мов за медицинска употреба, јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба), јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити за фармацевтска употреба, јодна тинктура, јодоформ, кадење (производи за кадење), калиумови соли за медицинска употреба, каломел, камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за медицинска употреба, карбонил /против паразитн/, каустици за фармацевтска употреба, кашу /екстракт на акација/ за фармацевтска употреба, квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин за медицинска употреба, кининова кора за медицинска употреба, кинолин за медицинска употреба, киселина од шишарки за фармацевтска употреба, киселини за фармацевтска употреба, кожа (фармацевтски производи за нега на кожата), кокаин, колодион за фармацевтска употреба, коморач за медицинска употреба, коморачева водичка, комплексни етери за фармацевтска употреба, кондуранго растение (кора од кондуранго), контактни леќи (препарати за чистење на контактните леќи), контактни леќи (раствор за контактни леќи), контрацепција (хемиски производи за контрацепција), кора за фармацевтска употреба, корициди (средства за оттргнување на плускавци), крв за медицинска употреба, крвна плазма, крема од вински камен /бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за фармацевтска употреба, криптогами (средства против криптогами), крма (додатоци на крмата) за медицинска употреба, кротон (кора од кротон), култура на баѹили за бактериологија, култура на микроорганизми за ветеринарна или медицинска употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за кучиња), кучиња (производи за миенење на кучињата), кучиња (средства за одбивање на кучиња) /репулзиви/, ларви (средство за уништување на ларвите), леб за дијабетичари,

легури на благородни метали за забарството, лекови за ветеринарна употреба, лекови за забарска употреба, лекови за зајакнување на нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови за хумана медицина, лековита кал, лековити корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено брашно за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска употреба), лепила за забни протези, лепливи ленти за медицинска употреба, лецитин за медицинска употреба, лосион за ветеринарна употреба, лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба, магнезиум за фармацевтска употреба, мангово дрво (кора од мангово дрво) за фармацевтска употреба, масла за медицинска употреба, масла против коњски муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот на бакалар, масло од рѹцинус за медицинска употреба, маст од жива, масти за ветеринарна употреба, масти за медицинска употреба, материјал за забни отисоци, матична млеч за медицинска употреба, матичник /растение/ (матичникова водичка) за фармацевтска употреба, медицински алкохол, медицински бањи, медицински инфузии, медицински напивки, медицински чај, менструација (завој за менструација), менструација (тампони за менструација), ментол, микроелементи (препарати на микроелементи) за човечка и животинска исхрана, микроорганизми (култури на микроорганизми) за медицинска и ветеринарна цел, минерални води (соли на минерални води за бањи), минерални води (соли на минерални води), минерални води за медицински цели, минерални бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли, мироболан /растение/ (кора од мироболан) за фармацевтска употреба, млеко од белтачини, млеко од слад за медицинска употреба, млечен шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти за фармацевтска употреба, млечно брашно /за доенчиња/, микроорганизми (хранливи материјали за микроорганизми), моливи (за оттргнување брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/ моливи), моливи од шеќер за медицинска употреба, молци (средства против молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање на мочката), муви (средства за уништување на мувите), мувловки /хартени лепливи ленти/, нагризувачки средства за семе, нане за фармацевтска употреба, нараквици за медицинска употреба, наркотици, настинки (балзам против настинки) за фармацевтска употреба, настинки (производи против настинки), натопувачи за тргање на англиски фластер, натриумова сол за медицинска употреба, нафтенo желе за медицинска употреба, несвестица (средства против несвестица), облоги за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици, огрлици против паразити за животни, одбивање на кучиња (средства за одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки средства, опиум, опиумски лекови /опивање/, опотераписки производи, остатоци од обработка на житата (за медицинска употреба), отров за



стаорци, отрови, памук за медицинска употреба, паразити (огрлицы против паразити) за животни, паразити (производи против паразити), патување (рачна аптека за патување), пектини за фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска употреба, пептони за фармацевтска употреба, пероксид за медицинска употреба, пероноспора (хемиски производи за обработка на пероноспори), пестициди, пијавици за медицинска употреба, плускавци (производи против плускавци), плускавци на нозе (средства против плускавци на нозете), повои за рамо за хируршка употреба, појаси за хигиенски влошки, полжави (производи за уништување на полжавите), порцелан за забни протези, потење (лекови против потење), прашоци за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски производи против првут), преврзување рани (производи за преврзување на раните), прирачна аптека, производи против создавање мочни киселини, против мигрени, прочистување на воздух (производи за прочистување на воздухот), прстени за плускавци на стапалата, прстени против плускавци, прстени против реума, пургативи, пушење (трави за пушење) за медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за фармацевтска употреба, радиоактивни производи за медицинска употреба, радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки контрасти) за медицинска употреба, радиум за медицинска употреба, растворливи средства за хигиенска употреба, растителни влакна за јадење /не се хранливи/, реума, реума (прстени против реума), 'рж за фармацевтска употреба (за запирање на крварењето), ричинусово масло за медицинска употреба, салсапариа /растение/ за медицинска употреба, седативи, серуми, серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за брзо сушење/ за медицинска употреба, синап (масло од синап) за медицинска употреба, синап за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска употреба, скроб за диететска или фармацевтска употреба, слабеење (медицински препарати за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за медицинска употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска употреба, слад за фармацевтска употреба, смирувачки средства, сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли за медицинска употреба, соли против несвестици, сончаница (производи против сончаница) за фармацевтска употреба, сперма за вештачко оплодување, срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства за барење на храната за фармацевтска употреба, средство за миене на очите, средства за стегнување /стиптички средства/, средства за ублажување болка /аналгетици/, средства за успивање, средства за чистење /пургативи/, стапала (лекови против потење на стапалата), стерилизација (производи за стерилизација), стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти за дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за фармацевтска употреба, тампони за менструација, таргог (прашок од таргог), термални води, терпентин за фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска употреба, тинктури за медицинска

употреба, ткаенини за завиткување, трулење на дрво (средства против трулење на градежното дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/, фармацевтски производи, фенол за фармацевтска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, филоксера (хемиски производи за обработка на филоксерата), фластери, фластери, формалин за фармацевтска употреба, фосфати за фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за облоги од слачица, хартија против молци, хемиски водич за електроди на електрокардиографија, хемиски препарати за ветеринарна употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, хемиско-фармацевтски производи, хемоглобин, хемороиди (средства против хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски моливи (за спречување на крварењето), хербициди, хигиенски гаѓи, хигиенски гаѓи за впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски пелени за впивање на мочката, хигиенски шамивчиња, хидрастин, хидриран хлорал за фармацевтска употреба, хидроген за медицинска употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини, хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за медицинска употреба, хормони за медицинска употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза (целулозни етери) за фармацевтска употреба, цемент за животински копита, цигари /без тутун/ за медицинска употреба, црн емајл (хемиски производ за обработка на црн емајл), црн шеќер за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот, чистење (производи за чистење) /лаксативи/, шарпија, штетници (производи за уништување на штетниците), џвакање (гуми за џвакање) за медицинска употреба

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: абразиви /средства за брусене/, алишта (производи за закиснување алишта), алишта (синило за алишта), алишта (средства за парфемирање на алиштата), амбра /парфимерија/, амониајак користен како средство за миене, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати (етерични масла), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белење (сода за белење), белење (соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота), бои (производи за отстранување бои), бои (средства за отстранување на бои), бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (паста за ремени за бричење), бричење (производи за бричење), брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса (препарати за виткање коса), виткана коса

(средства за израмнување на природно витканата коса), влакненца (средства за отстранување влакненца), водороден супероксид за козметичка употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за л'скање, восок за мустаќи, восок за отстранување влакненца, восок за паркет, восок за постоларски занает, восок за чистилници, врзувачки средства /анстригенци/ за козметичка употреба, вулканска пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија) /растенија од Северна Америка/, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти различни од оние кои се користат во медицината или во текот на производни процеси, дијаманти (абразивно средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни протези (препарати за чистење забни протези), забни протези (препарати за нега на забни протези), забни протези (препарати за полирање забни протези), закиснување алишта (средства за закиснување на алиштата), избелување (производи за избеливање) /алкалии/, јаглород на терпентински топ, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење (производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа (креми за чистење на кожата), кожа (препарати за чистење на кожни производи), кожа (производи за заштита на кожа), кожни производи (средства за чистење на кожни производи), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички препарати за животни, козметички прибор, козметички производи, колонска вода, конзервирањена кожа (производи за конзервирање на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија (производи за симнување на корозијата), корозија (средства за отстранување на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса), коса (препарати за бојење на косата), коса (препарати за виткање на косата), коса (средства за израмнување на природно витканата коса), креда за чистење, крема за кожени ремени за бричење, креми за кожа, креми за козметичка употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за чевли, кројачки восок, кукни миленици (шампони за кукни миленици), лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лакот), лак за нокти, лаштила (производи за л'скање), лепила врз основа на скроб, лепила за зацврстување на уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон (етерични масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион за козметичка употреба, лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло (бадемово масло), масло за козметичка употреба,

масло од голтерија /растение од С. Америка/, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, метални јаглороди /абразиви/, миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус /парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, натриумови кристали за чистење, нафтени желиња за козметичка употреба, нега на кожа (козметички производи за нега на кожата), нега на уста (производи за нега на устата), не се за медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти (производи за нега на ноктите), оживување на бои (хемиски производи за оживување на боите) за употреба во домаќинството, омекнувачи, освежување (сапуни за освежување), острење (производи за острење), одзатнување на одводни цевки (препарати за одзатнување на одводните цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на очите), памук за козметичка употреба, паркет (восок за л'скање паркет), парфимериски производи, парфимирање на алишта (производи за парфимирање на алиштата), перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта (правила за перење), перење /чистење/ (производи за чистење со триење), пијалоци (аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства за плавење на алиштата), плавец за полирање (камен од вулканско потекло), платно (брусно платно), полирање (брусна хартија за полирање), полирање (камен за полирање), полирање (камења за полирање), полирање (платнена шмиргла), полирање (препарати за полирање), полирање на забни протези (препарати за полирање на забни протези), прашок за ремени, пудра за шминкање, растворувачи (сапуни за растворување), растворувачи за бои, ремен за бричење (крема за ремен за бричење), розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата на текстилот, сапуни против потење, сафрол, силициумов карбид /абразив/, синило за алишта, сјаење (производи за постигнување сјај), сјај (производи за постигнување сјај), скроб /штиркање/, слабеење (козметички препарати за слабеење), слатки (аромати за слатки) /етерични масла/, смирак /ситнозрнест корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли за белење, соли за капење /не се за медицинска употреба/, сонце (препарати за заштита од сонце) /козметички препарати за заштита од црнење/, средства за нега на заби, средства за отстранување каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили (течности за перење на автомобилски стакла), стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено платно /брусно платно/, стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, статички електрицитет (средства за неутрализација на статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса (камена стипса) /антисептик/, столарска смола, столарски восок, талк за тоалета, тапети (производи за чистење на тапетите), темјан, терпентин /производ за одмастување/, терпентин



/средство за одмастување/, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, трепки (косметички производи за трепки), трипал за полирање /вид на камен/, убавина (маски за убавина), украсни детали за косметичка употреба, усни (црвила за усни), уста (производи за нега на устата) не се за медицинска употреба, дамки (средства за чистење дамки), дамки од мрсноти (производи за чистење дамки од мрсноти) (различни од оние што се користат во текот на процесот на производството), хартија (абразивна /брусена/ хартија), хартија (хартија за триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија за шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген (водороден пероксид) за косметичка употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /бронзирање/ (производи за црнење на кожата), чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење (производи за чистење), чистење на забни протези (препарати за чистење на забните протези), чистилница (восок за чистилници), шампони, шампони за домашни миленици, шилење (производи за шилење), шминка (производи за симнување на шминката), шминкање (производи за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало за шминкање на очите), штирак за мазнење (пеглање), абразивни средства за забарството, алгидици /средства за уништување алги/, алдехиди за фармацевтска употреба, алкални јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за медицинска употреба, алкалоиди од модар клубук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати на алуминиумов триоксид) за фармацевтска употреба, амонијак (пасти на амонијаквите соли), англиски фластери, ангостура /грмолика-растение од Јужна Америка/, кора на ангостура, анестетици, антиасматски (чај против астма), антиревматски нараквици, антиревматски прстени, антисептици, антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), алчиња за фармацевтска употреба, асептична памук, ацетати за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово млеко) за фармацевтска употреба, бактерии (култура-бацил за бактериологија), бактериолошки препарати за медицинска или ветеринарна употреба, бактериски отров, бактериски препарати за медицинска или ветеринарна употреба, балзам за медицински употреба, балзам од гургума за медицинска употреба, балзамични, бањи (соли за бањи) за медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи (морска вода за бањи), бањи (терапевтски), препарати за бањи), бањи со кислород, бебе (храна за бебе), бела вода/раствор на базичен оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично, белтачини (намирници врз основа на белтачини) за медицинска употреба, белтачини препарати за медицинска употреба, белтачини /албуминско/ млеко, бизмут (бизмутски препарати) за фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на бизмут) за фармацевтска употреба, биолошки препарати за ветеринарска употреба, биолошки

препарати за медицинска употреба, биоциди, благородни метали (легури на благородни метали) за забарството, бонбони за фармацевтска употреба, брадавици (моливи за отргнување на брадавици), брашно за фармацевтска употреба, бременост (хемиски препарати за дијагностицирање на бременоста), бром за фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи врз основа на вар) за фармацевтска употреба, варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба, весиканти (средства кои предизвикуваат создавање меурчиња на кожата), вештачко оплодување (сперма за вештачко оплодување), винова лоза (хемиски производи за обработка на виновата лоза), витамински препарати, воздух (производи за освежување на воздухот), воздух (производи за прочистување на воздухот), восок за моделирање за забна употреба, гадинки (средства за уништување гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска употреба, гајакол (супстанција од растението гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди /средства за уништување бацили/, гас за медицинска употреба, главоболка (производи против главоболка), гликоза за медицинска употреба, глисти (средства против глисти), глицерин за медицинска употреба, глицерофосфати, глувци (производи за уништување на глувци), горкун /растение/ за медицинска употреба, грозница (средства против грозница), гума за забарска употреба, гума за медицинска употреба, гуми за цвакање за медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за медицинска употреба, дезодорирачки средства различни од оние за лична употреба, детерџенти за медицинска употреба, дигиталин, диететски намирници за медицинска употреба, диететски напивки за медицинска употреба, диетил етери за фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за дијабетичари), дијагностицирање (производи за дијагностицирање), за медицинска употреба, добивање заби (препарати за олеснување на растењето на забите), добиток (средства за миење на добитокот), додатоци за крма, за медицинска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, дрога за медицинска употреба, електроди на електрокардиографија (хемиски водач за електроди во електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски препарат), ензими за ветеринарна употреба, ензими за медицинска употреба, ензимски препарати за ветеринарна употреба, ензимски препарати за медицинска употреба, енцијан за фармацевтска употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за медицинска употреба, животни (производи за перење на животните), животни (цемент за животински копита), жита (остатоци од обработката на зрната на житата) /за медицинска употреба/, жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит, забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни протези), заби (материјали за пломбирање заби), забни амалгами, забни протези (лепила за забни протези), забни протези (порцелан за забни протези), завои, завои /компресивни/,

закрепнувачки лекови, запек (лекови против запек), заштита за гаѹи /хигиенски производи/, заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), земјиште (производи за стерилизација на земјиштето), злато (забни супстанции од злато), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници), инсекти (средства за одбивање на инсектите), инсектициди, ирска мов за медицинска употреба, јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба), јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити за фармацевтска употреба, јодна тинктура, јодоформ, кадење (производи за кадење), калиумови соли за медицинска употреба, каломел, камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска мупшчка/ (прашок од кантарид), капсули за медицинска употреба, карбонил /против паразити/, каустици за фармацевтска употреба, кашу /екстракт на акација/ за фармацевтска употреба, квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин за медицинска употреба, кининова кора за медицинска употреба, кинолин за медицинска употреба, киселина од шишарки за фармацевтска употреба, киселини за фармацевтска употреба, кожа (фармацевтски производи за неѹа на кожата), кокаин, колодион за фармацевтска употреба, коморач за медицинска употреба, коморачева водичка, комплексни етери за фармацевтска употреба, кондуранго растение (кора од кондуранго), контактни леѹи (препарати за чистење на контактните леѹи), контактни леѹи (раствор за контактни леѹи), контрацепција (хемиски производи за контрацепција), кора за фармацевтска употреба, корициди (средства за оттргнување на плускавци), крв за медицинска употреба, крвна плазма, крема од вински камен /бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за фармацевтска употреба, криптогами (средства против криптогами), крма (додатоци на крмата) за медицинска употреба, кротон (кора од кротон), култура на бацили за бактериологија, култура на микроорганизми за ветеринарна или медицинска употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за кучиња), кучиња (производи за миене на кучињата), кучиња (средства за одбивање на кучиња) /репулзиви/, ларви (средство за уништување ларви), леб за дијабетичари, легури на благородни метали за забарството, лекови за ветеринарна употреба, лекови за забарска употреба, лекови за зајакнување на нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови за хумана медицина, лековита кал, лековити корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено брашно за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска употреба), лепила за забни протези, лепливи ленти за медицинска употреба, лецитин за медицинска употреба, лосион за ветеринарна употреба, лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба, магнезиум за фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла

за медицинска употреба, масла против коњски муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот на бакалар, масло од ричинус за медицинска употреба, маст од жива, масти за ветеринарна употреба, масти за медицинска употреба, материјал за забни отисоци, матична млеч за медицинска употреба, матичник /растение/ (матичникова водичка) за фармацевтска употреба, медицински алкохол, медицински бањи, медицински инфузии, медицински напивки, медицински чај, менструација (завој за менструација), менструација (тампони за менструација), ментол, микроелементи (препарати на микроелементи) за човечка и животинска исхрана, микроорганизми (култури на микроорганизми) за медицинска и ветеринарна цел, минерални води (соли на минерални води за бањи), минерални води (соли на минерални води), минерални води за медицински цели, минерални бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли, мироболан /растение/ (кора од мироболан) за фармацевтска употреба, млеко од белтачини, млеко од слад за медицинска употреба, млечен шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти за фармацевтска употреба, млечно брашно /за доенчиња/, микрорганзми (хранливи материјали за микроорганизми), моливи (за оттргнување брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/ моливи), моливи од шеќер за медицинска употреба, молци (средства против молци), мочка (хигиенски гаѹи за впивање на мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање на мочката), муви (средства за уништување на мувите), муволовки /хартени лепливи ленти/, нагризувачки средства за семе, нане за фармацевтска употреба, нараквици за медицинска употреба, наркотици, настинки (балзам против настинки) за фармацевтска употреба, настинки (производи против настинки), натопувачи за трѓање на англиски фластер, натриумова сол за медицинска употреба, нафтенo желе за медицинска употреба, несвестица (средства против несвестира), облоги за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици, гердани против паразити за животни, одбивање на кучиња (средства за одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки средства, опиум, опиумски лекови /опивање/, опотераписки производи, остатоци од обработка на житата (за медицинска употреба), отров за стаорци, отрови, памук за медицинска употреба, паразити (огрлици против паразити) за животни, паразити (производи против паразити), патување (рачна аптека за патување), пектини за фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска употреба, пептони за фармацевтска употреба, пероксид за медицинска употреба, пероноспора (хемиски производи за обработка на пероноспори), пестициди, пијавици за медицинска употреба, плускавци (производи протав плускавци), плускавци на нозе (средства против плускавци на нозете), повои за рамо за хируршка употреба, појаси за хигиенски влошки, полжави (производи за уништување на полжавите), порцелан за забни протези, потење (лекови против потење), прашоци за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски



производи против првут), преврзување рани (производи за преврзување рани), прирачна аптека, производи против создавање мочни киселини, против мигрени, прочистување на воздух (производи за прочистување на воздухот), прстени за плускавци на стапалата, прстени против плускавци, прстени против реума, пургативи, пушење (тревѓ за пушење) за медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за фармацевтска употреба, радиоактивни производи за медицинска употреба, радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки контрасти) за медицинска употреба, радиум за медицинска употреба, растворливи средства за хигиенска употреба, растителни влакна за јадење /не се хранливи/, реума, реума (прстени против реума), 'рж за фармацевтска употреба (за запирање на крварењето), рѓцинусово масло за медицинска употреба, салсапарија /растение/ за медицинска употреба, седативи, серуми, серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за брзо сушење/ за медицинска употреба, синап (масло од синап) за медицинска употреба, синап за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска употреба, скроб за диететска или фармацевтска употреба, слабеење (медицински препарати за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за медицинска употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска употреба, слад за фармацевтска употреба, смирувачки средства, сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли за медицинска употреба, соли против несвестици, сончаница (производи против сончаница) за фармацевтска употреба, сперма за вештачко оплодување, срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства за барење на храната за фармацевтска употреба, средство за миење на очите, средства за стегнување /стиптички средства/, средства за ублажување болка /аналгетици/, средства за успивање, средства за чистење /пургативи/, стапала (лекови против потење на стапалата), стерилизација (производи за стерилизација), стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти за дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за фармацевтска употреба, тампони за менструација, таргог (прашок од таргог), термални води, терпентин за фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска употреба, тинктури за медицинска употреба, ткаенини за завиткување, трулење на дрво (средства против трулење на градежното дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/, фармацевтски производи, фенол за фармацевтска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, филоксера (хемиски производи за обработка на филоксера), фластери, фластери, формалин за фармацевтска употреба, фосфати за фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за облоги од слачица, хартија против молци, хемиски водич за електроди на електрокардиографија, хемиски препарати за ветеринарна употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна употреба, хемиско-фармацевтски производи,

хемоглобин, хемороиди (средства против хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски моливи (за спречување на крварењето), хербициди, хигиенски гаѓи, хигиенски гаѓи за впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски пелени за впивање на мочката, хигиенски шамивчиња, хидрастин, хидриран хлорал за фармацевтска употреба, водород за медицинска употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини, хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за медицинска употреба, хормони за медицинска употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза (целулозни етери) за фармацевтска употреба, цемент за животински копита, цигари /без тутун/ за медицинска употреба, црн емајл (хемиски производ за обработка на црн емајл), црн шеќер за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот, чистење (производи за чистење) /лаксативи/, шарпија, штетници (производи за уништување на штетниците), цвакање (гуми за цвакање) за медицинска употреба

(210) **TM 2006/75** (220) 31/01/2006
(442) 31/08/2008

(731) **K-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ**
П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

БОН-ТОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2006/152** (220) 08/02/2006
(442) 31/08/2008

(731) **T-Mobile International AG&Co.KG**
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XTRA24ACTIVE

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испраќање податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(210) **TM 2006/153** (220) 08/02/2006
(442) 31/08/2008

(731) **T-Mobile International AG&Co.KG**
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XTRACASH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испраќање податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(210) **TM 2006/375** (220) 29/03/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Pfizer Italia S.r.l.**
Strada Statale 156 Km. 50 04010 Latina, IT

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

ФАРМОРУБИЦИН

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2006/429** (220) 07/04/2006
(442) 31/08/2008

(731) **HALCOR METAL WORKS S.A.**
2-4 Mesogeion Ave., Athens Tower 115 27,
Athens, GR

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
бул. "Св.Климент Охридски" бр.66/1-1,
1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, кои не се опфатени со другите класи; руди

(210) **TM 2006/509** (220) 05/05/2006
(442) 31/08/2008

(731) **„ВРЕМЕ ЕЧ“ ДОО**
ул. „50та Дивизија“ бр.12 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

24 ЧАСА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. 38 - организирање и емитување телевизиски емисии, кабелска телевизија, комуникација, пораки (пренос на пораки од една на друга личност), новинарски агенции

(210) **TM 2006/580** (220) 29/05/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Natural ASA**

Strandveien 15, N-1325 Lysaker, NO

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TONALIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 29 - диететски додатоци или додатоци на прехраната, за не-медицинска употреба, пожелно диететски додатоци или додатоци на прехраната за не-медицинска употреба, што содржат масни киселини или деривати на масни киселини особено оние што содржат конјугирана линоленска киселина

(210) **TM 2006/594** (220) 01/06/2006
(442) 31/08/2008

(731) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

THE COKE SIDE OF LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, особено газирани освежителни пијалаци; сирупи и концентрати за подготвување на пијалаци, особено газирани освежителни пијалаци

(210) **TM 2006/829** (220) 17/08/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Лупчо Каров**

ул. Мраморец 48-а 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ДИЈАГНОЗА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, маркетиншко истражување, маркетиншки студии, односи со јавноста

кл. 41 - продукција на радио и телевизиски програми, радио, забава, телевизиска забава, продукција на шоу програми, филмска продукција

(210) **TM 2006/859** (220) 28/08/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус Ешли и Холмс ДОО Скопје**
3-та македонска бригада бб, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(210) **TM 2006/974** (220) 10/10/2006
(442) 31/08/2008

(731) **BRUNSWICK CORPORATION**
69, West Washington Street, Chicago,
Illinois 60602, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BRUNSWICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за чистење и полирање на маси за билијард

кл. 25 - патики

кл. 28 - игри и играчки, гимнастичка и спортска опрема, опрема за куглање, вклучително и опрема за куглани; покажувачи на резултати

на куглани, шини и засеци за враќање кугли кај куглани; подигнувачи и рафтови за кугли, опрема за оградување патеки за куглање, автоматски покажувачи на резултати, конзоли од кои кугларите вршат исфрлување кугли, конзоли за кугли, опрема за поставување кугли со повеќе лежишта, куглашка и билијардска опрема како: топки, кугли, вреќи и торби за кугли и топки, билијардски маси, еластични рабови на масата за билијард, билијардски стапови, креди за билијард, торби за голф, топки за голф и стапови за голф

(210) **TM 2006/1066** (220) 02/11/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Стопанска интересна заедница**
ЗДРУЖЕНИ АПТЕКИ МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. Боца Иванова бб. Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - фармацевтски (производи за конзервирање на фармацевтски производи)

кл. 3 - аромати (етерични масла), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, белење (сода и соли за белење), белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бои за тоалетна употреба, брада (антисептички камења за бричење брада), брада (бои за брада), брада (сапуни за брада), бричење (производи за бричење), веѓи (козметички средства за веѓи), вештачки нокти, вештачки трепки, виткана коса (препарати за виткање коса), виткана коса (средства за израмнување на природно виткана коса), влакненца (средства за отстранување влакненца), водороден супероксид за козметичка употреба, восок за мустаќи, восок за отстранување влакненца, дезодоранси за лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти различни од оние кои се користат во медицината или во текот на производни процеси, екстракти од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есенции/, етерични масти, жафелова вода /хромен раствор/, забни протези (препарати за чистење забни протези), забни протези (препарати за нега на забни протези), забни протези (препарати за полирање на забни

протези), избелување (производи за избелување), јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со мирис на темјанушки, камен за мазнење, капење (козметички препарати за капење), капење (соли за капење) не се за медицинска употреба, капилари (лосион за капилари), кожа (козметички производи за нега на кожата), кожа (креми за кожа), кожа (креми за чистење на кожата), средства за чистење на кожни производи, козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени со козметички лосиони), козметички прибор, козметички производи, колонска вода, коса (бои за коса), коса (препарати за боење на коса), коса (препарати за виткање на коса), креми за козметичка употреба, лавандина водичка, лак (производи за отстранување на лак), лак за нокти, лимон (етерични масла на лимон), лосион за козметичка употреба, марамчиња натопени во козметички лосиони, маски за убавина, масла за парфимерија, масла за чистење, масла /етерични масла/, масло за козметичка употреба, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, миризлива водичка, мириси /парфеми/, нане (екстракти од нане), нане за парфимерија, нафтени желиња за козметичка употреба, нега на кожа (козметички производи за нега на кожата), нега на уста (производи за нега на устата) не се за медицинска употреба, производи за нега на ноктите, омекнувачи, очи (хартиени помагала за шминкањенаочите), памук за козметичка употреба, парфимериски производи, перење (средства за перење), полирање (камен за полирање), пудра за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни против потење, слабеење (козметички препарати за слабеење), соли за капење (не се за медицинска употреба), стапала (сапуни против потење на стапалата), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, стипса (камена стипса), талк за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, уста (производи за нега на устата) не се за медицинска употреба, шампони, производи за симнување на шминката, производи за шминкање

кл. 5 - фармацевтски препарати; алдехиди за фармацевтска употреба, алкални јодици за фармацевтска употреба, алуминиумов триоксид /глиница/ за фармацевтска употреба, англиски фластери, анестетици, антиасматски (чај против астма), антиреуматски нараквици, антисептици, антисептички памук, апсорбирачки памук (вата), апчиња за фармацевтска употреба, ацетати за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово масло) за фармацевтска употреба, бебе (храна за бебе), бела вода раствор на базичен оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично, бизмут (бизмутски препарати за фармацевтска употреба), бизмут (субнитрати на бизмут за фармацевтска употреба), биолошки препарати за медицинска употреба, бомбони за фармацевтска употреба, брашно за фармацевтска употреба, бременост (хемиски препарати за дијагностицирање на

бременост), бром за фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи врз основа на вар) за фармацевтска употреба, варени сокови /декокти/ за фармацевтска употреба, витамински препарати, воздух (производи за освежување на воздухот), гадинки (средства за уништување гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска употреба, гајакол (супстанција од растението гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди /средства за уништување бацили/, главоболка (производи против главоболка), гликоза за медицинска употреба, глисти (средства против глисти), глицерин за медицинска употреба, глумци (производи за уништување на глумци), грозница (средства против грозница), гума за медицинска употреба, дезодорирачки средства различни од оние за лична употреба, детергенти за медицинска употреба, диететски намирници за медицинска употреба, диететски напивки за медицинска употреба, диетил етери за фармацевтска употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба, еликсир (фармацевтски препарат), ензими за медицинска употреба, енцијан за фармацевтска употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба, жолт шеќер за медицинска употреба, завои, завои /компресивни/, закрепнувачки лекови, запек (лекови против запек), заштита за гаѓи /хигиенски производи/ заштита од сонце (масти против изгореници од сонце), изгореници (производи за заштита од изгореници), изгореници од сонце (масти против изгореници), инсекти (средства за одбивање на инсектите), инсектициди, јод за фармацевтска употреба, јодити за фармацевтска употреба, јодна тинктура, јодоформ, камфор, капсули за медицинска употреба, карбонил /против паразити/, каустици за фармацевтска употреба, кушу /екстракт на акација/ за фармацевтска употреба, квасец за фармацевтска употреба, кинин за медицинска употреба, кининова кора за медицинска употреба, кинолин за медицинска употреба, киселина од шишарки за медицинска употреба, киселини за фармацевтска употреба, кожа (фармацевтски производи за нега на кожата), колодион за фармацевтска употреба, коморач за медицинска употреба, коморачева водичка, комплексни етери за фармацевтска употреба, контрацепција (хемиски производи за контрацепција), кора за фармацевтска употреба, корициди (средства за оттргнување на плускавци), крема од вински камен /бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за фармацевтска употреба, лекови за зајакнување на нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови за хумана медицина, лековити тревы, лековити чаеви, ленено брашно за фармацевтска употреба, ленено семе за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска употреба), лецитин за медицинска употреба, лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба, магнезиум за фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла за медицинска употреба, масло (канфорно масло), масло од ричинус за медицинска употреба, масти за медицинска

употреба, матична млеч за медицинска употреба, матичник /растение/ (матичникова водичка) за фармацевтска употреба, медицински алкохол, медицински напивки, медицински чај, менструација (завој за менструација), менструација (тампони за менструација), ментол, минерални води за медицински цели, млечни ферменти за фармацевтска употреба, млечно брашно /за доенчиња/, моливи од шеќер за медицинска употреба, молци (средства против молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање на мочката), муви (средства за уништување на мувите), муволовки /хартини лепливи ленти/, нане за фармацевтска употреба, нараквици за медицинска употреба, настинки (балзам против настинки) за фармацевтска употреба, настинки (производи против настинки), натоувачи за тргање на англиски фластер, натриумова сол за медицинска употреба, несвестица (средства против несвестица), облоги за рани (сунгери за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици, омамувачки средства, опиумски лекови /опивање/, опотераписки производи, отров за стаорци, отрови, памук за медицинска употреба, паразити (производи против паразити), патување (рачна аптека за патување), пектини за фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска употреба, пептони за фармацевтска употреба, пероксид за медицинска употреба, пестициди, плускавци (производи против плускавци), плускавци на нозе (средства против плускавци на нозете), појаси за хигиенски влошки, потење (лекови против потење), прашоци за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски производи против првут), преврзување рани (производи за преврзување рани), прирачна аптека, производи против создавање мочни киселини, против мигрени, прстени за плускавци на стапалата, прстени против плускавци, прстени против реума, пургативи, рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за фармацевтска употреба, растворливи средства за хигиенска употреба, рж за фармацевтска употреба (за запирање на крварењето), седативи, серуми, серумотерапевтски лекови, синапза фармацевтска употреба, скроб за диететска или фармацевтска употреба, слабеење (медицински препарати за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за медицинска употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска употреба, смирувачки средства, сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли против несвестици, сончаница (производи против сончаница) за фармацевтска употреба, средства за барење на храната за фармацевтска употреба, средства за стегнување /стиптички средства/, средства за ублажување на болката /аналгетици/, средства за успивање, стерилизација (производи за стерилизација), сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти за дезинфекција, сунгер за рани, таблети за фармацевтска употреба, терпентин за фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска употреба, ткаенини за завиткување, фармацевтски производи, фенол за фармацевтска употреба, ферменти за фармацевтска употреба, фластери,

формалин за фармацевтска употреба, фосфати за фармацевтска употреба, хемиски препарати за фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски производи, хемороиди (средства против хемороиди), хигиенски завои, хигиенски шамивчиња, хидриран хлорал за фармацевтска употреба, хидроген за медицинска употреба, хлороформ, целулоза (целулозни етери) за фармацевтска употреба, црн шеќер за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот, чистење (производи за чистење) /лаксативи/, штетници (производи за уништување на штетниците)

кл. 10 - апчиња, бременост (појаси за бременост), вагинални инјекции, вени (чорапи за вени), влошки за чевли, гументи ракавици за медицинска употреба, дренажи за медицинска употреба, еластични завои, завои за кила /хернија/, затвораи за шишиња за доенчиња, зглобови (ортопедски завои за зглобови), игли за медицинска употреба, инхалатори, јазик (прибор за нега на јазикот), капалки за медицинска употреба, кварцни лампи за медицинска употреба, конец за нега на заби, контрацептивни средства /не се од хемиско потекло/, лажички за лекови, лекарски торби, лекови (садови за примена на лекови), масажа (апарати и ракавици за масажа), апарати за мерење артериски притисок, млеко (пумпа за впицување на млеко), мочка (пелени за впивање на мочката), наглавки за штаки за инвалиди, несоница (перници против несоница), ножиња, ножици, ортопедски влошки, ортопедски завои за зглобови, ортопедски коленици, ортопедски производи, поткожни (шприц за поткожно впрскување), презервативи, влошки за рамни табани, распрснувачи, скалпели, стерилни крпи, стетоскопи, тампони за уши, топломери за медицинска употреба, ултравиолетови зраци (лампи за производство на ултравиолетови зраци), ултравиолетови зраци (филтери за виолетови зраци), урететски шприцови, уши (прибор за нега на ушите), фаќалки за медицинска употреба, хематиметри, цуцла (лажалка), цуцли за шишенца, чепови за уши, игли за шиене рани, шишенца за доенчиња, шишенца доенчиња (цуцли за шишенца за доенчиња), шишиња со капалка за медицинска употреба

кл. 41 - конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), организирање и водење на семинари, семинари, симпозиуми (организација и водење на симпозиуми), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми)

кл. 44 - фармација (советување за фармација), медицинска помош, аптека

(210) **TM 2006/1089** (220) 09/11/2006

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје**
ДТЦ Мавровка, ламела С спрат 6/12
1000 Скопје, МК



(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела, црна, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - цејлонски чај

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2006/1192** (220) 01/12/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Трговско друштво за производство, градежништво, трговија услуги СС-ГЕНЕРАЛ-САТ ДОО увоз-извоз Охрид ул. Петар Чаулев бр. 58 6000 Охрид, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - приемници/аудио, видео/

(210) **TM 2006/1234** (220) 22/12/2006
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје ул. Васил Ѓоргов бр. 476, 1000 Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

МАКРЕНТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 45 лични општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; базбедносни услуги за заштита на имот и лица

(210) **TM 2007/51** (220) 19/01/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Inverness Medical Switzerland GmbH (a Swiss limited liability company) Bahnhofstrasse 28 CH-6300 Zug, CH**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

INSTALERT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за имуноанализи за бременост, плодност, кардиологија и тумор маркери за дијагноза на рак

кл. 5 - фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за клиничка дијагностика за детекцијата на покачени нивоа на нелегални дроги и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни во телесните течности на човечки субјекти за употреба во судската медицина; фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за клиничка дијагностика за детекцијата на одредени бактериолошки и вирусни инфективни болести кај луѓето

кл. 10 - фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање за бременост, плодност, кардиологија и тумор маркери за дијагноза на рак; фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање детекција на покачени нивоа на нелегални дроги и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни во телесните течности на луѓето за употреба во судската медицина; фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање, детекција на одредени бактериолошки и вирусни инфективни болести кај луѓето

(210) **TM 2007/121** (220) 07/02/2007
(442) 31/08/2008

(731) **МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)

BENURON

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2007/122

(220) 07/02/2007

(442) 31/08/2008

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ

ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

TROGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2007/123

(220) 07/02/2007

(442) 31/08/2008

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ

ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

TRO-PADOL-FLU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2007/124

(220) 07/02/2007

(442) 31/08/2008

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ

ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

TROVITAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2007/179

(220) 23/02/2007

(442) 31/08/2008

(731) Деан Шкартов

Скопје ул. Петар Ацев бр. 22-1/3, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

МАКЕДОНСКИ РУБИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 40 - обработка на материјали

(210) ТМ 2007/225

(220) 09/03/2007

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за обезбедување имоти и лица,

трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје

ул.Лазар Поптрајков бр.29/2-3, МК

(740) Лилјана Василева Бундалевска, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 53/4 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2007/231**

(220) 12/03/2007

(442) 31/08/2008

(731) **ЈОНЧЕ АРСЕВ**

Бул. АСНОМ бр. 8-3 9 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - агенциски услуги за обезбедување финансиски средства

кл. 39 - превоз на вредносни пратки

(210) **TM 2007/453**

(220) 31/05/2007

(442) 31/08/2008

(731) **RE/MAX International, Inc.**

5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат

Ул. Ѓуро Ѓаковик бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - франшизирање, имено консултација и асистенција во деловен менаџмент, организација и промоција; франшизирање, имено, нудење техничка асистенција во основањето и или работењето на брокерски служби за недвижности; креирање и обновување на рекламен материјал; рекламирање преку електронски медиуми и особено интернет; услуги за рекламирање недвижности; дистрибуција и распространување рекламни материјали; организирање и спроведување трговски изложби на полето на недвижности и франшизни услуги за недвижности; деловни услуги, имено, регистрација, проверка, акредитација и организирање трети страни продавачи, добавувачи и изведувачи, во име на други; промоција на стоките и услугите на други преку обезбедување хипертекст линкови до веб-страниците на другите; промовирање на јавната свест за потребата од скенирање рак на дојка; обезбедување информации на потрошувачите на полето на недвижности, маркетинг услуги за недвижности, имено, он-лајн услуги што вклучуваат обиколка на стамбен и комерцијален недвижен имот; препораки на полето на брокерството со недвижности; мрежни упатувачки услуги за недвижен имот, имено, промоција на стоките и услугите на другите преку пренесување совети и препораки, претплата за телевизиски канал, лицитации за недвижности

кл. 36 - брокерство со недвижен имот; агенции за недвижности; агенции или брокерство за изнајмување земјиште или објекти; услуги за проценка на недвижен имот; консултантски услуги за недвижен имот; обезбедување листи и информации за недвижен имот преку интернет; менаџмент на недвижен имот; организирање програми за преференцијален добавувач на производи и услуги за поддршка на брокери и агенти со недвижен имот во работењето на нивните бизниси со недвижен имот и во маркетингот на нивните професионални услуги; обезбедување информации на полето на недвижен имот преку интернет; собирање средства за скенирање и лечење рак на дојка, проекти за здравствена едукација и истражување за рак на дојка, финансиски спонзорства на програми што се од корист за здравјето и благосостојбата на жените и децата; осигурителна брокерство; собирање добротворни средства

(210) **TM 2007/489**

(220) 05/06/2007

(442) 31/08/2008

(731) **Кочо Димитровски**

ул. Рилски Конгрес бр. 20А, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - бактериолошки истражувања, биолошки истражувања, хемиски услуги

кл. 44 - медицински услуги, закрепнување (установи за закрепнување), здравствени служби, клиники, нега на здравјето, медицинска помош, домови за негување, консултации во врска со фармација, козметологија

(210) **TM 2007/502** (220) 12/06/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија и услуги АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар**
ул. Никола Парапунов бр.1, Гостивар, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. _____?

(210) **TM 2007/658** (220) 12/07/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје**
ул. Качанички Пат бб, Скопје, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА, АДВОКАТ**
Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; безбедносни услуги за заштита на имот и лица

(210) **TM 2007/663** (220) 12/07/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Георги ПопХристов бр. 6/6-13 Скопје, МК

(740) **ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ**
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит



(210) **TM 2007/688** (220) 19/07/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Avery Dennison Corporation**
150 North Orange Grove Boulevard,
Pasadena, California 91103, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DENNISON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - непечатени етикети и стандардизирани празни етикети; печатени етикети; етикети за комерцијална и индустриска употреба; обележувачи; фолии за производство на пластични артикли; налепници во облик на листови и/или ролни; етикети со бар код за комерцијална, индустриска употреба и за попис; основни хартии чувствителни на притисок; горен дел на етикета што се лепи на други површини, а е изработен од хартија; самолепливи материјали во табак и ролни за правење етикети, знаци, беџеви, графички прикази и слично; етикети што се пресликуваат со топлина; непечатени и делумно печатени самолепливи етикети што не се изработени од текстил и се продаваат за машини за конвертирање етикети и за крајни корисници што поседуваат опрема со која е можно печатење бар кодови и алфанумерички карактери во контрашихт; граничник за примена на лепливи материји; специјализирани и прилагодени етикети што се користат за безбедност и заштита од кражба; сигурносни етикети, имено етикети со кодирани идентификациони податоци; машини за печатење етикети и канцелариски машини за нанесување етикети; етикети за полици во продавници за означување на цена, производи и/или реклами; етикети за адреси; хартија за пакување, картон, печатени и непечатени хартиени и картонски обележувачи за општа намена; хартиени етикети и обележувачи; пластифицирана хартија, налепници во облик на листови и ролни; хартии обложени со леплив слој што лесно се одвојува за копирање, за дисплеи и производство на етикети и филм; хартии за печатење чувствителни на притисок за етикети и дисплеи; стандардизирани хартии; хартии за печатење фотографии, компјутерски направени и/или дигитални слики; блокови картон за пакување и вметнувачи за облека; индекс, рото-носач за податоци, визит карти, обележувачи и разгледници; самолепливи носачи за етикети; самолепливи носачи за визит карти; гумирани етикети и зајакнувачи; лепливи букви, броеви и симболи; лепливи зајакнувачи; самолеплива хартија за употреба во ласерски печатари; печати за втиснување;

поштенски пликови за податоци, дискети и заштитни поштенски пликови; ознаки и беџеви за идентификација; леплива лента и коректор лента; лепливи средства и лепило за канцелариска и домашна употреба; индиго хартија; регистратори; регистратори за висечки папки; регистратори со прстен; регистратори за презентации; референтни регистратори, регистратори за архивирање; регистратори со основа; папки за извештаи; портфолио за презентации; машини за коричење; заштитни фолии, заштитни фолии за презентации, референтни заштитни фолии и заштитни фолии за архивирање, поделени заштитни фолии; просирни пластични папки за чување и прикажување карти за размена, визит карти и фотографии; канцелариски папки; папки за документи; механизми за папки; лични организери и организери за канцелариска употреба; џебни портфолија; роковници; прибор за пишување; пенкала, моливи, маркери за обележување и моливи за одбележување; прибор за пишување на двата краја; перници за печати; беџеви и материјали за печатење на компјутер, имено самолепливи беџеви за идентификација, сигурносни беџеви, самолепливи етикети за сигурносни беџеви, картички и вметнувачи за картички за пластични носачи, беџеви за идентификација, беџеви за фото идентификација и одбележувачи; пресликувачи за нанесување со помош на пегла; ленти со текст и хартија со ознака; налепници и пресликувачи за тело; хартиени предупредувачки етикети и етикети за следење, хартиени етикети за трајно одбележување на компоненти во текот на процесот на производството, идентификација на возила и логистика; етикети и одбележувачи со вградени детектори за мерење на свежината на прехранбени продукти; декоративни етикети со слики за употреба со и/или за имитација на поштенски марки; листови, ленти и ролни на хартија што има лепило од задната страна или е одложена со лепило, или се примарно од украсна хартија, паноа и стандардизирани етикети; лепливи графички прикази за надворешноста на автомобил и камион; графички прикази за надворешна употреба; самолепливи материјали во ролни и листови вклучително оние што се направени од хартија, за сите намени, вклучително украсување, паноа, налепници за автомобили, привремени ознаки, безбедносни и информативни ознаки; пластични филмови и пластични фолии за употреба за комерцијално или индустриско пакување во облик на листови или ролни; рефлектирачки етикети за комерцијална, графичка или индустриска употреба; етикети и одбележувачи што не се изработени од текстил; предупредувачки етикети и етикети за следење што не се од текстил, нетекстилни етикети за трајно одбележување компоненти во тек на процесот на производството, идентификација на возила и логистика; разни украсни артикли и нетекстилни производи од видот на етикета за внатрешност на моторни возила, имено етикети што се нанесуваат со топлина и материјал за лепење што се нанесува со топлина за ткаенини и текстил, предупредувачки етикети за воздушна

перница што се наоѓаат на штитници за сонце и предупредувачки етикети за детско седиште на појаси за врзување; нетекстилни етикети со бар код што се користат за делови во фабриките за мотори

(210) **TM 2007/765** (220) 07/08/2007
(442) 31/08/2008

(731) **ИНФОСОФТ СИСТЕМ ДОО -Скопје**
ул. Качанички пат бб - П.Ф. 1060, МК

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со компјутерска опрема

(210) **TM 2007/825** (220) 20/08/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Фармасвис дооел**
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CHOOSE MORE LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење (рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати, за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени

работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за инструкции и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи; карти'за играње, печатарски букви; клишиња

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2007/841** (220) 29/08/2007
(442) 31/08/2008

(731) **CASTROL LIMITED**
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK

(740) **ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат**
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)

SLX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; осветлувачи

(210) **TM 2007/870** (220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Torrex Chiesi Pharma GmbH**
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT

(740) **ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат**
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

FENTANYL TORREX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи и ветеринарни производи

кл. 10 - медицински, хируршки забарски и ветеринарни препарати и инструменти вештачки екстремитети очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2007/871** (220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Torrex Chiesi Pharma GmbH**
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT



(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

SUFENTANIL TORREX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

кл. 10 - медицински, хируршки забарски и ветеринарни препарати и инструменти, вештачки екстремитети очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2007/872** (220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Torrex Chiesi Pharma GmbH**
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

ISOFLURANE TORREX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

кл. 10 - медицински, хируршки забарски и ветеринарни препарати и инструменти, вештачки екстремитети очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2007/910** (220) 20/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) **GENERAL MOTORS CORPORATION**
a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

VOLT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и нивни делови, освен метални и неметални брави (електрични или неелектрични); регистерски таблички метални и неметални, делови конститuentи на мотори, индикатори на брзина, уреди за греење, клима уреди и осветлување

(210) **TM 2007/924** (220) 25/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) **ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ**
ул.Никола Парапунов бр.3А - 4 / 1,
Т.Ц. Карпош 4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сива, темно сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - системи за автоматизација на индустриски процеси

(210) **TM 2007/955** (220) 02/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за водење, дистрибуирање, трансформирање, акумулирање, подесување или управување на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка (процесуирање) и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци; автомати и механизми за автоматски уреди кои се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; машини за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени

носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (можат да се преземаат, даунлодираат); електронски публикации (можат да се преземаат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 25 - облека; колани (облека); обувки, покривала за глава

кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети (вклучени во класата 28)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; собирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така по пат на интернет и останати комуникациски мрежи), врзано за стоки во класите 9, 16, 25 и 28

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; управување со недвижности

кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутери и телекомуникациски опреми

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода; организација на спортски и културни активности; публикација на книги, часописи и останати печатарски производи, публикација на печатени производи во форма на електронски носачи на податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а, дискети, хард дискови и касети

кл. 42 - научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепции; услуги на индустриски анализи и истражувања; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуги на електронско похранување на податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб страници за други

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за водење, дистрибуирање, трансформирање, акумулирање, подесување или управување на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка (процесуирање) и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци; автомати и механизми за автоматски уреди кои се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; машини за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски сочувани податоци (кои можат да се преземаат, даунлодираат); електронски публикации (кои можат да се преземаат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 25 - облека; колани (облека); обувки, покривала за глава

кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски предмети (вклучени во класата 28)

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комерцијални работи; комерцијална администрација; собирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така по пат на интернет и останати комуникациски мрежи), врзано за стоки во класи 9, 16, 25 и 28

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; управување со недвижности

кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутери и телекомуникациски опреми

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода; организација на спортски и културни активности; публикација на книги, часописи и останати печатарски производи, публикација на печатени производи во форма на електронски носачи на податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а, дискети, хард дискови и касети

кл. 42 - научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепции; услуги на индустриски анализи и истражувања; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуги на електронско похранување на податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб страници за други

(210) **TM 2007/956**

(220) 02/10/2007

(442) 31/08/2008

(731) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)





(210) **TM 2007/1002** (220) 17/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Floralife, Inc.**
2020 Front Street, Suite 301 Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FLORALIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - препарати за одржување во живот и убавината на сечени цвеќиња; препарати за навлажнување и претходен третман на свежо сечени цвеќиња; завршен течен спреј за освежување, навлажнување и заштита на цветни дизајни саксиски растенија

(210) **TM 2007/1005** (220) 18/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.**
Calle Linea No. 60 esquina a M Vedado,
Plaza, Ciudad de la Habana, CU

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Гуро Гаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2007/1034** (220) 29/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за транспорт, трговија и услуги**
МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела С спрат 6/12
1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, портокалова, розова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чај со потекло од Цејлон

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2007/1035** (220) 29/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ENTERTAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформираше, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и ненаснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (можат да се превземаат); електронски публикации (можат да се превземаат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. 35 - огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; собирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), врзано за стоки од класа 9 и 16

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции; изнајмување на опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода; организација на спортски и културни настани; издавање книги, часописи и останати печатарски производи вклучувајќи и во електронски формат, вклучувајќи и на интернет (освен за цел на огласување)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуги на похранување на електронски податоци; изнајмување опрема за обработка податоци; дизајнирање на (web) страници за други

кл. 45 - лиценцирање на права од индустриска сопственост

(210) **TM 2007/1059** (220) 01/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **International Suzuki, Association**
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, слакарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

(210) **TM 2007/1060** (220) 01/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **International Suzuki, Association**
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, виолетова, сина, црна, сива и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографиски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за споредување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

(210) **TM 2007/1063** (220) 05/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Johnson Controls Technology Company**
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

INGENUITY WELCOME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, имено, навојни компресори; гасни компресори; компресори за фрижидери; компресори за воздух; вентили за пумпи; контактни четкички за динамо; динамо; електромотори; магнетни и електрични дигалки; електромотори и пропелери за магнетни и електрични дигалки; машински спојници и преносни компоненти што не се за копнени возила, конкретно, ремени и лежишта

кл. 9 - акумулатори; електрични акумулатори со можност за повторно полнење; акумулатори кои се напојуваат со соларна енергија; полначи за



акумулатори; електрични и електронски контролни системи за машини; електрични и електронски контролни уреди и контролни системи за контрола на управувањето со објекти, конкретно, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап, како и нивни компоненти и заменски делови; машини и инструменти за автоматска контрола на притисокот, кои реагираат на температурата и притисокот за греење и климатизација; апарат за мерење и контрола, имено, електрични, електронски, електромеханички и пневматски контролери, сензори за контролери, термостати, хигростати; уреди за активирање на вентилите, автоматски вентили и пригушувачи; безжични контролни уреди за набљудување и контрола врз функционирањето на други електронски уреди; уреди за безжична контрола што се интегрирани во возила или преносни примопредавачи, за активирање на уреди за отворање гаражни врати, порти, брави на влезни врати, внатрешно и надворешно осветление, безбедносни системи, системи за греење и ладење, системи за напојување и електрични уреди; електричен систем за контрола што користи далечински примопредавач кој содржи предавачи кои може да се насочуваат, интерфејс шеми за возила, шеми за светилки, шеми за склопки, шеми за контрола на вклучувањето, шеми за приклучни светилки и индикатори на положбата на гаражните врати; електрични системи за внатрешноста на копнените возила, што се состојат од системи за внатрешно и надворешно осветление, подесување на седиштата, контрола врз климата, безбедноста, функционирањето на вратите и прозорците, подесување на огледалата; компјутерски и софтвер за оперативен систем за работа на самото место, со далечинско управување и со користење на интернет, наменети за функционирањето на системи за автоматска контрола на згради, имено, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални и владини објекти; аудио системи и компоненти за аудио системи, конкретно, звучници, мерни претворувачи на периферија на звук, уреди за наснимување глас и за „плејбек“ репродукција, уреди за репродукција на аудио ленти, пакети за касети, уреди за засилување на звук, уреди за корекција на звук и уреди за репродукција на звучни дискови; системи за сателитска навигација од видот на систем за глобално одредување на положбата; електрични компаси за правец наменети за возила; системи за забава наменети за возила, што се состојат од фиксни, отстранливи и меѓусебно заменливи комбинации на контролни единици од видот на контрола за дефинирање на радио станици или аудио и видео контролни уреди вградени во таблата со инструменти, високо поставени конзоли, подни конзоли и задните делови на седиштата; електронски модулари системи за возила, што се достапни како уред и се составени од меѓусебно заменливи енергетски

и неенергетски шеми, имено, високо поставени системи за возила, како и модули, конкретно, визири за сонце, држачи за раце, високо поставени конзоли, високо поставени системи за складирање и подлошки за глава; електронски модулари системи за автомобили, достапни како уреди и составени од меѓусебно заменливи енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио уреди, уреди за звучна и видео репродукција, уреди за играње, уреди за репродукција со помош на ЦД, ДВД и МП3, уреди за навигација, уреди за системи за глобално одредување на положбата, електронски компаси, џебни светилки со повторно полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди за безжична комуникација, алармни системи, стартери, уреди за засилување, звучници, енергетски претворувачи, уреди за прочистување на воздухот и уреди за откривање радар; опрема за набљудување на притисокот во пневматичите, имено, уреди за визуелно прикажување, сензори за тркала и звучни системи за дојава, како и делови за сите горенаведени производи; електрични релеа; електромагнетни соленоидни вентили; пригушувачи за печки на електромоторен погон; автоматски електрични прекинувачи, конкретно пневматски прекинувачи (склопки), пловни (подвижни) прекинувачи, вакуумски прекинувачи и прекинувачи за влажност; електронски вентили за контрола на гас или флуиди; сензори, контролери и контролни системи за опрема за греење, вентилација, климатизација, осветление и ладење

кл. 11 - апарат за контрола на животната средина, имено, уреди за греење, вентилација и климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди за ладење на самото место, кондензаторски уреди што се ладат со воздух и вода, уреди за управување со воздух и за одвлажнување на воздухот; евапоратори; сепаратори, опрема за правење снег, имено, подземна вода под притисок и цевки со компримиран воздух, уреди за ладење на воздухот, достапни како уреди; црева и спојници за ладилници; грејна опрема, конкретно, печки за греење; горилници на гас, топлински изменувачи, вентилациона опрема, конкретно, издувни вентилатор; апарат за климатизација и опрема за ладење, имено уреди за ладење; вентилатори, чилери, разладни калемии, прскалки и пумпи, вентили што се користат во системите за ладење; немеханички сепаратори за масло или средства за ладење; електрична и машинска опрема за обезбедување осветление, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водовод и санитарни потреби

кл. 12 - автомобилски модуларен систем за внатрешно дотерување, достапно како уред, составен од меѓусебно заменливи модели за дотерување што се закачуваат или се поврзуваат со потпорен елемент на вратите, подот, седиштата, товарниот простор и таблата со инструменти; складишни системи за возила, што се состојат од уреди за преградување, подови со преградни елементи, кошници, оддели и канти за создавање складишен простор во возилата заради сместување предмети; внатрешна седишна

опрема за возила и делови за истите, конкретно, потпирачи за грб, потпирачи за глава, како и механичко-пневматски и електромеханички уреди што се поставуваат во седиштето на возилата и делови за истите, конкретно, потпирачи за грб, потпирачи за глава; потпирачи за раце и маси за монтажа во возилото; визири за сонце што се монтираат на возилата

кл. 35 - деловен менаџмент и консултации за менаџмент во областа на управувањето со објекти, имено менаџмент, конкретно, управување со функционирањето на системите, управување со деловни информации кои се наменети за индустриски, комерцијални, образовни, институционални и владини објекти, консултации во врска со деловни информации; услуги за деловен менаџмент и консултации за индустриски, комерцијални и владини објекти во областа на локацијата на работните места, канцеларискиот простор и персоналот; услуги за деловни консултации; услуги за деловни консултации, конкретно, изготвување анализи на пазарот насочени кон максимално зголемување на недвижните средства и услуги за консултација во врска со користење на просторот, што се однесуваат за деловни активности, конкретно, воспоставување стандардни насоки за користење на просторот, спецификации за мебел и материјал; услуги за деловни консултации, конкретно, анализа, планирање и следење на инвестициите во ресурсите за наменски значајни програми што се користат во контролните системи за управување со системи за автоматска контрола на опремата за греење, вентилација, климатизација, осветление и заштита од пожар; услуги за управување со системи; услуги за управување со системи што се однесуваат на одржување, поправка, контрола на животната средина, чистење, заштита и безбедност на згради, внатрешна поделба на канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба на деловни активности и избор на персонал, конкретно, регрутација и поставување кадри; услуги за поддршка на клиентите во областа на управувањето со системи; обезбедување поддршка на клиентите и услуги за решавање на проблеми во областа на управувањето со системи преку електронски, телефонски и безжични средства; услуги за управување со енергија, конкретно, информациски услуги за управување на користењето на енергијата

кл. 36 - услуги за управување со недвижен имот; услуги за посредување за недвижен имот, услуги за финансиско планирање и управување со финансиски ресурси за индустриски, комерцијални и владини објекти; услуги за управување со сопственоста врз недвижен имот за индустриски, комерцијални и владини објекти; услуги за изнајмување и управување со процесот на изнајмување за индустриски, комерцијални и владини објекти; услуги за финансирање во областа на системите за контрола на управувањето со објекти, конкретно, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап

кл. 37 - поставување, одржување и поправка на системи за контрола на животната средина за згради; поставување, одржување и поправка на системи за обезбедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални, владини објекти; поставување, одржување и поправка на системи за ладење, системи за откривање и дојава на пожар, системи за безбедносен пристап, како и компјутерски софтверски системи за контрола на управувањето со објекти; услуги за градежен менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и реновирањето на објектите; услуги за градежен менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и реновирањето на индустриски, комерцијални и владини објекти; одржување на суштинските услови на животната средина во индустриски, комерцијални и владини објекти; советодавни услуги што се однесуваат на домарски услуги

кл. 40 - услуги за производство за други лица, во областа на акумулаторите; автомобилска внатрешна опрема, имено, системи за седишта, контрола на климата, електронско внесување податоци и забава и нивни делови; стандардни производни услуги за други, во областа на акумулаторите, автомобилската внатрешна опрема, системи за седишта, контрола на климата, електронско внесување на податоци и забава и нивни делови; услуги за производство за други, за системи за обезбедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални и владини објекти и делови за истите; производство и склопување на автомобилски делови

кл. 41 - услуги за обука и образование во областа на акумулаторите; услуги за обука и образование во областа на автомобилските внатрешни системи; услуги за обука и образование во областа на системите за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап

кл. 42 - услуги за инженеринг и проектирање за други, во областа на системите за обезбедување греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап; услуги за архитектонско проектирање; услуги за менаџмент со помош на систем достапен преку централен компјутер („online“), кој ќе им овозможи на корисниците далечинско следење на системите за обезбедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап; обезбедување на привремено користење „online“ софтвер што не може да се симне од мрежа, за употреба во управувањето со бази на податоци во областа на недвижниот имот; консултантски услуги кои се однесуваат на користење згради, имено, консултантски услуги во врска со проектирањето на инфраструктурни системи за згради, планирање на згради и инфраструктурни системи за згради, нивелирање



на локацијата, конкретно, премер и инженеринг, изведбен проект, градежен инженеринг, градежни стандарди, системи за градежен менаџмент, конкретно, проектирање и изведба на „online“ компјутерски софтверски системи и интеграција на компјутерски системи и автоматизирање на функционирањето на зградите, информатичка технологија за згради, здрава и безбедна животна средина во зградите, режимот на работа (услови на средината) во зградите, квалитетот на животната средина во зградите; проектирање компјутерски софтверски системи за контрола на управувањето со објектите

(210) **TM 2007/1080** (220) 07/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **ЕВРОПА А.Д. - Скопје**
ул.'808' бр.8, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, зелена, сиво сребрена, кафена и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - локум

(210) **TM 2007/1118** (220) 19/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Дан-Фоам, АПС**
Хомелунд 43, ДК-5560 Ааруп, ДК

(740) Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)

TEMPUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - хирушки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хирушки материјали за шиене

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали, или од пластика

(210) **TM 2007/1149** (220) 28/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје**
ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, МК

(540)

PAYPAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - магнетски картички; читачи /информатички/
кл. **38** - телекомуникации

(210) **TM 2007/1187** (220) 07/12/2007
(442) 31/08/2008

(731) **EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.**
World Trade Center-Stravinskyalaan 1325,
1077 XX AMSTERDAM, NL, The Netherlands, NL

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EUROMASTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - пневматски гуми и внатрешни гуми за тркала на возила; газиште за нагазни гуми; гасеници за гасеничари

кл. **37** - сервиси за одржување и поправка на возила што се управуваат на копно, особено замена на гуми, тркала, амортизери, предни светла, батерии

кл. **39** - услуги на шлеп служби во случај на дефект на возила, услуги за враќање луѓе и/или возила со кое било средство во случај на дефект

(210) **TM 2007/1195** (220) 11/12/2007
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
с.Негорци-Башут, МК

(540)



(591) црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - ајвар

(210) ТМ 2007/1236

(220) 20/12/2007

(442) 31/08/2008

(731) Индустрѹа за млеко, млечни производи и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола

ул. „Долнооризарски пат” б.б.,
7000 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

КАЈМАКСАЛАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(210) ТМ 2008/17

(220) 10/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) Миле Ѓошевски;

Милчо Узунов and

Томислав Которчевик

бул. Партизански одреди 99-1/2,

1000 Скопје, МК;

ул. 50-та дивизија 30/7, 1000 Скопје, МК and

ул. Бошко Буха 18б, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - изнајмување рекламен простор, огласување (рекламирање), рекламирање по пат на телевизија

кл. 38 - емитување телевизиски програми, кабловска телевизија, сателитска телевизија, новински агенции, телевизиски емисии

(210) ТМ 2008/26

(220) 15/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховик” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; супститути (замена) за тутун, што не се за медицинска употреба или за лекување; цигари; производи за пушачите и кибрити

(210) ТМ 2008/59

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) Gap (ITM) Inc

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GAP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфеми; мириси; козметика; етерични масла; лосиони за коса; препарати за заштита од сонце; препарати за сончање; гелови за бањање; масла за бањање; пудри за бањање; сапуни; дезодоранси; гелови за туширање; шампони; лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело; политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни; кармин; мејк ап за лице; мејк ап за очи

кл. 4 - свеќи

кл. 9 - очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; препишани очила; заштитни очила; делови, опрема и ацесоари за очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво; околувратни држачи за очила; ланчиња за очила; заменливи леќи; делови од наочари за на нос;



сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат интегрирано коло, имено, смарт картички кои содржат прогамирање кое се користи за купување роба и услуги; преснимани компакт дискови со музика

кл. 14 - часовници и хронометарски инструменти и делови за истите; хронометри; саати; џебни саати; штоперици; сидни часовници; делови, опрема и ацесори за хронометри; саати; џебни саати; штоперици и сидни часовници; ремени за саати; ремени за рачни саати; контејнери за саати во форма на кутија; куќишта за механизми на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит; скапоцености; скапоцени камења; значки; ташни; токи; привезоци за клучеви; благородни метали; козметички кутии за благородни метали

кл. 16 - производи од хартија; албуми за слики; книги; кутии за складирање слики; пелени за една употреба; пластични вреќи за пелени за една употреба; перничиња за една употреба за масички за менување пелени

кл. 24 - текстил и текстилни производи; платна за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани чипки; крпи; завеси; текстилни сидни покривки; перничиња; лигавчиња за подригнување; ткаени навлаки за перничиња кои се менуваат; простирки за менување пелени

кл. 26 - ацесори за коса

кл. 28 - игри, играчки и предмети за играње; плишани играчки; играчки за капење; коритца за играње; играчки; лулашки; бебешки висечки играчки за креветчиња; бебешки седишта за вежбање, имено скокачи и бебешки чинивчиња; тропалки; простирки за играње кои содржат бебешки играчки


кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кој ги промовираат малородажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2008/60** (220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни ташни; торби за плажа; цилиндрични торби; торби за капење; спортски торби; торби; ранци; ташни; паричници; ученички торби; акт ташни; актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за козметика; торби за пелени; носачи за бебиња; ремени; торби за пелени

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња; навлаки за пелени; лигавчиња

кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кој ги промовираат малородажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2008/61** (220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GAP KIDS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти; паричници; ученички торби; акт чанти; актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за козметика; торби за пелени; носачи за бебиња; ремени; торби за пелени

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња; навлаки за пелени; лигавчиња

кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност штој ги промовираат малородажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2008/62** (220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BABY GAP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни ташни; торби за плажа; цилиндрични торби; торби за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти; паричници; ученички торби; акт чанти; актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за козметика; торби за пелени; носачи и ремени за бебиња; ремени на носачи за бебиња и торби за пелени

кл. 24 - текстил и текстилни производи; платна за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани тантели; крпи; завеси; текстилни сидни покривки; перничина; лигавчиња за подригнување; ткаени навлаки за перничина што се менуваат; простирки за менување пелени

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња; навлаки за пелени; лигавчиња

кл. 28 - игри, играчки и предмети за играње; плишани играчки; играчки за капење; коритца за играње; играчки; лулашки; бебешки висечки играчки за креветчиња; бебешки седишта за вежбање, имено скокачи и бебешки чинивчиња; тропалки; простирки за играње што содржат бебешки играчки

кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кој ги промовираат малородажните услуги поврзани со облека, модни додатоци и широк асортиман на општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2008/63**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Gap (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) темно кафена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека; капи; обувки

(210) **TM 2008/65**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3-парфемии; мириси; козметика; етерични масла; лосиони за коса; препарати за заштита од сонце; препарати за сончање; гелови за бањање; масла за бањање; пудри за бањање; сапуни; дезодоранси; гелови за туширање; шампони; лосиони за чнстење лице; пудри за лице; сапуни за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело; политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни; кармин; мејк-ап за лице; мејк-ап за очи

(210) **TM 2008/66**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; препишани очила; заштитни очила; делови, опрема и ацесоари за очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво; околувратни држачи за очила; ланчиња за очила; заменливи леќи; делови од наочари за на нос; сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат интегрирано коло, имено, смарт картички кои содржат програмирање што се користи за купување роба и услуги; преснимани компакт дискови со музика

(210) **TM 2008/67**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 - часовници и хронометарски инструменти и делови за истите; хронометри; саати; џебни саати; штоперици; сидни часовници; делови, опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни саати; штоперици и сидни часовници; ремени за саати; ремени за рачии саати; контејнери за саати во форма на кутија; куќишта за механизми на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит; скапоценостн; скапоцени камења; значки; чанти; токи; привезоци за клучеви; благородни метали; козметички кутии за благородни метали

(210) **TM 2008/68**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти; паричници; ученички торби; акт чанти; актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; ремени за носачи за бебиња; торби за пелени

(210) **TM 2008/69**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за деца; облека за бебиња; навлаки за пелени и лигавчиња

(210) **TM 2008/70**

(220) 18/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни програми за картички за лојалност кој ги промовираат малородажните услуги поврзани со облека; модни додатоци и широк асортиман општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи

(210) **TM 2008/78**

(220) 22/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari**
Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu
Koyalti Mevkii, Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NETWORK BY ALTINYILDIZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - преработена или сурова кожа и животинска кожа; вештачка кожа, јарешка кожа, кожа за обложување, преработена кожа, непреработена кожа и кожа што се употребува за изработка на облека, чевли, мебел, книговезничарство и седларство; животинска кожа; производи изработени од кожа, имитација на кожа или други материјали што не се вклучени во другите класи; чанти, спортски торби, куфери, патнички торби, паричници, папки, торби со ремени за носење бебиња, сандаци и кутии од кожа или јарешка кожа, футрола (кутија) за чековна книшка, футроли за картички, празни тоалетни торби, празни торби за алат, футроли за клучеви од кожа, паричници за монети, торби за документи,

акт чанти, кесе за пари, торби, ранци, торби за пазар и школски торби; чадори, чадори за сонце и плажа, сонцекрани, стапови за пешачење; камшици, узди, седла, ремени за седла и кожни узенгии; црево за правење колбаси; вештачки црева за правење на колбаси и салами

кл. 24 - ткаенини за текстилна употреба; неткаен текстилен материјал; ткаенини од стаклени влакна за текстилна употреба; ткаенини што не пропуштаат плин за аеростатски балони; ткаенини што имитираат животинска кожа; постави (ткаенини); гумирано платно; филтрирачки текстилни ткаенини; завеси; туш завеси рд текстил или пластика; платно за покуќнина; чаршави за маса (не од хартија); салфетки за маса од текстил; прекривки за кревети; чаршави (текстил); навлаки за перници; навлаки за перничкиња и навлаки за јоргани, текстилни навлаки за мебел, салфети од текстил, ќилим за молеже од текстил, прекривка за кревет од хартија; јоргани, ќебиња; руба за капење (освен облека); крпи од текстил; сидни тапети од текстилен материјал; џебни шамичкиња од текстил; шамичкиња за симнување на шминка од текстил; знамиња (не од хартија), етикети од ткаенина; торби за облека за перење направени од текстил што не се вклучени во другите класи, бисаѓи направени од текстил што не се вклучени во другите класи

кл. 25 - облека направена од сите видови материјали освен заштитните (долна облека и горна облека); облека направена од трико, крзно и кожа; спортска облека; облека за капење и плажа; долна облека, ракавици (облека); чорапи; обувки; чевли, чизми, полу-чизми, сандали, влечки и нивни делови, спортски чевли и крампони за спортски чевли, делови за чевли поточно потпетици, потпетици, горни делови на обувки; капи; шапки, капи, беретки; облека за бебиња; пелени за бебиња од текстил, шамичкиња за бебиња од текстил, прекривки за бебиња (текстил), долна облека за бебиња, најлонски пелени, лигавкиња за бебиња (не се од хартија); врска, вратоврска, шами за врат, шалови, шами, крагни за фустани, манипули, муфови, ленти за глава, манжетни (облека); колани (облека), аски, нараменици (облека), затегнувачи од еластична ткаенина

кл. 35 - маркетинг; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; малопродажни услуги, посредување во полза на други за различни производи што не се достапни за потрошувачите на вообичаен начин и купување на тие производи

(210) **TM 2008/79** (220) 22/01/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu Koyalti Mevkii, Bakirkoy, Istanbul, TR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

FABRIKA ALTINYILDIZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - преработена или сурова кожа и животинска кожа; вештачка кожа, јарешка кожа, кожа за обложување, преработена кожа, непреработена кожа и кожа што се употребува за изработка на облека, чевли, мебел, книговезничарство и седларство; животинска кожа; производи изработени од кожа, имитација на кожа или други материјали што не се вклучени во другите класи; чанти, спортски торби, куфери, патнички торби, паричници, папки, торби со ремени за носење бебиња, сандаци и кутии од кожа или јарешка кожа, футрола (кутија) за чековна книшка, футроли за картички, празни тоалетни торби, празни торби за алат, футроли за клучеви од кожа, паричници за монети, торби за документи, акт чанти, кесе за пари, торби, ранци, торби за пазар и школски торби; чадори, чадори за сонце и плажа, сонцекрани, стапови за пешачење; камшици, узди, седла, ремени за седла и кожни узенгии; црево за правење колбаси; вештачки црева за правење на колбаси и салами

кл. 24 - ткаенини за текстилна употреба; неткаен текстилен материјал; ткаенини од стаклени влакна за текстилна употреба; ткаенини што не пропуштаат плин за аеростатски балони; ткаенини што имитираат животинска кожа; постави (ткаенини); гумирано платно; филтрирачки текстилни ткаенини; завеси; туш завеси рд текстил или пластика; платно за покуќнина; чаршави за маса (не од хартија); салфетки за маса од текстил; прекривки за кревети; чаршави (текстил); навлаки за перници; навлаки за перничкиња и навлаки за јоргани, текстилни навлаки за мебел, салфети од текстил, ќилим за молеже од текстил, прекривка за кревет од хартија; јоргани, ќебиња; руба за капење (освен облека); крпи од текстил; сидни тапети од текстилен материјал; џебни шамичкиња од текстил; шамичкиња за симнување на шминка од текстил; знамиња (не од хартија), етикети од ткаенина; торби за облека за перење направени од текстил што не се вклучени во другите класи, бисаѓи направени од текстил што не се вклучени во другите класи

кл. 25 - облека направена од сите видови материјали освен заштитните (долна облека и горна облека); облека направена од трико, крзно и кожа; спортска облека; облека за капење и плажа; долна облека, ракавици (облека); чорапи; обувки; чевли, чизми, полу-чизми, сандали, влечки и нивни делови, спортски чевли и крампони за спортски чевли, делови за чевли поточно потпетици, потпетици, горни делови на обувки; капи; шапки, капи, беретки; облека за бебиња; пелени за бебиња од текстил, шамичкиња за бебиња од текстил, прекривки за бебиња (текстил), долна



облека за бебиња, најлонски пелени, лигавчиња за бебиња (не се од хартија); врска, вратоврска, шамии за врат, шалови, шамии, крагни за фустани, манипули, муфови, ленти за глава, манжетни (облека); колани (облека), аски, нараменици (облека), затегнувачи од еластична ткаенина

кл. 35 - маркетинг; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; малопродажни услуги, посредување во полза на други за различни производи што не се достапни за потрошувачите на вообичаен начин и купување на тие производи

(210) **TM 2008/99** (220) 30/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

СТРАТОС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(210) **TM 2008/101** (220) 30/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) **VINDIJA d.d.**
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло кафена и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - свежо сирење

(210) **TM 2008/124** (220) 06/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **UNILEVER N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

AXE JET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика; колонски води, тоалетна вода, парфимирани спрејови за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк пудра; препарати за бања и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; немедицински средства за миене на устата; дезодоранси; анти-перспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати

(210) **TM 2008/125** (220) 06/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

КОЛИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(210) **TM 2008/129** (220) 11/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **KABUSHIKI KAISHA MOLTEN**
(also known as MOLTEN CORPORATION)
1-8, Yokogawa - Shinmachi, Nishi - ku,
Hiroshima - shi, Hiroshima - ken, JP

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - торби и други производи; вклучени во класа 18

кл. 28 - топки за игри, имено, топки за одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал, топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки топки (за безбол), други топки за игри или спортови; гимнастички и спортски производи; играчки; вклучени во интернационалната класа 28

(210) **TM 2008/141** (220) 13/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Горан Атанасовски**
ул. Салвадоре Аљенде бр.60, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - брошури, весници, календари, картонски производи, каталози, книги, листови /хартени производи/, обвивки, корици /хартени производи/, печатарски производи, печатен материјал, печатење, плакати /постери/, публикации, разгледници, хартија, печатени работи, фотографии

кл. 39 - организирање патувања, автобуски превоз, воздушен превоз, организирање излети, организирање крстосувања, превоз на патници, резервации на патувања, резервации за превоз, придружба на патници, резервирање места, туристички агенции, туристички излети, упатства за превоз

кл. 41 - телевизиски програми - продукција на радио и телевизиски програми

кл. 42 - веб страници, креирање и одржување веб страници

кл. 43 - хотелски резервации (услуги за резервирање хотели), хотелски услуги, мотели (услуги на мотели), резервирање привремено сместување, резервирање хотели, сместување, резервирање преку интернет

(210) **TM 2008/158** (220) 15/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Vox R & D Limited**
First Floor, St Giles House 15/21 Victoria Road,
Bletchley, Milton Keynes, Bucks MK2 2NG, UK

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

VOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - музички апарат (различен од музички инструменти); засилувачи; засилувачи за употреба со музички апарат; засилувачи за употреба во автомобили заради забава; аудио и дигитални засилувачи; електрични засилувачи на звук; електрични кабли за музички засилувачи; електронски и електрични акустични засилувачи; засилувачи за гитара; засилувачи за слушалки; интегрални аудио засилувачи; засилувачи за клавијатура; засилувачи на снага и на излезниот сигнал; уреди за енергетско напојување на засилувачи; стереофонски засилувачи; преносливи засилувачи за гитара; засилувачи на звук; машини за диктирање; ДВД плеери; звучници; фонографи; стерео приемници; грамофони; касетофони; видео рекордери; засилувачи на звук; аудио звучници; стерео приемници, уреди за бирање канали, засилувачи, звучници; плеери за аудио и видео ленти; уреди за наснимување аудио и видео ленти; машини за одговорање на телефонски повици; стерео уреди за бирање канали; ротациони плочи (дел од грамофон); уреди за наснимување на видео касети; плеери на видео дискови; видео рекордери; педали за постигнување ефекти; педали за јачина на звукот; педали за постигнување „wah wah“ ефект; ножни прекинувачи; кабли и проводници за автомобили; и делови и елементи за сите горенаведени производи

кл. 15 - гитари; електрични гитари, електрични конекторски кабли за гитари кои се поврзани со засилувачи; заштитни обвивки за гитари и делови и елементи за гитари

кл. 25 - маици со куси ракави, пуловери, капи

кл. 37 - одржување и сервисирање електрична и електронска опрема; одржување и сервисирање музички инструменти; одржување и сервисирање засилувачи, звучници, педали за постигнување ефект, педали за јачина на звукот, педали за постигнување „wah wah“ ефекти и ножни прекинувачи

(210) **TM 2008/166** (220) 18/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други**
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Првوماјска-9 бр. 10 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеши|за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за козервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметични производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што не користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, змрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2008/178

(220) 19/02/2008

(442) 31/08/2008

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги ул. Првوماјска-9 бр. 10 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела, црна, црвена, жолта, розова и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметични производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) ТМ 2008/179

(220) 19/02/2008

(442) 31/08/2008

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други Друштво за производство, трговија и услуги ул. Првوماјска-9 бр. 10 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - медицински чај

кл. 30 - чај



(210) **TM 2008/180** (220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NIPPON SODA CO., LTD.**
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

MOSPILAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фунгициди за земјоделска и градинарска употреба; инсектициди за земјоделска и градинарска употреба; акарициди за земјоделска и градинарска употреба; хербициди за земјоделска и градинарска употреба; инсектициди за контрола на термитите; препарати за уништување штетници

(210) **TM 2008/181** (220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NIPPON SODA CO., LTD.**
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

TOPSIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фунгициди за земјоделска и градинарска употреба

(210) **TM 2008/183** (220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Johnson Controls Technology Company**
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

JOHNSON CONTROLS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - машини и машински алати, имено, навојни компресори; компресори на гас; компресори за

фрижидери; компресори за воздух; вентили за пумпи; четкички динамо; динамо; електромотори; магнетни и електрични дигалки; електромотори и пропелери за магнетни и електрични дигалки; машински спојници и преносни компоненти што не се за копнени возила, конкретно, ремени и лежишта

кл. 9 - акумулатори; електрични акумулатори со можност за повторно полнење; акумулатори кои се напојуваат со соларна енергија; полначи за акумулатори; електрични и електронски контролни системи за машини; електрични и електронски контролни уреди за контролни системи за управување со објекти, конкретно, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветле-ние, дојава на пожар и безбедносен пристап, како и нивни компоненти и заменски делови; машини и инструменти за автоматска контрола на притисокот, кои реагираат на температурата и притисокот за греење и климатизација; апарат за мерење и контрола, имено, електрични, електронски, електромеханички и пневматски контролери, сензори за контролери, термостати, хигростати; уреди за активирање на вентилите, уреди за побуда, автоматски вентили и пригушувачи; безжични контролни уреди за набљудување и контрола врз функционирањето на други електронски уреди; уреди за безжична контрола што се интегрирани во возила или преносни примопредаватели, за активирање на уреди за отворање гаражни врати, порти, брави на влезни врати, внатрешно и надворешно осветление, безбедносни системи, системи за греење и ладење, системи за напојување и електрични уреди; електричен систем за контрола кој користи далечински предавател што содржи предаватели кои може да се насочуваат, интерфејс шеми за возила, шеми за светилки, шеми за склопки, шеми за контрола на вклучувањето, шеми за приклучни светилки и индикатори на положбата на гаражните врати; електрични системи за внатрешноста на копнените возила, што се состојат од прекинувачи, контакти, соленоиди, вентили и релеа за употреба во системите за внатрешно и надворешно осветление, подесување на седиштата, контрола врз климата, безбедноста, функционирањето на вратите и прозорците, подесување на огледалата; компјутерски и софтвер за оперативен систем за работа на самото место, со дале-чинско управување и со користење на интернет, наменети за функционирањето на системи за автоматска контрола на згради, имено, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални и владини објекти; аудио системи и компоненти за аудио системи, конкретно, звучници, мерни претворувачи на периферија на звук, уреди за наснимување глас и за „плејбек“ репродукција, уреди за репродукција на аудио ленти, пакети за касети, уреди за засилување на звук, уреди за корекција на звук и уреди за репродукција на звучни дискови; системи за сателитска навигација од видот на систем за глобално одредување



на положбата; електрични компаси за правец наменети за возила; системи за забава наменети за возила, што се состојат од фиксни, отстранливи и меѓусебно заменливи комбинации на контролни единици од видот на контрола за дефинирање на радио станици или аудио и видео контролни уреди вградени во таблата со инструменти, високо поставени конзоли, подни конзоли и во задните делови на седиштата; електронски модуларни системи за возила, што се достапни како уред и се составени од меѓусебно заменливи енергетски и неенергетски шеми, имено, високо поставени системи за возила, како и модули, конкретно, визири за сонце, држачи за раце, високо поставени конзоли, високо поставени системи за складирање и подлошки за глава; електронски модуларни системи за автомобили достапни како уреди и составени од меѓусебно заменливи енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио уреди, уреди за звучна и видео репродукција, уреди за играње, уреди за репродукција со помош на ЦД, ДВД и МПЗ, уреди за навигација, уреди за системи за глобално одредување на положбата, електронски компаси, ѓебни светилки со повторно полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди за безжична комуникација, алармни системи, стартери, уреди за засилување, звучници, енергетски претворувачи, уреди за прочистување на воздухот и уреди за откривање радар; опрема за набљудување на притисокот во пневматиците, имено уреди за визуелно прикажување, сензори за тркала и звучни системи за дојава, како и делови за сите горенаведени производи; електрични релеа; електромагнетни соленоидни вентили; пригушувачи за печки на електромоторен погон; автоматски електрични прекинувачи, конкретно пневматски прекинувачи (склопки), пловни (подвижни) прекинувачи, вакумски прекинувачи и прекинувачи за влажност; електронски вентили за контрола на гас или флуиди; сензори за опрема за греење, вентилација, климатизација, осветление и ладење

кл. 11 - апарат за контрола на животната средина, имено, уреди за греење, вентилација и климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди за ладење на самото место, кон-дензаторски уреди кои се ладат со воздух и вода, уреди за управување со воздух и за одвлажнување на воздухот; евапоратори за ладење; сепаратори за чистење и прочистување на воздухот, опрема за правење снег, имено, цевководи под притисок за подземна вода и за компримиран воздух, уреди за ладење на воздухот, кои се достапни како уреди и резервни делови за истите; црева и спојници за ладилни-ци; грејна опрема, конкретно, печки за греење; горилници на гас, топлински изме-нувачи, вентилациона опрема, конкретно, издувни вентилатори; апарат за клима-тизација и опрема за ладење, имено, уреди за ладење кои се состојат од вентила-тори, чилери, разладни калеми, прскалки и пумпи; вентили кои се користат во системите за ладење; немеханички сепаратори за масло или средства за ладење

кл. 12 - автомобилски модуларен систем за внатрешно дотерување, достапно како уред,

составен од меѓусебно заменливи модели за дотерување што се закачуваат или се поврзуваат со потпорен елемент на вратите, подот, седиштата, товарниот простор и таблата со инструменти; складишни системи за возила, што се состојат од уреди за преградување, подови со преградни елементи, кошници, оддели и канти за создавање складишен простор во возилата заради сместување предмети; внатрешна седишна опрема за возила и делови за истите, конкретно, потпирачи за грб, потпирачи за глава, како и механичко-пневматски и електромеханички уреди што се поставуваат во седиштето на возилата и делови за истите, конкретно, потпирачи за грб, потпирачи за глава; потпирачи за раце и маси за монтажа во возилото; визири за сонце што се монтираат на возилата

кл. 35 - деловен менаџмент и консултации за менаџмент во областа на управувањето со објекти имено управување со функционирањето на системите, управување со деловни информации наменети за индустриски, комерцијални, образовни, институционални и владини објекти, консултации во врска со деловни информации; услуги за деловен менаџмент и консултации за индустриски, комерцијални и владини објекти во областа на локацијата на работните места, канцеларискиот простор и персоналот; услуги за деловни консултации; услуги за деловни консултации, конкретно, изготвување анализи на пазарот насочени кон максимално зголемување на недвижните средства и услуги за консултација во врска со користење на просторот во областа на деловното работење, конкретно, воспоставување стандардни насоки за користење на просторот, спецификации за мебел и материјал; услуги за деловни консултации, конкретно, анализа, планирање и следење на инвестициите во ресурсите за наменски значајни програми што се користат во контролните системи за управување со системи за автоматска контрола на опремата за греење, вентилација, климатизација, осветление и заштита од пожар; услуги за управување со системи; услуги за управување со системи што се однесуваат на одржување, поправка, контрола на животната средина, чистење, заштита и безбедност на згради, внатрешна поделба на канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба на деловните активности и избор на персонал, конкретно, регрутација и поставување кадри; услуги за поддршка на клиентите во областа на управувањето со системи; обезбедување поддршка на клиентите и услуги за решавање на поплаки во областа на управувањето со системи преку електронски, телефонски и безжични средства; услуги за управување со енергија, конкретно, информациски услуги за управување на користењето на енергијата

кл. 36 - услуги за управување со недвижен имот; услуги за посредување за недвижен имот, услуги за финансиско планирање и управување со финансиски ресурси за индустриски, комерцијални и владини објекти; услуги за управување со сопственоста врз недвижен имот за индустриски, комерцијални и владини објекти;

услуги за изнајмување и управување со процесот на изнајмување за индустриски, комерцијални и владини објекти; услуги за финансирање во областа на системите за контрола на управувањето со објекти, конкретно, системи за греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап

кл. 37 - поставување, одржување и поправка на системи за контрола на животната средина за згради; поставување, одржување и поправка на системи за обезбедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални, владини објекти; поставување, одржување и поправка на системи за ладење, системи за откривање и дојава на пожар, системи за безбедносен пристап, како и компјутерски софтверски системи за контрола на управувањето со објекти; услуги за градежен менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и реновирањето на објектите; услуги за градежен менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и реновирањето на индустриски, комерцијални и владини објекти; одржување на суштинските услови на животната средина во индустриски, комерцијални и владини објекти; советодавни услуги што се однесуваат на домарски услуги

кл. 40 - услуги за производство за други лица, во областа на акумулаторите; автомобил-ска внатрешна опрема, имено, системи за седишта, контрола на климата, елек-тронско внесување податоци и забава и нивни делови; стандардни производни ус-луги за други, во областа на акумулатори, автомобилска внатрешна опрема, сис-теми за седишта, контрола на климата, системите за електронско внесување на податоци и забава и нивни делови; услуги за производство за други, за системи за обезбедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап за индустриски, ко-мерцијални и владини објекти и делови за истите; производство и склопување на автомобилски делови за други лица

кл. 41 - услуги за обука и образование во вид на наставни часови и семинари, во областа на акумулаторите; услуги за обука и образование во вид на наставни часови и се-минари, во областа на автомобилските внатрешни системи; услуги за обука и об-разование во вид на наставни часови и семинари, во областа на системите за грее-ње, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, доја-ва на пожар и безбедносен пристап

кл. 42 - услуги за инженеринг и проектирање за други, во областа на системите за обез-бедување на греење, вентилација, климатизација, ладење, напојување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап; услуги за архитектонско проектирање; услуги за менаџмент со помош на систем достапен преку централен компјутер („online“), кој ќе им овозможи на корисниците далечинско следење на системите

за обезбедување греење, вентилација, климатизација, ладење, напо-јување со енергија, осветление, дојава на пожар и безбедносен пристап; обезбедување на привремено користење „online“ софтвер што не може да се симне од мрежа, за употреба во управувањето со бази на податоци во областа на недвижниот имот; консултантски услуги кои се однесуваат на користење згради, имено, консултантски услуги во врска со проектирањето на инфраструктурни системи за згради, планирање на згради и инфраструктурни системи за згради, нивелирање на локацијата, конкретно, премер и инженеринг, изведбен проект, градежен инженеринг, градежни стандарди, системи за градежен менаџмент, конкретно, проектирање и изведба на „online“ компјутерски софтверски системи и интеграција на компјутерски системи и автоматизирање на функционирањето на зградите, информатичка технологија за згради, здрава и безбедна животна средина во зградите, режимот на работа (услови на средината) во зградите, квалитетот на животна-та средина во зградите; проектирање компјутерски софтверски системи за контрола на управувањето со објектите

(210) **TM 2008/201** (220) 22/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS**
Graturedveien 13 3003 Drammen, NO

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

NOPCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки губриња, смеси за гасење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

(210) **TM 2008/212** (220) 26/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) **TORREFAZIONE IONIA S.p.A.**
95014 Giarre (CT), Vialle dello Ionio, 52, IT

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје



(540)



(591) бела, сина, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе и замена за кафе

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, како и други услуги што се опфатени со таа класа

(210) **TM 2008/215**

(220) 27/02/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Umbro International Limited**
5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

UMBRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - торби, големи патнички торби, ранци, големи ранци, багаж, паричници, чанти, актчанти и чадори

кл. 25 - артикли за облекување, обувки и шапки

кл. 28 - артикли за спортување и гимнастика, направи за спортски тренинзи; делови и приклучоци за истите; фудбали, топки за рагби, топки за спортови, рекети и спортски торби

(210) **TM 2008/224**

(220) 28/02/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Celite Corporation**
130 Castillian Drive Santa Barbara, CA 93117, US(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

CELITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографијата, земјоделието, овоштарство, шумарство, вештачки и синтетички смоли, сурови

пластични материјали (во форма на прав, течност или тесто), ѓубриња (природни и вештачки), смеси за гаснење на пожари, хемиски производи за калење и заварување, хемиски производи за конзервирање намирници, материи за штавење, лепливи супстанции наменети за индустријата

кл. 11 - инсталации за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоводни и санитарни инсталации

(210) **TM 2008/229**

(220) 29/02/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Фармасвис дооел**
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

ГРИЖИ СЕ ЗА СВОЕТО СРЦЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи; печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2008/233**

(220) 03/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **GRUPPO LEPETIT S.r.l.**
Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

RIFAFOUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2008/242**

(220) 05/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Red.com, Inc.**
P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

REDRAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - оптички и магнетно-оптички диск плеери и рекордери (снимачи) за аудио, видео и компјутерски податоци; празни оптички и магнетно оптички дискови, снимени оптички и магнетно-оптички дискови со музика, текстуални податоци, неподвижни слики и играни филмови; телевизиски; видео камери; дигитални фото камери; компјутери; дигитални сателитски радиодифузни системи, особено ресивери, трансмитери и антени за сателитски пренос; машини за видео игри за користење со телевизори; кинематографски машини и апарати со функции на дигитален подвижен диск, имено камери со функции на дигитален подвижен диск; диск плеери со дигитален подвижен диск, рекордери со дигиталне подвижен диок; дигитални камери со функции на дигитален подвижен диск; системи за навигација во возила со функции на дигитален подвижен диск; празен дигитален подвижен диск за снимање и репродукција на аудио, видео аудиовизуелна, текстуелна, мултимедиум, фотографска и графичка содржина и снимање и извршување на компјутерски програми и податоци; телевизиски и видео монитори; екрани за проекции

(210) **TM 2008/243**

(220) 06/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/244**

(220) 06/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/245**

(220) 06/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **VINDIJA d.d.**
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GI CONTROL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти и масла за јадење

кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(210) **TM 2008/246** (220) 06/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво со ограничена одговорност „ДЖУНИ, Р1998”**

ул. Витоша бр. 36, општина Младост Софија, BG

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

ЕХАКТА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола /инспекција/, спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

(210) **TM 2008/249** (220) 07/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **KAROLINA d.o.o.**

Vukovarska cesta 209 a HR-31000 Osijek, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

IADRO
Thin Sensations

(591) црна, сива, златна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бонбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз, наполитанки, вафли

(210) **TM 2008/254** (220) 10/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Great Wall Motor Company Limited**
2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GWM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 - одржување и поправка на моторни цозила; бензиски станици за возила [одржување и полнење гориво]; вулканизација на гуми [гуми]; чистење возила; подмачкување возила [замастување]; обработка за заштита од корозија; полирање возила, поправка на возила; одржување на возила

(210) **TM 2008/255** (220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Илија Ристовски**

ул. Моцартова 47, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - сметачи (пренос на пораки и слики со сметач) преку интернет
кл. 41 - игри за пари, разонода по пат на интернет, организирање игри на среќа

(210) **TM 2008/256** (220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ИВАН ЦВЕТКОВСКИ**

ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 26 Скопје, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)





(591) маслинесто-зелена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - вино

(210) **TM 2008/257** (220) 11/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **VINDIJA d.d.****Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Butterino

(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи, особено путер и производи од путер; масла за јадење и масти

(210) **TM 2008/258** (220) 11/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **MEGGLE AG****Meggelsestrasse 6-12 83512 Wasserburg, DE**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Classic

(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, особено јогурти пијалоци од јогурт

(210) **TM 2008/259** (220) 11/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **MEGGLE AG****Meggelsestrasse 6-12 83512 Wasserburg, DE**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VITALITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи; путер и производи со путер; сирење и производи од сирење; намази или паштети; млеко и производи на база на јогурт, особено пијалоци од јогурт со или без овошни состојки; млечни пијалоци (во кои преовладува млеко); млечни пијалоци на база на сирутка со или без додаток на овошје и сируп; овошни пијалоци кои содржат млеко; масла за јадење и масти; производи од соја (вклучени во класата 29); јогурт со или без овошни состојки; десерти и останати производи на база на млеко; супи; сирутка, лактоза, овошни и протеински концентрати за прехранбена индустрија; џемови, компоти; конзервирано, сушено и варено овошје; желеа

кл. 32 - безалкохолни пијалоци со намалено учество на млеко и млечни компоненти; пијалоци од сирутка со или без додаток на овошје и сирупи; овошни пијалоци

(210) **TM 2008/261**

(220) 13/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Трговско друштво на големо и мало****МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ,****Експорт-Импорт, Скопје****Скопје, МК**

(540)

KAMNIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили, експлозивни, средства за огномет

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнети производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 - вино

кл. 35 - услуги и продажба на вино и големо со вино и алкохолни пијалоци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување



(210) **TM 2008/264** (220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ДППТ. Мера Трејд Душица и Други ДОО**
Гостивар
ул. 125 Б.Б. Населба Малеарди, МК

(540)

BOSSE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **21** - куќни или кујнски апарати за домаќинство
кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со
бела техника

(210) **TM 2008/265** (220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, МК

(740) **АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат**
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - чоколадо, вафли, какао, брашно и
производи од жита, производи од тесто и слатки,
сладолед мед

(210) **TM 2008/267** (220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Georg Gavrilovic**
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

GALED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, сите видови
на конзервирани, неконзервирани и замрзнати
производи од истите; прехранбени намирници
од животинско потекло; месни екстракти;
конзервирано, сушено, варено и замрзнато овошје
и зеленчук; зеленчук

кл. **30** - замрзнати пекарски производи, производи
од жито, колач, слатки, сладолед

(210) **TM 2008/268** (220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Georg Gavrilovic**
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MANDOLINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - шунка

(210) **TM 2008/277** (220) 14/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - преснимани видео ленти, преснимани
видео дискови и преснимани ДВД-а, сите
долгометражни филмови, телевизиски програми
и музика; фотографски камери; очила за сонце;
декоративни магнети; програми за компјутерски
игри; кертриџи за компјутерски игри; касети за
компјутерски игри; кертриџи за видео игри; касети
за видео игри; подлоги за компјутерски мауси
(гљувчиња); даунлодирачки филмови, телевизиски
програми, игри и музика

кл. **38** - комуникациски услуги, имено, телевизија,
кабелска телевизија, сателитска телевизија,
дигитална телевизија и услуги на емитување и
трансмисија на интерактивни програми

кл. **41** - продукција и дистрибуција (освен
преводи) на телевизиски програми и забава од
областа на акција, авантура, драма, комедија,
романса, научна фантастика, музика и мистерији;
продукција на филмови; услуги на забавни
паркови, обезбедување информации и он-лајн
забава од областа на движечки слики, филмови,
телевизија и забавни паркови преку глобална
комуникациска мрежа

(210) **TM 2008/280** (220) 15/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **АТАНАС КОЗАРЕВ**
ул. Пандил Шишков бр. 4/19-Аеродром-Скопје,
МК

(540)



(591) светло кафена, зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги и организирање
патување

(210) **TM 2008/282** (220) 17/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **БЛИК МАК**
ул. 16 Македонска бригада бр. 4/8 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)



(591) бела, темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - трговија на големо и мало со обични
метали и нивните легури, метални градежни
материјали, метални преносни конструкции,
метални материјали за железнички шини, жици
и кабли од обичен метал што не се електрични,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, каси, производи од метал

(210) **TM 2008/285** (220) 18/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH**
11 Wilstrasse, Uster, 8610, CH

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

SIEGER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, сите за пронаоѓање
или анализирање на гасови или пареа; аларми за
заштита од гасови или пареа

(210) **TM 2008/295** (220) 20/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) темно сива и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитет; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слика или податоци; магнетски носачи
на податоци, автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со парички или
жетони; сметачки машини; опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани), електронски
сочувани податоци (можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјал за
настава и обука (освен апарати)

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; прибирање, систематизација,
обработување и економска анализа на податоци
и информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со производите од класите 9 и 16

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи поврзани со недвижности

кл. 37 - градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправање и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 - телекомуникациски услуги, услуги на информациона агенции; услуги на изнајмување телекомуникациска опрема; услуги на информирање во областа на телекомуникациите

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги на техничко советување; услуга на чување електронски бази на податоци; услуги на изнајмување поврзани со опрема за обработка податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб (web) страници за други

кл. 45 - лиценцирање на право на индустриска сопственост

(210) **TM 2008/299** (220) 24/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија и услуги ГАРИ КОМПАНИИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Првوماјска бр. ББ Усје Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки губриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калења и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 2 - бои, фирнаџи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прав со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива

за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 - машини и машински алатки, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстермитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 - музички инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени рабѓти, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат

уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, што не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 - кукни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чевли и сунѓери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 - телекомуникации

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/300**

(220) 21/03/2008

(442) 31/08/2008

(731) „Маркови Кули“ ДООЕЛ Прилеп
ул. „Јоска Јорданоски“ 66 - Градски базен п.
фах 123, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи; објавување реклами текстови, обработка на текстови

кл. 41 - on line објава на весници; објавување текстови (не се рекламни)




(210) **TM 2008/301** (220) 24/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци, автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со парички или жетони; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (можат да се преземат); електронски публикации (можат да се преземат, даунлодираат); електронски публикации (можат да се преземат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјал за настава и обука (освен апарати)

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; прибирање, систематизација, обработување и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со производите од класите 9 и 16

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи поврзани со недвижности

кл. 37 - градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправање и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на информациски агенции; услуги на изнајмување телекомуникациска опрема; услуги на информирање во областа на телекомуникациите

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги натеchnичко советување; услуга на чување на електронски бази на податоци; услуги на изнајмување поврзани со опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб (гоеб) страници за други

кл. 45 - лиценцирање на правото на индустриска сопственост

(210) **TM 2008/304** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **РИСТО САМАРЌИЕВ**
ул. Вера Јоѹиќ 23/2-4 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ДАФИНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2008/305** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstr. 1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - коцки за супа и коцки за сосови, прашок за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа, препарати за супа; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од месо и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз со млеко (сутлијаш)

кл. 30 - мирудии; препарати, ароми, есенции за мирудии, екстракти; билки и растенија, масло, соли, сосови за мирудија, мирудии од корени, ароми од коренски мирудии и препарати од коренски мирудии, мирудии од корени за супи и

ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од тесто и/или од ориз

(210) **TM 2008/306** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstr. 1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

MIKADO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - коцки за супа и коцки за сосови, прашок за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа, препарати за супа; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од месо и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз со млеко (сутлијаш)

кл. **30** - мирудии: препарати, ароми, есенции за мирудии, екстракти; билки и растенија, масло, соли, сосови за мирудија, мирудии од корени, ароми од коренски мирудии и препарати од коренски мирудии, мирудии од корени за супи и ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од тесто и/или од ориз

(210) **TM 2008/307** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **HIGER BUS COMPANY LIMITED**
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park,
Suzhou, Jiangsu Province, CN

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - автомобили; автомобилски шасии; тркала за возила; оски за тркала за возила; автомобилски тела; тапацири за возила; сигнали за покажување правец на возилата; електрични возила; автомобили; автобуси на моторен погон; возила за мешање бетон

кл. **37** - одржување и поправка на моторни возила; миенење возила; подмачкување (замастување) возила; полирање (возила); полирање возила; анти-кородирачки третман за возила; станици за сервис на возила; чистење на возила; поправки на возила; одржување на возила

(210) **TM 2008/308** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **HIGER BUS COMPANY LIMITED**
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park,
Suzhou, Jiangsu Province, CN

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** - автомобили; автомобилски шасии; тркала за возила; оски за тркала за возила; автомобилски тела; тапацири за возила; сигнали за покажување правец на возилата; електрични возила; автомобили; автобуси на моторен погон; возила за мешање бетон

кл. **37** - одржување и поправка на моторни возила; миенење возила; подмачкување (замастување) возила; полирање (возила); полирање возила; анти-кородирачки третман за возила; станици за сервис на возила; чистење на возила; поправки на возила; одржување на возила

(210) **TM 2008/309** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија на големо и мало**
„ПРОСПОРТ 2008“ ДОО-Скопје
Иво Лола Рибар 132, 1000 Скопје, МК

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

PROSPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби што не се опфатени со другите класи

кл. **24** - текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи



кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2008/310** (220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје**
ул. 8-ма Ударна бригада бр. 20/3 Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - туш кабини, кади за бањи и хидротерапија, опрема за бањи, тушеви, мијалници, бојлери

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на туш кабини, кади, тушеви, мијалници, бојлери и опрема за бањи

(210) **TM 2008/316** (220) 26/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **GNB DIS TIC.LTD.STI.**
Eski Uskudar Yolu Cad. Sandoz Sites B Blok D:17,
Icerenkoy 034, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - експанзиски садови, челични бојлери, бојлери од леано железо, челични радијатори, греалки, комби-бојлери, бојлери, брзи-греалки за вода, електрични греалки за вода, термо бојлери, шпорет, плочи (плотни) за греење, печка, греалки што зрачат, фурна, фурна за вградување, вградливи плочи (плотни) за греење, арматури, индустриски вентили и вентили за радијатори, инсталација и опрема за бањи, керамика за бањи

(210) **TM 2008/317** (220) 28/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје**
ул. Скупи бб, МК

(540)

ЗДРАВО МАКЕДОНИЈО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/339** (220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**
ул. Качанички пат бб, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, светло зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирана риба

(210) **TM 2008/340** (220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**
ул. Качанички пат бб, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - шамичиња за еднократна употреба, влажни шамичиња, козметички производи, сапуни, етерични масла, лосиони за коса

(210) **TM 2008/341** (220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**
ул. Качанички пат бб, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)

Baduco

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - конзервирани риби, школки, морски плодови, месо, месни преработки, овошје и зеленчук

кл. 30 - сосови како мирудии

(210) **TM 2008/351**

(220) 02/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **High Tech Computer Corporation**
(A Taiwanese company)
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City,
Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C. , TW

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони со функција за пренос на податоци, видео фонија, паметни (smart) телефони; персонален дигитален организатор (PDA); PDA со глобален систем за позиционирање (GPS); PDA со функција за безжична комуникација; протокол за глас преку интернет (VoIP); телефони со камера; компјутери со графичка табла (tablet компјутери); тенки компјутери; ултра мобилни персонални компјутери (UMPC); слушалки за на глава, слушалки за на глава со функција за безжичен пренос, кабли за синхронизација, подлога-држач за телефони; батерии, АС адаптери, полначи, далечински управувачи, тастатури, кожни торбички за мобилни телефони или PDA, кутии за мобилни телефони, кутии за PDA, мемориски картички, прибор за автомобили, полначи за мобилни телефони или PDA за во автомобили, држачи за мобилни телефони или PDA за во автомобили

(210) **TM 2008/352**

(220) 03/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ**
Скопје, Првомасјка бб, МК

(540)



(591) црвена, бела, зелена, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/354**

(220) 03/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О. експорт-импорт
с. Мрежичко, Конопиште, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, виолетова, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална вода

(210) **TM 2008/355**

(220) 03/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О. експорт-импорт
с. Мрежичко, Конопиште, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода

(210) **TM 2008/358** (220) 07/04/2008
(442) 31/08/2008
(731) **Фармасвис дооел**
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VITA LONGA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување, што не се опфатени со другите класи; печатарски букви; клишиња

(210) **TM 2008/359** (220) 08/04/2008
(442) 31/08/2008
(731) **Миле Ѓошевски**
бул. Партизански одреди 99-1/2
1000 Скопје, МК
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

JUNGLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изнајмување рекламен простор, огласување (рекламирање), рекламирање по пат на телевизија, рекламирање по пат на радио, телевизиски и радио реклами
кл. 38 - телекомуникации, емитување телевизиски програми, емитување радио програми, кабелска телевизија, телевизиски емисии, сателитски пренос

кл. 41 - забава преку телевизија, забава преку радио, производство на радио и телевизиски програми

(210) **TM 2008/361** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008
(731) **KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.**
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ЦРВЕНИОТ КАРТОН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување и санитарни потреби
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи (не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска, коска од кит, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали или од пластика
кл. 21 - кујнски или прибор за домаќинство и садови (не се од скапоцени метали или обложени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки за бојадисување); материјали за правење четки; производи за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за градежниство); стаклени порцелански и грнчарски производи што не спаѓаат во другите класи
кл. 24 - штофови и производи од штоф што не спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и маса
кл. 27 - ќилими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на претходно изработени подни површини; зидни закачки (не се штофени)
кл. 28 - игри и предмети за играње; производи за гимнастика и спортски активности што не спаѓаат во другите класи; украси за новогодишна елка

(210) **TM 2008/362** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008
(731) **KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.**
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за осветление, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување и санитарни потреби

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во другите класи

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи (не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска, коска од кит, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали или од пластика

кл. 21 - кујнски или прибор за домаќинство и садови (не се од скапоцени метали или обложени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки за бојадисување); материјали за правење четки; производи за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за градежниство); стаклени порцелански и грнчарски производи што не спаѓаат во другите класи

кл. 24 - штофови и производи од штоф што не спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и маса

кл. 27 - килими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на претходно изработени подни површини; зидни закачки (не се штофени)

кл. 28 - игри и предмети за играње; производи за гимнастика и спортски активности што не спаѓаат во другите класи; украси за новогодишна елка

(210) **TM 2008/363**

(220) 09/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Georg Gavrilovic
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, лакови и глазури /премачкувачи/; средства за заштита од 'рфа, пропаѓање и гниење на дрвото

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, одмастување и стружење; сапуни; парфимериски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; средства за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забни отисоци, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 8 - рачни алати и направи со рачно придвижување; ножеви, вилушки и лажици; жилети, механички и електрични апарати за бричење

кл. 10 - ортопедски производи

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, водоводни и санитарни инсталации

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производите изработени од тие материјали или преслечени во нив, кои не се опфатени со другите класи, вистински и лажен накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 - музички инструменти

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, прибор за пишување, лепила (лепливи средства за хартиени производи или за домаќинство), сликарски прибор, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), опрема за настава и обука (освен апарати), пластични материјали за пакување (кои не се опфатени со другите класи), карти за играње, печатарски букви, клишиња

кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи кои не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика кои не се опфатени со другите класи

кл. 21 - прибор и садови за домаќинство или за во кујна (кои не се од благородни метали ниту се преслечени во нив); чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; жица за стругање паркет; сурово или полуобработено стакло (освен градежно стакло), производи од стакло /



стакларија/, порцелански и керамички производи /грнчарија/ кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, едра, вреќи кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - конец за текстилна употреба

кл. 24 - текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 26 - тантела, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети кои не се од текстил

кл. 28 - игри и играчки; карти за играње; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со други класи; украси за елка

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, колаци, слатки, бомбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, природни билки и цвеќе, храна за животни, слад

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрит

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи

кл. 37 - поправки; услуги на поставување

кл. 39 - превоз; пакување и складирање стока

кл. 43 - услуги за освежување (хранење)

(210) **TM 2008/364** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX55

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки, комбиња; делови и додатоци за истите, волани за автомобили и тркала за автомобили

(210) **TM 2008/365** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX35

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки, комбиња; делови и додатоци за истите, волани за автомобили и тркала за автомобили

(210) **TM 2008/366** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company**
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX45

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки, комбиња; делови и додатоци за истите, волани за автомобили и тркала за автомобили

(210) **TM 2008/367** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, жолта и црена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210) **TM 2008/368** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB**
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, сина, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210) **TM 2008/369** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB**
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210) **TM 2008/370** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB**
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(210) **TM 2008/371** (220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

POLY-FEED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - вештачки гѹбрива

(210) **TM 2008/372** (220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина, црна, портокалова и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2008/373

(220) 10/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2008/374

(220) 10/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена, кафена, сива, сина, виолетова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2008/376

(220) 10/04/2008

(442) 31/08/2008


(731) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје

ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, црна и розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/377** (220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ**

ул. Игњат Атанасовски бб Битола, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)

EMESAN K

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, супоситори

кл. 35 - трговија на големо и мало со фармацевтски препарати, супоситори

(210) **TM 2008/380** (220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.**
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги на огласување; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; професионални бизнис советувања; услуги на пазарно и бизнис истражување; систематизација

на информациите во компјутерска база на податоци; отчукување (пишување на машина за пишување); уредување текст

кл. 36 - услуги на осигурување, особено наплата на премија за дополнително доброволно здравствено осигурување и управување со личните сметки на осигурениците; менаџирање со инвестиции во акции, обврзници и други хартии од вредност; исплата на анuitети од животна осигурување, услуги на пензиски фонд, помошни финансиски услуги за осигурителни и пензиски фондови

кл. 45 - правни услуги; правни совети поврзани со пензиското законодавство и осигурувањето

(210) **TM 2008/381** (220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.**
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги на огласување; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; професионални бизнис советувања; услуги на пазарно и бизнис истражување; систематизација на информациите во компјутерска база на податоци; отчукување (пишување на машина за пишување); уредување текст

кл. 36 - услуги на осигурување, особено наплата на премија за дополнително доброволно здравствено осигурување и управување со личните сметки на осигурениците; менаџирање со инвестиции во акции, обврзници и други хартии од вредност; исплата на анuitети од животна осигурување, услуги на пензиски фонд, помошни финансиски услуги за осигурителни и пензиски фондови

кл. 45 - правни услуги; правни совети поврзани со пензиското законодавство и осигурувањето

(210) **TM 2008/382** (220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **MET-Rx Substrate Technology, Inc.**
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma,
New York 11779, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MET-RX



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - нутриционистички додатоци и прашкови

кл. 29 - табли (енергетски/закуска табли)

кл. 32 - спортски пијалаци

(210) **TM 2008/383**

(220) 10/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **MET-Rx Substrate Technology, Inc.**
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma,
New York 11779, US(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MET-RX PROTEIN PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - нутриционистички додатоци и прашкови

кл. 29 - табли (енергетски/закуска табли)

кл. 32 - спортски пијалаци

(210) **TM 2008/390**

(220) 14/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.**
116# Donghuan Road, Panya, Guangzhou, CN(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - автомобилски гуми; навлаки за пневматски
гуми (гуми); гуми за автомобилски тркала;
пневматски гуми (гуми); внатрешни цевки за
пневматски гуми (гуми); гасеници за вулканизирани
гуми (гуми); цврсти гуми за автомобилски тркала;
велосипеди; гуми за велосипеди, велосипеди;
авионски гуми; гасеници за автомобили (ремени
за тркала); внатрешни цевки за велосипеди,
велосипеди(210) **TM 2008/397**

(220) 15/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Прв приватен универзитет - ФОН**
бул. Војводина бб Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активностикл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер(210) **TM 2008/398**

(220) 15/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Прв приватен универзитет - ФОН**
бул. Војводина бб Скопје, МК

(540)

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ФОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активностикл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер(210) **TM 2008/401**

(220) 16/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **БУСЕ МАК**
Ул. Владимир Комаров бр.1-5 лок 4
1000 Скопје, МК(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, виолетова и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - производство на јаглерод диоксид

кл. 35 - услуги во продажба на големо и мало со
јаглерод диоксид(210) **TM 2008/410**

(220) 17/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги на**
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „ИНДУСТРИСКА“ б.б. ,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, МК

(540)

BELLA DONNA STRUDLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи

(210) **TM 2008/411**

(220) 17/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. „ИНДУСТРИСКА“ б.б. ,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, МК

(540)

GRANCHITOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кондиторски производи

(210) **TM 2008/415**

(220) 21/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **PRINCO CORP**
No.6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu, TW

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - празни оптички медиуми за чување, имено магнетски оптички дискови, мини дискови за снимање/запишување, компакт дискови за снимање и преснимување и дигитални весатилни дискови за снимање и преснимување, флопи дискови, CD-ROM-ови, единици за складирање податоци, диск драјвери, уреди за читање податоци, уреди за складирање и читање податоци, видео дискови, дискови за снимање звук, видео компакт дискови

(210) **TM 2008/416**

(220) 21/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје**
ул. Качанички пат бб, МК

(740) **АНДОНОСКИ МИТКО**, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, црна, бела и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - вафли, производи од чоколада и какао

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на вафли, производи од чоколада и какао

(210) **TM 2008/417**

(220) 21/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**
ул. „Шуто Оризари“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, риба и производи врз база на риба, конзервирана, полу конзервирана риба, рибини филети, сардини, тунa , харинги, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 39 - транспортни услуги, трговски дејности, пакување и складирање стока

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2008/421**

(220) 22/04/2008

(442) 31/08/2008

(731) **Високообразовна установа ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ**
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
Сарај бб, 1066 Скопје, МК

(740) **ПАНДОРКА КИМОВА**, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје



(540)

NEW YORK UNIVERSITY SKOPJE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал; материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/422** (220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Високообразовна установа
ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
Сарај 66, 1066 Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)

NYUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал; материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/423** (220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

I30CW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - апарати за движење по копно (земја); возила, автомобили, вклучува и патнички автомобили, камиони, автобуси, комбиња, приколки, трактори, тркала за возила, гуми; мотори за возила, сигурносни појаси за возила, преносувачи за возила, прозорци за возила, бришачи за предни стакла, сигурносни направи за возила, воздушни перничкиња, делови и сивавни делови за сите наведени производи што се вклучени во класата 12

(210) **TM 2008/424** (220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HYUNDAI I40

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - апарати за движење по копно (земја); возила, автомобили, вклучува и патнички автомобили, камиони, автобуси, комбиња, приколки, трактори, тркала за возила, гуми; мотори за возила, сигурносни појаси за возила, преносувачи за возила, прозорци за возила, бришачи за предни стакла, сигурносни направи за возила, воздушни перничкиња, делови и сивавни делови за сите наведени производи што се вклучени во класата 12

(210) **TM 2008/425** (220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

HYUNDAI I20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - апарати за движење по копно (земја); возила, автомобили, вклучува и патнички автомобили, камиони, автобуси, комбиња, приколки, трактори, тркала за возила, гуми; мотори за возила, сигурносни појаси за возила, преносувачи за возила, прозорци за возила, бришачи за предни стакла, сигурносни направи за возила, воздушни перничкиња, делови и сивавни делови за сите наведени производи што се вклучени во класата 12



(210) **TM 2008/436** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б.
1041 Илинден, МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)

BEAUTY FORMULA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млеко и млечни производи

(210) **TM 2008/443** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Red.com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје**

(540)

REDPLAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - оптички и магнетно-оптички диск плјеери и рекордери (снимачи) за аудио, видео и компјутерски податоци; празни оптички и магнетно оптички дискови, снимени оптички и магнетно-оптички дискови со музика, текстуални податоци, неподвижни слики и игр'ани филмови; телевизиски; видео камери; дигитални фото камери; компјутери; дигитални сателитски радиодифузни системи, особено ресивери, јтрасмитери и антени за сателитски пренос; машини за видео игри за: користење со телевизори; кинематорафски машини и апарати со функции на дигитален подвижен диск, имено камери со функции на дигитален подвижен диск; диск плеери со дигитален подвижен диск, рекордери со дигиталне подвижен диск; дигитални камери со функции на дигитален подвижен диск; системи за навигација во возила со функции на дигитален подвижен диск; празен дигитален подвижен диск за снимање и репродукција на аудио, видео аудиовизуелна, текстуелна, мултимедиска, фотографска и графичка содржина и снимање и извршување на компјутерски програми и податоци; телевизиски и видео монитори; екрани за проекции

(210) **TM 2008/445** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

GOCHE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **35** - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

(210) **TM 2008/446** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

JUMBO ROLL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **35** - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)



(210) **TM 2008/447** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NGK SPARK PLUG CO., LTD.,
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

D-POWER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема како дел од моторите со внатрешно согорување од сите видови, имено свеќички, свеќички за палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички за бомбини

(210) **TM 2008/448** (220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NGK SPARK PLUG CO., LTD.,
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

D-POWER NGK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема како дел од моторите со внатрешно согорување од сите видови, имено свеќички, свеќички за палење, чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички за бомбини

(210) **TM 2008/449** (220) 24/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14,
1000 Скопје, МК**

(540)

CLICK PC&NET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени и изданија и публикации

кл. 35 - изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови и обработка на текстови, огласување (рекламирање), пропагандни дејности, распределба (дистрибуција на примероци), рекламирање по пат на радио и телевизији

кл. 41 - он-лајн објавување на списанија

(210) **TM 2008/452** (220) 24/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr.1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - риба, производи од риба, рибји производи, рибји салати; конвенционална/редовна храна која главно се состои од риба; сите претходно наведени производи во замрзната состојба; конзервирана риба

(210) **TM 2008/453** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James's Street, London, SW1A 1EF, UK**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MY MIXTURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигариња, цигари, цигарилоси (тенки цигари), тутун за лулиња, тутун за завиткување, тутунски производи и артикли за пушачи

(210) **TM 2008/454** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**



(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

REXONA TEENS COOL VIBE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла, козметики; колонски вод, тоалетни води, парфимирани спрејеви за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк-пудра; препарати за капење во бања и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; не-медицински препарати за миене на устата; дезодоранси; антипреспиранти за лична употреба; не-медицински тоалетни препарати

(210) **TM 2008/456** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Londa GmbH**
An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, DE

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

PENTRU FIRE ALBE DIFICILE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла, препарати за нега на тело и убавина, лосиони за коса, пасти за заби

(210) **TM 2008/457** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/458** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL HOT PAEDIATRIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/459** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL 6 PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/461** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL HOT D

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи



(210) **TM 2008/462** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AKSEF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(210) **TM 2008/463** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

LANSOPROL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(210) **TM 2008/464** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KONVERIL PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(210) **TM 2008/465** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ZOLTEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(210) **TM 2008/466** (220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Red.com, Inc.**
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

4K REDPLAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - оптички и магнетно-оптички диск плеери
и рекордери (снимачи) за аудио, видео и
компјутерски податоци; празни оптички и
магнетно-оптички дискови, снимени оптички и
магнетно-оптички дискови со музика, текстуални
податоци, неподвижни слики и играни филмови;
телевизиски; видео камери; дигитални фото
камери; компјутери; дигитални сателитски
радиодифузни системи, особено ресивери,
трансмитери и антени за сателитски пренос;
машини за видео игри за користење со телевизори;
кинематорафски машини и апарати со функции
на дигитален подвижен диск, имено камери
со функции на дигитален подвижен диск; диск
плеери со дигитален подвижен диск, рекордери
со дигиталне подвижен диск; дигитални камери
со функции на дигитален подвижен диск; системи
за навигација во возила со функции на дигитален
подвижен диск; празен дигитален подвижен диск
за снимање и репродукција на аудио, видео

аудиовизуелна, текстуелна, мултимедиска, фотографска и графичка содржина и снимање и извршување на компјутерски програми и податоци; телевизиски и видео монитори; екрани за проекции

(210) **TM 2008/467** (220) 30/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје**
ул. Владимир Комаров 18А/5 (П.Фах 411)
1000 Скопје, МК

(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров“ 18А/1-5 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите; сурови пластични материи

кл. 2 - бои; материи за боене

кл. 9 - апарати и инструменти; фотографски, оптички, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјал; машини за пишување и канцелариски прибор

кл. 42 - услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/468** (220) 30/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) **Вип Агенси ДОО, Скопје**
ул. Владимир Комаров 18А/1-5, МК

(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров“ 18А/1-5 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, вештачки ѓубрива

кл. 5 - препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи

кл. 44 - услуги од областа на земјоделите, градинарството и шумарството

(210) **TM 2008/469** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek**
M.Gupca 2, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

FAKS HELIZIM BIOAKTIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за отстранување дамки од ткаенини, препарати за отстранување масни дамки за домаќинство, препарати за претходно потопување, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, шампони за коса, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/470** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek**
M.Gupca 2, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BIOAKTIV BY FAKS HELIZIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за отстранување дамки од ткаенини, препарати за отстранување масни дамки за домаќинство, препарати за претходно потопување, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, шампони за коса, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/471** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek**
M.Gupca 2, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за отстранување дамки од ткаенини, препарати за отстранување масни дамки за домаќинство, препарати за претходно потопување, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, шампони за коса, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/472** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek**
M.Gupca 2, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за отстранување дамки од ткаенини, препарати за отстранување масни дамки за домаќинство, препарати за претходно потопување, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, шампони за коса, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/473** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek**
M.Gupca 2, Osijek, HR

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за отстранување дамки од ткаенини, препарати за отстранување масни дамки за домаќинство, препарати за претходно потопување, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, шампони за коса, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) **TM 2008/474** (220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) **DANYA COSMETICS LTD.**
16, Hakadar Street, Old Industrial Area,
42377 NETANYA, IL

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметика, лосиони за коса

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2006/0580		TM 2006/1066		TM 2008/0363
	TM 2006/1066		TM 2007/0051		
	TM 2007/0051		TM 2007/0121	кл. 9	TM 2002/0488
	TM 2007/1002		TM 2007/0122		TM 2006/0152
	TM 2008/0166		TM 2007/0123		TM 2006/0153
	TM 2008/0201		TM 2007/0124		TM 2006/1192
	TM 2008/0224		TM 2007/0825		TM 2007/0924
	TM 2008/0299		TM 2007/0870		TM 2007/0955
	TM 2008/0371		TM 2007/0871		TM 2007/0956
	TM 2008/0401		TM 2007/0872		TM 2007/1035
	TM 2008/0467		TM 2008/0099		TM 2007/1060
	TM 2008/0468		TM 2008/0125		TM 2007/1063
			TM 2008/0166		TM 2007/1149
кл. 2	TM 2008/0299		TM 2008/0179		TM 2008/0059
	TM 2008/0363		TM 2008/0180		TM 2008/0066
	TM 2008/0467		TM 2008/0181		TM 2008/0158
			TM 2008/0229		TM 2008/0183
кл. 3	TM 2005/0297		TM 2008/0233		TM 2008/0242
	TM 2006/0974		TM 2008/0299		TM 2008/0246
	TM 2006/1066		TM 2008/0358		TM 2008/0277
	TM 2007/0502		TM 2008/0363		TM 2008/0285
	TM 2007/0825		TM 2008/0377		TM 2008/0295
	TM 2008/0059		TM 2008/0382		TM 2008/0299
	TM 2008/0065		TM 2008/0383		TM 2008/0301
	TM 2008/0124		TM 2008/0457		TM 2008/0351
	TM 2008/0166		TM 2008/0458		TM 2008/0415
	TM 2008/0178		TM 2008/0459		TM 2008/0443
	TM 2008/0299		TM 2008/0461		TM 2008/0466
	TM 2008/0340		TM 2008/0462		TM 2008/0467
	TM 2008/0352		TM 2008/0463		
	TM 2008/0363		TM 2008/0464	кл. 10	TM 2006/1066
	TM 2008/0454		TM 2008/0465		TM 2007/0051
	TM 2008/0456		TM 2008/0468		TM 2007/0825
	TM 2008/0469				TM 2007/0870
	TM 2008/0470	кл. 6	TM 2003/0644		TM 2007/0871
	TM 2008/0471		TM 2006/0429		TM 2007/0872
	TM 2008/0472		TM 2007/0179		TM 2007/1118
	TM 2008/0473		TM 2008/0299		TM 2008/0229
	TM 2008/0474				TM 2008/0299
		кл. 7	TM 2005/0148		TM 2008/0363
кл. 4	TM 2007/0841		TM 2007/1063		
	TM 2008/0059		TM 2008/0183	кл. 11	TM 2007/1063
	TM 2008/0299		TM 2008/0299		TM 2008/0166
			TM 2008/0447		TM 2008/0183
кл. 5	TM 2002/0362		TM 2008/0448		TM 2008/0224
	TM 2005/0297				TM 2008/0299
	TM 2006/0375	кл. 8	TM 2008/0299		TM 2008/0310



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/0316		TM 2008/0467		TM 2008/0069
	TM 2008/0361				TM 2008/0078
	TM 2008/0362	кл. 17	TM 2008/0299		TM 2008/0079
	TM 2008/0363				TM 2008/0158
кл. 12	TM 2007/0910	кл. 18	TM 2008/0060		TM 2008/0215
	TM 2007/1063		TM 2008/0061		TM 2008/0299
	TM 2007/1187		TM 2008/0062		TM 2008/0309
	TM 2008/0183		TM 2008/0068		TM 2008/0363
	TM 2008/0299		TM 2008/0078	кл. 26	TM 2008/0059
	TM 2008/0307		TM 2008/0079		TM 2008/0299
	TM 2008/0308		TM 2008/0129		TM 2008/0363
	TM 2008/0364		TM 2008/0215		
	TM 2008/0365		TM 2008/0299	кл. 27	TM 2008/0299
	TM 2008/0366		TM 2008/0363		TM 2008/0361
	TM 2008/0390	кл. 19	TM 2001/1101		TM 2008/0362
	TM 2008/0423		TM 2003/0644		TM 2008/0363
	TM 2008/0424		TM 2008/0299		
	TM 2008/0425	кл. 20	TM 2007/1118	кл. 28	TM 2002/0488
кл. 13	TM 2008/0261		TM 2008/0299		TM 2006/0974
	TM 2008/0299		TM 2008/0361		TM 2007/0955
			TM 2008/0362		TM 2007/0956
кл. 14	TM 2007/0179		TM 2008/0363		TM 2008/0059
	TM 2008/0059	кл. 21	TM 2008/0264		TM 2008/0062
	TM 2008/0067		TM 2008/0299		TM 2008/0129
	TM 2008/0299		TM 2008/0361		TM 2008/0215
	TM 2008/0363		TM 2008/0362		TM 2008/0299
кл. 15	TM 2008/0158		TM 2008/0363		TM 2008/0309
	TM 2008/0299	кл. 22	TM 2008/0299		TM 2008/0361
	TM 2008/0363		TM 2008/0309		TM 2008/0362
кл. 16	TM 2001/1101		TM 2008/0363	кл. 29	TM 2008/0363
	TM 2002/0488	кл. 23	TM 2008/0299		TM 2005/0241
	TM 2006/0152		TM 2008/0363		TM 2005/0242
	TM 2006/0153				TM 2006/0580
	TM 2006/0509	кл. 24	TM 2007/0663		TM 2007/1195
	TM 2007/0688		TM 2008/0059		TM 2007/1236
	TM 2007/0825		TM 2008/0062		TM 2008/0101
	TM 2007/0955		TM 2008/0078		TM 2008/0166
	TM 2007/0956		TM 2008/0079		TM 2008/0245
	TM 2007/1035		TM 2008/0299		TM 2008/0257
	TM 2007/1059		TM 2008/0309		TM 2008/0258
	TM 2008/0059		TM 2008/0361		TM 2008/0259
	TM 2008/0141		TM 2008/0362		TM 2008/0261
	TM 2008/0229		TM 2008/0363		TM 2008/0267
	TM 2008/0295				TM 2008/0268
	TM 2008/0299	кл. 25	TM 2002/0488		TM 2008/0299
	TM 2008/0300		TM 2006/0974		TM 2008/0305
	TM 2008/0301		TM 2007/0663		TM 2008/0306
	TM 2008/0358		TM 2007/0955		TM 2008/0339
	TM 2008/0361		TM 2007/0956		TM 2008/0341
	TM 2008/0362		TM 2008/0060		TM 2008/0363
	TM 2008/0363		TM 2008/0061		TM 2008/0367
	TM 2008/0421		TM 2008/0062		TM 2008/0368
	TM 2008/0422		TM 2008/0063		TM 2008/0369
	TM 2008/0449				TM 2008/0370
					TM 2008/0372
					TM 2008/0373



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/0374		TM 2008/0376	кл. 36	TM 2006/0152
	TM 2008/0376		TM 2008/0382		TM 2006/0153
	TM 2008/0382		TM 2008/0383		TM 2007/0231
	TM 2008/0383				TM 2007/0453
	TM 2008/0417	кл. 33	TM 2007/0663		TM 2007/0955
	TM 2008/0436		TM 2008/0256		TM 2007/0956
	TM 2008/0445		TM 2008/0261		TM 2007/1035
	TM 2008/0446		TM 2008/0299		TM 2007/1063
	TM 2008/0452		TM 2008/0304		TM 2008/0183
			TM 2008/0363		TM 2008/0295
кл. 30	TM 2005/0241				TM 2008/0299
	TM 2005/0242	кл. 34	TM 2007/0663		TM 2008/0301
	TM 2006/1089		TM 2008/0026		TM 2008/0380
	TM 2007/0663		TM 2008/0299		TM 2008/0381
	TM 2007/1034		TM 2008/0363		
	TM 2007/1080		TM 2008/0453	кл. 37	TM 2003/0644
	TM 2008/0166				TM 2007/0955
	TM 2008/0178	кл. 35	TM 2005/0297		TM 2007/0956
	TM 2008/0179		TM 2006/0075		TM 2007/1035
	TM 2008/0212		TM 2006/0152		TM 2007/1063
	TM 2008/0249		TM 2006/0153		TM 2007/1187
	TM 2008/0265		TM 2006/0509		TM 2008/0158
	TM 2008/0267		TM 2006/0829		TM 2008/0183
	TM 2008/0299		TM 2006/0859		TM 2008/0254
	TM 2008/0305		TM 2007/0453		TM 2008/0295
	TM 2008/0306		TM 2007/0765		TM 2008/0299
	TM 2008/0341		TM 2007/0955		TM 2008/0301
	TM 2008/0363		TM 2007/0956		TM 2008/0307
	TM 2008/0410		TM 2007/1035		TM 2008/0308
	TM 2008/0411		TM 2007/1063		TM 2008/0363
	TM 2008/0416		TM 2008/0017		
	TM 2008/0445		TM 2008/0059	кл. 38	TM 2006/0152
	TM 2008/0446		TM 2008/0060		TM 2006/0153
			TM 2008/0061		TM 2006/0509
кл. 31	TM 2008/0166		TM 2008/0062		TM 2007/0955
	TM 2008/0178		TM 2008/0070		TM 2007/0956
	TM 2008/0261		TM 2008/0078		TM 2007/1035
	TM 2008/0299		TM 2008/0079		TM 2007/1149
	TM 2008/0363		TM 2008/0183		TM 2008/0017
	TM 2008/0468		TM 2008/0261		TM 2008/0255
			TM 2008/0264		TM 2008/0277
кл. 32	TM 2005/0241		TM 2008/0282		TM 2008/0295
	TM 2005/0242		TM 2008/0295		TM 2008/0299
	TM 2006/0594		TM 2008/0299		TM 2008/0301
	TM 2008/0166		TM 2008/0300		TM 2008/0317
	TM 2008/0243		TM 2008/0301		TM 2008/0359
	TM 2008/0244		TM 2008/0310		
	TM 2008/0245		TM 2008/0359	кл. 39	TM 2001/1101
	TM 2008/0259		TM 2008/0363		TM 2006/1234
	TM 2008/0261		TM 2008/0377		TM 2007/0231
	TM 2008/0299		TM 2008/0380		TM 2007/0658
	TM 2008/0304		TM 2008/0381		TM 2007/0825
	TM 2008/0354		TM 2008/0401		TM 2007/1187
	TM 2008/0355		TM 2008/0416		TM 2008/0141
	TM 2008/0363		TM 2008/0445		TM 2008/0280
	TM 2008/0372		TM 2008/0446		TM 2008/0299
	TM 2008/0373		TM 2008/0449		TM 2008/0363
	TM 2008/0374				TM 2008/0417



(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 40	TM 2007/0179		TM 2008/0373
	TM 2007/1063		TM 2008/0374
	TM 2008/0183		TM 2008/0376
	TM 2008/0299		TM 2008/0417
кл. 41	TM 2002/0488	кл. 44	TM 2006/1066
	TM 2006/0075		TM 2007/0489
	TM 2006/0152		TM 2008/0299
	TM 2006/0153		TM 2008/0468
	TM 2006/0829		
	TM 2006/1066	кл. 45	TM 2006/1234
	TM 2007/0955		TM 2007/0225
	TM 2007/0956		TM 2007/0658
	TM 2007/1035		TM 2007/1035
	TM 2007/1063		TM 2008/0295
	TM 2008/0141		TM 2008/0299
	TM 2008/0183		TM 2008/0301
	TM 2008/0255		TM 2008/0380
	TM 2008/0277		TM 2008/0381
	TM 2008/0299		
	TM 2008/0300		
	TM 2008/0309		
	TM 2008/0359		
	TM 2008/0397		
	TM 2008/0398		
	TM 2008/0421		
	TM 2008/0422		
	TM 2008/0449		
кл. 42	TM 2006/0152		
	TM 2006/0153		
	TM 2006/0859		
	TM 2007/0489		
	TM 2007/0955		
	TM 2007/0956		
	TM 2007/1035		
	TM 2007/1063		
	TM 2008/0141		
	TM 2008/0166		
	TM 2008/0183		
	TM 2008/0295		
	TM 2008/0299		
	TM 2008/0301		
	TM 2008/0397		
	TM 2008/0398		
	TM 2008/0421		
	TM 2008/0422		
	TM 2008/0467		
кл. 43	TM 2006/1089		
	TM 2007/1005		
	TM 2007/1034		
	TM 2008/0141		
	TM 2008/0212		
	TM 2008/0261		
	TM 2008/0299		
	TM 2008/0363		
	TM 2008/0372		

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата			
(731) Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu	(210) MK/T/ 2008/78 MK/T/ 2008/79	(210) MK/T/ 2008/62 MK/T/ 2008/63	
Avery Dennison Corporation	MK/T/ 2007/688	GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and ezisting under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2007/910
Banana Republic (ITM) Inc	MK/T/ 2008/65 MK/T/ 2008/66 MK/T/ 2008/67 MK/T/ 2008/68 MK/T/ 2008/69 MK/T/ 2008/70	Georg Gavrilovic	MK/T/ 2008/267 MK/T/ 2008/268 MK/T/ 2008/363
BASF SE	MK/T/ 2008/99 MK/T/ 2008/125	GNB DIS TIC.LTD.STI.	MK/T/ 2008/316
Bosch Corporation	MK/T/ 2005/148	Great Wall Motor Company Limited	MK/T/ 2008/254
BRUNSWICK CORPORATION	MK/T/ 2006/974	Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.	MK/T/ 2007/1005
CASTROL LIMITED	MK/T/ 2007/841	GRUPPO LEPETIT S.r.l.	MK/T/ 2008/233
Celite Corporation	MK/T/ 2008/224	Haifa Chemicals Ltd.	MK/T/ 2008/371
DANYA COSMETICS LTD.	MK/T/ 2008/474	HALCOR METAL WORKS S.A.	MK/T/ 2006/429
Deutsche Telekom AG	MK/T/ 2007/955 MK/T/ 2007/956 MK/T/ 2007/1035 MK/T/ 2008/295 MK/T/ 2008/301	HIGER BUS COMPANY LIMITED	MK/T/ 2008/307 MK/T/ 2008/308
Dunhill Tobacco of London Limited	MK/T/ 2008/453	High Tech Computer Corporation (A Taiwanese company)	MK/T/ 2008/351
EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.	MK/T/ 2007/1187	Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH	MK/T/ 2008/285
Gap (ITM) Inc	MK/T/ 2008/59 MK/T/ 2008/60 MK/T/ 2008/61	Hyundai Motor Company	MK/T/ 2008/364 MK/T/ 2008/365 MK/T/ 2008/366 MK/T/ 2008/423 MK/T/ 2008/424 MK/T/ 2008/425
		International Suzuki, Association	MK/T/ 2007/1059 MK/T/ 2007/1060



(731) Inverness Medical Switzerland GmbH (a Swiss limited liability company) (210) MK/T/ 2007/51	(210) MK/T/ 2008/462 MK/T/ 2008/463 MK/T/ 2008/464 MK/T/ 2008/465
Johnson Controls Technology Company MK/T/ 2007/1063 MK/T/ 2008/183	NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS MK/T/ 2008/201
KABUSHIKI KAISHA MOLTEN (also known as MOLTEN CORPORATION) MK/T/ 2008/129	Pfizer Italia S.r.l. MK/T/ 2006/375
KAROLINA d.o.o. MK/T/ 2008/249	PRINCO CORP MK/T/ 2008/415
KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. MK/T/ 2008/361 MK/T/ 2008/362	RE/MAX International, Inc. MK/T/ 2007/453
Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/ 2008/305 MK/T/ 2008/306 MK/T/ 2008/452	Red. Com, Inc. MK/T/ 2008/242 MK/T/ 2008/443 MK/T/ 2008/466
Londa GmbH MK/T/ 2008/456	Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH MK/T/ 2008/26
MEGGLE AG MK/T/ 2008/258 MK/T/ 2008/259	SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska industrija d.d. Osijek MK/T/ 2008/469 MK/T/ 2008/470 MK/T/ 2008/471 MK/T/ 2008/472 MK/T/ 2008/473
MET-Rx Substrate Technology, Inc. MK/T/ 2008/382 MK/T/ 2008/383	Smithers-Oasis Company MK/T/ 2007/1002
MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d. MK/T/ 2008/380 MK/T/ 2008/381	SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD. MK/T/ 2008/390
Natural ASA MK/T/ 2006/580	The Coca-Cola Company MK/T/ 2006/594
NBA Properties, Inc. MK/T/ 2002/488	TITAN CEMENT S.A. MK/T/ 2001/1101
NGK SPARK PLUG CO., LTD., MK/T/ 2008/447 MK/T/ 2008/448	T-Mobile International AG&Co.KG MK/T/ 2006/152 MK/T/ 2006/153
NIPPON SODA CO., LTD. MK/T/ 2008/180 MK/T/ 2008/181	TORREFAZIONE IONIA S.p.A. MK/T/ 2008/212
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. MK/T/ 2008/457 MK/T/ 2008/458 MK/T/ 2008/459 MK/T/ 2008/461	Torrex Chiesi Pharma GmbH MK/T/ 2007/870 MK/T/ 2007/871 MK/T/ 2007/872
	Umbro International Limited MK/T/ 2008/215

(731) **UNILEVER N.V.**(210) МК/Т/ 2008/124
МК/Т/ 2008/454**Universal City Studios LLLP**
(Delaware limited liability limited partnership)
МК/Т/ 2008/277**VINDIJA d.d.**
МК/Т/ 2008/101
МК/Т/ 2008/245
МК/Т/ 2008/257**Vox R & D Limited**
МК/Т/ 2008/158**ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
МК/Т/ 2008/367
МК/Т/ 2008/368
МК/Т/ 2008/369
МК/Т/ 2008/370**Агенција за комуникациски услуги**
ИДЕА Плус Ешли и Холмс ДОО Скопје
МК/Т/ 2006/859**АТАНАС КОЗАРЕВ**
МК/Т/ 2008/280**БЛИК МАК**
МК/Т/ 2008/282**БУСЕ МАК**
МК/Т/ 2008/401**Вип Агенси ДОО, Скопје**
МК/Т/ 2008/468**Високообразовна установа ЊУЈОРК**
УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
МК/Т/ 2008/421
МК/Т/ 2008/422**„ВРЕМЕ ЕЧ“ ДОО**
МК/Т/ 2006/509**Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје**
МК/Т/ 2008/449**Горан Атанасовски**
МК/Т/ 2008/141**„ДАНОН СЕРДИКА“ АД**
МК/Т/ 2005/241
МК/Т/ 2005/242(731) **Дан-Фоам, АПС**

(210) МК/Т/ 2007/1118

Деан Шкартов
МК/Т/ 2007/179**ДППТ. Мега Трејд Душица и Други ДОО**
Гостивар
МК/Т/ 2008/264**ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО -**
Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
МК/Т/ 2008/166
МК/Т/ 2008/178
МК/Т/ 2008/179**Друштво за градежништво и трговија**
МАСОН-ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2003/644**Друштво за обезбедување имоти и лица,**
трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје
МК/Т/ 2007/225**Друштво за оперативен лизинг**
МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје
МК/Т/ 2006/1234
МК/Т/ 2007/658**Друштво за производство, промет и услуги**
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
МК/Т/ 2008/436**Друштво за производство, трговија и услуги**
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
МК/Т/ 2008/243
МК/Т/ 2008/244**Друштво за производство, трговија и услуги**
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
МК/Т/ 2007/1195**Друштво за производство, трговија и услуги**
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О.
експорт-импорт
МК/Т/ 2008/354
МК/Т/ 2008/355**Друштво за производство, трговија и услуги**
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
МК/Т/ 2008/265
МК/Т/ 2008/339
МК/Т/ 2008/340
МК/Т/ 2008/341
МК/Т/ 2008/416



(731) Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје (210) МК/Т/ 2008/310	(731) Илија Ристовски (210) МК/Т/ 2008/255
Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје МК/Т/ 2008/372 МК/Т/ 2008/373 МК/Т/ 2008/374 МК/Т/ 2008/376	ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ МК/Т/ 2007/924
Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ МК/Т/ 2008/410 МК/Т/ 2008/411	Индустрија за млеко, млечни производи и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА Битола МК/Т/ 2007/1236
Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје МК/Т/ 2006/1089 МК/Т/ 2007/1034	ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје МК/Т/ 2008/467
Друштво за трговија и услуги АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар МК/Т/ 2007/502	ИНФОСОФТ СИСТЕМ Доо -Скопје МК/Т/ 2007/765
Друштво за трговија и услуги ГАРИ КОПАНИИ ДООЕЛ експорт-импорт МК/Т/ 2008/299	„ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој МК/Т/ 2002/362
Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ МК/Т/ 2008/377	ЈОНЧЕ АРСЕВ МК/Т/ 2007/231
Друштво за трговија на големо и мало „ПРОСПОРТ 2008” ДОО-Скопје МК/Т/ 2008/309	К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ МК/Т/ 2006/75
Друштво за трговија, производство и услуги АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2007/663	Кочо Димитровски МК/Т/ 2007/489
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д. МК/Т/ 2008/417	Лупчо Каров МК/Т/ 2006/829
Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје МК/Т/ 2007/1149	МАКПРОГРЕС ДОО МК/Т/ 2008/445 МК/Т/ 2008/446
Друштво со ограничена одговорност „ДЖУНИ, Р1998” МК/Т/ 2008/246	„Маркови Кули” ДООЕЛ Прилеп МК/Т/ 2008/300
ЕВРОПА А.Д. - Скопје МК/Т/ 2007/1080	МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ МК/Т/ 2007/121 МК/Т/ 2007/122 МК/Т/ 2007/123 МК/Т/ 2007/124
ИВАН ЦВЕТКОВСКИ МК/Т/ 2008/256	Миле Ѓошевски МК/Т/ 2008/359
	Миле Ѓошевски; Милчо Узунов and Томислав Которчевиќ МК/Т/ 2008/17
	ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ МК/Т/ 2008/352
	Прв приватен универзитет - ФОН МК/Т/ 2008/397 МК/Т/ 2008/398



(731) **РИСТО САМАРЦИЕВ**

(210) МК/Т/ 2008/304

**Стопанска интересна заедница
ЗДРУЖЕНИ АПТЕКИ МАКЕДОНИЈА Скопје**
МК/Т/ 2006/1066

**Трговско друштво за производство,
градежништво, трговија услуги
СС-ГЕНЕРАЛ-САТ ДОО увоз-извоз Охрид**
МК/Т/ 2006/1192

**Трговско друштво на големо и мало
МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ,
Експорт-Импорт, Скопје**
МК/Т/ 2008/261

**Трговско радиодифузно друштво
КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје**
МК/Т/ 2008/317

Фармасвис дооел
МК/Т/ 2007/825
МК/Т/ 2008/229
МК/Т/ 2008/358

ФЕИМ ТАХИРИ
МК/Т/ 2005/297



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **14201** (151) 21/05/2008
(210) ТМ 2003/398 (220) 16/06/2003
(181) 16/06/2013
(450) 31/08/2008

(732) **SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT
ANONIM SIRKETI
YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESİ CİFLİK
MEVKİİ, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, сина, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - цигари, тутун и производи од тутун; запалки
кибрити, прибор и реквизити за пушачи

(111) **14284** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2003/452 (220) 02/07/2003
(181) 02/07/2013
(450) 31/08/2008

(732) **Wilson Learning Worldwide Inc.
8-2 Nibanchō, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

WILSON LEARNING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - софтвер во областа на деловното
образование за возрасни лица

кл. **16** - печатени материјали; имено, книги-водичи
за проучување и насочување и други печатени
едукативни материјали кои се однесуваат на
продажба, односи со клиенти, вештини во
маркетингот и раководењето, како и соодветни
аудио и видео ленти кои се продаваат во пакет

кл. **41** - услуги за образование; имено, одржување
на семинари во живо и преку веб страници во
областа на продажбата, односи со клиентите,
маркетинг и раководење

(111) **14285** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2003/470 (220) 07/07/2003
(181) 07/07/2013
(450) 31/08/2008

(732) **STAR FRUITS
(a French corporation)
Route d'Orange, Caderousse,
84860 CADEROUSSE, FR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PINK LADY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **31** - јаболка; јаболкови дрвја, стебла; свежи
овошја

(111) **14287** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2003/471 (220) 08/07/2003
(181) 08/07/2013
(450) 31/08/2008

(732) **ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес;
АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and
Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
Велес, МК;
Неготино, МК and
ул."Волгоградска" бр.1/32, 1000 Скопје, МК**

(740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Васил Главинов бр.3/4-4, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, црна, бордо и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) **14286** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2003/472 (220) 08/07/2003
(181) 08/07/2013
(450) 31/08/2008

(732) **ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес;
АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and
Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
Велес, МК;
Неготино, МК and
ул."Волгоградска" бр.1/32, 1000 Скопје, МК**

(540)

Nice
AMERICAN BLEND

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрити

(111) 14217 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/557 (220) 06/08/2003

(181) 06/08/2013

(450) 31/08/2008

(732) FARMECO SOCIETE ANONYME DERMOCOSMETICS trading as FARMECO S.A.
11, Agias Glykerias Str., Galatsi,
11147 Athens, GR

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

COVERDERM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 14223 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/558 (220) 06/08/2003

(181) 06/08/2013

(450) 31/08/2008

(732) N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.
1 Costakis Pantelides Ave., Nicosia, CY

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

COVERMARK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) 14226 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/570 (220) 07/08/2003

(181) 07/08/2013

(450) 31/08/2008

(732) AYGAZ ANONIM SIRKETI

Buyukdere caddesi No. 145/1 Aygaz Han,
80300 Zincirlikuyu, Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - алатки за режење (масло за подмачкување и ладење на алатките за режење), алкохол (горива врз база на алкохол), алкохол користен како гориво, антрацит, бензен, бензин, бензол, божиќно дрво (свеќички за божиќно дрво), волна (масла за мачкања на волната при обработка), восок за индустриска употреба, восок за осветлување, восок за ремење, восок од пчели, восок/суровина/, газелин, гас (крут гас) /гориво/, гас (маслен гас), гас (слаб гас), гас за горење, гасни горива/ супстанции/, големи свеќи /воштаници / за цркви, горива (не хемиски додатоци на горивата), горива за потпалување оган, графити за подмачкување, дизел гориво, дрвени струготини за отпалување, дрво (дрвен јаглен) /огрев/, дрво (прешан дрвен јаглен), дрво за огрев, заштита на сидови (масла за заштита на сидовите), заштита на кожни производи (производи за заштита на кожни производи/масти и масла/), индустриски масла, индустриски масти, јаглен /гориво/, камен јаглен, камен јаглен (масло од смолата на камен јаглен), керозин, кожни производи (производи за заштита на кожни производи /масти и масла/), кокс, коски (масло од коски), индустриско, ксилен, ксилол, лигнит, лизгање (препарати против лизгање на погонски ремени), мазут /течно гориво/, масла за зациснување, масла за заштита /конзервирање/ на кожа, масла за заштита /конзервирање/ на сидови, масла за подмачкување, масла за симнување на оплата, масла за сликарството, масла за ткаенини, маслен гас, масло за подмачкување и ладење на алатките за режење, масло од рицинус за техничка употреба, масло од соја (препарати врз база на соино масло за обложување на кујнски садови со цел да се спречи загорувањето на намириниците што се варат, масти за осветлување, масти /мазива/ за кожа, масти /мазива/ за обувки, метење (супстанции за метење) за врзување на правот, минерални горива, нафта (петрол етери), нафта желе за индустриска употреба, нафта/ сурова или рафинирана/, нехемиски додатоци за течни погонски горива, обувки (масти за обувки), олеин, оплати (масла за симнување на оплати), оружје (мазива за оружје), осветлување (восок за осветлување), осветлување (гас за осветлување), осветлување (масти за осветлување), осветлувачки материји, палење (стуготина од дрво за палење), палење (хартиени

ленти за палење), парафин, подмачкување (масла за подмачкување), подмачкување (масти за подмачкување), прав (производи за тргање на права), прав /гориви/, прев дрвен јаглен, прев тресет /гориво/, превест јаглен во тркалезен облик, јагленова прашина за огрев /брикети/, природен јаглерод /озокерит/, ремени (восок за ремени), ремени (масти за ремени), ремени (производи против лизгање на ремените), репка (масло од репка), индустриска, рибино масло /на е за јадење/, свеќи воштаници /осветлување/, свеќички /воштаници/ за божиќно дрво, сiera /мрсен под на овча волна/, сијалици (ламби), смеса на рибно масло и водородна киселина за смекнување и импрегнација на кожа, смола од камен јаглен (масло од смола на камен јаглен), соја (препарати од соино масло за обложување на кујнски садови со цел да се спречи загорувањето на намирници кои са варат), сончогледово масло /индустриско/, спирт за гориво /жеста/, средства за везање прав, средство за подмачкување, стеаринска техничка киселина, сурова нафта, течни погонски горива, ткаенини (масла за ткаенини), тресет /гориво/, церезин/вештачки восок/

кл. 6 - алки (железни) за врата, алпака - сребро, алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални садови за амбалажа), амбалажа од бел лим, антифрикациски метали, арматура за градба, арматури за бетон /метални/, арматури за врата /метални/, арматури за градба /метални/, арматури за цевководи /метални/, базени /метални конструкции/, бакар /суров или полуобработен бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум, бетон (метални арматури за бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци (наплетени лимени бинлаци), бисти од обични метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за пари/, благајни (сигурносни челични благајни), бове за од метал за сидрење, брави (метални неелектрични брави), брави за возила /метални/, брави на ковчези, браме /одлев/, браници за патишта (несветлечки и немеханички метални), бројки и букви од обични метали /со исклучок на печатарски букви/, бронза, бронзени статуи /надгробни споменици/, бронзени статуи /уметнички дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за паркирање велосипеди) метални, вентили (метални вентили) /не се делови за уреди/, вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за дренажни цевки, витли (немеханички витли за еластични метални цевки), влезна врата на зграда /метална/, вода (метални вентили за водоводи), вода (метални водоводни цевки), водоводи (метални водоводни цевки), воздушни железници (фиксна метална опрема за воздушни железници), волфрам, врата (метални валци за врата), врата (неелектрични звончиња за врата), врата (неелектрични уреди за отворање на врата), врата (плошти за врата) метални, врата /метална/, вратичка (подвижна неавтоматска метална вратичка), врзување (метали ленти за врзување), врзување (метални жици за врзување), врзување (шипови за врзување), метални, врзување на

бродови (пловечки пристаништа за врзување на бродовите -метални), врски (метални врски за употреба во земјоделието), врски (метални врски), втиснувачи /типли/, метални, галенит /руда/, германиум, глициниум /берилиум/, говови /метални/, градба (метална градба), градба (метални градежни материјали), градежни метални материјали, градежни облоги/метални/, граничници за врата /метални/, граничници за прозорци /метални/, греди (метални греди), гредички (метални гредички), груби врски /ситна железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата), метални, дренажа (метални вентили за дренажни цевки), дренажа (метални цевки за дренажа), држачи за алатки /метални/, држачи за крпи /фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за ножеви (алки за држачите за ножеви), држачи за шарки, електрични водови (метални столбови за електрични водови), железна руда, железни брани, железни ленти за обрачи, железнички метални прагови, железнички прагови, железнички прагови (сигурносни железнички прагови) /контра железнички прагови /, железнички прагови (спојки за железнички прагови), железнички свртници, железнички шини (метални материјали за железнички шини), железо (уреди за натегнување на железни ленти) /натезни стремени/, железо сурово или полуобработено, животни (синџири за животни), животни (стапици за животни), жица (железна жица), жици (метални жици за врзување), жици (метални жици), жици за антени, жици од легури од обични метали /без жици за осигурувачи/, жици /метални/ (уреди за натегнување на метални жици) /стремени/, жичани огради /решетки/, жлебни клинови, жлебни покривни состави /метални/, жлебви за покриви /метални/, жлебви за товарење и истоварување /немеханички, метални/, жлебви /метални/, заварување (жици за заварување) /метални/, засолнување (метални плочи за засолнување), затвораачи за врата /автоматски неелектрични/, затвораачи за вреќи /метални/, затвораачи за кутии /метални/, затвораачи за прозорци /метални/, затвораачи за садови /метални/, затвораачи за шишиња /метални/, затегнувачки винтови, затегнувачки лостови/ситна метална стока/, заштитни огради за печки, зл алки (железни) за врата, алпака - сребро, алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални садови за амбалажа), амбалажа од бел лим, антифрикациски метали, арматура за градба, арматури за бетон /метални/, арматури за врата /метални/, арматури за градба /метални/, арматури за цевководи /метални/, базени /метални конструкции/, бакар /суров или полуобработен бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум, бетон (метални арматури за бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци (наплетени лимени бинлаци), бисти од обични метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за пари/, благајни (сигурносни челични благајни), бове за од метал за сидрење, брави (метални неелектрични брави), брави за возила /метални/, брави на ковчези, браме /одлев/, браници за



патишта (несветлечки и немеханички метални), бројки и букви од обични метали /со исклучок на печатарски букви/, бронза, бронзени статуи/ надгробни споменици/, бронзени статуи/уметнички дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за паркирање велосипеди) метални, вентили (метални вентили) /не се делови за уреди/, вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за дренажни цевки, витли (немеханички витли за еластични метални цевки), влезна врата на зграда /метална/, вода (метални вентили за водоводи), вода (метални водоводни цевки), водоводи (метални водоводни цевки), воздушни железници (фиксна метална опрема за воздушни железници), волфрам, врата (метални валци за врата), врата (неелектрични звончиња за врата), врата (неелектрични уреди за отворање на врата), врата (плошти за врата) метални, врата /метална/, вратичка (подвижна неавтоматска метална вратичка), врзување (метали ленти за врзување), врзување (метални жици за врзување), врзување (шпирови за врзување), метални, врзување на бродови (пловечки пристаништа за врзување на бродовите -метални), врски (метални врски за употреба во земјоделието), врски (метални врски), втиснувачи /типични/, метални, галениит /руда/, германиум, глициниум /берилиум/, гобови/ метални/, градба (метална градба), градба (метални градежни материјали), градежни метални материјали, градежни облоги/метални/, граничници за врата /метални/, граничници за прозорци /метални/, греди (метални греди), гредички (метални гредички), груби врски /ситна железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата), метални, дренажа (метални вентили за дренажни цевки), дренажа (метални цевки за дренажа), држачи за алатки /метални/, држачи за крпи/ фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за ножеви (алки за држачите за ножеви), држачи за шарки, електрични водови (метални столбови за електрични водови), железна руда, железни брани, железни ленти за обрачи, железнички метални прагови, железнички прагови, железнички прагови (сигурносни железнички прагови) /контра железнички прагови /, железнички прагови (спојки за железнички прагови), железнички свртници, железнички шини (метални материјали за железнички шини), железо (уреди за натегнување на железни ленти) /натезни стремени/, железо сурово или полуобработено, животни (ланци за животни), животни (стапици за животни), жица (железна жица), жици (метални жици за врзување), жици (метални жици), жици за антени, жици од легури од обични метали /без жици за осигурувачи/, жици /метални/ (уреди за натегнување на метални жици) /стремени/, жичани огради /решетки/, жлебни клинови, жлебни покривни состави/ метални/, жлебови за покриви /метални/, жлебови за товарење и истоварување /немеханички, метални/, жлебови /метални/, заварување (жици за заварување) /метални/, засолнување (метални плочи за засолнување), затвораи за врата/ автоматски неелектрични/, затвораи за вреќи/ метални/, затвораи за кутии /метални/, затвораи за прозорци /метални/, затвораи за садови/

метални/, затвораи за шишиња /метални/, затегнувачки винтови, затегнувачки лостови/ситна метална стока/, заштитни огради за печки, злато (златен вар), значки за возила /метални/, сверки (стапици за сверки), свона, свона /клепале/, свончиња, сидови (облоги за сидови) метални, индиум> јажиња (метални јажиња со јамка за пренос на товар), јажиња (метални јажиња), јажиња (наглавувачи за јажиња), јазичиња на брава, кабелски сгегачки завртувачи /метални/, кабелски стопи, кабини (метални кабини за боење со помош на апарати за прскање), кабини (метални телефонски кабини), кабини за капење /метални/, кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/, кабли (метални неелектрични приклучоци за кабли), кабли /јажиња/ за жичарници, кадмиум, калапи (калапи за леење), калапи за леење/ метални/, калапи за мраз /метални/, капаи за прозорци и за врати (меални капаи за прозорци и за врати) /жалузини/, капаи /метални/ за отвори на подовите, капење (метални кабини за капење), касички /метални касички /, кафези за птици/ метални/, каици (метални ногарки за каици), качиња (метални обрачи за качиња), кваки на врати/ метални/, климатизација (метални цевки за климатизација и вентилација), клучеви, клучеви (метални прстени за клучеви), клучеви за вршење поправки, кобалт (суров кобалт), колена (метални цевчести колена), колца преку кои поминува јаже со тег за поместување на англиски прозорци), колчиња (метални колчиња за шатори), комеморативни метални плочи, компримиран воздух (метални арматури за цевководи за компримиран воздух), конзерви (метални кутии за конзерви), контејнери (метални контејнери), контејнери (метални патувачки контејнери), корита (метални корита за морт), корита (метални корита), корниси (метални венци за корниси), корниси (метални корниси), коситар, коситрена фолија, котви, котли (метални котли), кошници (метални кошници), крампони (метални крампони), кревети (метална опрема за кревети), кревети (тркалца за кревети) метални, куки (метални куки за прицврстување на кабли и цевки), куки за закачување капуту /метални/, куки за закачување котли, куки /железна метална роба/, куки /метални/ за закачување алишта, кутии (метални затвораи за кутии), кутии за конзерви /метални/, кутии од обични метали, куки (куќни броеви) несветлечки, метални, леано железо /сурово или полуобработено/, легура сребро/никел, легури на обични метали, лемена легура, ленти (апарати за натегнување на метални ленти), ленти (метални ленти за поврзување), летви (метални летви), лизгалишта /метални конструкции/, лимови, лимонит, лисици (за раце), локоти, магацини (метални магацини), магацини за храна /метални/" магнесиум, мамузи, манган, матица (метална матица), мачкалки, мед (суров или полуобработен мед), менгеле /метално/, метална руда, метални винтови /завртки/, метални гробници, метални заковки, метални каици, метални качиња, метални конструкции, метални конструкции за градба, метални конструкции /преносни/, метални кошници, метални кутии за алати /празни/,

метални катници, метални нараквици за идентификација /за болници/, метални обвивки/блиндажа/, метални одбивачи, метални оџаци, метални плочки за градба, метални подграде, метални прачки (метални прачки за заварување и лемење), метални прсгени, метални скали, метални спојки за неелектрични кабли, метални споменици, метални столбови/делови на градежни конструкции/, метални тркала за клучеви, метални фолии за амбалажа и пакување, металокерамички производи, метли (држачи за метли) метални, минеролошки плочи/метални/, млазници (метални млазници), молибден, монтажа (клучеви за монтажа), мрази од арматура, мраз (метални калапи за мраз), мраз (чавли за на мраз)/крампони/, мртовечки сандаци (метална опрема за мртовечки сандаци), наглавувачи за цевки, спојувачи за цевки /метални/, надвратници (метални надвратници), надгробни плочи /метални/, надгробни споменици /метални/, надгробни украси /метални/, наковални, наковални /двороги наковални/, натписи метални, никел, ниобиум/Нб/, ногарки (метални стативи за буриња), ногарки/метални/, ножеви (метални држачи за ножеви), обвиткување (метални фолии за обвиткување) уметнички предмети од обични метали, обични метални сурови или полуобработени, облоги (метални облоги за сидови или тавани) /панели/, обрачи /метални / за зацврстување на цевки, обрачи за буриња /метални/, обрачно железо, огради (метални), одливки од обичен метал, одливки од сурово железо /металургија/, ознаки (несветлечки ознаки /патокази, летви/), оклопи/куќишта/, окови за врати /метални/, окови за прозорци /метални/, оловни печати, олово (сурово или полуобработено), оплат (метални за нафтени дупчења), оплати (метални оплати за бетон), оплати за ровови /метални/, опрема /метална/ за домаќинството, опрема /метална/ за врати, опрема /метална/ за кревети, опрема /метална/ за мртовечки сандаци, опрема /метална/ за прозорци, оџаци (метални капи за оџаци), оџаци (метални кровови за оџаци), оџаци (метални чадни цевки), палети за пренесување/метални/, палети за транспорт/метални/, паноа за градба /метални/, пари (кутии за пари) метални, патувачки метални контејнери, печки (заштитници за печки), пирофорични метали, писма (метални кутии за писма), плакатирање (метални столбови за плакатирање), плочи (метални плочи) за обложување на подови, плочи (подвижни плочи кај машините), плочки од метал со особени податоци за идентификација, плочници /метални/, подови (метални подови), подови (метални решеткасти подови), подови од метални плочки, покажувачи на ветер, покриви (метални жлебови за одводнување на дождовница), покриви (метални покриви), покриви (метални покриви), посребрен коситар /легура/, поткови за коњи (чавли за коњски поткови), поткови за коњи /метални/, потпирачи/косници/ метални, прагови (метални прагови), прапорци, прачки на метални решетки (метални шипови), прегради (метални прегради), преносливи наковална, пријеворнице, заворњаци приклучоци за цевки /метални/, пристаништа (метални

монтажни присганишта), продолжетоци на цевки, продолжетоци, наглавувачи, спојувачи, чаури/ситна железна роба/, прозорски метални окови, прозорски метални рамки, прозорци (макари преку кои поминува јаже за поместување на англиски прозорци), прозорци (прозорски граничници), прозорци /метални/, прозорчиња на врата, прстени или капички на стапови /метални/, прстени /метални/, пружини (метални пружини)/делови на скалила/, пружини /ситна железна роба/, рабници (метални рабници), ракети (метални лансирни рампи за ракети), рамки (метални рамки околу вратите), рамки за врати/метални/, рамки за грбови /метални/, рамки за прозорци /метални/, рамки на подвижни стакленици /метални/, рамки на стакленици/метални/, рачки (кружни метални рачки за врата), регистарски таблички /метални/, резе за врата, резиња за прозорци /затворачи/, ремени (метални затегнувачки уреди за ремени), ремени (метални ремени), не се за апарати, ремени за апарати/ (метални спојки за ремени за апарати), ремени за пренесување товар /метални/, ремени од метал за пренесување товар, решетки (шипки на метални решетки), решетки за печки /метални/, садови за вода за птици /метални конструкции/, садови за киселини /метални/, садови за течни горива/метални/, сандаци (метални сандаци), сандаци/ормари/ метални, сандачиња за писма /метални/, сандачиња од метал за алат /празни/, свртувачи (железнички свртувачи), сигнални паноа (несветечки немеханички) /метални/, сигурносни метални огради за патишта, сидрење (плочи за сидрење), силоси (метални силоси), синџири (метални синџири), синџири (сигурносни синџири), синџири (спојувачи за синџири), синџири за дигалки, ситна метална роба, скали (метални скали), скали (метални скалила), скали (подвижни метални скали за товарење), скелиња (метални скелиња), скокалници за капаишта /метални/, скокачки /резиња/ за врата, скулптурички /од обични метали/, славини за буриња /метални/, снопови (метеални везови за снопови), спојки за ремени на апаратите /метални/, спојки /стремени/ метални, спони /копци/ од обични метали, сребро за лемење, сгапици за сверки, стапови (метални наглавувачи за стапови), стапови (метални стапови), столбови (метални столбови), столбови за електрични водови /метални/, столбови за телефонски водови /метални/, столбови /метални/, столбови /метални/ за ставање плакати, столбови/метални/, стреи над куќни врати /метални/, стропови (метални стропови), стругалки за отстранување кал од чевли, струготини (метални струготини), суров и полуобработен челик, тантал /метал/, тапи (метални капички на тапите за шишиња), тапи (метални тапи), течни горива (метални садови за течни горива), титан, товарење (габаритни мерки за товарење во железнички вагони), товарни метални платоа /палети/, томбаци/слитине/, топки (челични топки), торби (затворачи за торби) метални, тунгстен, керамиди (метални керамиди), феромолибден, феросилициум, феротитан, феротунгстен, ферохром, хафниум, храна (метални ормари за



храна), хром, хромни руди, цевки (метални арматури за цевки), цевки (метални цевки за слевање), цевки (метални цевки со повеќе отвори за цевки), цевки (метални цевки), цевки (метални цевководи), цевки (потиснувачки метални цевководи), цевки во облик на буквата Т /метални/, централно греење (метални цевки за централно греење), цинк, циркониум, чавли, чавли за на мраз /крампони/, чавличина, челик (легури на челик), челик (леен челик), челични жици, челични конструкции, челични ленти, челични ленти за обрачи, челични лимови, челични пердињачелични столбови /потпорни/, челични топчиња, челични цевки, шајки (метални шајки), шајки /ситна железна роба/, шарнири (метални шарнири), шишиња (затворачи за шишиња) метални, шишиња (метални кошници за шишиња), шишиња /метални садови/ за гас под притисок или за течен воздух, шкрилци од хром (куки за покривен шкрилец)

кл. 35 агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, анализа на производната цена, вештачење на дејности /експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување (заводи за вработување), дактилографски услуги, дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработкана текстови, огласување/рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатија), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, проценка на волна, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по

пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стебла во шуми (проценка на стеблата), стенографски услуги, такси (изработка на такси), телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање)/за отсутни претплатници/, товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз), хелиографско умножување, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 39 автобуски превоз, амбалажирање на производи, брза помош (превоз со коли за брза помош), брод (бродски превоз), бродови (гаражирање на кајчиња), бродови (извлекување насукани бродови), бродови (изнајмување кајчиња), бродови (спасување на бродови), бродови за патување, за разонода (услуги на патничките бродови), влечење возила, возачи на автомобили (услуги на возачите), воздушен превоз, галерии за возила (изнајмување галерии за возила), гаражи (изнајмување на гаражи), дистрибуција на електрична енергија, дистрибуција на вода, довод на вода, железница (превоз со возови), завиткување на стока, земање под наен брод за превоз на товар и петници, земање под наен ладилници, земање под наен паркинг простори, земање под наем скафандери/тешки/, земање под наен вагони, земање под наен возила, испорака /дистрибуција/ на производи, исговарување, излети (организирање излети), коли за брза помош (превоз со колите за брза помош), контејнери за складирање (изнајмување контејнери за складирање), коњи (изнајмување коњи), крстосување (организирање крстосувања), лични возила (изнајмување лични возила), лични возила (превоз со лични возила), магацини (изнајмување магацини), мразокршачи (услуги на мразокршачи), навигациски услуги, носење /товар, багаж/, нуркачки звона, организирање излети, отпадоци (превезување и истоварување на отпадоци), пакети (испорака на пекетите), паркиралишта (услуги на паркиралиштата), патници (превоз на патници), патувања (организирање на патувања), патувања (резервации за патувања), пилотирање, пошта разнесување пошта, подвижен имот (преселба на подвижен имот), покревање врата на брана, покукнина (превезување на покукнината), помош (давање помош) /превоз/, помош во случај на неисправност на возило влечење/, поморски превоз, поморско посредување, посредување при превоз, посредување за закуп на бродски простор, преселба, превоз (резервации за превоз), превоз на поштенски пратки или стока, превоз на капоцености, превоз на стока, превоз со камиони, превоз со колички, превоз со траект, превознички /шпедиторски/ услуги, придружба на патници, разнесување пакети, разнесување весници,

речен транспорт, резервирање на места /превоз/, скела (превоз со скела), складирање, складирање (упатства за складирање), складирање на стока, служби за испраќање, спасување (служби за спасување), такси услуги, трамвајски услуги, туристички агенции /со исклучок резервирање на хотели, пансиони/, туристички излети, упатства /информации/ за превоз, цевоводи (превоз по цевководи)

(111) **14276** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/784 (220) 03/11/2003

(181) 03/11/2013

(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/6-15,Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела, портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за чистење

(111) **14277** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/797 (220) 06/11/2003

(181) 06/11/2013

(450) 31/08/2008

(732) **BONGRAIN S.A.**

(a french Societe Anonyme a directoire et conseil de surveillance)

42 rue Rieussec, 78220 VIROFLAY, FR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SMAJLIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко, путер, сирење, крем (млечни производи), јогурт и млечни производи

кл. 30 - тестенини, слатки, сладолед и млечни десерти

(111) **14229** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/830 (220) 12/11/2003

(181) 12/11/2013

(450) 31/08/2008

(732) **Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CRYSTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, препарати за уништување штетници; фунгициди, хибрициди и инсектициди

(111) **14288** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/896 (220) 03/12/2003

(181) 03/12/2013

(450) 31/08/2008

(732) **B/BRAUN Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE**

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

ГЛУКОЗА БРАУН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **14289** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2003/897 (220) 03/12/2003

(181) 03/12/2013

(450) 31/08/2008

(732) **B/BRAUN Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE**

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат ул."Јуриј Гагарин" 55/ 50, 1000, Скопје

(540)

НАТРИУМ ХЛОРИД БРАУН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **14297** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2004/61 (220) 09/02/2004
(181) 09/02/2014
(450) 31/08/2008

(732) **Net2Phone, Inc.,**
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Delawar,
520 Broad Street, Newark, New Jersey,
07102, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

NET2PHONE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - хардвер, опрема и прибор предвидени за комуникации што функционираат преку глобална компјутерска мрежа како и други комуникациски системи и мрежи, имено телефонски уреди, вклучително и телефони за персонални компјутери, безжични и жичани телефони; опрема за телефонски услуги; видео и аудио картички што се поставени во персонален компјутер; излези и порти за пренесување и примање податоци, видео и други информации преку мрежи до кои се пристапува со помош на програмски пакети; компјутерски софтвер што се испорачува преку диск, ЦД РОМ, или други средства за обезбедување протокол за телефонски комуникации преку интернет

кл. **38** - услуги за комуникации што се нудат во областа на електронскиот промет, вклучително и телефонски услуги преку интернет и пренесување податоци, видео и други информации, преку глобална компјутерска мрежа и други системи и мрежи, за лица што користат персонални компјутери, телефони и други уреди за комуникација; услуги за обезбедување протокол за телефонски комуникации преку интернет во следните форми на врски: „персонален компјутер до телефон“, „персонален компјутер до персонален компјутер“, „телефон до персонален компјутер“ и „телефон до телефон“; обезбедување на услуги за комуникација преку користење телефонски или долговни картички

(111) **14264** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2004/239 (220) 22/03/2004
(181) 22/03/2014
(450) 31/08/2008

(300) 303 48720.8/35 22/09/2003 DE and
303 48718.6/21 22/09/2003 DE

(732) **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**
Metro-Strasse 1, D-40235 Dusseldorf, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** - хемиски производи за индустриски, научни и фотографски цели, хемиски производи за употреба во земјоделството, хортикултурата и шумарството, средства за заштита на цвеќе, хранливи соли, хемиски и природни средства за одржување на својствата на почвата, средства за прочистување на водата, алгициди; непреработени вештачки смоли и пластика; ѓубриња, конкретно, ѓубриња за тревници, трендафили, борови, цвеќе и сложени ѓубриња, рододендронски ѓубриња, сложени ѓубриња; смеши за саксии, градинарски тресет, средства за растресување на почвата; средства за гаснење пожар; супстанции за стврднување и лемење на металите; средства за штавење; лепила и кит за индустриски и домашни потреби; хемиски супстанции за конзервирање и одржување на свежината на прехранбените производи, филмови кои не се изложени на надворешно влијание

кл. **2** - бои, лак-боја, лакови, антикорозивни препарати, средства за заштита на дрво, средства за подобрување на бојата; средства за обојување што се употребуваат врз дрво и кожа, средства за чистење и полирање; природни непреработени смоли; метални плочи во прашкаста форма за молери, декоратери, печатари и сликари

кл. **3** - препарати за миене и белење; средства за чистење, полирање и одмастување, абразиви; сапуни, штирак за перење, парфимериски производи, етерски масла, препарати за нега на телото и за разубавување, деодоранси за лична употреба, средства за зајакнување на косата, спрејови за коса и лосиони за регулирање на косата, пасти за заби, средства за подобрување на мирисот и за освежување на воздухот (кои спаѓаат во класа 3), етерски масла за прехранбени производи

кл. **4** - индустриски масла и масти; средства за подмачкување, средства за апсорпција на прашина, средства за навлажнување на прашина и средства за сврзување на прашина; горива во цврста, течна и гасовита состојба, конкретно, јаглен, камен јаглен, кокс, пасти и коцки за палење, тресет, дрво, нафта, дизел гориво, гориво за греење, горива за мотори со внатрешно согорување, бензол, бензин, метилиран шпирт, течен гас како што се пропан и бутан, ацетилен, кислород и водород; светлечки супстанции; свеќи, восочни светилки, нокни светилки и фитили, запалки како материјал

кл. **5** - хемиски и производи за здравствена заштита, инсектициди, фунгициди, хербициди, средства против мекотели, средства против

нематоциди (видови валчести црви); лекови (освен оние кои се продаваат единствено во аптеките); диететски производи за медицински потреби, диететски производи засновани на витамини како што е храна за диети со ниска нутрицијентска и/или контролирана калорична вредност; лековити тревки во сува или во конзервирана форма, екстракти од лековити тревки, додатоци на храна, имено, производи кои се наменети за дополнување на човековата исхрана со природни елементи, витамини, мирудии, средства за подобрување на вкусот и растенија за крмење; витамински препарати; диететска храна за бебиња; цементи, завои; антисептици и средства за дезинфекција; лековити чаеви и лекови; препарати за уништување на штетници, конкретно, безрбетници; лепила за забни протези; дезодоранси за потреби на здравството, дезодоранси за освежување на воздухот; производи за женска хигиена, имено, санитарни крпи, заштитни гаќички, тампони, санитарни гаќички

кл. 6 - кабли и жици од метал (не се за електрична употреба); градежни материјали од метал; преносливи метални конструкции, конкретно, монтажни гаражи; метални цевки; каси и сефови; ситна железарија; метални парчиња, контејнери за отпад и буриња за вода направени од метал и пластика, цилиндри за пропан; производи направени од неблагородни метали, имено синџири, славини, капачиња за шишиња, цевни врски направени од метал и пластика, вентили, неповратни вентили направени од метал за дренажни цевки и доводи за вода, вентили и компензациони вентили како дел од машини, термостатски вентили како дел од грејни инсталации, вентили за гуми за моторни возила, решетки, тркалца за мебел, табли за означување, контејнери за транспорт, резервоари, метални парчиња за прозорци, врати и мебел

кл. 7 - електрични кујнски машини за кршење, мелење, дробење, сечење, пресување, мешање или гмечење, механички, електрични и рачни машини за мелење месо, машини за шиене, машини за миење садови, машини за перење, ротациони и уреди за сушење со превртување; мотори (освен за земјоделски машини); земјоделски и машини за хортикултура на моторен погон; земјоделски машини, инкубатори за јајца; машини за чистење, механички уреди за филтрирање; филтри како дел од машини или мотори; пумпи за пренос на течности, цврсти материи и воздух, на рачен, електричен или моторен погон, или како прилози на рачни уреди и машини; електрични косилки за трева, електрични гребла, електрични секачи за плевел; струјни агрегати; компензациони вентили, регулатори на притисок како дел од машини; машини за преработка на метал, дрво и пластика, компресори, автогени уреди за заварување, машини за метење, механички, електрични и рачни плугови за снег, машини за чистење, механички уреди за филтрирање, механички, електрични и рачни уреди за подигање; машини за шиене, машини за плетење, машини за миење садови, машини за перење, машини за пеглање, електрични уреди за домаќинство и кујнски потреби

(кои спаѓаат во класата 7), уреди за запечатување, механички, електрични и рачни машини за сечење леб и месо, отвораачи за конзерви, механички, електрични и рачни миксери, уреди за екстракција на сок, електрични ножеви, електрични машини за отсекување, повеќенаменски кујнски машини, машини за правење резанки, механички, електрични и рачни уреди за мешање, машини за мелење месо, машини за мелење зрна, машини за мелење кафе и повеќенаменски уреди за сечење, преси за домаќинство; алати на електричен погон за DIY-ентузијаста, машини за сечење, дупчење, вибрационодупчење, рамнење, дупчење со сврдло, дробење и мелење; чекани за дупчење, одвивачи на завртки наменети за дупчење, построенија за дупчење и мелење, мотори за мелење и дробење, стругови, електрични пили, пили за сечење кривини, ланчани пили, пили (бусола), кружни пили, кружни пили поставени на маса, машини за сечење и работни маси прилагодени за горенаведените алати, електрични стругови, уреди и машини за дробење, електрични и рачни алати за спојување, железа за електрично лемење и построенија за лемење, пиштоли за лемење, пиштоли за лепење со топла смеа, менгеме, електрични агрегати, струјни агрегати, агрегати за топол воздух, уреди за прскање боја, механички, електрични и рачни уреди за отстранување сидни тапети, уреди за топол воздух и вентилатори, исто така и за отстранување лакови, машини за сечење и одделување плочки, уреди и машини за електрично заварување, уреди за чистење под висок притисок, машини за пескарење, уреди за дробење со дупчење, исто така и како прилози на електрични дупчалки, уреди за регистрирање метал и напон, уреди за отворање гаражни врати, ролетни направени од метал и синтетички материјал, мотори за ролетни и лифтови; уреди за перење; компресори и прибор, имено, пиштоли за прскање боја, мерачи за пумпање гуми, пиштоли за прскање со спреј, уреди за пескарење; ремени за макари, ремени од јажиња, исто така и на електричен погон; механички, електрични и рачни дигалки; електрични тримери за тревници, машина за сечење жива ограда на акумулаторски погон, уреди за дотерување тревници, градинарски мотики, коси на моторен погон, секачи на плевел, апарати за уништување документи, косилки за слама, косилки за трева на моторен или електричен погон, косилки за трева во вид на трактори и други возила

кл. 8 - рачни алати, инструменти и уреди за потреби на земјоделството, хортикултурата и шумарството, за употреба во секторите за проектирање машини и апарати и во технологијата за производство на автомобили и во градежништвото; механички косилки за трева, механички секачи за плевел, електрични и механички ножици за жива ограда; ножеви, вили и лажици; орудие за удирање и продупчување; сечива; електрични машини за стрижење; уреди за сечење нокти; уреди за чешлање кучиња

кл. 9 - електрични, електротехнички, електронски апарати и инструменти (кои спаѓаат во класата 9); апарати и инструменти за употреба во слабострујна



технологија, имено, за информациската, високофреквентната и регулирачката технологија; научни апарати и инструменти за лабораториски истражувања; апарати и инструменти за наутика, премерување, фотографирање, кинематографија, оптика, тежинско мерење, земање мерка, сигнализација, контрола, спасување животи; очила, двогледи; апарати за наснимување, пренос и репродукција на звук и слики; проектори на слики, апарати за зголемување, трногарки за камера; уреди и машини за копирање во боја, вклучително и од електростатски и термален тип, машини за фотокопирање и умножување; радио и телекомуникациски уреди; интерфонски машини; магнетни носачи на податоци во форма на ленти, фолии, дискови, касети, грамофонски плочи; автоматски машини за продавање и механизми за апарати кои се активираат со ситни пари; регистер каси, машини за сметање, апарати и компјутери за обработка на податоци, за електронско, магнетно и оптичко складирање на податоци, за складирање на ROM-, PROM-, EPROM-, EEPROM-, ЦД-ROM, чипови (интегрални кола), дискети, магнетни дискови; електрични табели за вклучување со мемориски уреди, сите горенаведени производи без и со наснимени информации; микропроцесори; периферни елементи за компјутери, конкретно, печатари, монитори, електромеханички, електронски, оптички и акустички влезни и излезни единици, тастатури, „интерфејс“ уреди; компјутерски хардвер, конкретно, уреди за контрола на курсорот за употреба на компјутерски индикаторни уреди и компјутерски табели за вклучување; уреди, поврзување кабли и приклучници за поврзување или мрежно организирање на апарати за обработка на податоци и апарати за информациската технологија; уреди за забава како прибор за ТВ апарати или компјутери; компјутерски програми, датотеки; противпожарни апарати; триаголници знаци за предупредување; електрични кабли, жици, сродни проводливи и поврзувачки парчиња, прекинувачи и разводни табели или ормари; акумулатори, брзинометри, трансформатори; филмови наменети за надворешно изложување; облека за заштита од несреќи, вклучително чевли, специјална облека за спасување, штитници за лице, заштитни очила или маски за работници; облека за нуркање, очила за нуркање, очила за скијање; заштитни шлемови за зимски спортови, за јавачи, за велосипедисти и мотоциклисти; правосмукалки, машини за чистење подови, пегли за облека уреди за запечатување; електричен апарат за лемење, електричен апарат за заварување, уреди за полнење батерии; специјални контејнери прилагодени да одговараат на горенаведените апарати и инструменти

кл. 10 - ортопедски артикли, имено, ортопедски завои, стегачи, чорапи (за навлекување) и чевли; хируршки материјали; грејни пернициња и кебиња за медицински потреби; санитарни апарати, имено, апарати за мерење крвен притисок, слушни помагала, термометри, апарати за мерење шеќер во крвта, инхалатори, уреди за акупунктура, уреди за третирање на кожата, уреди за масирање,

апарати за употреба во физиотерапијата, уреди за стимулирање - на струја, стетоскопи за уреди за мерење на крвниот притисок; термални пернициња, уреди за инфрацрвено зрачење, потпорни пернициња, инвалидски колички, помагала за одење, мерачи на пулс, кади за создавање вртлози на водата, уреди за полирање заби, кондоми, капачиња за шишиња за хранење, цуцли

кл. 11 - електрични шишиња за топла вода, електрични грејачи за стопала; апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација и водопроводливост, санитарни инсталации, сушалки за перални; грејни пернициња и кебиња за медицински потреби; грејни пумпи, апарати за правење сладолед, апарати за правење кисело млеко

кл. 12 - возила за друмски и воден сообраќај, конкретно, приколки и бродови - носачи на автомобили, мопеди, моторцикли, велосипеди, кајаци, чамци и едреници, снежни плугови и трактори за на снег; колички со едно тркало, градинарски колички, инвалидски колички, колички за бебиња, колички за голф, колички за црева, чамци кои треба да се надуваат; резервни делови за возила за друмски и воден сообраќај, конкретно, анласери, ауспуси, коначници, трепкачки светла, задни аларми, труби, менувачи на брзини, спојки, мотори и погонски ремени, вентилатори и цилиндри за мотори, автомобилски седишта, управувачки тркала, тркала, автомобилски гуми, рабни елементи на тркалата, вентили за автомобилски гуми, амортизери, спојки, прибор за автомобили и велосипеди, багажници и простори предвидени за скии, синцири за снег, спојлери, потпирачи за глава, сигурносни појаси, сигурносни седишта за деца, мрежи, ремени и пумпи за воздух за велосипеди, прибор за поправка; кутии кои се монтираат на кровот на автомобилите

кл. 13 - огномет

кл. 14 - скапоцени метали и нивни легури и предмети направени од нив или обложени со истите, имено, уметнички предмети, украсни предмети, садови за на маса и украси за на маса (освен прибор за на маса), тенџериња и тавчиња, часовници за на рака, медали и брошови, табакери и држачи за пури и/или цигари, јувелирски прибор, накит, бижутерија, скапоцени камења и минерали; саати и часовници и други хронометри

кл. 15 - музички инструменти

кл. 16 - хартија и картон (кои спаѓаат во класата 16), производи направени од хартија и картон (хамер), имено, хартиени крпи, салфети, филтерска хартија, хартиени шамивчиња, тоалетна хартија, хартиени пелени, контејнери за пакување, хартиени торби, печатени работи, артикли за повез на книги, имено, предиво, леноно платно и други ткаенини наменети за повез на книги; фотографии, канцелариски материјал, фотографски албуми, лепила за хартија и канцелариски материјал или за домашни потреби, вклучително и занаетчиство; самолепливи ленти за хартија и канцелариска употреба или за домашни потреби; сликарски

реквизити, имено, глина за моделирање, платно, боја, палети и ногарки, препарати за обојување и лимови; четки; електрични и електронски машини за пишување, канцелариски артикли (освен мебел), имено, машини за зборување, машини за франкирање (платена поштарина), досиеја, коншници за писма, отворачи за писма, подлошки за работни бироа, перфоратори, хефталици, диктафони, стеги и спајувалки за хартија, мастилени ленти, помагала за вршење корекции за канцелариска употреба, печати, перничина со мастило, мастило за печати, мастило за пишување и цртање, водени бои, држачи за документи, досиеја и папки за документи, заштитни табли за досиеја и папки, држачи за пенкала со мастило и хемиски моливи, острилки за моливи, прибор за на работно биро, канцелариски кутии со мали фиоки, индекси (јавачи) за картички, роковници за на маса, корпи за отпадна хартија, канцелариски ножици, секачи на хартија, ваги за писма, лизгачки линијки; образовен и инструкциски материјал (освен апарати) во форма на печатени работи; препариран дивеч, животни и растенија, геолошки модели и препарати, глобуси, опрема за цртање врз училишни табли; прстенест повез, конференциски папки, тефтери за пишување, папки за документи, вежбанки за пишување, за аритметика, за музика, тетратки со азбучник и тетратки за домашна работа, материјали за пакување направени од пластика, имено, папки, торби и фолии; печатени писма и блокови

кл. 17 - фолии, плочи и палки направени од пластика во вид на полупроизводи; средства за запечатување, пакување и изолирање; азбест, светкав материјал и производи направени од истото, имено, противпожарна облека и изолациони костуми; црева (кои не се од метал); самолепливи ленти, освен за медицински потреби, за хартија и канцелариски материјал или за домашна употреба

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи направени од кожа, имено, торби и други производи кои не се прилагодени да одговараат на артиклите кои треба да ги прифатат, мали производи од кожа, конкретно, паричници и кесички за клучеви; кожа и крзно, куфери и мали чанти; чадори, чадори за сонце и бастуни, рачни торби, актовки, торби за пазување, училишни торби, торби за на рамо, ранци

кл. 19 - градежни материјали (не се од метал), конкретно, полупреработено дрво и греди, табли и плочи, иверка, градежно стакло, конкретно, стаклени плочки и прозорски стакла, цевки (кои не се од метал) наменети за градежништво; преносливи објекти (кои не се од метал), конкретно, монтажни гаражи, градинарски куќички и шупи

кл. 20 - мебел, мебел за кампување, креветски реквизити (освен постелнина), душеци, перници, вреќи за спиење наменети за кампување; огледала, рамки; производи направени од дрво или замена за дрво, имено, „паспарту“ за рамки за слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци, транспортни палети, буриња, контејнери, ковчежи, работни маси, резервоари, чепови, летви, рачки

за алати, намотки за предиво, закачалки за палта, штипки за алишта, уметнички предмети, украсни предмети; производи направени од пластика, имено, „паспарту“ за рамки за слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци, транспортни палети, буриња, контејнери, ковчежи, резервоари, клинци, завртки, пинови, плочки за имиња, парчиња за мебел, прозорци и врати, шини за завеси и куки за завеси, внатрешни хоризонтални ролетни, закачалки за палта, штипки за алишта, капачиња за шишиња, летви; поштенски сандачиња што не се од метал и не се сидани; производи направени од плута, трска, рогозина, стапови, рогови, коска, слонов коска, коска од кит, оклоп од желка, ќилибар, седеф и морска пена

кл. 21 - мали рачни уреди за домаќинство и за кујнска употреба (освен сидни држачи за чаши и хартиени крпи и атомизери за течности и прашоци од било кој вид), преносливи контејнери за домаќинство и за кујнска употреба (кои не се направени од скапоцени метали или обложени со истите); електрични и рачни уреди за нега на тело и за забавување, електрични чешли и четки за заби, електрични маникирски уреди, водени чепкалки за заби, прскалки за тревници; чешли, сунгери; четки (освен четки за боење); материјали за чистење, челични струготини; електрични и рачни уреди за чистење; опрема за готвење направена од метал, како што се тенџериња, тавчиња и котлиња, кофи, производи направени од стакло, порцелан и камен за домаќинство и за кујнска употреба, имено, чинии, чаши, табли, тавчиња, садови, тегли, длабоки садови, бочви со капак, чаши за пиво, чаши за вино, вазни, пехари, чинии, тегли за мармалад и џем, комплекти за шеќер и крем, комплекти за мирудии (за оцет, бибер и масло), садови за овошје, бокали за мешање, бокали за турање и шишиња

кл. 22 - јажиња, сајли, мрежи, имено, мрежи за риболов и за пазување; шатори, церади, едра, торби за пакување направени од штофен материјал; торби за транспорт и складирање на производи

кл. 23 - предива и намотки за текстилни потреби

кл. 24 - ткаенини, текстилни производи, имено, штофови, завеси, ролетни на валци, текстилни производи за домаќинство, за на маса и постелнина; покривки за кревет и за маса, текстилни производи за куќен мебел и за украсување

кл. 25 - облека, вклучително и чевли, чизми, патики и облека за на глава

кл. 26 - конци и везови, ленти и врвки за чевли; копчиња, куки и дупчиња, игли; вештачко цвеќе

кл. 27 - килими, простирки за пред врата, простирки, линолеум и подни облоги направени од гумени, синтетички или текстилни материјали, конкретно монтирани теписи, плочки од теписон, чергички за покрај кревет, черги и стази, сидни тапети (освен оние кои се направени од текстилен материјал)

кл. 28 - игри, карти за играње, конкретно електрични и електронски игри; играчки; гимнастички и спортски справи, сноркел; украси за елка



кл. **29** - диететски производи на протеинска и/или јагленохидратна основа како храна за ниско хранливи и/или диети со контролирани калории; месо, риба, жива и нежива морска храна, живина и дивеч, исто така и конзервирани, преработени и замрзнати, конзервирано, сушено или замрзнато овошје и зеленчук; екстракти од месо, месо, риба, желе од овошје и зеленчук; џемови и мармалади; јајца, млеко, млечни производи, имено, путер, сирење, крем, кисело млеко, млеко во прав за нутриционистички потреби; масла за јадење и масти; инстант јадења кои суштински се состојат од месо, риба, жива и нежива морска храна, живина, дивеч, зеленчук или преработено овошје (исто така и во замрзната форма), десерти направени од кисело млеко, кварк (основна честичка) или крем

кл. **30** - преливи за салата, мајонези; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе и чај, препарати од брашно и жита (освен сточна храна), конкретно жита за појадок; паста (од брашно), чоколадо и чоколадни производи, чоколадни бонбони, вклучително и оние со полнења од течно вино и/или ракија, бонбони, леб, слатки и колач, лед за јадење, мед, меласи, квасец, прашок за печење, сол, имено, сол за домаќинство, сол за добиток и сол за заштита од поледица; сенф, оцет, сосови (освен преливи за салата); мирудии и смеси на мирудии; средства за подобрување на вкусот на храната (освен етерни масла)

кл. **31** - земјоделски, хортикултурни и шумски производи, имено, семиња и друг материјал за размножување, непреработени зрна, непреработено дрво; свежи растенија и цвеќе, луковки и тубери (корени во облик на компир) за цвеќиња; свежо овошје и зеленчук, конкретно компири, семиња; сушени растенија, прстирка од слама и губриво и од тресет, прстирки за мачиња, сточна храна, конкретно, храна за кучиња и мачки; живи животни, конкретно, украсни рипки

кл. **32** - пиво, минерална вода и газирана вода, како и други безалкохолни пијалаци; сирупи и други препарати за правење пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови

кл. **33** - алкохолни пијалаци (освен пиво), конкретно, вино, ракија и ликери

кл. **34** - тутун; производи од тутун, конкретно, цигари и пури, реквизити за пушачи, имено, кутии за тутун, држачи за пури и цигари, кутии за пури и цигари, пепелници, при што ниеден од горенаведените производи не се состои од или не е обложен со скапоцени метали или нивни легури, основи за луле, чистачи за луле, секачи на пури, пулиња, запалки за цигари, џебни реквизити за самостојно виткање цигари, хартија за цигари, филтри за цигари, гориво за запалки, кеси за тутун, наргиле, кибритчиња

кл. **35** - рекламирање, маркетинг, совети за маркетинг и набавка; истражување и анализа на пазарот; односи со јавноста; раководење; деловно управување; совети за деловно работење, организација на работата, кадровско работење

и економскиот аспект на фирмата; канцелариско работење; презентација на производи и услуги во хипермаркети, супермаркети, малопродажба и магацини за храна; работење на продавниците на големо, супермаркетите, малопродажбата и магацините за храна, имено, преговори и склучување, договори кои се однесуваат на набавка и продажба на производи и користење услуги

кл. **36** - услуги за осигурување; финансиски услуги; трансакции на готовина; услуги за недвижен имот

кл. **37** - градежни услуги; услуги за поправки; инсталациски работи; изнајмување машини и уреди

кл. **38** - телекомуникации, конкретно обезбедување пристап до компјутерска мрежа, информации на интернет, пристап до интернет, телекомуникациски врски со компјутерска мрежа, платформи и портали на интернет и интранет, функционирање на „теле-шопинг“ канал, услуги за електронска пошта, услуги на „жешки“ линии, проследување и прибирање новости од сите видови до или од интернет адреси (веб пораки)

кл. **39** - транспортни услуги, конкретно испорака на пакети и производи, шпедитерски услуги, превознички услуги, услуги за влечна служба и транспорт, испорака на производи по пошта, пакување и складирање на производи; организација и договарање на патувања; пополнување на продажни рафтови обезбедување информации за складирање; услуги за паркиралишта; изнајмување возила и прибори за возила (багажници)

кл. **40** - обработка на материјали, конкретно печатени работи, развивање фотографски филмови, производство на фотографски отпечатоци, обработка на филмови (вклучително и дигитален тип), рециклирање отпад и шут

кл. **41** - образование; обука; забава; спортски и културни активности; организација и водење конференции, конгреси и симпозиуми, изнајмување аудио и видео апарати; услуги за игри кои се нудат во секој момент преку централен компјутер; објавување и издавање книги, списанија и часописи

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувачки работи и сродни проектантски услуги; услуги за индустриска анализа и истражување; креирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; ажурирање на интернет локации, совети за креирање на свои страници и интернет локации, совети за телекомуникациска технологија; совети во врска со права од индустриска сопственост; обезбедување компјутерски програми во мрежи за податоци, функционирање на машини за пребарување за интернет; заштита на податоци; складирање податоци; управување со податоци на сервери; креирање компјутерски софтвер, домашни страници и веб сајтови; услуги за датотеки и програмирање електронска обработка на податоци; изготвување и обработка на дигитални податоци; совети за електронска обработка на податоци; услуги за креирање и истражување кои се однесуваат на нови производи

(за други); реализација на програми во мрежи за електронска обработка на податоци; поставување компјутерски програми; конфигурација на компјутерски мрежи преку софтвер; лиценцирање на софтвер; истражување и пребарување во датотеки и на интернет за други; нега и поставување на софтвер; емитување на интернет страници; издавање и регистрација на називи на „домејни“; изнајмување простор за складирање, компјутерски софтвер, апарат за обработка на податоци, простор за складирање на интернет, веб сервери; правни совети и претставување; раководење со права од индустриска сопственост и авторски права, издавање лиценци за права од индустриска сопственост и авторски права

кл. 43 - угостителски услуги и сместување на гости

кл. 44 - медицински и ветеринарни услуги; услуги за здравствена заштита и разубавување на луѓе и животни; услуги во областа на земјоделството, хортикултурата или шумарството

кл. 45 - лични и социјални услуги кои се однесуваат на индивидуални барања; услуги за обезбедување заради заштита на стоки и лица

(111) 14269 (151) 30/05/2008

(210) TM 2004/339 (220) 06/05/2004

(181) 06/05/2014

(450) 31/08/2008

(732) BRIGHTPOINT, INC.

(a corporation of the State of Delaware)
501 Airtech Parkway Plainfield,
Indiana 46168, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



BRIGHTPOINT
Your Success Is Our Business.

(591) црна, бела, црвена, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дистрибуторство во областа на опремата за безжична комуникација, имено, уреди за безжична комуникација вклучително и телефонски апарати со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на лични податоци; полначи на батерии за безжични телефони, уреди за отстранување на батериите, замена на батериите, засилувачи на снагата, уреди и прибори што се поставуваат на глава; носачи и лежишта ташни и торби; слушалки што се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за запалки за цигари; антени; капачиња за слушање на-телефонски разговори; продолжни кабли за телефонски уреди со слушалка; енергетски и

кабли за пренос на податоци; резервни делови за опрема за безжична комуникација; игри за опрема за безжична комуникација што може да се преземат од мрежа и се наснимени на CD-ROM; уреди за безжична комуникација што се компатибилни со „Bluetooth“; уреди за безжично пресметување; челни плочи за уреди за безжична комуникација; графика за уреди за безжична комуникација; аудио и видео за уреди за безжична комуникација; дигитални камери за уреди за безжична комуникација; уреди за складирање податоци за опрема за безжична комуникација; сите според нарачка и спецификација; водење залихи

кл. 36 - финансиски услуги што се однесуваат на опрема за безжична комуникација, имено водење на побарувања од купувачите, обработка на побарувањата и наплатата, како и депозити (гаранции) за кредитни ризици

кл. 37 - поправка и санација на опрема за безжична комуникација

кл. 39 - складирање на залихи и раководење со опрема за безжична комуникација за други

кл. 42 - дизајнирање на пакувањето опрема за безжична комуникација за други

(111) 14295 (151) 16/06/2008

(210) TM 2004/500 (220) 13/07/2004

(181) 13/07/2014

(450) 31/08/2008

(732) ПЕТРОВСКИ ИГОР

ул.„Тоне Томшиќ“ 25/2-1, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - буренца /неметални/, воздух (перничина наполнети со воздух), не се за медицинска употреба, затворачи за шишиња, ковчежиња, ковчежи, кошници, кутии за накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачки, натписни плочки од дрво или пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви, облека (штипки за облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики, сандаци, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење), украсни сидни апликации, украсување, уметност (уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси)



кл. 25 блузи, долна облека, влечки, вратоврски, гајички со пелени за доенчиња, горна облека, долна облека, елеци, капи за капење, машки гајички за капење, капи (беретки), коленици, конфекциска облека, костуми, кошули, куси чорапи, машки гаји, наметки за бања, обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци, трикотажни предмети за облекување, униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси

кл. 26 брошеви, везови (рачна изработка), вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато, игленици, копци за појаси, копчиња, метални значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни значки

кл. 28 балони за игра, билијар, боди билдинг направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол на воздух)/играчки, гимнастичарски справи, градежни елементи (играчки), друштвени игри, заштитници, змејови од хартија, играчки, игри, карневалски маски, коњи за лулање, кугли за играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли-играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс, рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за мечување, шах, штици за отскокнување, џамлици за играње

кл. 35 трговија на големо и мало со: буренца/неметални/, воздух (перничкиња наполнети со воздух), не се за медицинска употреба, затворачи за шишиња, ковчежиња, ковчежи, кошници, кутии за накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачи, натписни плочки од дрво или пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви, облека (штипки за облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики, сандачи, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење), украсни сидни апликации, украсување, уметност (уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси), блузи, долна облека, влечки, вратоврски, гајички со пелени за доенчиња, горна облека, долна облека, елеци, капи за капење, машки гајички за капење, капи (беретки), коленици, конфекциска облека, костуми, кошули, куси чорапи, машки гаји, наметки за бања, обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци, трикотажни предмети за облекување, униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси, брошеви, везови (рачна изработка), вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато, игленици, копци за појаси, копчиња, метални значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни значки, балони за игра, билијар, боди билдинг направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол на воздух)/играчки, гимнастичарски справи, градежни елементи (играчки), друштвени игри, заштитници, змејови од хартија, играчки, игри, карневалски маски, коњи за лулање, кугли за играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли-играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс,

рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за мечување, шах, штици за отскокнување, џамлици за играње, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, манекени и манекенски услуги, објавување рекламни текстови, пропагандни дејности, рекламирање по пат на радио и телевизија, рекламна хроника, рекламни агенции, уредување излози, ширење рекламен материјал

кл. 39 - излети (организирање излети), коњи (изнајмување на коњите), крстосување (организирање крстосувања), патници (превоз на патниците), патувања (организирање на патувањата), превоз, придружба на патници, скела (превоз со скела), спасување (служби за спасување), туристички агенции, туристички излети

кл. 41 - образовни услуги, видео ленти, кампови за летување, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, музејски услуги /презентација, изложби/, натпревари, објавување текстови, приредби, разговори, разонода, семинари, симпозиуми, спортска опрема, конференции, филмови, централни бази на податоци, спортски натпревари, филмови

(111) 14203	(151) 30/05/2008
(210) ТМ 2004/549	(220) 23/07/2004
	(181) 23/07/2014
	(450) 31/08/2008

(732) **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC**
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Dulux

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, глазури, лакови; адитиви за сушење и впивање боја; разредувачи, производи за боење, сите наведени стоки како додатоци на бои, фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали (во форма на боја); препарати за третман на дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или премачкани со фирнајз површини што можат да се преместуваат

(111) 14204	(151) 30/05/2008
(210) ТМ 2004/550	(220) 23/07/2004
	(181) 23/07/2014
	(450) 31/08/2008

(732) **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC**
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - бои, глазури лакови; адитиви за сушење и впивање боја; разредувачи, производи за боење, сите наведени стоки како додатоци на бои, фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали (во форма на боја); препарати за третман на дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или премачкани со фирнајз површини што можат да се преместуваат

(111) **14279** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2004/556 (220) 26/07/2004

(181) 26/07/2014

(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ПЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; средства за отстранување каменец, чистење (производи за чистење), сапуни; парфимерија; етерични масла; капење (косметички производи), шампони, препарати за нега на косата, лосиони за коса, препарати за нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба натопени со косметички лосиони, косметички препарати за нега на кожата, дезодоранси за лична употреба, производи за бричење, креми за кожа, лосиони за коса, препарати за заштита од сонце, масло, масло за косметичка употреба

кл. 5 - фармацевтски производи, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во

медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба; носни шамичиња од хартија за еднократна употреба; салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(111) **14280** (151) 27/05/2008

(210) ТМ 2004/557 (220) 26/07/2004

(181) 26/07/2014

(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

FIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; средства за отстранување каменец, чистење (производи за чистење), сапуни; парфимерија; етерични масла; капење (косметички производи), шампони, препарати за нега на косата, лосиони за коса, препарати за нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња за еднократна употреба натопени со косметички лосиони, косметички препарати за нега на кожата, дезодоранси за лична употреба, производи за бричење, креми за кожа, лосиони за коса, препарати за заштита од сонце, масло, масло за косметичка употреба

кл. 5 - фармацевтски производи, крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи за лични цели за еднократна употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; бебешки пелени од хартија и целулоза за еднократна употреба; носни шамичиња од хартија за еднократна употреба; салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(111) **14205** (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2005/81 (220) 09/02/2005

(181) 09/02/2015

(450) 31/08/2008

(732) **IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI**
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2,
34480 Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - електрични адаптери; штекери, приклучоци за штекери; прекинувачи на електрични синџири; електричен излезен сигнал (излезна сила); затворени електрични прекинувачи; осветлено јаже (јаже со светилка) за електрични кабли; електрични затвораџи; електрични кабли; терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини циркуларни прекинувачи; електрични контролни плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци регулатори за светлоелектрични; електрични врски; сензори; зголемувачи на трансформатори; електрични трансформатори; намалувачки електрични трансформатори; телефонски приемници

кл. 11 - цевчести ламби; држачи за ламби; цевки за електрични ламби; масивни глави прегради за електрични ламби; халогенки; ламби за новогодишни дрвја вклучително двојни светла; спирални ламби; електрични ламби; лустери; приклучок за ламби; електрични приклучоци за ламби вклучително и за ламбите од керамика; светла за аквариум; прибор и алат за светлина; спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни ламби; сидни ламби; ламби за бироа; надворешни ламби; тавански ламби; придушени халоген ламби; флуоросцентни цевки; фенери

(111) 14207 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2005/82 (220) 09/02/2005

(181) 09/02/2015

(450) 31/08/2008

(732) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2,
34480 Bakirkoy, Istanbul, TR

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - електрични адаптери; штекери, приклучоци за штекери; прекинувачи на електрични синџири; електричен излезен сигнал (излезна сила); затворени електрични прекинувачи; осветлено јаже (јаже со светилка) за електрични кабли; електрични затвораџи; електрични кабли; терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини циркуларни прекинувачи; електрични контролни плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци регулатори за светлоелектрични; електрични врски; сензори; зголемувачи на трансформатори; електрични трансформатори; намалувачки електрични трансформатори; телефонски проемници

кл. 11 - цевчести ламби; држачи за ламби; цевки за електрични ламби; масивни глави прегради за електрични ламби; халогенки; ламби за новогодишни дрвја вклучително двојни светла; спирални ламби; електрични ламби; лустери; приклучок за ламби; електрични приклучоци за ламби вклучително и за ламбите од керамика; светла за аквариум; прибор и алат за светлина; спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни ламби; сидни ламби; ламби за бироа; надворешни ламби; тавански ламби; придушени халоген ламби; флуоросцентни цевки; фенери

(111) 14235 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2005/89 (220) 11/02/2005

(181) 11/02/2015

(450) 31/08/2008

(732) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle,
Washington 98134, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

FRAPPUCCINO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, чевли и капи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 14215 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2005/185 (220) 25/03/2005

(181) 25/03/2015

(450) 31/08/2008

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД“, АД - Скопје
бул. „Александар Македонски“, бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)

ZYTRON



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) 14225

(151) 26/05/2008

(210) ТМ 2005/307

(220) 29/04/2005

(181) 29/04/2015

(450) 31/08/2008

(732) **The Royal Bank of Scotland Group plc**
36 St Andrew Square Edinburgh EH2 2YB, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MAKE IT HAPPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - магнетски шифрирани картички за носење податоци; повеќефункционални картички за финансиски услуги; трошковни картички, готовински картички, банковни картички, чековни картички, кредитни картички, долговни картички; компјутерски софтвери и публикации во електронска форма што се испорачуваат преку централен компјутер од датотеки или од локации обезбедени на интернет (вклучително и „веб“ страниците и „веб сајтовите“); компјутерски софтвер и апарати за телекомуникации (вклучително и модеми) наменети за обезбедување врска со датоази, компјутерски мрежи и интернет; компјутерски софтвер кој овозможува пребарување на податоци; делови и елементи за сите горенаведени производи; уреди што се држат во рака наменети за плаќање и услуги за вредносна размена, како и за овозможување обработка на други лични информациски услуги; картички за автоматски машини за известување, картички за пристап, картички за идентификација, картички со интегрирани чипови и картички со претходно платена вредност и системи за поддршка што се однесуваат на истите; машини за автоматско известување, уреди за читање на картичките на самото место на продажба, уреди за пристап од далечинска локација; носачи на податоци; компјутерски софтвер за обезбедување банкарски услуги, финансиски услуги, услуги за управување со банковни сметки, услуги за монетарен трансфер, услуги за плаќање, финансиска анализа и финансиски извештаи, услуги за финансиско управување и информациски услуги што се однесуваат на банкарство и финансии; компјутерски софтвер кој овозможува пребарување на податоците што се однесуваат на горенаведеното; публикации, билтени, списанија, часописи, памфлети и листови со информации и упатства - сите во електронска форма, набавени он-лајн од бази на податоци или од локации што се обезбедени на интернет (вклучително и „веб“ страниците); публикации, билтени, списанија, часописи, памфлети и листови со информации и упатства - сите во дигитална или електронска

форма или обезбедени преку ЦД РОМ или дискета

кл. 16 - хартија, хартиени производи и рекламни материјали; печатени работи, канцелариски материјал, весници, часописи и чековни книшки; печатени публикации, билтени, списанија, памфлети, листови со информации и упатства; пластични картички (различни од шифрирани или магнетски); картички обложени со пластика што содржат печатени работи

кл. 35 - услуги за сметководство; книговодство; услуги за регистрација на фирми; услуги за регистрација на акции; изготвување платни списоци; деловни проценки, испитувања, истражувања, совети за истражување и деловно управување; правни услуги (деловни); консултации за деловно управување; услуги за рекламирање и промоција и информациски услуги што се однесуваат на истото; деловни и комерцијални информациски услуги - сите обезбедени он-лајн од компјутерска база, компјутерска мрежа, глобална компјутерска мрежа или интернет; изготвување реклами за употреба како „веб“ страници на интернет; услуги за деловно управување; услуги за деловни совети; изготвување адресари за објавување преку глобални компјутерски мрежи или интернет; изготвување реклами за употреба на или како „веб“ страници или „веб сајтови“ преку глобални компјутерски мрежи или интернет; обезбедување простор на „веб сајтовите“ заради рекламирање производи и услуги; услуги за деловна администрација за обработка на продажба преку интернет; деловно планирање; анализа и истражување на пазарот; прибирање, складирање и обработка на податоци; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги; монетарен трансфер; услуги за плаќање; банкарски услуги преку автомати; домашно банкарство; банкарски услуги преку интернет; услуги за штедење; услуги за плаќање сметки; услуги за плаќање кредити; услуги за кредитни картички, долговни картички, трошковни картички, готовински картички и банковни картички; управување со готовина; управување со инвестиции; услуги за депонирање во сефови; услуги за банкарско срамнување; услуги за задолжување на сметки; персонални услуги (платен список); услуги за залог; услуги за готовинска исплата на чекови; посредување за кредити; услуги за автоматско издавање готовина, услуги за работа со машини за автоматско известување; услуги за осигурување; финансирање заеми; заеми (финансиски) врз основа на гаранција; услуги за финансиско инвестирање; услуги за инвестирање во основни средства; услуги на повереник; услуги за финансиско управување; посредници и застапници (за гаранции и други видови обврзници); услуги за консултации во областа на финансии; совети за инвестиции; финансиски гаранции (услуги за гаранции); финансиска анализа и изготвување извештаи; услуги за финансиски информации; услуги за



финансиско истражување; финансиски услуги (обезбедување финансиски средства за други); услуги за совети во областа на финансиите; услуги за обезбедување и купување информации за финансии и/или кредити; управување со финансиски работи; компјутеризирани финансиски услуги; совети и испитувања во врска со кредити; услуги за обезбедување кредити; прифаќање депозити; попуст на меници; домашно префрлување средства, гаранција за одговорност, прифаќање меници, гаранции за давање заем, стекнување и трансфер на парични побарувања; услуги на повереник; старателство над парични средства; договори за термински испораки; обврзници, парични побарувања, лична сопственост, земја, права за уредување на земјишни површини и права за изнајмување земјиште; размена на парични средства; трансакции за размена на странски валути, услуги за размена на странски валути, услуги за патнички чекови; деловни активности што се однесуваат на акредитиви, промет со обврзници, уредување на индекси, опции со обврзници, гаранции за термински испораки во прекуокеански земји, потпишување обврзници, водење претплата и нудење обврзници, обезбедување информации за пазарот на акции, посредување за животно осигурување, потпишување животно осигурување, застапништво за неживотно осигурување, уредување барања за неживотно осигурување, потпишување на неживотно осигурување, услуги за статистичко осигурување; услуги за хипотека; спонзорства за спортови, спортски екипи и спортски настани; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 41 - услуги за образование и забава; информации што се однесуваат на услуги за финансии, банкарство, осигурување, економија и инвестиции, што се обезбедуваат преку централен компјутер (не може да се преземат од базата на податоци); електронски публикации што се обезбедуваат преку централен компјутер (не може да се преземат од базата на податоци); организирање спортски настани и натпревари; подготвување и водење семинари, конгреси, конвенции и изложби; образование и обука во врска со услуги за банкарство, финансии, осигурување, економија и инвестиции; публикација на рекламен материјал, печатени работи, часописи, билтени, списанија, памфлети, листови со информации и упатства и други текстови што се однесуваат на банкарството финансиите осигурувањето, економијата и инвестициите преку централен компјутер (не може да се преземат од базата на податоци); услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги

кл. 42 - правни услуги; обезбедување пристап и изнајмување времетраја пристап до компјутерски бази на податоци и компјутерски мрежи; изнајмување компјутери; дизајнирање, цртање и овластено пишување - сите наменети за изработка на „веб“ страници и „веб сајтови“ на интернет; информации што се обезбедуваат преку централен компјутер

од компјутерска база на податоци или од интернет; услуги за давање совети, консултација и информации што се однесуваат на сите горенаведени услуги; проектирање и изработка на компјутерски хардвер

- | | |
|-------------------|------------------|
| (111) 14271 | (151) 30/05/2008 |
| (210) ТМ 2005/339 | (220) 17/05/2005 |
| | (181) 17/05/2015 |
| | (450) 31/08/2008 |

(732) **Трговско радиодифузно друштво**
A1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 - спортски натпревари (организирање спортски натпревари), обука или забава, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, спортска опрема (користење на спортска опрема)

- | | |
|-------------------|------------------|
| (111) 14210 | (151) 22/05/2008 |
| (210) ТМ 2005/390 | (220) 26/05/2005 |
| | (181) 26/05/2015 |
| | (450) 31/08/2008 |

(732) **FRANCK Prehrambena industrija**
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сиво зелена, зелена, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе

- (111) **14291** (151) 05/06/2008
 (210) ТМ 2005/400 (220) 02/06/2005
 (181) 02/06/2015
 (450) 31/08/2008

(732) **МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ Скопје**
(MCCANN-ERICKSON GRUP LTD Skopje)
ул.Франклин Рузвелт бр.33, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MCCANN ERICKSON

• • • • •

(591) сина, сива, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено маркетинг агенции (агенции што нудат и даваат маркетинг услуги); рекламни агенции; услуги на реклама и економска пропаганда; пропагандни дејности; рекламирање по пат на радио и телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна агенција); рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи); обработка на текстови; објавување рекламни текстови; огласување како рекламирање, плакатирање; ширење рекламен материјал-трактати, проспекти, печатени примероци; пазар, пазарно комуницирање, проучување на пазарот, испитување на јавното мислење; промоција (продажба за трети лица), изложби, организирање изложби во комерцијални или рекламни цели, организирање изложби во културни и воспитни цели, подготовки на саеми и изложби, организирање и организирање рекламни кампањи; дејности (професионални консултации и совети); дејности (советување за организирање и водење дејности); организирање дејности (советување за организирање дејности); агенција за трговски информации; агенции за увоз-извоз; трговски дејности; трговија со моторни возила; комерцијални работи за остварување на функцијата на прометот на стоки и услуги; информации и истражувања за дејности; проценка на трговски дејности; консултации и помош во водење на дејностите; советување за организирање и водење дејности; соопштувања за дејноста; професионални консултации; статистичко информирање; демонстрација на производи; економски прогнози

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, а особено организирање и водење конференции, конгреси, семинари и симпозиуми; изложби (организирање изложби во културни или воспитни цели); разонода, разонода по пат на радио и телевизија, културни, спортски и рекреативни активности

(организирање на културните, спортските и рекреативните активности); практично обучување-демонстрирање; организирање игри на среќа; организирање игри на среќа и забавни игри; коцкање, обложување и игри на среќа, игри за пари, коцкарници/игри (услуги на коцкарниците); видео ленти (производство на филмови, вклучително и спотови на видео ленти); производство и изнајмување филмови; аудио и видео продукција, лотарии (организирање на лотарии), приредување на игри на среќа и забавни игри

кл. **42** - нучни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги; а особено застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; истражувачко-развојни услуги во стопанските и општествените дејности, економски, организациони и технолошки истражувања, истражувања и развој на нови производи (за трето лице), изработка на студии поврзани со економски, технолошки и консултантски дејности, изработка на анализи, планови и проекти за развој, инвестициони програми; изработка студии за рекламни кампањи и сл.; индустриски дизајн

- (111) **14278** (151) 30/05/2008
 (210) ТМ 2005/501 (220) 05/07/2005
 (181) 05/07/2015
 (450) 31/08/2008

(732) **DP Beverages Limited**
P.O.Box GT 265 Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands BW1, KY

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DR PEPPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (111) **14296** (151) 16/06/2008
 (210) ТМ 2005/696 (220) 15/09/2005
 (181) 15/09/2015
 (450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, промет и услуги**
увоз-извоз ДОНИА ДОО
ул. Трајко Николоски 5, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бордо-кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за цваќање, дволек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи што го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето,

пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /вид бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 31 - агруми /јужно овошје/, алги за исхрана на луѓето и животните, арашиди (брашно од арашид) за животни, арашиди (погачи од арашид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, брашно за животни, брашно за товење, вар за крма, венци од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова лоза), вински талог, градинарско зеленило /свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/, дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен квасец), добиток (храна за добиток), добиточна репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за медицинска употреба/, домашни миленици /храна за домашни миленици/, дрво со кора, дудинки, елен печурка /свежа/, живина за одгледување, живина /жива/, животни од резерват, животни - живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна храна, жита во зрно /не обработени/, жито, зелена салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните, исушени растенија за украсување, јајца од дудов свилец, јајца за насад, јастог /жив/, јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/, кашичка /храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола), комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во сурова состојба/, компири, коприва, корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење, круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла (производи за животински легла), лежење јајца

(производи за лежење на јајцата), ленено брашно /крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грукти/, луковици/цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/, маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој со трици /храна за добиток/, одгледување (живина за одгледување), одгледување (производи за одгледување), ореви, оризово брашно /крма/, остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/, пиперка /растение/, плута /суро̀ва/, портока̀ли, прекрупа за живина, прехранбени производи за животни, прехранбени производи за јакнење /за животни/, природен тревник, природно цвеќе, протени за исхрана на животните, птици (храна за птици), пченица, пченка пченкарна погача, рабарбара /растение/ ракови /слатководни/ живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач од репка за стока) 'рж, риби /живи/, рибина икра, 'ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи /грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овошје, сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за пиварница и за фабрики за алкохолни пијалаци, слама за прекривање на хумусот, слама /крма/, стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за производство на целулозна маса, суви кокосови јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква, товење на животни (производи за товење на животните), тресет за животински легла, трици брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, дво̀пек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење прехранбени производи, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалаци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)

различни од етеричните масла, пијалаци врз база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис/производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени производи, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња, шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпaгeти, афуми /јужно овошје/, алги за исхрана на луѓето и животните, арашиди (брашно од арахид) за животни, арашиди (погачи од арахид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки/овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /пшшарки/, брашно за животни, брашно за товење, вар за крма, венци од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на винова лоза), вински талог од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки за расад, хмел, храна за животни, хумусни прекривки, цветен прав /суровина/, цикорија/корен на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска, школки /живи/

кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции за увоз - извоз, анализа на производната цена, вештачење на дејности, /експертиза/, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), вработување (заводи за вработување), дактилографски услуги, дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (помош во водењето на дејностите), дејности (професионални консултации), дејности (советување за организирање и водење на дејностите), демонстрација на производи, документи (умножување на документи), економски прогнози, информации за дејноста, информатички



картотеки (водење на информатичките картотеки), истражувања за дејностите, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување уреднички апарати и прибор, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење (испитување на јавното мислење), книги (книговодство), консултации врзани за прашањата на персоналот, книговодство, лицитација (продажба на лицитација), манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработканатекстови,огласување/рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), плакатирање /огласување/, платни листови (изработка платни листови), помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преместување (услуги за преместување на претпријатија), преписи на соопштенија, претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, проценка на волна, производни цени (анализа на производните цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), секретарство (секретарски услуги), сметководство, соопштувања за дејноста, статистичко информирање, стебла во шуми (проценка на стеблата), стенографски услуги, такси (изработка на такси), телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, товарни вагони (компјутерска локализација на товарни вагони), трговски дејности (проценка на трговските дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз -извоз), хелиографско умножување, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, услуги при продажба на големо и мало со: алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божикни дрва (слатки за украсување на божикните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), /свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/, дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен квасец), добиток (храна за добиток), добиточна репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за медицинска употреба/, домашни миленици /храна

за домапши миленици/, дрво со кора, дудинки, елен печурка /свежа/, живина за одгледување, живина /жива/, животни од резерват, животни -живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна храна, жита ва зрно /не обработени/, жито, зелена салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните, исушени растенија за украсување, јајаца од дудов свилец, јајца за насад, јасог /живи јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/, кашичка/ храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола), комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во сурова состојба/, компири, коприва, корени за употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење, круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла (производи за животински легла), лежење на јајца (производи за лежење јајца), ленено брашно/ крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони, лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грутки/, луковици /цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/, маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој со трици /храна за добиток/, одгледување (живина за одгледување), одгледување (производи за одгледување), ореви, оризово брашно /крма/, остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/, пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали, прекрупа за живина, прехранбени производи за животни, прехранбени производи за јакнење /за животни/, природен тревник, природно цвеќе, протеини за исхрана на животните, птици (храна за птици), пченица, пченка пченкарна погача, рабарбара /растение/ ракови /слатководни/ живи, ракчиња /живи/, растенија , репка (колач од репка за стока) 'рж, риби /живи/, рибна икра, 'ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи/ грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овопје, сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за пиварница и за фабрики за алкохолни пијалаци, слама за прекривање на хумусот, слама /крма/, стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за производство на целулозна маса, суви кокосови јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво, тиква, товење на животни (производи за товење на животните), тресет за животински легла, трици од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки за расад, хмељ, храна за животни, хумусни прекривки, цветен прав /суровина/, цикорија /корен на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска, школки /живи/

- | | |
|--|------------------|
| (111) 14230 | (151) 30/05/2008 |
| (210) ТМ 2005/764 | (220) 07/10/2005 |
| | (181) 07/10/2015 |
| | (450) 31/08/2008 |
| (732) Златар „ЕРГОЛД” | |
| Димитрија Чуповски 1а, 1000 Скопје, МК | |
| (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ | |
| ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје | |

(540)



(591) златна, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 - амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали, благородни метали сурови или полуобработени, бледоцрвени рубини /скапоцени камења/, бонбонијери од благородни метали, бројчаници /часовничарство/, брошеви /накит/, будилници, вазни /украсни садови/ од благородни метали, вештачко злато /симилен/ (предмети од вештачко злато), впредено сребро, вратоврски (игли за вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски), гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи за крпи од благородни метали, ѓердани /накит/, електрични часовници, жетони од бакар, жици обложени со благородни метали /накит/, жолт јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски производи /со исклучок на прибор за јадење/, златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано, знаци /амблеми/ од благородни метали, сидни часовници, сидни часовници (полици /кутии/ за сидни часовници), игли (кутии за игли) од благородни метали, игли закачки /накит/, игли од благородни метали, иглички од благородни метали, иридиум, јајца за чај /од благородни метали/, јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии за кибрит) од благородни метали, кибритници од благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви) украси, контролни часовници /главни часовници/, копчиња за манжетни, кошници за домаќинство од благородни метали, крцкалки за ореви од благородни метали, кујна (садови за кујна) од благородни метали, кујна (прибор за кујна) од благородни метали, кутии за механизми за рачни часовници, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за чај /од благородни метали/, кутии од благородни метали, кутии за скапоцености од благородни метали, кукишта за џебни часовници, кукишта опруги /часовничарство/, кукишта /полици/ за часовници, легури на благородни метали, лостови /инготи/ од благородни метали, мали статуи од благородни метали, медали, медалјони /накит/, метални пари, механизми за часовници, накит (ковчежиња за накит) од благородни метали, нараквици за часовници, нараквици /накит/, нишалки на часовници, нишало /часовничарство/ обетки, обетки од благородни метали, обувки (украси за обувки) од благородни метали, оливин /скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од благородни метали, осветени садови за обреди, осмиум, паладиум, паричници од облагородени метали, пепелници од благородни метали,

пехари од благородни метали, платина /метал/, плетени паричници /од благородни метали/, подлоги за шоли од благородни метали, подлоги /на свеќници/ од благородни метали, позлатени предмети, полици за часовници, послужавници за домаќинство /од благородни метали/, послужавници од благородни метали, приврзаци за часовници и слично, природни скапоцености, прстени /накит/, пудриери од благородни метали, рачни свеќници од благородни метали, рачни часовници, родиум, рутхиум, садови (од облагороден метал) /супарки/, садови за варење кафе /неелектрични/ од благородни метали, садови за масла од благородни метали, садови за тутун од благородни метали, садови од благородни метали за маса, садови од облагородени метали, свеќници од благородни метали, синџирчиња за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени камења, скапоцени производи, слонова коска (украси од слонова коска), соларници од благородни метали, сончани бројчаници, сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси од сребро), статуи од благородни метали, стрелки /часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни метали/, купови од благородни метали, украси за шапки /од благородни метали украси од сребро, украси од црн јантар, украсни игли, украсни садови за маса /од благородни метали/, уметност (уметнички предмети) од благородни метали, урни од благородни метали, филтери за чај /од благородни метали/, хартија (садови за хартија) од благородни метали, хронографи /часовници/, хронометри, хронометрички инструменти, хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали, цедилки или гмечалки од благородни метали, цигари (доза за цигари) од благородни метали, цигари (кутии за цигари) од благородни метали, цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари (чибуци за пушење цигари) од благородни метали, црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај) од облагородени метали, чајници од облагородени метали, часовници (пружини за часовници), часовници (стакло за часовници), часовничарство (саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени метали, чашички за јајца од облагородени метали, чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени метали, чибук за бурмут /од благородни метали/, чинии од облагородени метали, шапки (украси за шапки) од благородни метали, шеќер (садови за шеќер) од благородни метали, шишенца за масла и оцет од благородни метали, шишенца од благородни метали, шноли од благородни метали

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали, благородни метали сурови или полуобработени, бледоцрвени рубини /скапоцени камења/, бонбонијери од благородни метали, бројчаници /часовничарство/, брошеви /накит/, будилници, вазни /украсни садови/ од благородни метали, вештачко злато /симилен/ (предмети од вештачко



злато), впредено сребро, вратоврски (игли за вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски), гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи за крпи од благородни метали, гердани /накит/, електрични часовници, жетони од бакар, жици обложени со благородни метали /накит/, жолт јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски производи /со исклучок на прибор за јадење/, златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано, знаци /амблеми / од благородни метали, сидни часовници, сидни часовници (полици /кутии/ за сидни часовници), игли (кутии за игли) од благородни метали, игли закачки /накит/, игли од благородни метали, иглички од благородни метали, иридиум, јајца за чај /од благородни метали/, јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии за кибрит) од благородни метали, кибритници од благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви) украси, контролни часовници /главни часовници/, копчиња за манжетни, кошници за домаќинство од благородни метали, крцкалки за ореви од благородни метали, кујна (садови за кујна) од благородни метали, кујна (прибор за кујна) од благородни метали, кутии за механизми за рачни часовници, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за чај /од благородни метали/, кутии од благородни метали, кутии со скапоцености од благородни метали, кукишта за цепни часовници, кукишта опруги /часовничарство/, кукишта /полици/ за часовници, легури на благородни метали, лостови /инготи/ од благородни метали, мали статуи од благородни метали, медали, медалјони /накит/, метални пари, механизми за часовници, накит (ковчежиња за накит) од благородни метали, нараквици за часовници, нараквици /накит/, нишалки на часовници, нишало /часовничарство/ обетки, обетки од благородни метали, обувки (украси за обувки) од благородни метали, оливин /скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од благородни метали, осветени садови за обреди, осмиум, палладиум, паричници од облагородени метали, пепелници од благородни метали, пехари од благородни метали, платина /метал/, плетени паричници /од благородни метали/, подлоги за шољи од благородни метали, подлоги /на свеќници/ од благородни метали, позлатени предмети, полици за часовници, послужавници за домаќинство /од благородни метали/, послужавници од благородни метали, приврзоци за часовници и слично, природни скапоцености, прстени /накит/, пудриери од благородни метали, рачни свеќници од благородни метали, рачни часовници, родиум, рутхениум, садови (од облагороден метал) /супарки/, садови за варење кафе /неелектрични/ од благородни метали, садови за масло од благородни метали, садови за салата од благородни метали, садови за тутун од благородни метали, садови од благородни метали за маса, садови од облагородени метали, свеќници од благородни метали, синцирчиња за часовници, синцирчиња /накит/, скапоцени камења, скапоцени производи, слонова

коска (украси од слонова коска), соларници од благородни метали, сончани бројчаници, сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси од сребро), статуи од благородни метали, стрелки /часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни метали/, купови од благородни метали, украси за шапки /од благородни метали украси од сребро, украси од црн јантар, украсни игли, украсни садови за маса /од благородни метали/, уметност (уметнички предмети) од благородни метали, урни од благородни метали, филтери за чај /од благородни метали/, хартија (садови за хартија) од благородни метали, хронографи /часовници/, хронометри, хронометрички инструменти, хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали, цедилки или гмечалки од благородни метали, цигари (доза за цигари) од благородни метали, цигари (кутии за цигари) од благородни метали, цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари (чибуци за пушење цигари) од благородни метали, црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај) од облагородени метали, чајници од облагородени метали, часовници (пружини за часовници), часовници (стакло за часовници), часовничарство (саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени метали, чашички за јајца од облагородени метали, чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени метали, чибук за бурмут /од благородни метали/, чинии од облагородени метали, шапки (украси за шапки) од благородни метали, шеќер (садови за шеќер) од благородни метали, шишенца за масло и оцет од благородни метали, шишенца од благородни метали, шноли од благородни метали

(111) 14387	(151) 07/07/2008
(210) ТМ 2005/869	(220) 15/11/2005
	(181) 15/11/2015
	(450) 31/08/2008

(732) **SPICE ENTERTAINMENT, INC.,**
680 North Lake Shore Drive Chicago,
Illinois 60611, US
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)

PRIVATE SPICE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 38 - телекомуникации вклучително емитување на програма

кл. 41 - образовни услуги, подготвување обука; забава, спортски и културни активности; телевизиски програми што се дистрибуираат преку разни медиуми вклучително сателитски, кабелски, безжични и медиуми „по побарување“- „on-demand media“, како и информативна забава овозможена преку интернет

(111) **14359** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2005/960 (220) 05/12/2005
(181) 05/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) „ГРОСИСТ“ ДООЕЛ Увоз-Извоз Струмица
ул. Благој Мучето бр. 4, МК

(540)



(591) црвена, темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: опрема за домаќинство: тенџериња, тави,
послужавници, садови од растфрј, сервиси
за јадење, филцани за млеко и кафе, стаклени
чаши и вазни, украсни предмети за домаќинство,
часовници, ситен мебел, патни торби, женски
чанти, новогодишни, велигденски и божиќни
украси

(111) **14353** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2005/970 (220) 07/12/2005
(181) 07/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

DISCREET MULTIFORM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - продукти за женска хигиена, како што се
влошки за секој ден, санитарни влошки и тампони,
санитарни гаќи, интерлабиални влошки за женска
хигиена

(111) **14282** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2005/1015 (220) 21/12/2005
(181) 21/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) **Spirits Product International Intellectual Property**
B.V.

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KREMLYOVSKAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пиво, минерална и сода води и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) **14283** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2005/1016 (220) 21/12/2005
(181) 21/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) **Spirits Product International Intellectual Property**
B.V.

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KREMLYOVSKAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **14343** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/17 (220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Great Wall Motor Company Limited**
115 South Gongnong Ave, Baoding,
Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GREAT WALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - возила за движење по земја, воздух,
вода и по шини, камиони, автомобили, вагони,
спортски коли, патнички коли, приколки за
живеење, погонски механизми за копнени возила,
тапазирање на возила, гуми за возила со тркала

(111) **14384** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/28 (220) 16/01/2006
(181) 16/01/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Verizon Trademark Services LLC**
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)

VERIZON BUSINESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување на податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; чекови; групни чекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картици; уреди и инструменти за пратење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; (GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерски и мрежни сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и за обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 - часовници

кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникација, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал,

особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникација

кл. 28 - електронски играчки и игри

кл. 35 - услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување на производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникација, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталожки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникација, информативна технологија, и на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информационе технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали кои можат да се вчитуваат

кл. 36 - банкарски услуги; финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања; менаџмент на недвижности, издавања, брокерски, и советодавни услуги; услуги со кредитни картички; услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички кои се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 - поставување, одржување и поправки за телекомуникација, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; главни (стојерни)

интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на оквир заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување на телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување на независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава, и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативните технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација

и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство кој не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

(111) 14383	(151) 07/07/2008
(210) TM 2006/29	(220) 16/01/2006
	(181) 16/01/2016
	(450) 31/08/2008

(732) **Verizon Trademark Services LLC**
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во



телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картици; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; чекови; групни чекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картици; уреди и инструменти за пратење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерски и мрежни сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и за обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 - часовници

кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникација, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникација

кл. 28 - електронски играчки и игри

кл. 35 - услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникација, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки

услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникација, информативна технологија, и на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали кои можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги; финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања; менаџмент на недвижности, издавања, брокерски, и советодавни услуги; услуги со кредитни картички; услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички кои се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 - поставување, одржување и поправки за телекомуникација, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38-услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на оквир заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување на телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување

на независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативните технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство кој не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на

трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

(111) 14381	(151) 07/07/2008
(210) TM 2006/30	(220) 16/01/2006
	(181) 16/01/2016
	(450) 31/08/2008

(732) **Verizon Trademark Services LLC**
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејцери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картици; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картици; уреди и инструменти за пратење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување



на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерски и мрежни сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и за обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 - часовници

кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникација, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникација

кл. 28 - електронски играчки и игри

кл. 35 - услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникација, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникација, информативна технологија, и на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали кои можат да се вчитуваат

кл. 36 - банкарски услуги; финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања; менаџмент на недвижности, издавања, брокерски, и советодавни услуги; услуги со кредитни картички; услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички кои се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 - поставување, одржување и поправки за телекомуникација, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на оквир заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутирација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување на телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување на независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава, и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативните технологии, компјутерско

програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери, како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство кој не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

- | | |
|---|------------------|
| (111) 14347 | (151) 30/06/2008 |
| (210) TM 2006/99 | (220) 07/02/2006 |
| | (181) 07/02/2016 |
| | (450) 31/08/2008 |
| (732) „SOFCOA” Ltd. | |
| 215, Lilyana Dimitrova Blvd. 1202 Sofia, BG | |
| (740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат | |
| бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје | |
| (540) | |

KAMASUTRA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - витамински препарати; диететски намирници за медицинска употреба; диететски пијалаци

за медицинска употреба; диететска храна за медицинска употреба; шеќер за медицинска употреба; пијалаци (медицински); чаеви за слабеење за медицинска употреба; евакуанти; депуративи; слатки (медицински); додатоци за медицинска употреба; леб (за дијабетичари); храна за бебиња; додатоци за храна за медицинска употреба; хранливи препарати (диететски) за медицинска употреба

кл. 30 - кафе (ароми); ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; ароми за слатки, со исклучок на етерични масла; ароми, со исклучок на етерични масла; ароматични додатоци за храна; бисквити од бадем (слатки); слатки од бадем; тесто од бадем; оцет од пиво; бисквити; бисквити од малц; бонбони; бонбони (ментол); вафли; вода (морска) [за готвење]; лебни трошки; гума за џвакање, не е за медицинска употреба; екстракти, не се за медицинска употреба; есенции за храна [освен етерични есенции и етерични масла]; слатки од шеќер; какао; пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; карамели (бонбони); кафе (пијалаци кои содржат кафе); пита (слатка); кифли; крекери; крем карамел; кристализиран шеќер за храна; суши; мииудии (од мариновани зеленчуци); мента за слатки; пеперминт бонбони; пијалаци (ароми за), пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци (од какао); пијалаци (од чај); пијалаци (од чоколада); „петит бер” бисквити; оризови пити; палачинки; петифури [паста, торти, кекси и др.]; пици; семки [додатоци за јадење]; овошни желеа [слатки]; овошни пити; пастили [слатки]; ромбоидни пастили [слатки]; пралини; пудинзи; пуканки; сврзувачки агенти за сладолед [ледени глазури за јадење]; слатки; колачи; слатки за декорирање на новгодишни елки; торти, слатки; тестенини; тесто (бадем); тесто (торти); украси за торти (за јадење), фондан [слатки]; слатки од кикиритки; алва; чоколада; пијалаци од чоколада; пијалаци од чоколада со млеко; торти (украси што се јадат за торти)

кл. 43 - кафетерии; снек-барови; кафулиња; мотели; услуги на бар; издавање под наем сали за состаноци; кетеринг (храна и пијалаци); ресторани; ресторани за самопослужување; туристички домови; хотели

- | | |
|-------------------|------------------|
| (111) 14304 | (151) 30/06/2008 |
| (210) TM 2006/102 | (220) 07/02/2006 |
| | (181) 07/02/2016 |
| | (450) 31/08/2008 |

- (732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RELAX TRAVEL

- (551) индивидуална



(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14306 (151) 30/06/2008

(210) ТМ 2006/103 (220) 07/02/2006

(181) 07/02/2016

(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RELAX LIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење,

сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14369 (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2006/110 (220) 07/02/2006

(181) 07/02/2016

(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BUSINESSRELAX CLEVER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук,

слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медији (вклучително ЦД-ROM и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14371 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/113 (220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ELECTRONIC BEATS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со

жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за бојење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медији (вклучително ЦД-ROM и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14368 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/118 (220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MOBILE BUSINESS SOLUTIONS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со



жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за боене и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање на телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14345	(151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/299	(220) 14/03/2006
	(181) 14/03/2016
	(450) 31/08/2008

(732) **Motorola, Inc.,**
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

Q

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - телефони, мобилни телефони, радио телефони, пејцери, двосмерни радио уреди, радио

предаватели, радио приемници, радио примопредаватели, електронски роковници и адресари (electronic organizers), и додатна опрема за напреднаведените производи, особено слушалки и комплекти на слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии за наведените производи, и футроли и носачи за појас; компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео записи или податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминали и за подобрување и олеснување на користење и пристап кон компјутерски мрежи и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за управување со базата на податоци од општа намена; компјутерски софтвер за електронско трговско делување што му овозможува на корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплати во областа на електронски деловни трансакции преку глобални компјутерски мрежи или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука и техничка поддршка за компјутери и мобилни телефони од областа на комуникации; софтвер на компјутерски игрички за мобилни уреди; компјутерски софтвер и програми што содржат музика, филмови, анимации, електронски книги; компјутерски софтвер за дистрибуција на информации и интерактивна мултимедијална содржина која содржи текст, слики, видео записи и звук за корисници во областа на комуникација; компјутерски софтвер и програми за управување и функционирање на безжични телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и преземање информации и податоци од глобални компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи, и за прегледување и движење по веб-сајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за праќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на нетекстуални информации од податоци; аналогни и дигитални радио примопредаватели или приемници за пренос на податоци, говор, слики и видео записи; софтвер за електронски игри за мобилни уреди; камери, особено фотоапарати, дигитални камери, филмски камери, видео камери; системи и уреди за електрични парични трансакции, особено „смајт“ картички, читачи на „смајт“ картичките; машини за сметање; картички за комуникациски намени, особено картички со податоци, модемски картички и факс-модемски картички за комуникациски намени, сите за употреба со комуникациски уреди; модеми, уреди за глобално позиционирање (ГПУ), батерии, полначи за батерии, адаптери за струја и антени

кл. 38 - услуга на безжична телефонија и електронски пренос на податоци и документи преку компјутерски терминали

(111) 14298	(151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/303	(220) 14/03/2006
	(181) 14/03/2016
	(450) 31/08/2008

(732) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**
ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје
(540)

ЛИНЕСПОР

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(111) **14300** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/304 (220) 14/03/2006
(181) 14/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**
ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје
(540)

ЛИНАПИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(111) **14299** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/305 (220) 14/03/2006
(181) 14/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **РЕПЛЕКФАРМ АД.**
ул. „Козле“ бр. 188, 1000 Скопје, МК
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, 1000, Скопје
(540)

ТРИМОКСАЗОЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(111) **14405** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/308 (220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Борис ВИДЕСКИ**
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул.„Васил Ѓоргов“ бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ABERCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор(освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(111) **14406** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/309 (220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Борис ВИДЕСКИ**
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул.„Васил Ѓоргов“ бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена и светло кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **14404** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/310 (220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Борис ВИДЕСКИ**
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **14370** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/345 (220) 21/03/2006
(181) 21/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

T-MOBILE MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - електрични, електронски, оптички, апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола (инспекција) или обука (вклучени во оваа класа); апарати за снимање, пренос, трансформирање и репродукција на звук, слики или податоци; носачи на податоци што се задвижуваат машински; автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. 14 - накит, часовнички и хронометрички инструменти

кл. 16 - печатарски производи, особено обележани и/или отпечатени картонски картички; материјали за учење и инструкции (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 18 - чадори, чадори за сонце, производи од кожа и имитација на кожа; сандаци и патни торби

кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава

кл. 28 - игри, играчки; гимнастички и спортски предмети (не се опфатени во другите класи)

кл. 36 - финансиски услуги; услуги на управување со недвижности

кл. 37 - услуги на градење; услуги на поставување, одружување и поправање на телекомуникациска опрема

кл. 38 - телекомуникациски услуги, особено услуги на податоци, слики и јазични услуги, како услуги на мултимедиуми, услуги на телефонски врски, осигурување на опрема за конференциски повици, услуги на преведување, услуги на истражување и порачување, услуги на испраќање по факс и на електронска пошта (е-маил); услуги на линии за помош и линии за нужда, навигациски услуги и услуги на глобално позиционирање (ГПС); управување и изнајмување опрема за телекомуникација, особено за прикажување и телевизија; собирање и прибирање податоци, вести и информации

кл. 41 - услуги на обука и забава; организирање спортски и културни настани; објавување и издавање печатени производи

кл. 42 - услуги на компјутерско програмирање; услуги на база на податоци особено изнајмување време за пристап на база на податоци и за управување со базата на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема за процесуирање на податоци и компјутери; услуги на проектирање и планирање врзано за опрема за телекомуникации

(111) **14202** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2006/370 (220) 28/03/2006
(181) 28/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА**
ДОО Скопје
ул. Миле Поп Јорданов бр.28, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)

МЕДИКАНОВА

(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски апарати и инструменти, вештачки заби, хируршки материјали за шиене

кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(111) 14273 (151) 30/05/2008

(210) ТМ 2006/373 (220) 29/03/2006

(181) 29/03/2016

(450) 31/08/2008

(300) 78/724,405 30/09/2005 US

(732) **The Coca-Cola Company,**
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци; сирупи и концентрати за правење пијалаци како и безалкохолни пијалаци

(111) 14211 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2006/395 (220) 04/04/2006

(181) 04/04/2016

(450) 31/08/2008

(732) **Приватна здравствена установа**
Аптека „Фармација К“

ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(111) 14213 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2006/397 (220) 04/04/2006

(181) 04/04/2016

(450) 31/08/2008

(732) **Приватна здравствена установа**
Аптека „Фармација К“

ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(111) 14212 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2006/398 (220) 04/04/2006

(181) 04/04/2016

(450) 31/08/2008

(732) **Приватна здравствена установа**
Аптека „Фармација К“

ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски производи

(111) 14351 (151) 30/06/2008

(210) ТМ 2006/423 (220) 05/04/2006

(181) 05/04/2016

(450) 31/08/2008

(732) **ВИЗБА ВАЛАНДОВО**

ул. Никола Карев 6 Валандово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VINEA



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - ладни пијалаци /шербет/, морска вода за кујна, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, оџет, пивски оџет, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај

кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти, безалкохолни пијалаци, води за на маса, газирани води, газирани води (производи за подготвување газирани води), газирани пијалаци (прашок за газирани пијалаци), газирани пијалаци (таблети за газирани пијалаци), концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери (препарати за подготвување ликер), лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пијалаци (концентрати на екстракти за подготвување пијалаци), пијалаци (сирупи за подготвување пијалаци), пијалаци (состојки за подготвување пијалаци), пијалаци на база на сурутки, слад (мошт од слад), слад (пиво од слад), сода - вода, сок од маки трупки (напивка), сокови од растенија /напивки/

кл. 33 - алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, алкохолни пијалаци, аперитиви, арак /вид ликер од роза/, вино, виски, дестилирани пијалаци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, ликери, ликери /горчливи/, медовина/ пијалак од вода и мед/, нане (алкохол од нане), ракија

(111) **14341** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/426 (220) 06/04/2006
(181) 06/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) **LG Electronics Inc.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

chocolate
BLACK LABEL SERIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - рачни телефонски уреди; безжични телефони, сателитски телефони; дигитални целуларни телефони; мобилни телефони; МПЗ плеери; персонални дигитални помагала

(111) **14340** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/427 (220) 06/04/2006
(181) 06/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) **LG Electronics Inc.**
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

whitechocolate

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - преносни комуникациски апарати; (MP3) МПЗ плеери; (PDA) ПДА

(111) **14227** (151) 23/05/2008
(210) ТМ 2006/442 (220) 13/04/2006
(181) 13/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Ф-ка за шеќер 4-ти Ноември АД Битола**
ул. Индустриски дел б.б., МК

(540)



(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - шеќер

(111) **14258** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2006/469 (220) 21/04/2006
(181) 21/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) **д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаилов**
ДООЕЛ у/и Скопје
ул. Кленоец бр. 38 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалаци

(111) **14281** (151) 12/06/2008
(210) ТМ 2006/523 (220) 11/05/2006
(181) 11/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Трговско Друштво АВТО КУКА ДОО Скопје**
бул.Кочо Рацин бб 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - возила, автомобили, спортски коли,
автомобилски гуми, тркала, камиони, автобуси,
мотоцикли, трактори, комбиња

кл. 25 - огласување, односи со јавноста, услуги
при продажба на големо и мало на: моторни
возила, резервни делови за моторни возила и
автомобилски гуми

кл. 37 - одржување на моторни возила и поправки
на моторни возила

(111) **14221** (151) 21/05/2008
(210) ТМ 2006/560 (220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ФАРМАКОРП ДОО**
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо со
фармацевтски производи

(111) **14208** (151) 21/05/2008
(210) ТМ 2006/561 (220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ФАРМАКОРП ДОО**
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо со
фармацевтски производи

(111) **14294** (151) 06/06/2008
(210) ТМ 2006/562 (220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) **АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ,**
СКОПЈЕ

Ул.Источна индустриска зона бб
П.ФАХ 658, 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба; пелени-гаички од хартија
или целулоза за еднократна употреба

кл. 25 - пелени од текстил; пелени за
новороденчиња; пелени-гаички за доенчиња

(111) **14290** (151) 05/06/2008
(210) ТМ 2006/727 (220) 12/07/2006
(181) 12/07/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за трговија и услуги**

АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар
ул. Никола Парапунов бр.1, Гостивар, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, алишта (средства
за парфимирање на алиштата), дезодоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки
сапуни, детергенти за перење алишта, детергенти
за садови, детергенти за машини за садови,
капење (козметички препарати за капење),
капење (соли за капење) /не се за медицинска
употреба/, кожа (козметички производи за нега
на кожата), козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
производи, креми за козметичка употреба, лосион
за козметичка употреба, шамичиња натопени



во козметички лосиони, масло за козметичка употреба, масти за козметичка употреба, миризлива водичка, мириси /парфеми/, нега на кожата (козметички производи за нега на кожата), смекнувачи, освежување (сапуни за освежување), парфимериски производи, перење (средства за белење), перење (средства за перење), сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни против потење, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, талк за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни производи /против потење/, дамки /средства за чистење дамки/, чистење (производи за чистење), средства за чистење (за домаќинство), шампони, шминка (производи за симнување на шминката), штирак за мазнење (пеглање)

(111) **14274** (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2006/740 (220) 19/07/2006
(181) 19/07/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.**
ул.Зириди бр.10, 15123, Амароуссисо, Атика, GR

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Ул. Димо Хаџидимов бр.37 1000 Скопје
(540)



(591) сина (тиркизна)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **14228** (151) 21/05/2008
(210) ТМ 2006/768 (220) 27/07/2006
(181) 27/07/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 42, МК

(540)



(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, забава, спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **14275** (151) 12/06/2008
(210) ТМ 2006/802 (220) 08/08/2006
(181) 08/08/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Double A International Business Co., Ltd**
187/3 Moo 1, Bangwua,
Bangpakong, Chachoengsao 24180, TH

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од нив, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила

за канцелариски и куќна употреба, материјали за сликање, четки, четки за сликање/, машини за пишување и канцелариска опрема освен мебел, упатства и образовна опрема (со исклучок на апаратите), пластични материјали за пакување, печатарски материјали, плочки за печатење, книги, брошури, карбон хартија, нотеси и тетратки

(111) **14272** (151) 30/05/2008
(210) TM 2006/817 (220) 11/08/2006
(181) 11/08/2016
(450) 31/08/2008

(732) **BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH**
Carl-Wery-Str. 34, Munich, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CLICKFIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини и апарати за домаќинства и кујни (вклучени во оваа класа) особено електрични кујнски машини и апарати, вклучително машини за мелење, мешање и месење, преси, екстрактори на сок, центрифуги за сок, машини за мелење, машини за сечкање на парчиња, електрични моторни алатки, електрични отварачи за конзерви, острилки за ножеви како и машини и уреди за подготовка на напивки и/или храна; автомати за напивки; славини (машини, задвижувачи или мотори) и пумпи за издавање ладни напивки, за употреба во комбинација со апарати за разладување на напивки; електрични уреди за отпадоци, вклучително и уреди за гмечење на отпадоците и компресори; машини за миење садови; електрични машини и уреди за третирање, перење на алишта и облека, вклучително и машини за перење, вртежни сушачи, преси за алишта, машини за пеглање (вклучени во оваа класа); електрични апарати за чистење за домаќинства, вклучително уреди за чистење прозорци и апарати за чистење обувки, вакуум чистачи; влажни и суви аспиратори; делови за претходно наведените стоки, вклучени во оваа класа; особено црева, цевки, филтри за прашина и филтер вреќи за прашина, сите за вакуум чистачи

кл. 9 - електрични апарати и инструменти (вклучени во оваа класа), имено електрични пегли, кујнски ваги, персонални ваги; електрични уреди за лепење фолија за пакување; далечински контролни апарати, уреди за сигнализација, контролни (надзорни) уреди за домаќинства и машини и опрема за кујни; носачи на читливи снимени и неснимени податоци за машини како што се магнетски носачи на податоци за уреди во домаќинствата; електрични апарати за издавање напивки или храна, улични автомати за продажба; уреди за обработка на податоци и програми за обработка на податоци за контрола и управување

со уреди за домаќинствата; делови за претходно наведените стоки вклучени во оваа класа

кл. 11 - уреди за готвење, загревање и произведување пареа, особено рерни, апарати за готвење, печење, пржење, печење скара, тостирање, одмрзнување и апарати за подгревање на храната и чинии, уреди за топла вода; подводни греачи, лонци за готвење, електрични; микробранови машини, калапи за вафли; апарати за варење јајца, електричен апарат за пржење; електрични апарати за подготовка на кафе и чај, апарати за еспресо, апарати за издавање кафе; апарати за ладење, особено фрижидери, замрзнувачи, ладни комори, апарати за разладување на напивки; комбинирани апарати за ладење и смрзнување, апарати за длабоко смрзнување, апарати за правење мраз; апарати за правење сладолед; сушачи, особено сушачи за алишта, цилиндрични сушачи за алишта; сушачи на раце; сушачи за коса; инфрацрвени ламби; електрични перничичња за греење; електрични кебиња за греење (не се за медицински цели); уреди за вентилација, особено вентилатори, филтер уреди и екстрактор уреди за мрснотии; вклучително и капи за екстрактори; клима уреди и уреди за подобрување на квалитетот на воздухот, навалжнувачи на воздух, апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за прочистување на воздухот; апарати за дезодорирање со мирис; водоводни уреди; како и санитарна опрема, особено фитинзи за пареа, опрема со цевководи за воздух и вода; уреди за топла вода, греачи за резервоари за вода и греачи за проточни бојлери; кујнски садопери; пумпи за греење; делови за сите претходно наведени стоки вклучени во оваа класа

(111) **14224** (151) 22/05/2008
(210) TM 2006/843 (220) 24/08/2006
(181) 24/08/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС А.Д. Скопје**

ул."Васил Ѓоргов" бр.11, 91000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта, светло кафена и темно кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жито, прашок за печење



- (111) **14222** (151) 22/05/2008
 (210) ТМ 2006/849 (220) 25/08/2006
 (181) 25/08/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје**
 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
 Ул."Васил Горгов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; сосови /како мирудии/, мирудии, мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (111) **14231** (151) 22/05/2008
 (210) ТМ 2006/881 (220) 31/08/2006
 (181) 31/08/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични, електронски, оптички, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или апарати и инструменти за обука (вклучени во класата 09); апарати за снимање, пренос, обработка (процесуирање) и репродукција на звук, слика или податоци; машински читани носачи на податоци; автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. **16** - печатарски производи, особено оверени и/или втиснати картички од картон или пластика;

опрема за настава и обука (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. **35** - услуги на огласување и управување со работење

кл. **36** - финансиски работи; управување со недвижности

кл. **38** - телекомуникации; управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за радио и телевизија

кл. **41** - образовни услуги; обука; забава; организирање спортски и културни настани; издавање и публикација на книги, часописи и останати печатарски производи, како и соодветни електронски медиуми (вклучително и ЦД-РОМ и ЦД-И)

кл. **42** - компјутерско програмирање; услуги на бази на податоци, особено услуги на изнајмување време за пристап до база на податоци и управување со база на податоци како и собирање и преземање податоци, вести и информации; услуги на изнајмување врзано за опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на проектирање и планирање опрема за телекомуникации

- (111) **14414** (151) 08/07/2008
 (210) ТМ 2006/950 (220) 02/10/2006
 (181) 02/10/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **Јоле Глигоријевски**
с. Д. Седларце Тетово, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, арамтура за домаќинство /неметална/, арамтура за кревет /неметална/, бамбус, бифе на тркалца /покуќнина/, брави /неелектрични, неметални/, дивани, дрвени ленти, дрвени плочи /панели/ за домаќинство, дрвени рамки за кревет, држачи во излози, душеци, жардињери /покуќнина/, заглавници, закачалки за костуми, закачалки/ мебел/, канабиња, канцелариски мебел, картотеки /мебел/, полици за класери /мебел/, клинови/ неметални/, клупи /мебел/, полици за закачување клучеви, полици за книжарници, ковчежиња/ покуќнина/, колички /покуќнина/, комоди, корниз за пердиња /неметални/, кревети, неметални тркалца за кревети, куки за костуми /неметални/, куки за пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или пластичен материјал, летвички за рамки, маси, маси за пишување, масичка за ставање јадење, метална покуќнина, метални маси, метални

столови, мијалници, наслонувачи, наслонувачи за глава, нитни /неметални/, обрачи за пердиња, ормани, ормани со прегради, палети за транспорт, паравани /покуќнина/, перници, плочи за маси, плочници /покуќнина/, врати за покуќнина, дрвени плочи за покуќнина, пластични детали за покуќнина, полица за покуќнина, тркалца за покуќнина, полица, прозорци (окови за прозорци) неметални, просребрено стакло /производство на огледала/, простирки, пултови, рамки за слики, решеткасти подови, сандаци, канти, скали, софи, стаклени ормари, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, трска за плетење, украсни сидни апликации, украсување /декорација/, уметнички предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси, училишен мебел, фиоки, фризерски столови, цилиндри за пердиња, маси за цртање, држач за чадори, шанкови /тезги/, закачалки за шапки, шини за пердиња, шкафови за садови, шкафови за храна

кл. 42 - архитектура, внатрешно уредување, графичка уметност (графички цртачи) /дизајнери/, инженерски нацрти, консултации во врска со внатрешно уредување, проектирање

(111) 14232 (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2006/1015 (220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД

ул. Босна и Херцеговина бб, 1000 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)



(591) светло зелена, темно зелена, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална вода

(111) 14233 (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2006/1016 (220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД

ул. Босна и Херцеговина бб, 1000 Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(540)



(591) темно зелена, светло зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална вода

(111) 14234 (151) 30/05/2008
(210) ТМ 2006/1018 (220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

DURASEAL TECHNOLOGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - гуми

(111) 14218 (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2006/1084 (220) 08/11/2006
(181) 08/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Првوماјска б.б., МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, сина, бела, црна и маслинесто зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење



и нагризување, сапуни, производи за миене, одмастување, дезодорирање, дезинфекција, парфимерија, козметички производи

(111) **14386** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/1091 (220) 09/11/2006
(181) 09/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ**
ул. Ѓорче Петров бр. 4 1300 Куманово, МК
(540)



(591) црвена, зелена, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги за продажба на големо и мало на прехранбени производи

(111) **14378** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/1097 (220) 10/11/2006
(181) 10/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **INTERBRAND GROUP**
239 Old Marylebone Road
LONDON NW1 5QT, GB

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

INTERBRAND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - компјутерски софтвер, компјутерски програми, компјутерски бази на податоци, податоци снимени во електронска, оптичка или магнетска форма; носачи на податоци; аудио и визуелни наснимувања; ЦД-ромови; ДВД-а; публикации во електронска форма овозможени он-лајн од бази на податоци или од можности/услови овозможени на интернет (вклучително WEB сајтови)

кл. **16** - печатени работи, канцелариски материјал, книги, печатени публикации; постери; инструкциски и образовни материјали (различни од апарати)

кл. **35** - помош при бизнис менаџмент и консултантски услуги; маркетинг, истражување на пазарот; рекламирање; консултантски услуги во врска со брендирање; евалуациски услуги; услуги за односи со јавноста; позиционирање

на брендови; тестирање на брендови; бренд стратегија; советодавни, информативни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги

кл. **36** - валуациски и евалуациски услуги; финансиско советодавство и консултантски услуги; подготвување финансиски извештаи; услуги на финансиско истражување и проценка; советодавни, информативни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги

кл. **41** - електронски публикации (не се преземаат) вклучително и такви преку компјутерска база на податоци или интернет; издавачки услуги; образовни, тренинг и семинарски услуги; овозможување на он-лајн форуми

кл. **42** - дизајн услуги; креирање и дизајнирање на web сајтови за други; услуги на креирање брендови; услуги на развој на брендови; услуги на корпоративен идентитет; услуги на бренд консултации; советодавни, информативни и консултантски услуги во врска со гореспоменатите услуги; креирање, скрининг, тестирање и евалуација на предложени бренд имиња и трговски марки вклучително истражување на брендови; позиционирање на брендови; брендинг стратегија; мониторинг на корисење брендови; бренд идентити; бренд комуникација и истражување; правни услуги; услуги во врска со заштита, експлоатација, спекнување и лиценцирање на интелектуална сопственост; услуги на застапници за трговски марки; услуги на решерши за трговски марки; советодавни, консултантски и информативни услуги во врска со гореспоменатите услуги

(111) **14219** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2006/1105 (220) 14/11/2006
(181) 14/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Medochemie Ltd.**
Constantinoupoleos Str.1-10, P.O.Box
51409 Limassol CY-3505, CY

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MEDODARONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за хумана употреба; фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) **14220** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2006/1107 (220) 15/11/2006
(181) 15/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **3** - паста за заби

(111) **14305** (151) 17/06/2008
(210) ТМ 2006/1112 (220) 17/11/2006
(181) 17/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Hemofarm koncern A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HIDENSIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарска смола, дезинфекциски средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **14315** (151) 19/06/2008
(210) ТМ 2006/1113 (220) 17/11/2006
(181) 17/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertalje, SE**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NEXIUM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **14338** (151) 24/06/2008
(210) ТМ 2006/1120 (220) 22/11/2006
(181) 22/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **Societatea comerciala SINDAN S.R.L. Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bucuresti, RO**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска” бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

OXALIPLATIN SINDAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **14316** (151) 19/06/2008
(210) ТМ 2006/1125 (220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА „БЛАГОЈА ЃОРЕВ” АД ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена, сина, зелена, светло и темно кафена, виолетова

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** - масло за јадење

(111) **14333** (151) 23/06/2008
(210) ТМ 2006/1126 (220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016
(450) 31/08/2008



(732) **ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD**
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

YUTONG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини за дупчење, мешалки, валци за патишта, парни валци, машини за миенење, удиралки, мешалки за бетон, машини за правење битумен, булдожери, механички лопати, багери, машини за катранисување, машини за поставување шини, машини за изградба на патишта, машини за изработка на шини, машини за копање, машини за набивање, машини за изведување земјени работи, машини за копање канали, дигалки, апарати за дигање товар, магнети за палење мотори, клипови/делови на машини и мотори, машини за чистење, инсталации за миенење возила, машини за отстранување отпадоци и ѓубре, машини за отстранување ѓубре, машини за отстранување отпадоци, машини за набивање ѓубре, машини за набивање отпадоци, риначи за снег, машини за чистење патишта, распрснувачи за отпадни води, апарати за миенење, машини и апарати за чистење (електрични), машини за мешање, машини за сепарација во индустријата

(111) **14332** (151) 23/06/2008
(210) ТМ 2006/1127 (220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD**
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

宇通

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 - машини за дупчење, мешалки, валци за патишта, парни валци, машини за миенење, удиралки, мешалки за бетон, машини за правење битумен, булдожери, механички лопати, багери, машини за катранисување, машини за поставување шини, машини за изградба на патишта, машини за изработка на шини, машини за копање, машини за набивање, машини за изведување земјени работи, машини за копање канали, дигалки, апарати за дигање товар, магнети за палење мотори, клипови/делови на машини

и мотори, машини за чистење, инсталации за миенење возила, машини за отстранување отпадоци и ѓубре, машини за отстранување ѓубре, машини за отстранување отпадоци, машини за набивање ѓубре, машини за набивање отпадоци, риначи за снег, машини за чистење патишта, распрснувачи за отпадни води, апарати за миенење, машини и апарати за чистење (електрични), машини за мешање, машини за сепарација во индустријата

(111) **14409** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/1131 (220) 24/11/2006
(181) 24/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**
Calle 73, No.8-13, Bogota, CO

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производи направени од овие материјали (не се вклучени во другите класи); печатени материјали; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; адхезиви за канцелариски материјал и за употреба во домаќинството; материјали за потребите на сликарите; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјал за инструкции и предавање (освен апарати); пластични материјали за пакување (не се вклучени во другите класи); карти за играње; типови на печатари, печатарски блокови

кл. 18 - кожа или имитација на кожа, и производи направени од овие материјали а не се вклучени во другите класи; кожа од животни, крзна; ковчежи и патнички торби; чадори, чадори за сонце и бастуни; камшици, узди и самар

кл. 21 - садови и кутии за домаќинството или за во кујна (не се од благородни метали или обвиткани со нивен слој); чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за изработка на четки; артикли за чистење; жица за стружење; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за згради); стакларија, порцелан и земјени производи (не се вклучени во другите класи), неелектрични машини за кафе

кл. 25 - облека, обувки, прекривки за глава

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз, напивки на база на кафе, какао и чоколадо

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци за потрошувачка на луѓето; ресторани, кафетерии, привремено сместување

(111) 14317 (151) 19/06/2008
(210) ТМ 2006/1135 (220) 24/11/2006
(181) 24/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

„БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД
ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

КРИСТАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - варен зеленчук, варено овошје, желиња за исхрана, зеленчук (салата од зеленчук), конзервиран зеленчук, краставички кисели, кристализирано овошје, маргарини, мармалад, масла за јадење, масло од маслинки за јадење, масти за јадење, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, овошје (конзервирано овошје), овошни желиња, овошни салати, ореви, путер, путер (кајмак за путер), прехранбени масти, пченка (пченкарно масло), смеси што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење, џем

кл. 30 - ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки, бадеми, бонбони, ванилија /арома/, гриз, екстракти за исхрана, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб /исчистен/, кечап /сос/, мајонез, медени слатки, мирудии, мирудии, ароматични, природни засладувачи, пудинзи, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слаткарски производи, слатки

кл. 31 - бадеми /овошје/, жита во зрна/ необработени/, жито, зрна /жита/, краставички, кори /сурови/, лешници, маслинки /свежи/, ореви, пченица, пченка, семе

(111) 14394 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/1137 (220) 27/11/2006
(181) 27/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FLUARIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - вакцини за употреба на човекот

(111) 14403 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2006/1138 (220) 27/11/2006
(181) 27/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) L'OREAL

14, rue Royale, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ATTITUDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за бањање и за туширање што не се за медицинска употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело; козметика, имено креми, млека, лосиони, гелови и пудри за лицето, телото и рацете; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап препарати; шампони; гелови, спрејови, пенасти креми и мелами за стилизирање на косата и нега на косата; лак за коса; препарати за боење и отстранување на бојата на косата; препарати за трајна ондулација и виткање на косата; етерични масла за лична употреба

(111) 14363 (151) 04/07/2008
(210) ТМ 2006/1140 (220) 28/11/2006
(181) 28/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MYFAVES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - електрични, електронски, оптички, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола или апарати и инструменти за обука; апарати за снимање, пренос, обработка(процесуирање) и репродукција на звук, слики или податоци во електронска форма



(само ако е вклучено во класа 9); машински читани носачи на податоци, посебно магнетски, електрични и оптички носачи на податоци за снимање, пренос, обработка (процесуирање) и репродукција на звук, слики или податоци; автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; опрема и компјутери за обработка на податоци

кл. 16 - печатарски производи, посебно заверени и/или втиснати картички од картон или пластика; опрема за настава и обука (освен апарати); канцелариски прибор (освен мебел)

кл. 35 - услуги на огласување и управување со работењето; систематизација и компилација на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба врзани за телекомуникациска опрема за пренос на податоци

кл. 36 - финансиски услуги; услуги на управување со недвижности

кл. 38 - телекомуникации, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за емитување и телевизија; електронски пренос на информации на подрачјето на култура, спорт, работење, едукација и обучување, како и на подрачјето на забава и слободно време (хоби)

кл. 42 - компјутерско програмирање; услуги на база на податоци, особено изнајмување време за пристап на база на податоци и за управување со базата на податоци; услуги на изнајмување врзани за опрема и компјутери за обработка на податоци; услуги на проектирање и планирање врзано за телекомуникациска опрема во технички аспект

(111) 14342 (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/1148 (220) 30/11/2006
(181) 30/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана експорт-импорт ДООЕЛ

ул. "Благој Нечев" бр. 49, 1400 Велес, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, жолта, бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - маргарин

(111) 14354 (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/1149 (220) 30/11/2006
(181) 30/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) The Persuaders, LLC, a limited liability company of the State of Delaware
9201 Wilshire Blvd., Suite 107, Beverly Hills, California, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

DO THE (RED) THING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефони, целуларни телефони, радио телефони, пејџери, радио уреди со двонасочна комуникација, радио предаватели, радио приемници, радио примопредаватели (радио станици), електронски организатори, како и соодветен прибор за горенаведените производи, имено, слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби за носење и спојни ремени (спојки); компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео или податоци преку мрежа или систем за телекомуникации помеѓу терминали, како и заради зголемено и полесно користење и пристап до компјутерските и телефонските мрежи; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и извлекување на информации и податоци од глобалните компјутерски мрежи и глобалните комуникациски мрежи, како и за пребарување и движење (сурфање) низ веб страници на тие мрежи; камери, имено фотографски камери, дигитални камери, камери за подвижни слики, видео камери и МПЗ плеери, сите за употреба со независен комуникациски апарат или физички одвоен, но функционално интегриран со модул за комуникациски апарат, преносливи и рачни дигитални електронски уреди за наснимување, организирање, пренос, ракување и прегледување на текст, податоци и аудио записи; компјутерски софтвер кој служи за организирање, пренос, ракување и прегледување на текст, податоци и аудио записи со помош на преносливи и рачни дигитални електронски уреди, звучни и видео снимки; апарат за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за наснимување; аудио визуелни снимки; звучни, видео и аудио визуелни снимки што може да се преземат од мрежа; телефонски тонови за свонење; компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски игри и софтвер; апарат за играње, за употреба со телевизиски приемници; очила (диоптерски и заштитни) и очила за сонце

кл. 38 - услуги за безжична телефонија и електронско пренесување на податоци и документи

преку компјутерски терминали, услуги за пристап до телекомуникации; комуникација со помош на компјутер; услуги за избор на веб страници; праќање пораки по пат на електронски пренос; обезбедување телекомуникациски врски до електронски комуникациски мрежи, заради пренос или прием на аудио, видео или мултимедиски содржини; протекување на видео содржини, протекување и претплатено аудио емитување на изговорени зборови, музика, концерти и радио програми, емитување на претходно наснимени видео содржини што се карактеризираат со музика и забава, телевизиски програми, подвижни слики, новости, спорт, игри, културни настани и програми од секаков вид што се однесуваат на забава преку компјутер и други комуникациски мрежи; услуги за комуникација, имено, прилагодување на корисниците за пренос на музички, видео и аудио записи преку комуникациски мрежи; обезбедување информации, консултации и советодавни услуги за сите горенаведени услуги

(111) **14355** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2006/1150 (220) 30/11/2006
(181) 30/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) **The Persuaders, LLC, a limited liability company of the State of Delaware**
9201 Wilshire Blvd., Suite 107,
Beverly Hills, California, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

(PRODUCT)^{RED}

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - телефони, целуларни телефони, радио телефони, пејџери, радио уреди со двонасочна комуникација, радио предаватели, радио приемници, радио примопредаватели (радио станици), електронски организатори, како и соодветен прибор за горенаведените производи, имено, слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби за носење и спојни ремени (спојки); компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос или репродукција или прием на звук, слики, видео или податоци преку мрежа или систем за телекомуникации помеѓу терминали, како и заради зголемено и полесно користење и пристап до компјутерските и телефонските мрежи; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, индексирање и извлекување на информации и податоци од глобалните компјутерски мрежи и глобалните комуникациски мрежи, како и за пребарување и движење (сурфање) низ веб страници на тие мрежи; камери, имено фотографски камери, дигитални камери, камери за подвижни слики, видео камери и МПЗ плеери, сите за употреба со независен комуникациски

апарат или физички одвоен, но функционално интегриран со модул за комуникациски апарат, преносливи и рачни дигитални електронски уреди за наснимување, организирање, пренос, ракување и прегледување на текст, податоци и аудио записи; компјутерски софтвер кој служи за организирање, пренос, ракување и прегледување на текст, податоци и аудио записи со помош на преносливи и рачни дигитални електронски уреди, звучни и видео снимки; апарат за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за наснимување; аудио визуелни снимки; звучни, видео и аудио визуелни снимки што може да се преземат од мрежа; телефонски тонови за свонење; компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски игри и софтвер; апарат за играње, за употреба со телевизиски приемници; очила (диоптерски и заштитни) и очила за сонце

кл. 38 - услуги за безжична телефонија и електронско пренесување на податоци и документи преку компјутерски терминали, услуги за пристап до телекомуникации; комуникација со помош на компјутер; услуги за избор на веб страници; праќање пораки по пат на електронски пренос; обезбедување телекомуникациски врски до електронски комуникациски мрежи, заради пренос или прием на аудио, видео или мултимедиски содржини; протекување на видео содржини, протекување и претплатено аудио емитување на изговорени зборови, музика, концерти и радио програми, емитување на претходно наснимени видео содржини што се карактеризираат со музика и забава, телевизиски програми, подвижни слики, новости, спорт, игри, културни настани и програми од секаков вид што се однесуваат на забава преку компјутер и други комуникациски мрежи; услуги за комуникација, имено, прилагодување на корисниците за пренос на музички, видео и аудио записи преку комуникациски мрежи; обезбедување информации, консултации и советодавни услуги за сите горенаведени услуги

(111) **14330** (151) 20/06/2008
(210) ТМ 2006/1176 (220) 06/12/2006
(181) 06/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) **GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

COBALT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 - моторни возила и делови за истите

(111) **14323** (151) 20/06/2008
 (210) ТМ 2006/1180 (220) 07/12/2006
 (181) 07/12/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - услуги за продажба на мало во областа на комуникациски уреди и комуникациски прибор, и комплетни линии електронски производи и компјутерски софтвер

(111) **14322** (151) 20/06/2008
 (210) ТМ 2006/1181 (220) 07/12/2006
 (181) 07/12/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MOTOROLA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 - услуги за продажба на мало во областа на комуникациски уреди и комуникациски прибор, и комплетни линии електронски производи и компјутерски софтвер

(111) **14410** (151) 07/07/2008
 (210) ТМ 2006/1231 (220) 21/12/2006
 (181) 21/12/2016
 (450) 31/08/2008

(732) **MasterCard International Incorporated (A Delaware corporation)**
2000 Purchase Street Purchase,
New York 10577-2509, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни апарати и инструменти, магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за автоматско продавање и механизми за апарати кои се активираат со метални пари; регистер каси; опрема за обработка на податоци; компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски програми; телекомуникациски и електрични апарати и инструменти; машини за сметководство; апарати за регистрирање, пренос, репродукција на податоци вклучително и звук и слики; поддржувачи за магнетно снимање; апарати за следење, раководење и анализа на финансиски сметки преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер, особено за развој, одржување и користење на локални и широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за читање мемориски картички и системи за читање податоци во мемории, вклучително и мемории на интегрални кола и мемории на банкарски картички; електронски публикации кои може да се преземат (даунлодираат); апарати за печатење, вклучително и апарати за печатење за системи за обработка на податоци и системи за финансиски трансакции; машини за банкарски установи; уреди за кодирање и декодирање; модеми; компјутерски хардвер и софтвер за полесно одвивање на платежните трансакции со електронски средства; компјутерски хардвер и софтвер за шифрирање, системи (модел) за шифрирање, дигитални сертификати, дигитални потписи, софтвер за заштитено складирање на податоци и повикување и пренос на доверливи информации за потрошувачите што ги користат поединци, банкарски и финансиски институции; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат чип со вградено интегрално коло (смарт картички); трошковни картички; банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички со складирана вредност, картички носачи на електронски податоци, платежни картички и шифрирани платежни картички; банкарски картички вклучително и печатени банкарски картички, како и банкарски картички кои користат магнетни мемории и мемории на интегрални кола; уреди за читање картички; уреди за читање магнетски шифрирани картички, уреди за читање картички носачи на електронски податоци, електронски уреди за шифрирање, компјутерски хардвер, компјутерски терминали, компјутерски софтвер за употреба во финансиски услуги, банкарски и телекомуникациски индустрии;

компјутерски софтвер дизајниран да овозможи взаемна комуникација на смарт картички со терминалите и со уредите за читање; компјутерски чипови што се вградуваат во телефони и други комуникациски уреди; телекомуникациска опрема; терминали завршење трансакции на самото место на тргување и компјутерски софтвер за пренесување, прикажување и складирање на трансакција, идентификациони и финансиски информации за употреба во финансиски услуги, банкарски и телекомуникациски индустрии; уреди за радиофреквентна идентификација (транспондери); и апарат за електронска проверка на автентичноста на тршковните картички, банкарските картички, кредитните картички, дебитните картички и платежните картички; апарат за едукативни картички; машини за издавање готови парични средства; машини за продавање; компјутерски периферни уреди и електронски производи, имено машини за сметање, џебни уреди за планирање, персонални дигитални помагала (PDA), аларми и џепни батериски ламби

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење; асистирање во комерцијален, индустриски и деловен менаџмент; деловни проценки; советодавни услуги за деловен менаџмент; истражување на пазарот; проучување на пазарот; статистички информации (деловни); изготвување изводи од сметки; книговодство; деловно истражување; односи со јавноста; објавување рекламни текстови; издавање рекламни листови; малопродажни услуги што се обезбедуваат со помош на подвижни телекомуникациски средства; малопродажни услуги што се обезбедуваат он-лајн, преку мрежи или други електронски средства, користејќи електронски дигитализирани информации; раководење со компјутерска база на податоци

кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, тршковни и картички со претходно платена складирана вредност; услуги за пристап до банкарски, платежни, кредитни, дебитни, тршковни сметки (влогови), трошоци во готови средства, складирана вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, тршковни картички, при-пејд картички и картички со складирана вредност; услуги за верификација на чекови и исплата на чекови во готово; услуги за машини за автоматско одговарање; обработка на финансиски трансакции, и тоа он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации и на самото место на тргување; услуги за обработка на финансиски трансакции од страна на носителите на картичките, преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, вложување и повлекување пари за носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за срамнување и овластување; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување патнички чекови и патнички ваучери; услуги за проверка на автентичноста на плаќачот; проверка на финансиски информации;

шифрирање на податоци и дешифрирање на финансиски информации; водење финансиска евиденција; услуги за електронски пренос на парични средства и размена на валути; распространување на финансиски информации преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски паричник со складирана вредност; услуги за обезбедување електронски парични средства и пренос на валути, услуги за електронско плаќање, услуги за припејд картички за телефонско јавување, услуги за исплата на готови парични средства и услуги за авторизација на трансакции и срамнување; обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за радиофреквентна идентификација (транспондери); обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за комуникација и телекомуникација; услуги за патничко осигурување; услуги за проверка на чекови; услуги за издавање и откуп што се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување на финансиски услуги како поддршка на малопродажни услуги што се обезбедуваат преку мобилни телекомуникациски средства, вклучително и услуги за плаќање со помош на безжични уреди; обезбедување финансиски услуги како поддршка на малопродажни услуги што се обезбедуваат он-лајн, преку мрежи или други електронски средства користејќи електронски дигитализирани информации; услуги за размена на вредности, имено, безбедна размена на вредност, вклучително и електронски готови парични средства, преку компјутерски мрежи до кои се пристапува со помош на смарт картички; услуги за плаќање сметки што се обезбедуваат преку вебстраници; он-лајн банкарско работење; финансиски услуги што се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижности; осигурување на сопствениците на имот; услуги за осигурување што се однесуваат на сопственоста; финансирање во областа на недвижностите; посредување во областа на недвижностите; проценки во областа на недвижностите; услуги на агенции за недвижности; проценка на недвижен имот; управување со недвижен имот; управување со финансиски работи што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги за финансиско посредување во областа на недвижностите; финансиски услуги што се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за набавување недвижен имот; организација на договори за заем што се гарантираат со недвижен имот; организирање на ко-сопственички односи врз недвижен имот; организирање обезбедување на финансиски средства за набавување недвижен имот; асистирање во стекнувањето на и интерес врз недвижен имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги за инвестирање во

комерцијална сопственост; финансиски услуги што се однесуваат на стекнување имот; финансиски услуги што се однесуваат на продажба на имотот; финансиско вреднување на слободна сопственост врз имотот; финансиско вреднување на закупен имот; организирање давање недвижен имот под наем; организирање земање недвижен имот под наем; изнајмување имот; изнајмување недвижен имот; изнајмување на имот во слободна сопственост; услуги за раководење со недвижен имот кои се однесуваат на трансакции во областа на недвижниот имот; вреднување на имотот; раководење со досиеја за сопственоста; раководење со сопственост; советодавни услуги што се однесуваат на сопственоста врз недвижниот имот; советодавни услуги што се однесуваат на вреднување на недвижен имот; советодавни услуги што се однесуваат на недвижен имот на фирми; компјутеризирани информациски услуги што се однесуваат на недвижен имот; консултативни услуги што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на пазарот на сопственост; истражувачки услуги што се однесуваат на стекнување недвижен имот; истражувачки услуги што се однесуваат на аукции на недвижен имот

кл. 38 - телекомуникациски услуги; телекомуникациски услуги засновани на интернет; дата комуникациски услуги; електричен пренос на податоци преку глобална оддалечена дата процесирачка мрежа; вклучително интернет; услуги за пренос, обезбедување или прикажување информации од банка на податоци складирани на компјутер или преку интернет; пренос на податоци по пат на електронска обработка на слики преку телефонска врска; обработка на кредитни и дебитни трансакции преку телефон и телекомуникациска врска; услуги на електронска пошта, праќање и примање пораки; услуги за емитување; обезбедување повеќекориснички пристап до заштитени компјутеризирани информациски мрежи, за пренос и распространување на низа информации во областа на финансиските услуги; закупување време за пристап до компјутерска база на податоци

(111) 14411 (151) 07/07/2008

(210) TM 2006/1232 (220) 21/12/2006

(181) 21/12/2016

(450) 31/08/2008

(732) **MasterCard International Incorporated**
(A Delaware corporation)
2000 Purchase Street Purchase,
New York 10577-2509, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно портокалова, светло и темно жолта, жолто кафена, светло и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни апарати и инструменти, магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; машини за автоматско продавање и механизми за апарати кои се активираат со метални пари; регистер каси; опрема за обработка на податоци; компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски програми; телекомуникациски и електрични апарати и инструменти; машини за сметководство; апарати за регистрирање, пренос, репродукција на податоци вклучително и звук и слики; поддржувачи за магнетно снимање; апарати за следење, раководење и анализа на финансиски сметки преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер, особено за развој, одржување и користење на локални и широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за читање мемориски картички и системи за читање податоци во мемории, вклучително и мемории на интегрални кола и мемории на банкарски картички; електронски публикации кои може да се преземат (даунлодираат); апарати за печатење, вклучително и апарати за печатење за системи за обработка на податоци и системи за финансиски трансакции; машини за банкарски установи; уреди за кодирање и декодирање; модеми; компјутерски хардвер и софтвер за полесно одвивање на платежните трансакции со електронски средства; компјутерски хардвер и софтвер за шифрирање, системи (модел) за шифрирање, дигитални сертификати, дигитални потписи, софтвер за заштитено складирање на податоци и повикување и пренос на доверливи информации за потрошувачите што ги користат поединци, банкарски и финансиски институции; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат чип со вградено интегрално коло (смарт картички); трошковни картички; банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички со складирана вредност, картички носачи на електронски податоци, платежни картички и шифрирани платежни картички; банкарски картички вклучително и печатени банкарски картички, како и банкарски картички кои користат магнетни мемории и мемории на интегрални кола; уреди за читање картички; уреди за читање магнетски шифрирани картички, уреди за читање картички носачи на електронски податоци, електронски уреди за шифрирање, компјутерски хардвер, компјутерски терминали,

компјутерски софтвер за употреба во финансиски услуги, банкарски и телекомуникациски индустрии; компјутерски софтвер дизајниран да овозможи взаемна комуникација на смарт картички со терминалите и со уредите за читање; компјутерски чипови што се вградуваат во телефони и други комуникациски уреди; телекомуникациска опрема; терминали завршење трансакции на самото место на тргување и компјутерски софтвер за пренесување, прикажување и складирање на трансакција, идентификациони и финансиски информации за употреба во финансиски услуги, банкарски и телекомуникациски индустрии; уреди за радиофреквентна идентификација (транспондери); и апарат за електронска проверка на автентичноста на трошковните картички, банкарските картички, кредитните картички, дебитните картички и платежните картички; апарат за едукативни картички; машини за издавање готови парични средства; машини за продавање; компјутерски периферни уреди и електронски производи, имено машини за сметање, џебни уреди за планирање, персонални дигитални помагала (PDA), аларми и џепни батериски ламби

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење; асистирање во комерцијален, индустриски и деловен менаџмент; деловни проценки; советодавни услуги за деловен менаџмент; истражување на пазарот; проучување на пазарот; статистички информации (деловни); изготвување изводи од сметки; книговодство; деловно истражување; односи со јавноста; објавување рекламни текстови; издавање рекламни листови; малопродажни услуги што се обезбедуваат со помош на подвижни телекомуникациски средства; малопродажни услуги што се обезбедуваат он-лајн, преку мрежи или други електронски средства, користејќи електронски дигитализирани информации; раководење со компјутерска база на податоци

кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски работи; монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни и картички со претходно платена складирана вредност; услуги за пристап до банкарски, платежни, кредитни, дебитни, трошковни сметки (влогови), трошоци во готови средства, складирана вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, трошковни картички, при-пејд картички и картички со складирана вредност; услуги за верификација на чекови и исплата на чекови во готово; услуги за машини за автоматско одговарање; обработка на финансиски трансакции, и тоа он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации и на самото место на тргување; услуги за обработка на финансиски трансакции од страна на носителите на картичките, преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, вложување и повлекување пари за носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за срамнување и овластување; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување патнички чекови и патнички

ваучери; услуги за проверка на автентичноста на плаќачот; проверка на финансиски информации; шифрирање на податоци и дешифрирање на финансиски информации; водење финансиска евиденција; услуги за електронски пренос на парични средства и размена на валути; распространување на финансиски информации преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски паричник со складирана вредност; услуги за обезбедување електронски парични средства и пренос на валути, услуги за електронско плаќање, услуги за припејд картички за телефонско јавување, услуги за исплата на готови парични средства и услуги за авторизација на трансакции и срамнување; обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за радиофреквентна идентификација (транспондери); обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за комуникација и телекомуникација; услуги за патничко осигурување; услуги за проверка на чекови; услуги за издавање и откуп што се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување на финансиски услуги како поддршка на малопродажни услуги што се обезбедуваат преку мобилни телекомуникациски средства, вклучително и услуги за плаќање со помош на безжични уреди; обезбедување финансиски услуги како поддршка на малопродажни услуги што се обезбедуваат он-лајн, преку мрежи или други електронски средства користејќи електронски дигитализирани информации; услуги за размена на вредности, имено, безбедна размена на вредност, вклучително и електронски готови парични средства, преку компјутерски мрежи до кои се пристапува со помош на смарт картички; услуги за плаќање сметки што се обезбедуваат преку вебстраници; он-лајн банкарско работење; финансиски услуги што се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижности; осигурување на сопствениците на имот; услуги за осигурување што се однесуваат на сопственоста; финансирање во областа на недвижностите; посредување во областа на недвижностите; проценки во областа на недвижностите; услуги на агенции за недвижности; проценка на недвижен имот; управување со недвижен имот; управување со финансиски работи што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги што се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги за финансиско посредување во областа на недвижностите; финансиски услуги што се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за набавување недвижен имот; организација на договори за заем што се гарантираат со недвижен имот; организирање на ко-сопственички односи врз недвижен имот; организирање обезбедување на финансиски средства за набавување недвижен имот; асистирање во стекнувањето на и интерес



врз недвижен имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги за инвестирање во комерцијална сопственост; финансиски услуги што се однесуваат на стекнување имот; финансиски услуги што се однесуваат на продажба на имотот; финансиско вреднување на слободна сопственост врз имотот; финансиско вреднување на закупен имот; организирање давање недвижен имот под наем; организирање земање недвижен имот под наем; изнајмување имот; изнајмување недвижен имот; изнајмување на имот во слободна сопственост; услуги за раководење со недвижен имот кои се однесуваат на трансакции во областа на недвижниот имот; вреднување на имотот; раководење со досиеја за сопственоста; раководење со сопственоста; советодавни услуги што се однесуваат на сопственоста врз недвижниот имот; советодавни услуги што се однесуваат на вреднување на недвижен имот; советодавни услуги што се однесуваат на недвижен имот на фирми; компјутеризирани информациски услуги што се однесуваат на недвижен имот; консултативни услуги што се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; обезбедување информации што се однесуваат на пазарот на сопственост; истражувачки услуги што се однесуваат на стекнување недвижен имот; истражувачки услуги што се однесуваат на аукции на недвижен имот

кл. 38 - телекомуникациски услуги; телекомуникациски услуги засновани на интернет; дата комуникациски услуги; електричен пренос на податоци преку глобална оддалечена дата процесијачка мрежа; вклучително интернет; услуги за пренос, обезбедување или прикажување информации од банка на податоци складирани на компјутер или преку интернет; пренос на податоци по пат на електронска обработка на слики преку телефонска врска; обработка на кредитни и дебитни трансакции преку телефон и телекомуникациска врска; услуги на електронска пошта, праќање и примање пораки; услуги за емитување; обезбедување повеќекориснички пристап до заштитени компјутеризирани информациски мрежи, за пренос и распространување на низа информации во областа на финансиските услуги; закупување време за пристап до компјутерска база на податоци

- (111) 14336 (151) 23/06/2008
(210) TM 2006/1243 (220) 28/12/2006
(181) 28/12/2016
(450) 31/08/2008
- (732) TBEA CO., LTD
52 South Yan' an Road, Changji, Xinjiang, CN
- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

特变电工

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - трансформатори (електрична струја); реактор; мерни трансформатори; електрични кабли; електрични жици; електрични прекинувачи; интегрирани трансформаторски станици; електрични раздвојувачи; електрични релеи; автоматски уреди за енергетски постројки; електрични претворувачи; дистрибуциони ормари (електрика); дистрибуциони конзоли; електрични уреди за пренапонска заштита; изменувачи; електрични конектори; дистрибуциони табли (електрика); регулатори на напон; навлаки за кабли; електрични инвертори; приклучоци за електрични линии; електрични приклучоци; ниско и високо напонски прекинувачки табли; магнетни жици; жичано одбележувачи електрични врски; навлаки за одбележување електрични жици; телеграфска жица; изолирани бакарни жици; телефонски жици; коаксијални кабли; електрични станици; облоги за електрични кабли; електрични грејни чорапи; електрични проводници; електрични конектори; електрични регулациони апарати; електрични редуктори; електрични водови; електрични спојки; прекинувачки табли; контролни табли (електрични); сензори; стабилизатори на напон

- (111) 14334 (151) 23/06/2008
(210) TM 2006/1244 (220) 28/12/2006
(181) 28/12/2016
(450) 31/08/2008

- (732) TBEA CO., LTD
52 South Yan' an Road, Changji, Xinjiang, CN

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

- (540)

TBEA

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - трансформатори (електрична струја); реактор; мерни трансформатори; електрични кабли; електрични жици; електрични прекинувачи; интегрирани трансформаторски станици; електрични раздвојувачи; електрични релеи; автоматски уреди за енергетски постројки; електрични претворувачи; дистрибуциони ормари (електрика); дистрибуциони конзоли; електрични уреди за пренапонска заштита; изменувачи; електрични конектори; дистрибуциони табли (електрика); регулатори на напон; навлаки за кабли; електрични инвертори; приклучоци за електрични линии; електрични приклучоци; ниско и високо напонски прекинувачки табли; магнетни жици; жичано одбележувачи електрични врски; навлаки за одбележување електрични жици; телеграфска жица; изолирани бакарни жици; телефонски жици; коаксијални кабли; електрични станици; облоги за електрични кабли; електрични грејни чорапи; електрични проводници; електрични конектори;

електрични регулациони апарати; електрични редуктори; електрични водови; електрични спојки; прекинувачки табли; контролни табли (електрични); сензори; стабилизатори на напон

(111) **14350** (151) 30/06/2008
(210) TM 2007/1 (220) 03/01/2007
(181) 03/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Cisco Technology, Inc.,**
(California corporation)
170 West Tasman Drive San Jose,
California 95134, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - електрични и научни апарати; компјутерски хардвер и софтвер за интерконектирање, менаџирање, обезбедување и работење на локални и широко опсежни мрежи и телефонски системи; телефони, телефонски слушалки; електронски комуникациски уреди, имено, персонални дигитални асистенти, пејџери, и мобилни телефони; безжични комуникациски уреди, имено, безжични хардвер и софтвер за локална мрежа (LAN) за трансмисија на звук, податоци, аудио, и видео; софтвер за процесирање на повици за трансмисија на податоци, видео, и звучен сообраќај; даунлодабилни инструкциски материјали, имено, прирачници, водачи, тест материјали, и магазини во областа на мрежни комуникации и менаџирање, работење и користење локални, широки и глобални мрежи, и кабелски телевизиски системи; телевизори; стереа; DVD плеери; CD плеери; електроника за потрошувачка; рутери; уред за проток на податоци помеѓу различни мрежи (gateway); свичери; проширувачи на опсегот на мрежен пристап; интернет видео камери; принт сервери; комуникациски терминали вклучително компјутерски хардвер и/или софтвер за обезбедување видео, аудио, податоци, видео игри, и телефонски комуникации и/или трансмисии; уреди за мрежно складирање, што содржат компјутерски хардвер и/или софтвер; интерфејси за интерконектирање компјутери, проектири, стерео системи, конзоли за играње, домашни апарати и/или други електронски уреди; уреди за снимање, организирање, пренесување, и преглед на аудио фајлови; компјутерски хардвер; мрежни интерфејс картички; мрежни кабли; компјутерски мрежни адаптери; еервери; компјутерски хардвер кој содржи мрежна безбедносна функционалност, вклучително firewall, дата енкрипција, и/или интеркорисно со мрежни безбедносни протоколи;

компјутерски софтвер и хардвер за праќање, чување, менаџирање, интегрирање и пристап на текст и звучни пораки преку телефон, електронска пошта, пејџери, персонални дигитални асистенти, и интерни и глобални компјутерски мрежи; дигитални видео рекордери; сет-топ кутии (ste-top boxes); кабелски телевизиски единици; хардвер и софтвер за употреба во системите за кабелска телевизија, вклучително дистрибуциски системи, и комуникациски системи

кл. **16** - книги и прирачници што се однесуваат на интерконектирање, менаџирање и работење на локална и широко опсежна мрежа; компјутерски прирачници за компјутерско вмрежување; печатени инструкциски материјали, имено книги, прирачници, водичи, тест материјали, и магазини во областа на мрежни комуникации, менаџирање, работење и употреба на локална, широко опсежна и глобална мрежа, и кабелски телевизиски системи; технички прирачници; пакувања; етикети

кл. **36** - финансиски услуги во врска со закупување или набавка на компјутерски хардвер и компјутерски софтвер

кл. **38** - телекомуникациски услуги; он-лајн услуги, имено, обезбедување информации преку локална и глобална компјутерска мрежа во областа на телекомуникациите и телефонијата; емитување програми преку компјутерски мрежи; обезбедување телефонски конференциски услуги; обезбедување видео конференциски услуги; услуги поврзани со електронски говорни пораки, имено, снимање и субсеквентна трансмисија на говорни пораки; обезбедување телекомуникациски услуги, имено, веб конференциски услуги; телефонски услуги

кл. **41** - он-лајн услуги, имено, обезбедување информации преку компјутерски мрежи во областа на [компјутерско вмрежување; образовни услуги, имено, конференции, курсеви за обука, тестирање, работилници, и дистрибуирање на материјали за курсеви поврзани со истите, сите од областа на компјутерско вмрежување, широко опсежни мрежи, компјутерски системи, телекомуникациски системи, IP телефонија, кабелски телевизиски системи, обезбедување и складирање

кл. **42** - услуги за поддршка на потрошувачите поврзани со компјутерски хардвер и софтвер за употреба во интерконектирање, менаџирање и работење локални и широкоопсежни мрежи, имено компјутерски мрежен дизајн, компјутерски консултациски услуги, ажурирање на компјутерски софтвер, анализи на компјутерски системи, кабелски телевизиски системи, и инженерски услуги; обезбедување технички консултации во врска со компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерска мрежна опрема, телефонски системи, телекомуникациска опрема, IP телефонија, и телекомуникациски системи, компјутерски мрежен дизајн, складирачки дизајн, безбедност на мрежи, и звучни и безжични комуникации; обезбедувач на апликациски услуги (ASP), имено, хостирање софтвер апликации на други; компјутерски консалтинг услуги; компјутерски мрежен дизајн за други; он-лајн услуги, имено, обезбедување информации преку



компјутерски мрежи во областа на компјутерски мрежи, компјутерски системи, кабелски телевизиски системи, он-лајн комерција, технички консултации и пребарувања, и системски дизајн; обезбедувач на апликациски услуги (ASP) истакнувајќи софтвер во полето на аудио конференцирање, електронско допишување, документно соработување, видео конференции, и звучно и повикувачко процесирање; компјутерски консалтинг

кл. 45 - он-лајн услуги, имено, обезбедување информации преку компјутерски мрежи во областа на компјутерска и мрежна безбедност; мониторинг на компјутерски системи и компјутерски мрежи за безбедносни цели

(111) 14344 (151) 30/06/2008
(210) TM 2007/19 (220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) CHI MEI CORPORATION

(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)

No. 59-1, San Chia, San Chia Village,
Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CHIMEI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутери, мал компактен портабл компјутер (ноут бук компјутери), компјутерски периферни уреди, компјутерски мемории, компјутерски тастатури, принтери за употреба со компјутери, магнетски дискови, диск драјвери за компјутери, оптички дата медиуми, оптички дискови, магнетски дата медиуми, компјутерски LCD монитори, компјутерски монитори, маус падови, електронски пенкала, скенери, VCD-ROM, DVD-ROM, снимен компјутерски софтвер, снимени компјутерски програми, компјутерски програми за играње, персонални дигитални асистенти, конвертори од аналог во дигитал, конвертори од дигитал во аналог, МП3 плеери, електронски џебни преведувачи; телевизиски сетови, LCD телевизиски сетови, плазма телевизиски сетови, дигитални телевизиски сетови, телевизиски сетови со висока дефиниција, телевизиски апарати, сетови за телевизиски игри, апарати за забава приспособени за употреба само со телевизиски ресивери, видео екрани, радија, персонални стереа, звучници, микрофони, слушалки, стерео сетови и звучници, дигитални видео диск плеери и рекордери, дигитален видео диск-читачи, дигитален видео диск-читачи и пишувачи, дигитални видео диск пишувачи, телевизиски ресивери, портабл дигитални видео диск плеери, видео рекордери,

дигитални видео рекордери, портабл медијални плеери, флуоресцентни екрани, касетни плеери, компакт диск плеери, хорни за звучници, музички џубоксеви, компакт дискови, фонографски записи, апарати за снимање звук, носачи за снимање звук; телефони, мобилни телефони, портабл телесфони, целуларни телефони, видео телефони, телефонски апарати, радио пејџери, телефонски жици; батерии, соларни батерии, батериски кутии, полначи за батерии; картички со интегрирано коло; антени; фотокопири, телепринтери; фотографски проектори, проектори, LCD проектори, екрани за проектирање; сателитски навигациски апарати; анимирани филмови, осветлен кинематографски филм, дискови за снимање звук, ленти за снимање звук, анимирани филмови, видео рекордери, видеоленти; електрични конектори, штекери, утикачи, електрични спојници, покривачи за електрични отвори; даунлодабилни електронски публикации, електронски огласни табли, електронски етикети за производи, факсимил машини, фотокопир машини, камери за снимање, кинематографски камери, фотографски камери, дигитални фото апарати, холограми; TFT LCD, колор филтери, модули за безжични комуникациски производи; електрични жици; електрични кабли; плазма дисплеј панели; автомати за продавање; машини за наплата; магнетски енкодери; дијагностички апарати (не се за медицински цели); оптички стакла; екрани за фотографирање; оживување на кукли, (апарати за подучување), аудиовизуелни апарати за подучување; кутии за фотографски апарати и инструменти; електрични пегли; мегафони; агломери за мерење; текст процесори

кл. 11 - апарати и инсталации за осветлување, електрични ламби, апарати за осветлување за возила, инсталации за осветлување за воздушни возила, светлечки цевки за осветлување, сигурносни ламби; приклучоци за бањи, санитарни инсталации, седишта за тоалети, облоги за бањи, водоинсталатерска опрема за купатила, кади за купатила, инсталации за снабдување со вода, инсталација за сауна во бањи, опрема за топол воздух во бањи, апарати за лежалки за сончање, греачи за бањи, електрични кебиња (не се за медицинска намена); апарати за кондиционирање на воздухот, инсталации за филтрирање на воздухот, апарати и машини за прочистување на воздухот, стерилизатори за воздух, гермцидни ламби за прочистување на воздухот, електрични вентилатори, сушачи на воздух, сушачи на коса; аспиратори за кујни, електрични готвачи, електрични машини за кафе, електрични апарати за правење кафе со цедилка, електрични филтери за кафе, тостери, микробранови печки; филтери за вода за пиење; термофори; електрични сушачи за алишта; фрижидери; замрзнувачи; контејнери за ладење

(111) 14349 (151) 30/06/2008
(210) TM 2007/20 (220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **YILDIZ HOLDING AS**
Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4 B.
Camlica, Uskudar, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, бела, црна, светло и темно
кафена, сива и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадни производи, производи и табли
обложени со чоколада, обланди, торти, бисквити,
слатки

(111) **14348** (151) 30/06/2008

(210) ТМ 2007/21 (220) 05/01/2007

(181) 05/01/2017

(450) 31/08/2008

(732) **YILDIZ HOLDING AS**
Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4 B.
Camlica, Uskudar, Istanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, бела, црна, светло и темно
кафена, златна и светло и темно окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколадни производи, производи и табли
обложени со чоколада, обланди, торти, бисквити,
слатки

(111) **14356** (151) 30/06/2008

(210) ТМ 2007/22 (220) 05/01/2007

(181) 05/01/2017

(450) 31/08/2008

(732) **BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

3AH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(111) **14352** (151) 30/06/2008

(210) ТМ 2007/27 (220) 10/01/2007

(181) 10/01/2017

(450) 31/08/2008

(732) **Teijin Pharm Limited a corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufactures
and Merchants, of
1-1 Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

BON-ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

(111) **14396** (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/36 (220) 16/01/2007

(181) 16/01/2017

(450) 31/08/2008

(732) **БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ**
Охридати Ф 5/1 6000 Охрид, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

SARAVITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - витамински препарати, диететски
намирници, лековити треви, лековити чаеви

кл. 30 - ѓумбир, екстракти и слад за употреба во
исхраната, жита (приправки од матична млеч за
исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/,
мед, медени слатки, мирудии ароматични,
пијалаци (ароми за пијалаци) различни од
етеричните масла, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, чај

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, семиња, билки,
корени за употреба во исхраната, растенија,
цветен прав



кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), трговски дејности, увоз - извоз, ширење рекламен материјал

(111) 14397	(151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/37	(220) 16/01/2007
	(181) 16/01/2017
	(450) 31/08/2008

(732) **БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ**
Охридати Ф 5/1 6000 Охрид, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PERGAMEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - витамински препарати, диететски намирници, лековити тревы, лековити чаеви

кл. 30 - ѓумбир, екстракти и слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мирудии ароматични, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, чај

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, семиња, билки, корени за употреба во исхраната, растенија, цветен прав

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), трговски дејности, увоз - извоз, ширење рекламен материјал

(111) 14335	(151) 23/06/2008
(210) ТМ 2007/44	(220) 17/01/2007
	(181) 17/01/2017
	(450) 31/08/2008

(732) **Great Wall Motor Company Limited**
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 - автомобили, моторни возила, камиони, приколки (возила), спортски коли, автобуси, (мотори), погонски механизми за копнени возила, приколки за живеење, покривки за возила, возила за брза помош

кл. 37 - автомобили (одржување и поправка на автомобили), сервисни станици, бензиски станици за надополнување, чистење возила, возила (подмачкување на возилата), корозија (обработка за заштита од корозија), полирање на возила, миене возила, гуми (вулканизација на гуми)-поправка

(111) 14376	(151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/48	(220) 18/01/2007
	(181) 18/01/2017
	(450) 31/08/2008

(732) **Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi**
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16,
Yenibosna, Istanbul, TR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PAPIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 - производи за белење и други производи за перење алишта; препарати за чистење, полирање, рибање и стружење; детергенти (освен оние за индустриска и медицинска употреба); сапуни; парфимерија, етерични масла, козметика, шампони, лосиони за коса; пасти за заби, производи за нега на бебиња, особено кади за бањање на бебињата, козметички креми за доенчиња, шамичиња натопени со масло за нега на кожа и шампони за деца; препарати за чистење кожа во течна и цврста состојба

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитетски препарати за медицинска употреба; хигиенски производи особено хигиенски пррзизвод за излачување од телото вклучително и оние што се користат за пациенти со инконтиненција и менструација, особено, влошки, тампони, пелени, гаки; фластери за плускавици, фластери, завои, материјали за завои за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба; храна за деца; материјали за превивање; материјали за пломбирање заби и забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди, отстранувачи на непријатни миризби за соби, возила и останати места, освежувачи на воздух, дезодоранси освен оние за лична употреба

кл. 16 - производи од хартија; хартиени шамичиња, салвети и крпи; влажни шамичиња; тоалетни хартии; перничиња и чамичиња за отстранување шминка; пелени за еднократна употреба

(111) **14399** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/49 (220) 18/01/2007
(181) 18/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ЏОРДАНО“ ДООЕЛ**
ул. „Ванчо Питошевски“ бр. 4, 6000 Охрид, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

KADMO & HARMONY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности
кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **14382** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/50 (220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. **41** - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **14310** (151) 18/06/2008
(210) ТМ 2007/52 (220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Т.П. „Гранд Клуб“**
с. Кадино 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GRAND CLUB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **41** - услуги на дискотеки, услуги на клубови (забава или одгледување), клубови за средби, дружење, разонода
кл. **43** - сместување (резервирање привремено сместување), услуги на барови, ноќни клубови, кантини, снабдување со храна и пијалаци, мотели, изнајмување на простории за средби, ресторани, снек-барови, туристичко сместување

(111) **14311** (151) 18/06/2008
(210) ТМ 2007/53 (220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Т.П. „Гранд Клуб“**
с. Кадино 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, портокалова, светло и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **41** - услуги на дискотеки, услуги на клубови (забава или одгледување), клубови за средби, дружење, разонода
кл. **43** - сместување (резервирање привремено сместување), услуги на барови, ноќни клубови, кантини, снабдување со храна и пијалаци, мотели, изнајмување на простории за средби, ресторани, снек-барови, туристичко сместување



(111) **14362** (151) 04/07/2008
(210) ТМ 2007/58 (220) 23/01/2007
(181) 23/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Deutsche Telekom AG**
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

T-MOBILE BASIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - електрични, електронски, оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола и обука; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци во електронски формат (се додека е вклучено во класата 9); носачи на податоци што се задвижуваат машински, особено магнетски, електрични и оптички носачи за снимање, репродукција, пренос и обработка на звук, слики или податоци; автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлање на парички; опрема и компјутери за обработка на податоци; компјутерски програми (зачувани), компјутерски софтвер (зачуван)

кл. **16** - печатарски производи, посебно одбележани и/или одпечатени карти од картон или пластика; материјали за учење и инструкции (освен апарати); фотографии; канцелариски прибор (освен мебел)

кл. **35** - огласување и деловно управување; собирање, систематизација и економска анализа на податоци и информации во компјутерските бази на податоци; деловна администрација; услуги на малопродажба врзани за телекомуникација и опрема за пренос на податоци; услуги на малопродажба, исто така преку интернет и останати комуникациски мрежи во подрачјето на забава и комуникации, посебно со аудио, видео и останати мултимедијални содржини; како и со софтверот

кл. **36** - финансиски услуги, парични работи, услуги на управување со недвижности

кл. **38** - телекомуникации; управување и изнајмување телекомуникациска опрема, посебно радио и телевизија; собирање и преземање вести; собирање и преземање податоци, посебно пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи, овозможување на достапно време до податоците во комуникацијата, податоците и компјутерски мрежи

кл. **42** - компјутерско програмирање; развој, одржување и обновување на софтвер на база на податоци, услуги на база на податоци, особено овозможување и изнајмување пристапно време до базите на податоци, изнајмување опрема за

обработка на податоци и компјутери; лиценцирање на правата на индустриска сопственост; лиценцирање на софтверот; студии на техничките проектирања и услуги на планирање поврзани со опрема за телекомуникациски услуги и дизајн; индустриска анализа и истражувачки услуги

(111) **14214** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/60 (220) 23/01/2007
(181) 23/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BIGI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - храна за доенчиња; диететски производи за медицинска потреба

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, колач, слатки, бонбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мраз

(111) **14389** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/91 (220) 01/02/2007
(181) 01/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **GALENKA a.d.**
Batajnicky drum b.b.Zemun 11000 Beograd, YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул. "М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

GALEPSIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(111) **14390** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/95 (220) 02/02/2007
(181) 02/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

КРУЖКА И БОЧКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пива минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни
сокови; безалкохолни ферментирани напивки;
сирупи и останати препарати за производство на
напивки

(111) **14357** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2007/97 (220) 02/02/2007
(181) 02/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PINOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, кардиоваскуларни
лекови

(111) **14346** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2007/99 (220) 02/02/2007
(181) 02/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ZARACET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи, кардиоваскуларни
лекови

(111) **14391** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/113 (220) 05/02/2007
(181) 05/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KRUSHKA & BOCHKA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. **32** - пива минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалаци; напивки на база на хмељ;
овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и
останати препарати за производство на напивки

(111) **14339** (151) 30/06/2008
(210) ТМ 2007/114 (220) 05/02/2007
(181) 05/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Mobile Telecommunications Company (KSC)**
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street,
Building 80023, KW
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковик бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

ZAIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **9** - мобилни телефони, радио телефони,
електронски организатори и слична допопнителна
опрема за горенаведените производи, имено,
слушалки, микрофони, звучници, преносни торби
и штипки за на појас; компјутерски софтвер и
програми што се користат за пренесување или
репродукција или примање на звук, слики, видео
или податоци преку телекомуникациска мрежа
или систем помеѓу терминали и за подобрување
и олеснување на употребата и пристапот
до компјутерските мрежи и телефонските
мрежи; компјутерски софтвер за употреба во

управувањето со бази на податоци за општа употреба; компјутерски софтвер за интернет трговија за да му се овозможи на корисникот да прави нарачки и да врши плаќање на полето на влектронските деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа или телекомуникациска мрежа; компјутерски софтвер за обука и поддршка на производи за компјутери и мобилни телефони на полето на комуникациите; компјутерски софтвер за игри за мобилни телефонски слушалки; компјутерски софтвер и програми што прикажуваат музика, филмови, анимации, електронски книги; компјутерски софтвер за дистрибуција на информации и интерактивен мултимедиум содржина што содржи текст, слики, видео и звук за корисници во областа на комуникациите; компјутерски софтвер и програми за управувањето и работењето на безжичните телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за пристап, пребарување, составување и спасување информации и податоци од глобалните компјутерски мрежи, и за пребарување и навигација преку веб страници на споменатите мрежи; компјутерски софтвер за испраќање и примање кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање на информации од податоците; аналогни и дигитални радио трансивери и ресивери за податоци, глас, слики и видео комуникација; електронски софтвер за игри за мобилни телефонски слушалки; апарати, имено фотоапарати, дигитални апарати, кинокамери, видеокамери; системи и апарати за електронски трансакции на пари, имено смарт картички, читачи на смарт картички; дигитрони; картички за комуникациски цели, сите за употреба со комуникациските апарати; глобални уреди за позиционирање

кл. 38 - телекомуникациски услуги

(111) 14358 (151) 02/07/2008
(210) ТМ 2007/116 (220) 06/02/2007
(181) 06/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) Д.Т.Т.У. „ФОРТИС КОМЕРЦ“
с. Студеничани, МК

(540)



(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење, ладење, сушење, вентилација

(111) 14367 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/119 (220) 06/02/2007
(181) 06/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена, жолто зелена, кафена, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - масло од маслинки и сончоглед

(111) 14302 (151) 17/06/2008
(210) ТМ 2007/151 (220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) Dr. THEISS Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10 66424 Homburg, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DR. THEISS GEROVITAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции; хранливи адитиви за медицински цели; медицински здравствен тоник; витамински препарати вклучително капсули за убавина; природни и хомеопатични производи и супстанции за медицински цели; препарати за грижа на здравјето; хранливи супстанции и препрати за јадење; супстанции и хранливи адитиви за медицинска и/ил терапевска цел; диететски супстанции што се користат во медицината; медицински залихи и адитиви за храна и пијалаци

кл. 29 - диететска храна или залихи на храна за немедицинска употреба на база на бело јајце, масти, масни киселини, со дополнети витамини, минерали, бележани елементи било индивидуално или комбинирано, вклучено во оваа класа

кл. 30 - диететски супстанции или залихи за немедицинска употреба, главно со содржина на карбохидрати и ткиво, исто со дополнети витамини, минерали и бележани елементи било индивидуално или комбинирано, вклучено во оваа класа

(111) **14308** (151) 17/06/2008
(210) ТМ 2007/152 (220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Dr. THEISS Naturwaren GmbH**
Michelinstr. 10 66424 Homburg, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје
(540)

DR. THEISS MULTIVITAMOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции; хранливи адитиви за медицински цели; медицински здравствен тоник; витамински препарати вклучително капсули за убавина; природни и хомеопатски производи и супстанции за медицински цели; препарати за грижа на здравјето; хранливи супстанции и препрати за јадење; супстанции и хранливи адитиви за медицинска и/или терапевтски цел; диететски супстанции што се користат во медицината; медицински залихи и адитиви за храна и пијалаци

кл. 29 - диететска храна или залихи на храна за немедицинска употреба на база на бело јајце, масти, масни киселини, со дополнети витамини, минерали, бележани елементи било индивидуално или комбинирано, вклучено во оваа класа

кл. 30 - диететски супстанции или залихи за немедицинска употреба, главно со содржина на карбохидрати и ткиво, дополнети со витамини, минерали и бележани елементи било индивидуално или комбинирано, вклучено во оваа класа

(111) **14326** (151) 25/06/2008
(210) ТМ 2007/157 (220) 15/02/2007
(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corp. System c/o FGR Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, PR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AVANDACHOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **14327** (151) 25/06/2008
(210) ТМ 2007/158 (220) 15/02/2007
(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(300) 005267935 21/08/2006 EC
(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corp. System c/o FGR Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, PR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AVANDASTAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **14324** (151) 20/06/2008
(210) ТМ 2007/159 (220) 15/02/2007
(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(300) 005268024 21/08/2006 EC
(732) **SB Pharmco Puerto Rico Inc.**
The Prentice Hall Corp. System c/o FGR Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, PR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AVANDASTATIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(111) **14398** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/165 (220) 19/02/2007
(181) 19/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) **C-FOOD INTERNATIONAL SALL CLEMENCEAU STREET, TAJER BUILDING**
4th FLOOR BEIRUT P.O. BOX 11-7135 , LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - беломесна туна во масло, беломесна туна во вода, беломесна туна во масло со чили, беломесна туна во масло со кари, нискокалорична туна во масло, ниско калорична туна во вода, снегулки од туна во масло, снегулки од туна во вода, сардини во масло, сардини во масло со чили

(111) **14379**

(151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/167

(220) 20/02/2007

(181) 20/02/2017

(450) 31/08/2008

(300) 005327317 20/09/2006 EC

(732) **Stafford-Miller (Ireland) Limited**
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - немедицински тоалетни препарати, препарати за нега на забите, препарати за плакнење на устата и освежувачи на здивот; препарати за орална нега, гелови за заби, препарати за белење, препарати за полирање на забите, препарати и акцелератори за белење на забите, препарати за отстранување козметички дамки

кл. **5** - медицински производи за орална нега, медицински препарати за полирање на забите, медицински препарати за белење на забите, медицински средства за плакнење на устата, медицински средства за белење

кл. **21** - четки за заби, чепкалки, конец за чистење заби, четки и сунѓери, нивни држачи и апликатори

(111) **14319**

(151) 20/06/2008

(210) ТМ 2007/168

(220) 20/02/2007

(181) 20/02/2017

(450) 31/08/2008

(732) **The Glad Products Company**
1221 Broadway, OAKLAND, California 94612, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GLAD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - пластичен материјал за завиткување, пластични кеси

кл. **21** - мали алатки и контејнери за домаќинството и кујнска употреба

(111) **14385**

(151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/171

(220) 21/02/2007

(181) 21/02/2017

(450) 31/08/2008

(732) **The Coca-Cola Company,**
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **14380**

(151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/172

(220) 22/02/2007

(181) 22/02/2017

(450) 31/08/2008

(732) **ПРОМОВЕНС ДООЕЛ експорт-импрот Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр. 29/2-45 Скопје, МК

(540)

SKOPJE DAWN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - мониторинг на медиуми и дистрибуција на исечоци

кл. 41 - преведување

(111) **14360** (151) 04/07/2008

(210) ТМ 2007/173 (220) 22/02/2007

(181) 22/02/2017

(450) 31/08/2008

(732) **ПРОМОВЕНС ДООЕЛ експорт-импрот Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр. 29/2-45 Скопје, МК

(540)

SKOPJE DIEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - мониторинг на медиуми и дистрибуција на исечоци

кл. 41 - преведување

(111) **14303** (151) 17/06/2008

(210) ТМ 2007/183 (220) 26/02/2007


(181) 26/02/2017

(450) 31/08/2008

(732) **H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.**
RUA VISCONDE DE PIRAJA No. 490,
IPANEMA CITY AND STATE OF RIO DE JANEIRO,
BR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и производи изработени од нив или преслечени со нив, што не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, хоролошки и хронометриски инструменти; јувелирски артикли и часовници

(111) **14320** (151) 20/06/2008

(210) ТМ 2007/195 (220) 01/03/2007

(181) 01/03/2017

(450) 31/08/2008

(732) **РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје**

ул. Иван Милутиновиќ бр. 10, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

WHERE OTHERS STOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, разгледници, известување, книги, календари, обвивки (хартиени производи), нотеси за вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија, папки за документи, плакати (постери)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг)

кл. 38 - организирање и емитување телевизиски емисии, кабелска телевизија, комуникација, пораки (пренос на пораки од една на друга личност), новинарски агенции, подвижна радио телевизија, упатства за телекомуникации

(111) **14307** (151) 17/06/2008

(210) ТМ 2007/197 (220) 02/03/2007

(181) 02/03/2017

(450) 31/08/2008

(732) **MAT STAR LTD**

BELMEKEN No.43 SOFIA 1618, BG

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, портокалова и темно сина(модра)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли



(111) **14313** (151) 19/06/2008
 (210) ТМ 2007/201 (220) 02/03/2007
 (181) 02/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип**
ул. Брегалничка бб. 2000 Штип, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, цол, ценф, оцет, сосови (како мируди), мируди, мраз

кл. **35** - трговски дејности

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалаци, печатарство

(111) **14407** (151) 07/07/2008
 (210) ТМ 2007/203 (220) 05/03/2007
 (181) 05/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

PALMOLIVE INVISIBLE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за тело

(111) **14392** (151) 07/07/2008
 (210) ТМ 2007/204 (220) 05/03/2007
 (181) 05/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LADY SPEED STICK INVISIBLE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за тело

(111) **14401** (151) 07/07/2008
 (210) ТМ 2007/206 (220) 05/03/2007
 (181) 05/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **Dr Manfred Werner Buch**
Waldstr. 10 D-93083 OBERTRAUBLING, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SUSTAINS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **19** - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт црна смола и битумен, неметални преносни конструктории, споменици што не се од метал

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика, бамбус, восок (фигури од восок), врвки од тапи, дрвени ленти, дрвени плочи, перници, поукнина, слама, трска за плетење, украсување (подвижни предмети за украсување) /декорација/, уметност (уметнички предмети) од дрво, восок, гипс, мебел од природни материјали

кл. **22** - јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји, амбалажа, јута, капок /билни влакна/, кокосови влакна, морски алиги /материјал за полнење/, овесни јажиња, памучни отпадоци за полнење, пердуви, пердуви за полнење, предено, руно /животински влакна/, свилени отпадоци за полнење, суров лен, суров памук, сурова свила, текстилни влакна, треви за полнење, производи од природни материјали

кл. **28** - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка, играчки од природни материјали

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, водење дејност, консултации за водење

дејности, дејности (професионални консултации), советување за организирање и водење на дејности, организирање изложби во комерцијални или рекламни цели, испитување на јавно мислење, објавување на рекламни текстови, обработка на текстови, рекламирање, проучување на пазарот, анализа на производни цени, промоција, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција на примероци/, рекламирање по пат ма радио, рекламирање по пат на телевизија, соопштувања за дејноста, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања, организирање излети, превоз на патници

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности, академии (обука), допишување (обучување по пат на допишување), организирање изложби во културни или воспитни цели, издавање книги, изнајмување книги, организирање и водење конференции, организирање и водење конгреси, објавување текстови, практично обучување (демонстрирање), организирање и водење разговори, организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер, испитување на материјали, испитување на текстил, истражување и развој на нови производи, контрола на квалитет, кореспонденција, професионална ориентација, стручни консултации

(111) **14309** (151) 17/06/2008
(210) ТМ 2007/208 (220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017
(450) 31/08/2008

(300) 2006-087156 05/09/2006 JP
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на сина и модра и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, хартија за цигари; артикли за пушачи (со исклучок на такви кои се направени од благородни метали); кибрити

(111) **14328** (151) 20/06/2008
(210) ТМ 2007/209 (220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017
(450) 31/08/2008

(300) 2006-087157 05/09/2006 JP

(732) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) нијанси на сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, хартија за цигари; артикли за пушачи (со исклучок на такви што се направени од благородни метали); кибрити

(111) **14325** (151) 20/06/2008
(210) ТМ 2007/242 (220) 15/03/2007
(181) 15/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Bayer Aktiengesellschaft**
D-51368 Leverkusen, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

MAKROLON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустриски намени; дисперзии особено за употреба како облоги за пластични материи; пластики како сурови материи

кл. 17 - пластични материи како полуготови производи



(111) **14301** (151) 17/06/2008
(210) ТМ 2007/243 (220) 15/03/2007
(181) 15/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation**
One Merck Drive, P.O.Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

SILGARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и препарати за вакцина

(111) **14318** (151) 19/06/2008
(210) ТМ 2007/245 (220) 15/03/2007
(181) 15/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Wm. WRIGLEY Jr. Company**
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(540)

WINTERFROST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - слаткарски производи, гуми за џвакање,
гуми за џвакање од кои се прават балончиња,
бонбони и бонбони со вкус на нане

(111) **14377** (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/247 (220) 16/03/2007
(181) 16/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **UNILEVER N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

AXE SKIN CONTACT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции,
сите за употреба при перење; препарати за

чистење, полирање, триење и нагизување;
сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
заби

(111) **14337** (151) 23/06/2008
(210) ТМ 2007/250 (220) 19/03/2007
(181) 19/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги**
УНИ-КОМ 07 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
ул.Александар Македонски б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Ѓубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

UNIK-OIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажување
и врзување, горива(вклучително и течни горива за
мотори) материи за осветлување свеќи и фитили
за осветлување

(111) **14364** (151) 04/07/2008
(210) ТМ 2007/255 (220) 20/03/2007
(181) 20/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **The Prudential Insurance Company of America, a**
New Jersey Corporation
751 Broad Street, Newark, New Jersey, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурителни и финансиски услуги, имено
потпишување на осигурување, посреднички
услуги и агенциско работење во областа на
осигурувањето на животот, здравјето, имотот и
губење на животот, инвалидитет, долготрајна
нега и анuitети; услуги на пензиски фодови и
раководење со планирање на пензионирањето,
имено инвестирање во пензии и пензиски
фондови за други, и управување со пензиите
на работниците и плановите за пензионирање;
доверителско посредување во меѓусебни
фондови и инвестирање од поединци, услуги
на распределба и инвестиции; советодавни и
услуги за раководење со инвестициите; услуги за
раководење со средствата; услуги за финансиско

планирање; услуги за банкарско инвестирање; услуги на комерцијално банкарство; посредувачки услуги за инвестирање; услуги за посредување и потпишување гаранции; услуги за посредување и потпишување на промет со стоки; услуги на кредитни картички и дебитни картички; услуги на финансиско, даночно и имотно планирање; обезбедување финансиски, осигурителни и информации за недвижности со посредство на електронски средства; услуги на финансирање на позајмици; услуги на финансирање по пат на хипотека; позајмици гарантирани со недвижности; консултативни услуги за инвестирање; брокерство со недвижности, лизинг на недвижности и услуги на менаџирање на недвижности; услуги на инвестиции во недвижности; истражувачки услуги во полето на финансиите, осигурување и недвижности; управување, потпишување и маркетинг што се однесуваат на инвестиции во недвижности; раководење со инвестиции во недвижности во име на трети лица, инвеститори; услуги за посредување за добивање франшиза (овластување) за недвижности

(111) **14366** (151) 04/07/2008
(210) TM 2007/256 (220) 21/03/2007
(181) 21/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **ALDO GROUP INTERNATIONAL AG**
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ALDO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 - торби за сите намени, имено рачни торби, торби за на рамо, рачни овални торбички, патни торби, торби за обувки и паричници

кл. 25 - машки, женски и детски обувки, имено чевли; чизми, мокасини, чевли за одење, чевли за трчање, атлетски чевли, сандали и влечки; производи за нега на обувки и додатоци за обувки; производи за нега на обувки, особено боја за чевли, кожни и платнени чистачи за чевли и заштитници, аеросол и не-аеросол, антилоп, чистачи и заштитувачи за чевли, кожна облека, аеросол заштитници; машка и женска облека, имено, капути, џакети, елеци, шалови; ракавици, капи и додатоци за облека; машки и женски кожни и антилоп облека, имено капути, џакети, ремени, ракавици; машки и женски модни додатоци, сите опфатени со класата 25

кл. 35 - услуги на малопродажба и услуги на он-лајн малопродажба на полето на машки и женски обувки, додатоци за обувки, производи за нега на обувки, облека, кожна облека, модни додатоци и торби

(111) **14400** (151) 07/07/2008
(210) TM 2007/260 (220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**
Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GRIPTORIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба кај човекот

(111) **14329** (151) 20/06/2008
(210) TM 2007/261 (220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло зелена, темно зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - тартар сос

(111) **14321** (151) 20/06/2008
(210) TM 2007/262 (220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло зелена, темно зелена, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - рен



(111) **14331** (151) 23/06/2008
 (210) ТМ 2007/265 (220) 26/03/2007
 (181) 26/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)

MARKIES

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски
 продукти и зрна што не се вклучени во другите
 класи; живи животни; свежо овошје и свеж
 зеленчук; храна за животни и адитиви на храна за
 животни; сипина коска; коски и работи за џвакање
 што се јадат; легла за животни

(111) **14314** (151) 19/06/2008
 (210) ТМ 2007/266 (220) 26/03/2007
 (181) 26/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
 1000, Скопје

(540)

BISCROK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски
 продукти и зрна што не се вклучени во други класи;
 живи животни; свежо овошје и свеж зеленчук;
 храна за животни и адитиви на храна за животни;
 сипина коска; коски и работи за џвакање што се
 јадат; легла за животни

(111) **14365** (151) 04/07/2008
 (210) ТМ 2007/269 (220) 26/03/2007
 (181) 26/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LADY SPEED STICK 24/7 FRESH & LIGHT

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **3** - дезодоранси, антиперспирнти и спрејови за
 тело

(111) **14413** (151) 08/07/2008
 (210) ТМ 2007/272 (220) 27/03/2007
 (181) 27/03/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **WYETH a Delaware corporation,**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** - фармацевтски препарати за превенција
 и/или лекување на заболувања и нарушувања
 на централниот нервен систем, невролошки
 нарушувања, вазомоторни симптомина менопауза,
 состојба на вознемиреност, неуропатски болки,
 фибромиалгија, уринарни пореметувања и
 хронична болка

(111) **14372** (151) 07/07/2008
 (210) ТМ 2007/289 (220) 02/04/2007
 (181) 02/04/2017
 (450) 31/08/2008

(732) **ACTAVIS GROUP HF.**
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SETALOFT

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 14373 (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/290 (220) 02/04/2007

(181) 02/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **ACTAVIS GROUP HF.**
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

RISON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 14374 (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/291 (220) 02/04/2007

(181) 02/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **ACTAVIS GROUP HF.**
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

RASOLTAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 14395 (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/315 (220) 10/04/2007

(181) 10/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LILAC BREEZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - течни средства за чистење

(111) 14361 (151) 04/07/2008

(210) ТМ 2007/316 (220) 11/04/2007

(181) 11/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **ПЛОДОМАКС ДООЕЛ Скопје**
Бул. Кузман Јосифовски Питу бб Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

ВИНОЈУГ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 14393 (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/323 (220) 13/04/2007

(181) 13/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **DePuy, Inc.**
a Delaware corporation 700 Orthopaedic Drive
Warsaw Indiana 46581, , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

SNP



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - ортопедски плочи и ортопедски шрафови што се користат при фиксација на скршени коски; хируршки инструменти за употреба со ортопедски плочи и ортопедски шрафови

(111) **14408** (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/326 (220) 16/04/2007

(181) 16/04/2017

(450) 31/08/2008

(300) 77/142719 28/03/2007 US

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C.**
a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - остомии уреди и направи, имено кеси, направи за порабување, околувратници, потполнки, лепливи прстени, филтри, кожни бариери, и делови и опрема за нив; уреди за собирање инконтинентни пациенти, имено, контејнери аз дренажа, цевки, контролни адаптери за дренажа и делови и опрема за нив; направи за уринарна и фекална инконтиненција, имено контејнери за дренажа, кеси, цевки, контролни адаптери за дренажа и делови и опрема за нив

(111) **14402** (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/329 (220) 18/04/2007

(181) 18/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group**
Schottenring 30, 1010 Wien, AT

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - осигурување; финансиски услуги(111) **14375** (151) 07/07/2008

(210) ТМ 2007/330 (220) 18/04/2007

(181) 18/04/2017

(450) 31/08/2008

(732) **FARINA MUHLEN G. M. B. H.**
Emil-Mann- Gasse 1, 8074 Graz, AT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки

(111) **14312** (151) 19/06/2008

(210) ТМ 2007/372 (220) 04/05/2007

(181) 04/05/2017

(450) 31/08/2008

(732) **Звонко Џокиќ**
ул. "Борка Талевски" бр.12 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DAILY MAGIC MESSAGES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** - електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабелска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, подвижна радиотелефонија, пораки (пренос на пораки), радиофонски врски, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. **41** - академии (обука), разговори (организирање и водење разговори), објавување текстови /текстови што не се рекламни/, разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари (организирање и водење семинари),

слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), тонски снимки (изнајмување тонски снимки)

кл. 42 - видео ленти (снимање видео ленти), изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, клубови за средби, професионална ориентација, сметачи (програмирање на сметачите), стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите), толкување на говорот на движењата, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

(111) 14388 (151) 07/07/2008
(210) ТМ 2007/400 (220) 14/05/2007
(181) 14/05/2017
(450) 31/08/2008

(732) SINDAN S.R.L.

Bd. Michalache nr. 11 sector 1, Bukuresti, RO

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SINPLATIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници. фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) 14412 (151) 08/07/2008
(210) ТМ 2007/417 (220) 17/05/2007
(181) 17/05/2017
(450) 31/08/2008

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за викање сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут тутун, кретек цигари (цигари направени од комплексна мешавина на тутун, Syzygium aromaticum и „сос“ за вкус); замени за тутун (не за медицински потреби); артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци за тутун, кутии за цигари и пепелници, лули, џебни направи за викање цигари, запалки; кибрити

(111) 14270 (151) 23/05/2008
(210) ТМ 2007/614 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and

Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Новопроектирана б.б. Кисела Вода Скопје,
МК and

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно црвена, зелена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14268 (151) 23/05/2008
(210) ТМ 2007/615 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло кафена, жолта и сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14267	(151) 23/05/2008
(210) ТМ 2007/616	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, кафена, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14266	(151) 23/05/2008
(210) ТМ 2007/617	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) светло кафена, бела, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14251	(151) 02/06/2008
(210) ТМ 2007/618	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14250	(151) 02/06/2008
(210) ТМ 2007/619	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14249

(151) 02/06/2008

(210) ТМ 2007/622

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14265

(151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/623

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта, црвена, светло кафена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) 14263

(151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/624

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)


(591) бела, црна, сина, црвена, светло кафена,
портокалова и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14262

(151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/625

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14261

(151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/626

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, црвена, сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14260 (151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/627 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14259 (151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/628 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, портокалова и сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14257 (151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/629 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, портокалова и црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14256 (151) 23/05/2008

(210) ТМ 2007/630 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, зелена, сина и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14255** (151) 23/05/2008
 (210) ТМ 2007/631 (220) 11/07/2007
 (181) 11/07/2017
 (450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, зелена, кафена, сина, жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14254** (151) 23/05/2008
 (210) ТМ 2007/632 (220) 11/07/2007
 (181) 11/07/2017
 (450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела, жолта, сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14253** (151) 22/05/2008
 (210) ТМ 2007/633 (220) 11/07/2007
 (181) 11/07/2017
 (450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, жолта и црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14252** (151) 22/05/2008
 (210) ТМ 2007/638 (220) 11/07/2007
 (181) 11/07/2017
 (450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14248** (151) 22/05/2008
 (210) ТМ 2007/639 (220) 11/07/2007
 (181) 11/07/2017
 (450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14247 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2007/640 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14246 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2007/642 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, кафена, сина, црвена и жолта

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14245 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2007/643 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сина, зелена, жолта, виолетова и црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14244 (151) 22/05/2008

(210) ТМ 2007/644 (220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)




(591) бела, црна, сина, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14243	(151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/645	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14242	(151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/646	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14241	(151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/647	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, виолетова, сина, жолта и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14240	(151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/648	(220) 11/07/2007
	(181) 11/07/2017
	(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14239** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/649 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) розева, црвена, виолетова, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14238** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/650 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14237** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/651 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14236** (151) 22/05/2008
(210) ТМ 2007/652 (220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина, црна, жолта, црвена и розова
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) **14209** (151) 02/06/2008
(210) ТМ 2007/669 (220) 13/07/2007
(181) 13/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) **МЏ РОБИН ДОО**
ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - флипс со вкус на бифтек

(111) 14206 (151) 02/06/2008

(210) ТМ 2007/911 (220) 20/09/2007

(181) 20/09/2017

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна

(111) 14292 (151) 05/06/2008

(210) ТМ 2007/1020 (220) 25/10/2007

(181) 25/10/2017

(450) 31/08/2008

(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32
Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)

кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

(111) 14293 (151) 05/06/2008

(210) ТМ 2007/1022 (220) 25/10/2007

(181) 25/10/2017

(450) 31/08/2008

(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32
Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)

кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	14264		14308		14306
	14325		14315		14334
			14324		14336
кл. 2	14203		14326		14339
	14204		14327		14340
	14264		14338		14341
			14346		14344
кл. 3	14217		14347		14345
	14218		14352		14350
	14220		14353		14354
	14223		14356		14355
	14264		14357		14362
	14276		14372		14363
	14279		14373		14368
	14280		14374		14369
	14290		14376		14370
	14365		14379		14371
	14376		14388		14378
	14377		14389		14381
	14379		14394		14382
	14392		14396		14383
	14395		14397		14384
	14403		14400		14410
	14407		14413		14411
кл. 4	14226	кл. 6	14226	кл. 10	14202
	14264		14264		14264
	14337				14338
кл. 5	14202	кл. 7	14264		14372
	14214		14272		14373
	14215		14332		14374
	14219		14333		14388
	14229	кл. 8			14393
	14264		14264		14408
	14274	кл. 9	14205	кл. 11	14205
	14279		14207		14207
	14280		14225		14264
	14288		14231		14272
	14289		14264		14344
	14298		14272		14358
	14299		14284	кл. 12	
	14300		14292		14234
	14301		14293		14264
	14302		14297		14281
	14305		14304		14330



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	14335	кл. 20	14264		14252
	14343		14295		14253
			14401		14254
кл. 13	14264		14414		14255
					14256
кл. 14	14230	кл. 21	14264		14257
	14264		14319		14259
	14303		14379		14260
	14370		14409		14261
	14381				14262
	14383	кл. 22	14264		14263
	14384		14401		14264
					14265
кл. 15	14264	кл. 23	14264		14266
					14267
кл. 16	14225	кл. 24	14264		14268
	14231				14270
	14264	кл. 25	14235		14274
	14275		14264		14277
	14279		14281		14302
	14280		14294		14308
	14284		14295		14313
	14292		14307		14316
	14293		14366		14317
	14294		14370		14342
	14304		14409		14367
	14306				14398
	14319	кл. 26	14264		
	14320		14295	кл. 30	14206
	14350				14209
	14362	кл. 27	14264		14210
	14363				14214
	14368	кл. 28	14264		14222
	14369		14295		14224
	14370		14370		14227
	14371		14381		14264
	14376		14383		14274
	14378		14384		14277
	14381		14401		14296
	14383				14302
	14384	кл. 29	14214		14308
	14404		14236		14313
	14405		14237		14317
	14406		14238		14318
	14409		14239		14321
			14240		14329
кл. 17	14264		14241		14347
	14325		14242		14348
			14243		14349
кл. 18	14264		14244		14351
	14366		14245		14375
	14370		14246		14382
	14409		14247		14385
			14248		14390
кл. 19	14264		14249		14391
	14401		14250		14396
			14251		14397



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	14409		14306	кл. 38	14231
			14313		14264
кл. 31	14264		14320		14297
	14274		14322		14304
	14285		14323		14306
	14296		14359		14312
	14314		14360		14320
	14317		14362		14339
	14331		14363		14345
	14396		14366		14350
	14397		14368		14354
			14369		14355
кл. 32	14222		14371		14362
	14232		14378		14363
	14233		14380		14368
	14258		14381		14369
	14264		14383		14370
	14273		14384		14371
	14274		14386		14381
	14278		14396		14383
	14282		14397		14384
	14351		14399		14387
	14382		14401		14410
	14385		14404		14411
	14390		14405		
	14391		14406	кл. 39	14226
			14410		14264
кл. 33	14264		14411		14269
	14283				14295
	14351	кл. 36	14225		14401
	14361		14231		
			14264	кл. 40	14264
кл. 34	14201		14269		
	14264		14291	кл. 41	14225
	14286		14350		14228
	14287		14362		14231
	14309		14363		14264
	14328		14364		14271
	14412		14368		14284
			14370		14291
кл. 35	14206		14371		14292
	14208		14378		14293
	14211		14381		14295
	14212		14383		14304
	14213		14384		14306
	14221		14402		14310
	14225		14410		14311
	14226		14411		14312
	14228				14350
	14230	кл. 37	14264		14360
	14231		14269		14368
	14264		14281		14369
	14269		14335		14370
	14274		14370		14371
	14291		14381		14378
	14295		14383		14380
	14296		14384		14381
	14304				14382



(510) (111)
14383
14384
14387
14399
14401
14404
14405
14406

кл. 42 14225
14228
14231
14264
14269
14291
14304
14306
14312
14350
14362
14363
14368
14369
14370
14371
14378
14381
14383
14384
14401
14414

кл. 43 14206
14235
14264
14274
14310
14311
14313
14347
14399
14409

кл. 44 14202
14264

кл. 45 14228
14264
14350
14381
14383
14384



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) ACTAVIS GROUP HF.		(111) 14392	(210) MK/T/ 2007/204
(111) 14372	(210) MK/T/ 2007/289	14365	MK/T/ 2007/269
14373	MK/T/ 2007/290	14395	MK/T/ 2007/315
14374	MK/T/ 2007/291		
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG		DePuy, Inc.	
14366	MK/T/ 2007/256	a Delaware corporation	
		700 Orthopaedic Drive Warsaw	
AstraZeneca AB		14393	MK/T/ 2007/323
14315	MK/T/ 2006/1113		
AYGAZ ANONIM SIRKETI		Deutsche Telekom AG	
14226	MK/T/ 2003/570	14370	MK/T/ 2006/345
		14231	MK/T/ 2006/881
B/BRAUN Melsungen AG		14363	MK/T/ 2006/1140
14288	MK/T/ 2003/896	14362	MK/T/ 2007/58
14289	MK/T/ 2003/897		
Bayer Aktiengesellschaft		Double A International Business Co., Ltd	
14325	MK/T/ 2007/242	14275	MK/T/ 2006/802
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d		Dow AgroSciences LLC	
14357	MK/T/ 2007/97	14229	MK/T/ 2003/830
14346	MK/T/ 2007/99		
14356	MK/T/ 2007/22	DP Beverages Limited	
		14278	MK/T/ 2005/501
BONGRAIN S.A.		Dr Manfred Werner Buch	
(a french Societe Anonyme		14401	MK/T/ 2007/206
a directoire et conseil de surveillance)			
14277	MK/T/ 2003/797	Dr. THEISS Naturwaren GmbH	
		14302	MK/T/ 2007/151
BRIGHTPOINT, INC.		14308	MK/T/ 2007/152
(a corporation of the State of Delaware)			
14269	MK/T/ 2004/339	E.R. Squibb & Sons, L.L.C.	
BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH		a Delaware Limited Liability Company	
14272	MK/T/ 2006/817	14408	MK/T/ 2007/326
C-FOOD INTERNATIONAL SALL		FARINA MUHLEN G. M. B. H.	
CLEMENCEAU STREET, TAJER BUILDING		14375	MK/T/ 2007/330
14398	MK/T/ 2007/165		
CHI MEI CORPORATION		FARMECO SOCIETE ANONYME	
(a corporation incorporated under		DERMOCOSMETICS	
the laws of Taiwan, R.O.C.)		trading as FARMECO S.A.	
14344	MK/T/ 2007/19	14217	MK/T/ 2003/557
Cisco Technology, Inc.,		FEDERACION NACIONAL DE	
(California corporation)		CAFETEROS DE COLOMBIA	
14350	MK/T/ 2007/1	14409	MK/T/ 2006/1131
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY		FRANCK Prehrambena industrija	
14407	MK/T/ 2007/203	dionicko drustvo - ZAGREB	
		14210	MK/T/ 2005/390
		GALENKA a.d.	
		14389	MK/T/ 2007/91



(732) **GENERAL MOTORS CORPORATION**
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
(111) 14330 (210) MK/T/ 2006/1176

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

14394 MK/T/ 2006/1137
14400 MK/T/ 2007/260

Great Wall Motor Company Limited

14343 MK/T/ 2006/17
14335 MK/T/ 2007/44

H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.

14303 MK/T/ 2007/183

Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

14376 MK/T/ 2007/48

Hemofarm koncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija

14305 MK/T/ 2006/1112

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

14203 MK/T/ 2004/549
14204 MK/T/ 2004/550

INTERBRAND GROUP

14378 MK/T/ 2006/1097

IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.
STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI

14205 MK/T/ 2005/81
14207 MK/T/ 2005/82

LG Electronics Inc.

14341 MK/T/ 2006/426
14340 MK/T/ 2006/427

L'OREAL S.A.

14403 MK/T/ 2006/1138

Mars, Incorporated

14331 MK/T/ 2007/265
14314 MK/T/ 2007/266

MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)

14410 MK/T/ 2006/1231
14411 MK/T/ 2006/1232

MAT STAR LTD

14307 MK/T/ 2007/197

Medochemie Ltd.

14219 MK/T/ 2006/1105

(732) **MERCK & CO., Inc.,**
a New Jersey corporation

(111) 14301 (210) MK/T/ 2007/243

MIP METRO Group

Intellectual Property GmbH & Co. KG

14264 MK/T/ 2004/239

Mobile Telecommunications Company (KSC)

14339 MK/T/ 2007/114

Motorola, Inc.,

a Delaware corporation

14345 MK/T/ 2006/299
14323 MK/T/ 2006/1180
14322 MK/T/ 2006/1181

N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.

14223 MK/T/ 2003/558

Net2Phone, Inc.,

a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware,

14297 MK/T/ 2004/61

Philip Morris Products S.A.

14309 MK/T/ 2007/208
14328 MK/T/ 2007/209
14412 MK/T/ 2007/417

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

14214 MK/T/ 2007/60

SB Pharmco Puerto Rico Inc.

14326 MK/T/ 2007/157
14327 MK/T/ 2007/158
14324 MK/T/ 2007/159

SEBA DIS TICARET VE

NAKLIYAT ANONIM SIRKETI

14201 MK/T/ 2003/398

SINDAN S.R.L.

14388 MK/T/ 2007/400

Societatea comerciala SINDAN S.R.L.

14338 MK/T/ 2006/1120

„SOFCOA” Ltd.

14347 MK/T/ 2006/99

SPICE ENTERTAINMENT, INC.,

14387 MK/T/ 2005/869

**Spirits Product International Intellectual
Property B.V.**

14282 MK/T/ 2005/1015
14283 MK/T/ 2005/1016



(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited	(111) 14371	(210) MK/T/ 2006/113
(111) 14379	(210) MK/T/ 2007/167	14368 MK/T/ 2006/118
STAR FRUITS (a French corporation) 14285 MK/T/ 2003/470	UNILEVER N.V. 14377 MK/T/ 2007/247	
STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY 14235 MK/T/ 2005/89	Verizon Trademark Services LLC 14384 MK/T/ 2006/28 14383 MK/T/ 2006/29 14381 MK/T/ 2006/30	
Т.П. „Гранд Клуб“ 14310 MK/T/ 2007/52 14311 MK/T/ 2007/53	WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 14402 MK/T/ 2007/329	
TBEA CO.,LTD 14336 MK/T/ 2006/1243 14334 MK/T/ 2006/1244	Wilson Learning Worldwide Inc. 14284 MK/T/ 2003/452	
Teijin Pharm Limited a corporation, organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants, 14352 MK/T/ 2007/27	Wm. WRIGLEY Jr. Company 14318 MK/T/ 2007/245	
The Coca-Cola Company 14382 MK/T/ 2007/50 14390 MK/T/ 2007/95 14391 MK/T/ 2007/113 14273 MK/T/ 2006/373 14385 MK/T/ 2007/171	WYETH a Delaware corporation, 14413 MK/T/ 2007/272	
The Glad Products Company 14319 MK/T/ 2007/168	YILDIZ HOLDING AS 14349 MK/T/ 2007/20 14348 MK/T/ 2007/21	
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 14234 MK/T/ 2006/1018	ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD 14333 MK/T/ 2006/1126 14332 MK/T/ 2006/1127	
The Persuaders, LLC, a limited liability company of the State of Delaware 14354 MK/T/ 2006/1149 14355 MK/T/ 2006/1150	ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 14367 MK/T/ 2007/119 14329 MK/T/ 2007/261 14321 MK/T/ 2007/262	
The Procter & Gamble Company 14353 MK/T/ 2005/970	А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип 14313 MK/T/ 2007/201	
The Prudential Insurance Company of America, a New Jersey Corporation 14364 MK/T/ 2007/255	АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ- ИМПОРТ, СКОПЈЕ 14294 MK/T/ 2006/562	
The Royal Bank of Scotland Group plc 14225 MK/T/ 2005/307	Борис ВИДЕСКИ 14405 MK/T/ 2006/308 14406 MK/T/ 2006/309 14404 MK/T/ 2006/310	
T-Mobile International AG&Co.KG 14304 MK/T/ 2006/102 14306 MK/T/ 2006/103 14369 MK/T/ 2006/110	БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ 14396 MK/T/ 2007/36 14397 MK/T/ 2007/37	
	ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ 14287 MK/T/ 2003/471 14286 MK/T/ 2003/472	



(732) **ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
И УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.**

(111) 14274 (210) МК/Т/ 2006/740

ВИЗБА ВАЛАНДОВО

14351 МК/Т/ 2006/423

„ГРОСИСТ” ДООЕЛ Увоз-Извоз Струмица

14359 МК/Т/ 2005/960

д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко

Михаиловиќ ДООЕЛ у/и Скопје

14258 МК/Т/ 2006/469

Д.Т.Т.У. „ФОРТИС КОМЕРЦ”

14358 МК/Т/ 2007/116

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

14386 МК/Т/ 2006/1091

Друштво за производство и промет

КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ

увоз-извоз

14206 МК/Т/ 2007/911

Друштво за производство на мелнички,

пекарски и слаткарски производи,

промет на големо и мало и увоз-извоз

ЖИТО ЛУКС А.Д. Скопје

14224 МК/Т/ 2006/843

14222 МК/Т/ 2006/849

Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and

Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

14270 МК/Т/ 2007/614

Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

14268 МК/Т/ 2007/615

14267 МК/Т/ 2007/616

14266 МК/Т/ 2007/617

14251 МК/Т/ 2007/618

14250 МК/Т/ 2007/619

14249 МК/Т/ 2007/622

14265 МК/Т/ 2007/623

14263 МК/Т/ 2007/624

14262 МК/Т/ 2007/625

14261 МК/Т/ 2007/626

14260 МК/Т/ 2007/627

14259 МК/Т/ 2007/628

14257 МК/Т/ 2007/629

14256 МК/Т/ 2007/630

14255 МК/Т/ 2007/631

14254 МК/Т/ 2007/632

14253 МК/Т/ 2007/633

14252 МК/Т/ 2007/638

(111) 14248

14247

14246

14245

14244

14243

14242

14241

14240

14239

14238

14237

14236

(210) МК/Т/ 2007/639

МК/Т/ 2007/640

МК/Т/ 2007/642

МК/Т/ 2007/643

МК/Т/ 2007/644

МК/Т/ 2007/645

МК/Т/ 2007/646

МК/Т/ 2007/647

МК/Т/ 2007/648

МК/Т/ 2007/649

МК/Т/ 2007/650

МК/Т/ 2007/651

МК/Т/ 2007/652

**Друштво за производство, промет и
услуги увоз-извоз ДОНИА ДОО**

14296 МК/Т/ 2005/696

**Друштво за производство, трговија и
услуги ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД**

14232

МК/Т/ 2006/1015

14233

МК/Т/ 2006/1016

**Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје**

14276 МК/Т/ 2003/784

14279 МК/Т/ 2004/556

14280 МК/Т/ 2004/557

**Друштво за производство, трговија и
услуги МИРАНА Мирсинова Ана
експорт-импорт ДООЕЛ**

14342 МК/Т/ 2006/1148

**Друштво за производство, трговија и
услуги УНИ-КОМ 07 увоз-извоз**

ДООЕЛ Прилеп

14337 МК/Т/ 2007/250

**Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги
ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**

14220 МК/Т/ 2006/1107

**Друштво за трговија и услуги
АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар**

14290 МК/Т/ 2006/727

**Друштво за трговија и услуги
МЕДИКАНОВА ДОО Скопје**

14202 МК/Т/ 2006/370

**Друштво за услуги
ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје**

14228 МК/Т/ 2006/768



(732) **Звонко Џокиќ**
(111) 14312 (210) МК/Т/ 2007/372

Златар „ЕРГОЛД“
14230 МК/Т/ 2005/764

Јоле Глигоријевиќ
14414 МК/Т/ 2006/950

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
14292 МК/Т/ 2007/1020
14293 МК/Т/ 2007/1022

МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ Скопје
(MCCANN-ERICKSON GRUP LTD Скопје)
14291 МК/Т/ 2005/400

МЏ РОБИН ДОО
14209 МК/Т/ 2007/669

ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
14218 МК/Т/ 2006/1084

ПЕТРОВСКИ ИГОР
14295 МК/Т/ 2004/500

ПЛОДОМАКС ДООЕЛ Скопје
14361 МК/Т/ 2007/316

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
„БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД
14317 МК/Т/ 2006/1135
14316 МК/Т/ 2006/1125

Приватна здравствена установа
Аптека „Фармација К“
14211 МК/Т/ 2006/395
14213 МК/Т/ 2006/397
14212 МК/Т/ 2006/398

ПРОМОВЕНС ДООЕЛ
експорт-импрот Скопје
14380 МК/Т/ 2007/172
14360 МК/Т/ 2007/173

РЕПЛЕКФАРМ АД.
14298 МК/Т/ 2006/303
14300 МК/Т/ 2006/304
14299 МК/Т/ 2006/305

РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
14320 МК/Т/ 2007/195

Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје
14281 МК/Т/ 2006/523

Трговско друштво за производство,
трговија и услуги „ЏОРДАНО“ ДООЕЛ
14399 МК/Т/ 2007/49

(732) **Трговско радиодифузно друштво**
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
(111) 14271 (210) МК/Т/ 2005/339

ФАРМАКОРП ДОО
14221 МК/Т/ 2006/560
14208 МК/Т/ 2006/561

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
14215 МК/Т/ 2005/185

Ф-ка за шеќер 4-ти Ноември АД Битола
14227 МК/Т/ 2006/442



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
00950	01/09/2017
00443	25/05/2017
00843	05/10/2017
00513	05/10/2017
00848	05/10/2017
00850	25/10/2017
00517	25/06/2018
00301	10/10/2016
05102	08/07/2014
05336	03/08/2014
05308	09/08/2014
05763	26/08/2014
05861	21/10/2014
05655	22/12/2014
06675	22/06/2015
07076	23/06/2015
06731	05/07/2015
06728	05/07/2015
06727	05/07/2015
06730	05/07/2015
06726	05/07/2015
06637	17/07/2015
05922	12/07/2016
06766	06/02/2017
06768	01/10/2018



ПРОМЕНИ

промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка

(111) 05102

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински
складишта ФЕРШПЕД АД Скопје
Ул. Маршал Тито бр. 11-а Скопје, МК

(111) 05308

(732) AT & T Corporation
32 Avenue of the Americas, New York,
New York 10013, US

(111) 05763

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 05763

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 05765

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 12537

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) 12538

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) 12539

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) 12540

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) 12541

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК

(111) 12542

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, МК



ПРЕНОС

(111) 05763

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o**

Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) 12329

(732) **VIVARTIA S.A INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS & CATERING SERVICES**

10, Ziridi street 151 24 Maroussi, GR

ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ

(111) 07328

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/03/2007

(111) 07599

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 19/05/2007

(111) 08019

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2007

ЛИЦЕНЦА

(111) 05340

МК/Т/ 1994/1761

(111) 02734

МК/Т/ 1994/92615

(111) 05375

МК/Т/ 1994/1763

(111) 02735

МК/Т/ 1994/92616

(111) 05343

МК/Т/ 1994/1764

(111) 02736

МК/Т/ 1994/92617

(111) 05330

МК/Т/ 1994/1766

(111) 07646

МК/Т/ 1997/408

(111) 05331

МК/Т/ 1994/1767

(111) 07691

МК/Т/ 1997/574

(111) 05607

МК/Т/ 1994/2217

(111) 10307

МК/Т/ 2000/1504



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ПРОМЕНА НА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Рег.
бр.

- 68. Билјана Панова Видески**
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 309 1836; 389 02 309 1837;
389 02 309 1838
факс. 389 02 308 6211
моб. 389 70 22 55 27
e-mail: panova@unet.com.mk

ВПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

- 138. Марта Поповска, адвокат**
ул. М.Х.Јасмин бр. 48 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
e-mail: martapopovska@yahoo.com

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

- 110. Игнат Панчевски, адвокат**
ул. Стив Наумов бр. 22/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3224 678
Факс. 389 02 3237 527
e-mail: ignatp@mt.net.mk



ИСПРАВКИ

- Во Гласник бр. 3 од 2008 по грешка се објавени по втор пат (и во бр. 2 од 2008) следниве трговски марки:

(210) ТМ 2008/230

(210) ТМ 2008/202

(210) ТМ 2008/163

(210) ТМ 2002/1028

(210) ТМ 2008/126



II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Република Гана на 16 Јуни 2008 година, пристапи кон Протоколот на Мадридскиот договор кој се однесува на Меѓународна регистрација на Трговски марки.

Мадридскиот Протокол во Република Гана ќе стапи на сила на 16 Септември 2008 година.

Пристигнатите износи од додатните и комплементарните такси согласно **Мадридскиот систем** се доделуваат и дистрибуираат до земјите членки, на крајот од секоја година, пресметано согласно член 8(5) и (6) од Мадридскиот протокол и правилото 37 од заедничкото регулирање согласно Мадридскиот договор и протокол. Коефициентот кој ќе се примени согласно ова правило е базиран врз основа на информациите кои Меѓународното биро ги примило од договорните земји.

Во тој поглед пресметувањето, на износите дистрибуирани во 2007 година, се во согласност со коефициентот определен од Меѓународното Биро.

Истиот коефициент ќе биде определен и во пресметката на износите за 2008 година, освен доколку Меѓународното биро формално не ја смени легилсативата, поради што ќе дојде и до ревизија во применувањето на коефициентите.

Генералниот Директор на **Светската организација за интелектуална сопственост** упати комплименти кон министерот за наворешни работи и, според член 68(4) од Договорот за соработка во областа на патентите – РСТ, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година, и ја имаше таа чест да ги достави измените кои се однесуваат на висината на таксите кои можат да се најдат во анексот на Правилникот според Договорот, кои беа усвоени од страна на Меѓународната унија на патенти на 15 мај 2008 година. Според споменатите измени меѓународната такса за поднесување изнесува 1,330 CHF. Доколку пријавата содржи повеќе од 30 страни се доплаќа 15 CHF за секоја наредна страна. Таксата за ракување изнесува 200 CHF.

Постои редуција на таксата за меѓународно поднесување во следните случаи:

а) пријавата е поднесена во хартиена форма заедно со копија во електронска форма, во character coded формат, на барањето и апстрактот: 100 CHF

б) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето не е во character coded формат: 100 CHF

в) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето е во character coded формат: 200 CHF

г) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето, описот, барањата и апстрактот се во character coded формат: 300 CHF

Таксата за меѓународно поднесување (кога се применува, како што е редуцирана) и таксата за ракување се редуцираат за 90% ако меѓународната пријава е поднесена од страна на

а) подносител кој е физичко лице и кој е државјанин и жител во држава чиј надоционале доход по лице е испод 3,000US\$ или зависно од одлуката донесена од страна на РСТ собранието која се однесува на следните држави: Антика и Бардуба, Бахреин, Барбадос, Либиска Арапска Џамахирија, Оман, Сејшелски Острови, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Здружените Арапски Емирати или
б) подносител, дали е физичко лице или не, кој е државјанин и жител во држава што припаѓа во групата на најмалку развиени земји одредена од страна на Обединети Нации каде што, ако има повеќе подносител, секој мора да ги исполни критериумите одредени под а) или б).

На 16.06.2008 година, **Афричкаџа орџанизација за инџелекџуална соџсџвеносџ (ОАПџ)** деџонираше инсџруменџ за џрисџџџување кон Женевскиоџ Акџ на Хашкиоџ доџовор кој се однесува за меџународнаџа реџисџтрација на индусџтриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акџ”).

Женевскиоџ акџ, со џочии кон Афричкаџа орџанизација за инџелекџуална соџсџвеносџ, ќе сџџџи во сила на 16.09.2008 година.

На 16.06.2008 година, **Владаџа на Република Гана** деџонираше инсџруменџ за џрисџџџување кон Женевскиоџ акџ на Хашкиоџ доџовор кој се однесува за меџународнаџа реџисџтрација на индусџтриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акџ”).

Женевскиоџ Акџ, на џерииџоријаџа на Република Гана, ќе сџџџи во сила на 16.09.2008 година.

На 26.06.2008 година, **Владаџа на Република Лиџванија** деџонираше инсџруменџ за џрисџџџување кон Женевскиоџ акџ на Хашкиоџ доџовор кој се однесува за меџународнаџа реџисџтрација на индусџтриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акџ”).

Женевскиоџ акџ, на џерииџоријаџа на Република Лиџванија, ќе сџџџи во сила на 26.09.2008 година.

На 07.07.2008 година, **Владаџа на Република Буџарија** деџонираше инсџруменџ за раџификација на Женевскиоџ акџ на Хашкиоџ доџовор кој се однесува за меџународнаџа реџисџтрација на индусџтриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 (“Женевски акџ”).

Женевскиоџ акџ, на џерииџоријаџа на Република Буџарија, ќе сџџџи во сила на 07.10.2008 година.



Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост *WIPO* упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето, од страна на владата на **Демократска Република Сао Томе и Принципе**, на 3 април 2008 година, на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ, усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 Февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Демократска Република Сао Томе и Принципе на 3 јули 2008 година.

ГЛАСНИК, год. 15 - бр.4, август 2008, Скопје

Содржина

I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-237
* Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост	1
* Патенти	2-46
Прегледи	47-50
Промени, пренос, престанок на важење	51
* Пријави на индустриски дизајн	52-54
Прегледи	55
* Индустриски дизајн	56-60
Прегледи	61
Промени	62
* Пријави на трговски марки	63-132
Прегледи	133-141
* Трговски марки	142-223
Прегледи	224-232
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	233-235
* Од регистарот на застапници	236
* Исправки	237
II. ИЗВЕСТУВАЊА	238-240